

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****2900.**

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА
ЈАЗИЦИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за инспекторат за употреба на јазиците, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3610/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКТОРАТ
ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ****Член 1**

Во Законот за Инспекторат за употреба на јазиците („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 220/19 и 42/20), во член 3 ставот (2) се брише.

Член 2

Во член 8 став (5) во точката 4 зборот „шест“ се заменува со зборот „пет“.

Точката 5 се менува и гласи:

„поседува уверение, сертификат или друг документ за положен испит за познавање на еден од четирите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски и италијански) на ниво Б2 од Европската референтна рамка за јазици, издадени од установа или институција во државата или од странство, регистрирана како давател на оваа услуга и;“.

Член 3

Членот 10 се менува и гласи:

„Директорот своите надлежности ги извршува во согласност со членот 30 од Законот за инспекциски надзор.“.

Член 4

Директорот на Инспекторатот за употреба на јазиците именуван до денот на влегувањето во сила на овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е именуван.

Член 5

(1) Вработените, опремата, документацијата, побарувањата и намирувањето на обврските, како и другите средства од Инспекторатот за употреба на јазиците, се преземаат од Министерството за правда.

(2) Вработените од ставот (1) на овој член се преземаат најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи делот од членот 20 став (1) од Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ број 7/19), кој се однесува на својството на правно лице на Инспекторатот.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË INSPEKTORATIT
TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE****Neni 1**

Në Ligjin e Inspektoratit të Përdorimit të Gjuhëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 220/19 dhe 42/20), në nenin 3, paragrafi (2) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 8, paragrafi (5), në pikën 4) fjala “gjashtë” zëvendësohet me fjalën “pesë”.

Pika 5 ndryshohet si vijon:

“posedon vërtetim, certifikatë ose dokument tjetër për dhënie të provimit për njohjen e njërës prej katër gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht dhe italisht) në nivelin B2 të Kornizës Europiane të Referencës për Gjuhët, të lëshuar nga institucion në shtet ose jashtë vendit, të regjistruar si ofrues i këtij shërbimi dhe;”

Neni 3

Neni 10 ndryshohet si vijon:

“Drejtori kompetencat e veta i kryen në pajtim me nenin 30 të Ligjit të Mbikëqyrjes Inspektuese.”

Neni 4

Drejtori i Inspektoratit të Përdorimit të Gjuhëve i emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vazhdojë të ushtrojë funksionin deri në skadimin e mandatit për të cilin është emëruar.

Neni 5

(1) Të punësuarit, pajisjet, dokumentacioni, kërkesat dhe shlyerja e detyrimeve, si dhe mjetet e tjera të Inspektoratit të Përdorimit të Gjuhëve merren nga Ministria e Drejtësisë.

(2) Të punësuarit nga paragrafi (1) i këtij neni merren më së voni 30 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, pushon të vlejë pjesa e nenit 20, paragrafi (1) i Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/19), i cili ka të bëjë me cilësinë e personit juridik të Inspektoratit.

Neni 7

Ку лигј хун нѐ фуџи дитѐн е тетѐнга дита е ботимит нѐ Газетѐн Зыртаре тѐ Републикѐс сѐ Маџедонисѐ сѐ Верит.

2901.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3613/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

Член 1

Во Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22, 236/22 и 17/25), во член 120 во ставовите (2) и (3) по зборовите: „АПТИС (ARTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“ се додаваат зборовите: „или сертификат/уверение со кој се потврдува познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија, англиски, француски или германски“.

Член 2

Членот 166-ж се менува и гласи:

„(1) Директорот на јавна установа за деца како орган на раководење има право на плата и надоместоци од плата, според услови и критериуми утврдени со овој закон и/или колективен договор.

(2) Платата на директор во установата за деца се пресметува во бруто-износ, а се исплаќа во нето-паришен износ еднаш месечно во тековниот месец за претходниот месец. Платата се состои од:

- 1) основна компонента и
- 2) исклучителна компонента.
- (3) Основната компонента на плата ја сочинуваат:
 - 1) минимална плата;
 - 2) дел на плата за степен на образование;
 - 3) дел на плата за проектиран капацитет и
 - 4) дел на плата за работен стаж.

(4) Минималната плата е онаа која министерот за економија и труд ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ согласно со закон.

(5) Делот на плата за степен на образование се вреднува со 56 бода.

(6) Делот на плата на директорот според проектираниот капацитет на јавната установа за деца (детска градинка/центар за ран детски развој/детско одморалиште) се вреднува во бодови и тоа:

- за установа за деца со проектиран капацитет до 100 деца..... 300 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет од 101 до 200 деца.... 315 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет од 201 до 300 деца.... 330 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет од 301 до 400 деца.....345 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет од 401 до 500 деца.....360 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет од 501 до 600 деца.....375 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет од 601 до 700 деца.....390 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет од 701 до 800 деца.... 405 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет од 801 до 900 деца.....420 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет од 901 до 1000 деца...435 бода,

- за установа за деца со проектиран капацитет над 1000 деца 450 бода.

(7) Делот на плата за работниот стаж на директорот на јавна установа за деца се вреднува во износ од 0,5% од деловите на плата за степен на образование и според проектираниот капацитет за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20%.“.

Член 3

Во член 176 по ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) На членовите на комисијата од ставот (1) на овој член им следува месечен паричен надоместок во износ од една третина од просечната нето-плата во Република Северна Македонија за претходната година, за што министерот донесува решение.“.

Член 4

Во член 177-г ставот (10) се менува и гласи:

„На одговорното лице од ставот (8) и административните лица од ставот (9) на овој член им следува месечен паричен надоместок во износ од една третина од просечната нето-плата во Република Северна Македонија за претходната година, за што министерот донесува решение.“.

Член 5

Во член 177-ѓ ставот (4) се менува и гласи:

„На информатичарот од ставот (3) на овој член, во случај кога испитот се спроведува по електронски пат, му следува месечен паричен надоместок во износ од една третина од просечната нето-плата во Република Северна Македонија за претходната година, за што министерот донесува решение.“.

Член 6

Во член 177-s во ставот (3) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а доколку кандидатот го зборува јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија, на негово барање му се овозможува полагање и на јазикот кој го зборува и неговото писмо.“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) По исклучок од ставот (3) на овој член, во случај кога единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит за стекнување лиценца за работа не е во функција, а поради крајна итност за да не дојде до застој во континуираното вршење на процесот на лиценцирање, вториот дел од стручниот испит се полага писмено во хартиена форма, на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а доколку кандидатот го зборува јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија, на негово барање му се овозможува да го полага и на јазикот кој го зборува и неговото писмо.“.

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

По ставот (8) кој станува став (9) се додава нов став (10), кој гласи:

„(10) Начинот на полагање на испитот од ставовите (3) и (6) на овој член, го пропишува министерот.“.

Член 7

Во член 177-и во ставот (2) бројот „(6)“ се заменува со бројот „(7)“.

Член 8

Одредбата од членот 2 од овој закон со која се менува членот 166-ж, ќе се применува од 1 јули 2025 година.

Член 9

Одредбите од членот 6 од овој закон со кои се дополнува членот 177-s со нов став (6), ќе се применуваат до 1 јануари 2026 година.

Член 10

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на децата.

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
TË MBROJTJES SË FËMIJËVE

Neni 1

Нë Ligjin e Mbrojtjes së Fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18

dhe 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut ” numër 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22, 236/22 dhe 17/22), në nenin 120, paragrafët (2) dhe (3) pas fjalëve: APTIS (APTIS)- të paktën niveli B2” shtohen fjalët: “ose certifikatë/vërtetim me të cilin vërtetohet njohja aktive e njërës prej tri gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Europian, anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht.”

Neni 2

Neni 166-zh ndryshohet si vijon:

“(1) Drejtori i institucionit publik për fëmijë, si organ drejtues, ka të drejtë për rrogë dhe kompensime nga rroga, sipas kushteve dhe kriterëve të përcaktuara me këtë ligj dhe/ose marrëveshje kolektive.

(2) Rroga e drejtorit në institucionin për fëmijë llogaritet në shumë bruto dhe paguhet në shumë neto në para një herë në muaj në muajin aktual për muajin paraprak. Rroga përbëhet nga:

1) komponenti themelor dhe

2) komponenti i jashtëzakonshëm.

(3) Komponentin themelor të rrogës e përbëjnë:

1) rroga minimale,

2) pjesa e rrogës për shkallën e arsimit,

3) pjesa e rrogës për kapacitetet të projektuar dhe

4) pjesa e rrogës për stazh pune.

(4) Rroga minimale është ajo të cilën ministri i Ekonomisë dhe i Punës e boton në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut në pajtim me ligj.

(5) Pjesa e rrogës për shkallën e arsimit vlerësohet me 56 pikë.

(6) Pjesa e rrogës së drejtorit sipas kapacitetit të parashikuar të institucionit publik për fëmijë (kopsh/qendër për zhvillimin e fëmijërisë së hershme/pushimore për fëmijë) vlerësohet në pikë si më poshtë:

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar deri në 100 fëmijë.... 300 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar nga 101 deri në 200 fëmijë.... 315 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar nga 201 deri në 300 fëmijë.... 330 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar nga 301 deri në 400 fëmijë....345 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar nga 401 deri në 500 fëmijë....360 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar nga 501 deri në 600 fëmijë....375 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar nga 601 deri në 700 fëmijë....390 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar nga 701 deri në 800 fëmijë.... 405 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar nga 801 deri në 900 fëmijë....420 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar nga 901 deri në 1000 fëmijë....435 pikë,

- për institucionin për fëmijë me kapacitet të parashikuar mbi 1000 fëmijë.... 450 pikë.

(7) Pjesa e rrogës për stazhin e punës të drejtorit të institucionit publik për fëmijë, vlerësohet prej 0,5% të pjesëve të rrogës për shkallën e arsimit dhe sipas kapacitetit të parashikuar për çdo vit të kryer të stazhit të punës, dhe më së shumti deri në 20%.

Neni 3

Në nenin 176, pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

“(2) Anëtarëve të Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, u takon kompensim me para, në shumë prej një të tretës së rrogës mesatare neto në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për çfarë ministri miraton aktvendim.”.

Neni 4

Në nenin 177-g, paragrafi (10) ndryshohet si vijon:

“Personit përgjegjës nga paragrafi (8) dhe personave administrativë nga paragrafi (9) të këtij neni, u takon kompensim me para, në shumë prej një të tretës së rrogës mesatare neto në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për çfarë ministri miraton aktvendim.”.

Neni 5

Në nenin 177-gj, paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Informatikan nga paragrafi (3) i këtij neni në rast kur provimi zbatohet në formë elektronike, i takon kompensim me para, në shumë prej një të tretës së rrogës mesatare neto në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për çfarë ministri miraton aktvendim.”

Neni 6

Në nenin 177-x, në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, dhe nëse kandidati flet gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me kërkesë të tij i mundësohet dhënia e provimit edhe në gjuhën që e flet dhe alfabetin e saj.”.

Pas paragrafit (5), shtohet paragrafi i ri (6) si vijon:

“(6) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni, në rast kur sistemi i vetëm elektronik për dhënien e provimit profesional për marrjen e licencës për punë nuk është në funksion, ndërsa për shkak të urgjencës së skajshme që mos ketë ngecje në kryerjen e vazhdueshme të procesit të licencimit, pjesa e dytë e provimit jepet në formë të shkruar, në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, ndërsa nëse kandidati e flet gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me kërkesë të tij i mundësohet ta japë provimin edhe në gjuhën që e flet dhe alfabetin e saj.”

Paragrafët (6) dhe (7), bëhen paragrafë (7) dhe (8).

Pas paragrafit (8), cili bëhet paragrafi (9), shtohet paragrafi i ri (10), si vijon:

“(10) Mënyrën e dhënies së provimit nga paragrafët (3) dhe (6) të këtij neni, e përcakton ministri.”.

Neni 7

Në nenin 177-i, në paragrafin (2) numri “(6)” zëvendësohet me numrin “(7)”.

Neni 8

Dispozita e nenit 2 të këtij ligji me të cilën ndryshohet nenin 166-zh, do të zbatohen nga 1 korriku 2025.

Neni 9

Dispozitat e nenit 6 të këtij ligji, me të cilat plotësohet neni 177-x me paragrafin e ri (6), do të zbatohen deri më 1 janar 2026.

Neni 10

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të konsoliduar të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2902.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за културата,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3614/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

Член 1

Во Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ број 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 265/24), во членот 29 во ставот (3) точката 5) се менува и гласи:

„да има меѓународно признат сертификат или уверение за познавање на англискиот јазик и тоа: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) - најмалку 30 бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 3 бода, КЕТ (KET) (Cambridge English) – положен, АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) или да има сертификат, уверение или потврда со кое се потврдува познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик) на најмалку ниво Б2 (B2) од Европската референтна рамка за јазици, издадени од уставна или институција во државата или странство, регистрирана како давател на оваа услуга, освен за наставниците кои ги предаваат предметите англиски јазик, француски јазик или германски јазик.“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË KULTURËS

Neni 1

Në Ligjin e Kulturës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 15/08 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 dhe 11/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 265/24), në nenin 29, paragrafi (3), pika 5) ndryshohet si vijon:

"të ketë certifikatë të njohur ndërkombëtarisht ose vërtetim për njohjen e gjuhës angleze edhe atë: TOEFL IBT (TOEFL IBT) - të paktën 30 pikë, IELTS (IELTS) - të paktën 3 pikë, KET (KET) (Cambridge English) - të dhënë, APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2), ose të ketë certifikatë, vërtetim që konfirmon njohjen e një prej tri gjuhëve më të пëрдорурa të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht ose gjermanisht) të paktën në nivelin B2 (B2) të Kornizës Europiane të Referencës për Gjuhët, të lëshuar nga institucioni ose organi brenda ose jashtë vendit, i regjistruar si ofruer i këtij shërbimi, me përjashtim të mësimdhënësve të lëndës së gjuhës angleze, frënge ose gjermane."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2903.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДИВЕЧОТ И ЛОВСТВОТО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за дивечот и ловството, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3616/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДИВЕЧОТ И ЛОВСТВОТО

Член 1

Во Законот за дивечот и ловството (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 263/23 и 170/24), во член 9 во ставот (4) зборовите: „е должен“

се заменуваат со зборовите „има право“, зборовите: „судски вештачења“ се заменуваат со зборот „процена“, а зборовите: „и пред објавување на јавниот повик за давање на дивечот во ловиштата на користењето“ се бришат.

Член 2

Во член 37 ставот (1) се менува и гласи:

„Дивечот во ловиштата се доделува на користење со објавување на Јавен повик по претходно донесена Одлука за распишување на јавен повик од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Во постапката за доделување на користење на дивечот во ловиштата може да учествуваат домашни и странски правни лица регистрирани за дејност лов и траперство или општа клаузула за бизнис со регистрирана подружница во Република Северна Македонија за лов, траперство и соодветни услужни дејности, согласно со Законот за трговските друштва, Законот за здруженија и фондации и Националната класификација на дејности.“

Ставот (7) се брише.

Член 3

Во член 38 во ставот (7) по зборот „плаќа“ се додава зборот „годишен“.

Член 4

Во член 39 став (1) во точката 3) зборовите: „ловство/ловно стопанство“ се заменуваат со зборовите: „ловство/зооекологија и систематика на дивечот“.

Во точката 4) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „доколку претходниот корисник/концесионер доставил до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство процена на вредноста на недвижните ствари - ловностопанските објекти.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Понудувачот од ставот (1) на овој член се обврзува да обезбеди банкарска гаранција за учество во постапка во висина од 10% од понудената финансиско-инвестициска програма за развој и унапредување на дивечот и ловиштето, со времетраење на гаранцијата од 13 месеци.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„На избраниот најповолен понудувач, по потпишување на договорот за користење на дивечот во ловиштето, банкарската гаранција од ставот (2) на овој член му се задржува и истиот е должен да ја продолжува редовно и да ја доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за целиот период на важност на договорот.“

Ставовите (4) и (5) се бришат.

Член 5

Во член 40 ставот (1) се менува и гласи:

„Постапката за доделување на дивечот во ловиштата на користење ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Ставот (5) се менува и гласи:

Право на учество за доделување на дивечот за ловишта на користење немаат правни лица и управители на субјекти на кои во претходниот стопански период им било одземено правото за користење на дивечот во ловиштето или концесија по основ на едностран раскин на договорот или со извршена судска одлука и тоа во период од пет години сметано од денот на еднострано раскинување на договорот.“.

Ставот (7) се менува и гласи:

„Јавниот повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење, особено содржи:

1. предмет на Јавниот повик (име на ловиштето и подрачје и реон);
2. период за кој се доделува дивечот во ловиштата на користење;
3. услови и потребни документи за учество во Јавниот повик;
4. вредност на надоместок за користење на дивечот во ловиштата;
5. рок за поднесување на понуди;
6. адреса на која се доставуваат понудите;
7. надоместок за издавање тендерска документација;
8. критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда и
9. упатство за правно средство.“.

Во ставот (8) на крајот од реченицата по точката се додава нова реченица, која гласи:

„Во случај на доставени две идентични понуди за најповолна ќе се смета првостапената.“.

По ставот (9) се додават седум нови става (10), (11), (12), (13), (14), (15) и (16), кои гласат:

„(10) Тендерската документација за доделување на дивечот во ловиштата на користење, особено содржи:

1. назив, адреса, телефонски број и електронска пошта на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
2. предмет на Јавниот повик (име на ловиштето, подрачје и реон);
3. цел на Јавниот повик;
4. инструкции во врска со изработката и поднесувањето на понудата;
5. период за кој се доделува дивечот во ловиштата на користење;
6. рок за поднесување на понудите;
7. рок на важност на понудата;
8. адреса на која се доставуваат понудите;
9. видови на гаранции и услови на гаранциите;
10. јазик на кој понудите треба да бидат напишани;
11. услови кои мора да се исполнат од страна на понудувачите и документите со кои се докажува нивното исполнување;
12. критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда;
13. упатство за правно средство;
14. висина на надоместок за користење на дивечот во ловиштата и
15. други информации во врска со предметот.

(11) Тендерската документација може да се изменува и дополнува, под услов истите да не се од суштинско значење и да се достапни на заинтересираните учесници најдоцна 15 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

(12) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од понудувачите наплаќа надоместок за издавање на тендерска документација и право да доставуваат понуди имаат правни лица кои уредно подигнале тендерска документација.

(13) Понудувачот може да поднесе понуда за едно или повеќе од едно ловиште за доделување на дивечот на користење, но не повеќе од една понуда за едно ловиште а понудата се доставува на начин и форма утврдени со тендерската документација.

(14) По истекот на рокот за доставување на понуди Комисијата јавно ги отвора понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите, на место и во време определено со Јавниот повик и тендерската документација за доделување на користење на дивечот во ловиштата.

(15) На јавното отворање Комисијата ги чита името на понудувачот и понудениот паричен износ во финансиско-инвестициска програма за развој и унапредување на дивечот и ловиштето, за што составува записник.

(16) На претседателот, заменик- претседателот, членовите и замениците на членовите на Комисијата им следува паричен надоместок за спроведена постапка во износ не повисок од една третина од просечната нетоплата исплатена во претходната година во Република Северна Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика, за што министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение.“.

Ставот (10) се брише.

Член 6

Во член 41 во ставот (6) по зборот „понуѓувач“ се додаваат зборовите: „решение за поништување на постапката за секое ловиште одделно“.

Во ставот (7) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 7

Во член 42 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:

„(2) Во рок од 30 дена по конечност на решението за избор од ставот (1) на овој член, најповолниот понудувач е должен до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да достави доказ за извршена уплата на проценетата вредност на недвижните ствари - ловностопанските објекти (кои се изградени за време на важноста на договорот), а врз основа на пресметка на овластен проценител или Бирото за процена, доколку таква процена е доставена од страна на корисникот на дивечот во ловиштето (концесионер) во претходниот стопански период, во спротивно истото ќе претставува пречка за склучување на договорот.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, понудувачот кој бил корисник на дивечот во ловиштето (или концесионер) во претходниот стопански период нема обврска да достави доказ за извршена уплата на проценетата вредност на недвижните ствари - ловностопанските објекти (кои се изградени за време на важноста на договорот).

(4) Избраниот понудувач кој во законскиот рок нема да го склучи договорот од ставот (1) на овој член, покрај наплатата на банкарска гаранција за учество во постапката е должен на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија да улати надоместок на штета во висина од десеткратен износ од утврениот износ на банкарската гаранција за учество во постапката.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (5), (6) и (7).

Член 8

Во член 44 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- изменување и дополнување на Посебната ловностопанска основа.“

Член 9

Во член 45 во ставот (2) по точката на крајот од реченицата се додава нова реченица, која гласи:

„Кон барањето за спогодбен раскин на договорот корисникот на дивечот на ловиштето е должен да достави доказ за подмирени обврски за целокупниот период на важење на договорот.“

Член 10

Во член 51 ставот (4) се менува и гласи:

„Рецензија на посебната ловностопанска основа врши Комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, која ја сочинуваат четири члена од редот на вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа три стручни лица со завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на шумарските науки, со положен испит по предметот зооекологија и систематика на дивечот/ловство кои имаат најмалку пет години работно искуство во областа на шумарството и едно лице кое има завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на правни науки, кое има најмалку пет години работно искуство.“

Член 11

Во член 65 во ставот (2) зборот „писмено“ се брише.

Член 12

Во член 76 во ставот (4) зборовите: „, Државниот инспекторат за шумарство и ловство“ се бришат, а по зборовите: „од областа на шумарството,“ се додава зборот „земјоделство,“.

Ставовите (6), (7), (8) и (9) се бришат.

Ставот (10) кој станува став (6) се менува и гласи:

„Споровите за надоместок на штета причинета од дивеч, како и за штета во ловиште, се решаваат според општите прописи за надоместок на штета.“

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË GJAHUT DHE TË GJUE TISË

Neni 1

Në Ligjin e Gjahun dhe të Gjuetisë (*) (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 263/23 dhe 170/24), në nenin 9, në paragrafin (4), fjalët "është i detyruar"

zëvendësohen me fjalët "ka të drejtë", fjalët "ekspertiza gjyqësore" zëvendësohen me fjalën "vlerësim", ndërsa fjalët "edhe para publikimit të thirrjes publike për lëshimin e gjahut në vendgjueti për përdorim", shlyhen.

Neni 2

Në nenin 37, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Gjahu në vendgjueti ndahet në përdorim me shpalljen e thirrjes publike pas një vendimi të miratuar më parë për shpalljen e thirrjes publike nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave."

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Në procedurën për ndarjen për shfrytëzim të gjahut në vendgjuetitë mund të marrin pjesë persona juridikë vendas dhe të huaj të regjistruar për veprimtarinë e gjuetisë dhe të gjahut ose klauzolë e përgjithshme për biznes me filial të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut për gjueti, gjah dhe aktivitete të përshtatshme shërbyese, në pajtim me Ligjin e Shoqërive Tregtare, Ligjin e Shoqatave dhe Fondacioneve dhe Klasifikimin Nacional të Veprimtarive".

Paragrafi (7) shlyhet.

Neni 3

Në nenin 38, në paragrafin (7), pas fjalës "paguan" shtohet fjala "vjetor".

Neni 4

Në nenin 39, paragrafi (1), në pikën 3), fjalët "gjueti/ekonomi e gjuetisë" zëvendësohen me fjalët "gjueti/zooeкологија dhe sistematikë e gjahut".

Në pikën 4), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët "nëse përdoruesi/koncesionari i mëparshëm ka paraqitur në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave vlerësimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme - objekteve ekonomike të gjuetisë".

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Ofruesi sipas paragrafit (1) të këtij neni merr përsipër të japë garanci bankare për pjesëmarrje në procedurë në lartësi prej 10% të programit financiar dhe investues të ofruar për zhvillimin dhe promovimin e gjahut dhe vendgjuetisë, me kohëzgjatje të garancisë prej 13 muaj."

Paragrafi (3) ndryshon si vijon:

"Ofruesit më të volitshëm të përzgjedhur, pas nënshkrimit të marrëveshjes për shfrytëzimin e gjahut në vendgjueti, garancia bankare sipas paragrafit (2) të këtij neni i mbahet dhe ai është i detyruar ta rinovojë rregullisht dhe ta dorëzojë në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave për gjithë periudhën e vlefshmërisë së marrëveshjes."

Paragrafët (4) dhe (5) shlyhen.

Neni 5

Në nenin 40, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Procedurën për ndarjen e gjahut në vendgjueti e zbaton Komisioni për Zbatimin e Procedurës për Ndarjen e Gjahun në Vendgjueti në shfrytëzim (në tekstin e mëtejme: Komisioni), i formuar nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Të drejtë për ndarje të gjahut për vende të gjuetisë për shfrytëzim nuk kanë personat juridikë dhe menaxherët e subjekteve të cilëve në periudhën e mëparshme ekonomike

u është marrë e drejta për shfrytëzim të gjahut në vendin e gjuetisë ose koncesioni në bazë të ndërprerjes së njëanshme të marrëveshjes ose me vendim gjyqësor të ekzekutuar, edhe atë për një periudhë prej 5 vitesh nga data e ndërprerjes së njëanshme të marrëveshjes".

Paragrafi (7) ndryshon si vijon:

"Thirrja publike për ndarjen e gjahut në vendgjuetitë për shfrytëzim, veçanërisht përmban:

1. Lëndën e thirrjes publike (emrin e vendgjuetisë dhe zonës dhe rajonit);

2. Periudhën për të vilën ndahet gjahu në vendgjuetitë për shfrytëzim;

3. Kushtet dhe dokumentet e nevojshme për pjesëmarrje në thirrjen publike;

4. Vlerën e kompensimit për shfrytëzim të gjahut në vendgjuetitë;

5. Afatin për parashtrimin e ofertave;

6. Adresën në të cilën dorëzohen ofertat;

7. Kompensimin për lëshimin e dokumentacionit të tenderit;

8. Kriteret sipas të cilave bëhet zgjedhja e ofertës më të volitshme dhe

9. udhëzimin për mjetin juridik."

Në paragrafin (8), në fund të fjalisë, pas pikës shtohet fjali e re si vijon:

"Në rast të dy ofertave të dorëzuara identike si më të volitshme do të konsiderohet oferta e parë e dorëzuar."

Pas paragrafit (9) shtohen shtatë paragrafë të ri (10), (11), (12), (13), (14), (15) dhe (16), si vijojnë:

"(10) Dokumentacioni i tenderit për ndarjen e gjahut në vendgjuetitë për shfrytëzim, veçanërisht përmban:

1. Emrin, adresën, numrin e telefonit dhe postën elektronike të Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave;

2. Lëndën e thirrjes publike (emrin e vendgjuetisë, zonës dhe rajonit);

3. Qëllimin e thirrjes publike;

4. Instruksione në lidhje me përpunimin dhe parashtrimin e ofertës;

5. Periudhën për të vilën ndahet gjahu në vendgjuetitë për shfrytëzim;

6. Afatin për parashtrimin e ofertave;

7. Afatin e vlefshmërisë së ofertës;

8. Adresën në të cilën dorëzohen ofertat;

9. Llojet e garancive dhe kushtet e garancive;

10. Gjyhen në të cilën ofertat duhet të shkruhen;

11. Kushtet të cilat duhet doemos të plotësohen nga ofruesit dhe dokumentet me të cilat dëshkohet plotësimi i tyre;

12. Kriteret sipas të cilave bëhet zgjedhja e ofertës më të volitshme;

13. udhëzimin për mjetin juridik;

14. lartësinë e kompensimit për shfrytëzim të gjahut në vendgjuetitë dhe

15. Informata tjera në lidhje me lëndën.

(11) Dokumentacioni i tenderit mund të ndryshohet dhe plotësohet me kusht që të mos kenë rëndësi thelbësore dhe të jenë në dispozicion për pjesëmarrësit e interesuar më së voni 15 ditë para skadimit të afatit për dorëzimin e ofertave.

(12) Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave, për nxjerrjen e dokumentacionit të tenderit paguan kompensim nga ofruesit, ndërsa të drejtë të dorëzimit të ofertave kanë personat juridikë që e kanë marrë dokumentacionin e tenderit.

(13) Ofruesi mund të paraqesë ofertë për një ose më shumë se një vendgjueti për dhënie në shfrytëzim të gjahut, por jo më shumë se një ofertë për një vendgjueti, dhe oferta dorëzohet në mënyrën dhe formën e përcaktuar me dokumentacionin e tenderit.

(14) Pas skadimit të afatit për dorëzimin e ofertave, komisioni do t'i hap publikisht ofertat në prani të përfaqësuesve të autorizuar të ofruesve, në vendin dhe kohën e përcaktuar në thirrjen Publike dhe dokumentacionin e tenderit për ndarjen në shfrytëzim të gjahut në vendgjueti.

(15) Komisioni në hapjen publike lexon emrin e ofruesit dhe shumën e ofruar të mjeteve në programin financiar-investues për zhvillimin dhe promovimin e gjahut dhe vendgjuetisë, për çka do të përpilojë procesverbal.

(16) Kryetari, zëvendëskryetari, anëtarët dhe zëvendës anëtarët e Komisionit kanë të drejtë në kompensim me para për procedurën e kryer në shumë jo më të madhe se një e treta e pagës mesatare neto të paguar në vitin paraprak në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, për të cilin vendim do të marrë ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave."

Paragrafi (10) shlyhet.

Neni 6

Në nenin 41, në paragrafin (6) pas fjalës "ofrues" shtohen fjalët "/vendim për anulimin e procedurës për çdo vendgjueti veçmas".

Në paragrafin (7), fjalët "Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës" zëvendësohen me fjalët "Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative, në Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe të Mbikëqyrjes Inspektuese në Shkallë të Dytë".

Neni 7

Në nenin 4,2 pas paragrafit (1) shtohen tri paragrafë të ri (2), (3) dhe (4) si vijojnë:

"(2) Në afat prej 30 ditësh pas përfundimit të vendimit për zgjedhje sipas paragrafit (1) të këtij neni, ofruesi më i volitshëm është i detyruar të paraqesë në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave vërtetimin e pagesës së vlerës së parashikuar të pasurisë së paluajtshme – objekteve ekonomike të gjuetisë (të cilat janë ndërtuar gjatë vlefshmërisë së marrëveshjes) dhe në bazë të përlllogaritjes së vlerësuesit të autorizuar ose Byrosë për Vlerësim, nëse një vlerësim i tillë është paraqitur nga përdoruesi i gjahut në vendgjueti (koncesionari) në periudhën e mëparshme ekonomike, në të kundërt e njëjta do të paraqesë pengesë për lidhjen e marrëveshjes.

(3) Me përjashtim sipas paragrafit (2) të këtij neni, ofruesi i cili ka qenë shfrytëzues i gjahut në vendgjueti (apo koncesionar) në periudhën e mëparshme ekonomike nuk është i obliguar të paraqesë dëshmi për pagesën e vlerës së parashikuar të patundshmërisë - objekteve ekonomike të gjuetisë (të cilat janë ndërtuar gjatë vlefshmërisë së marrëveshjes).

(4) Ofruesi i përzgjedhur i cili nuk do ta lidhë marrëvshjen sipas paragrafit (1) të këtij neni në afatin ligjor, përveç pagesës së garancisë bankare për pjesëmarrje në procedurë, është i obliguar që në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të paguaj edhe kompensim për dëmin në shumën e dhjetëfishit të shumës së përcaktuar të garancisë bankare për pjesëmarrje në procedurë."

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (5), (6) dhe (7).

Нени 8

Нë ненин 44, пас нëнпараграфит 3 сhtohet нëнпараграфи и ри 4 си вијон:

“- нdryshimi dhe plotësimi i bazës së veçantë të ekonomisë së gjuetisë.”.

Нени 9

Нë ненин 45, нë параграфин (2), пас пикës нë fund të фјалисë сhtohet фјали е ре си вијон:

“Përveç kërkesës për prishje kontraktuese të marrëveshjes, përdoruesi i gjahut në vendgjueti është i detyruar të paraqesë vërtetimin e detyrimeve të shlyera për të gjithë periudhën e vlefshmërisë së marrëveshjes.”.

Нени 10

Нë ненин 51, параграфи (4) нdryshohet си вијон:

“Shqyrtimi i vendgjuetisë së posaçme bëhet nga komisioni i ngritur nga Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave, i cili përbëhet nga katër anëtarë nga radha e të punësuarve në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave, përkatësisht tre persona profesionalë me arsim të lartë të përfunduar shkalla VII/1 ose 240 kredi sipas SETK në fushën e shkencave të pylltarisë, me provim të dhënë të lëndës зооeкологији dhe систематик të гјахут/гјуетисë të cilët kanë së paku pesë vjet përvojë pune në fushën e pylltarisë dhe një person i cili ka përfunduar arsim të lartë shkallën VII/1 ose 240 kredi sipas SETK në fushën e shkencave juridike, i cili ka të paktën pesë vjet përvojë pune.”.

Нени 11

Нë ненин 65, нë параграфи (2), фјала “me shkrim”, shlyhet.

Нени 12

Нë ненин 76, нë параграфин (4), фјалët “Inspektorati Shtetëror i Pyjeve dhe i Gjuetisë” shlyhen, ndërsa пас фјалëve “nga sfera e pylltarisë,” сhtohet фјала “bujqësisë.”.

Paragrafët (6),(7), (8) dhe (9) shlyhen.

Paragrafi (10) që bëhet параграфи (6) нdryshohet си вијон: “Kontestet për kompensim të dëmit të shkaktuar nga гјаху, си dhe për dëmin në vendgjueti, zgjidhen sipas rregullave të përgjithshme për kompensim të dëmit.”.

Нени 13

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga botimi i tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2904.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3617/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16, 119/16, 21/18 и 113/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 124/19, 103/21 и 274/22), во членот 3-б зборовите: „на граѓани” се бришат.

Член 2

Во член 61 во ставот (2) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 3

Во член 74 во ставот (6) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”, а зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација” се заменуваат со зборовите: „министерот за јавна администрација”.

Член 4

Во член 81 во ставот (2) зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 5

Во член 87-е став (6) во воведната реченица и член 87-ж во ставот (8) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 6

Во член 87-и во ставот (8) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Во ставот (11) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 7

Во член 87-њ во ставот (3), член 87-о во ставот (6) и член 87-р во ставот (4) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 8

Во член 88 во ставот (3) зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација” се заменуваат со зборовите: „Министерството за јавна администрација”.

Член 9

Во член 90 став (1) во алинејата 12 зборовите: „министерството надлежно за работите на трудот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 10

Во член 91 во ставот (3) зборовите: „министерот надлежен за работите на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Во став 4 точка 5) во воведната реченица, по зборот „(сертификат)” запирката и зборовите: „не постар од пет години” се бришат.

Во алинејата 5 сврзникот „или” се заменува со запирка.

Во алинејата 6 точката се заменува со сврзникот „или”.

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- сертификат, уверение и/или потврда со кои се потврдува познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик) на најмалку ниво B2 (B2), од Европската референтна рамка за јазици, издадена од установа или институција во државата или од странство, регистрирана како давател на оваа услуга.”.

Член 11

Во член 94 во ставовите (1) и (2), зборовите: „Министерството надлежно за работите на трудот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 12

Во член 98-а во ставот (5) зборовите: „Министерството за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Во ставот (8) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 13

Во член 98-и во ставот (9) и член 100-а во ставот (3) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
TË PUNËSIMIT DHE TË SIGURIMIT NË RAST
PAPUNËSIE

Neni 1

Në Ligjin e Punësimit dhe të Sigurimit në rast Papunësie (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10,

88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16, 119/16, 21/18 dhe 113/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 124/19, 103/21 dhe 274/22), në nenin 3-b fjalët: “të qytetarëve” fshihen.

Neni 2

Në nenin 61, në paragrafin (2) fjalët: “ministri kompetent për çështjet në fushën e punës” zëvendësohen me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe Punës”.

Neni 3

Në nenin 74, në paragrafin (6) fjalët: “ministri kompetent për çështje nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe Punës”, ndërsa fjalët: “ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës” zëvendësohen me fjalët: “ministri i Administratës Publike”.

Neni 4

Në nenin 81, në paragrafin (2), fjalët: “ministria kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 5

Në nenin 87-e, paragrafi (6) në fjalinë hyrëse dhe nenin 87-zh, në paragrafin (8) fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 6

Në nenin 87-i, në paragrafin (8), fjalët: “ministri kompetent për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe e Punës”.

Në paragrafin (11) fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 7

Në nenin 87-nj, në paragrafin (3) dhe nenin 87-r në paragrafin (4) fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 8

Në nenin 88, paragrafi (3) fjalët: “Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Administratës Publike”.

Neni 9

Në nenin 90, paragrafi (1), nënparagrafi 12 fjalët: “Ministria kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 10

Në nenin 91, në paragrafin (3) fjalët: “ministri kompetent për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe Punës”.

Në paragrafin 4, pika 5) në fjalinë hyrëse pas fjalës “(certifikatë)” presja dhe fjalët: “jo më e vjetër se pesë vjet” fshihen.

Në nënparagrafin 5 lidhëza “ose” zëvendësohet me presje.

Në nënparagrafin 6 pika zëvendësohet me lidhësen “ose”.

Pas nënparagrafit 6 shtohet nënparagraf i ri 7, në të cilën thuhet:

“- certifikatë, vërtetim dhe/ose vërtetim që konfirmon njohjen e një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht ose gjermanisht) të paktën në nivelin B2 (B2) nga korniza e referente europiane të gjuhëve, të lëshuar nga një institucion ose organ brenda ose jashtë shtetit, i regjistruar si dhënës i këtij shërbimi.”

Neni 11

Në nenin 94, paragrafi (1) dhe (2) fjalët: “Ministria kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 12

Në nenin 98-a, në paragrafin (5) fjalët: “Ministria e Punës dhe Politikës Sociale” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Ekonomisë dhe Punës”.

Në paragrafin (8) fjalët: “ministri kompetent për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe Punës”.

Neni 13

Në nenin 98-i, në paragrafin (9) dhe në nenin 100-a, në paragrafin (3), fjalët: “ministri kompetent për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe Punës”.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2905.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за приватните агенции за вработување, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3618/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за приватните агенции за вработување („Службен весник на Република Македонија“ број 113/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 18/20), во член 6 во ставот (1) зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Во ставовите (2), (3) и (4) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Во ставовите (6), (7) и (8) зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Во ставот (9) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 2

Во член 7 став (1) во воведната реченица зборовите: „Министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 3

Во член 8 во ставот (1) зборовите: „Министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Во ставот (2) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Во ставот (4) зборовите: „Министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Во ставот (5) зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 4

Во член 9 во ставовите (5), (6) и (7), член 10 во ставот (2), член 12 во ставовите (1) и (2), членот 13 и член 14 во ставовите (2) и (6) зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 5

Во член 15 став (1) во алинеите 2 и 5 зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Во ставот (2) зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”, а зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна

постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 6

Во член 41 во ставот (9) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд“.

Член 7

Во член 43 став (1) во алинејата 1 зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Член 8

Во член 49 во ставот (1) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд“.

Член 9

Во член 50 во ставот (3) зборовите: „министерот за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд“.

Член 10

Во член 52 зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË AGJENCIVE PRIVATE TË PUNËSIMIT

Neni 1

Në Ligjin e Agjencive Private të Punësimit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 113/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.18/20) në nenin 6, në paragrafin (1), fjalët “ministra kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në paragrafët (2), (3) dhe (4) fjalët “ministri kompetent për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Në paragrafët (6), (7) dhe (8), fjalët “ministra kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në paragrafin 9, fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative, në Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe të Mbikëqyrjes Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 2

Në nenin 7, paragrafi (1), fjalët “Ministria kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 3

Në nenin 8, në paragrafin (1), fjalët “Ministria kompetente për çështjet në fushën e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në paragrafin (2), fjalët “ministri kompetent për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Në paragrafin (4), fjalët “Ministria kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në paragrafin (5), fjalët “Ministria kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 4

Në nenin 9, në paragrafët (5), (6) dhe (7), në nenin 10, në paragrafin (2), në nenin 12, në paragrafët (1) dhe (2), në nenin 13, në nenin 14, në paragrafët (2) dhe (6), fjalët “Ministria kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 5

Në nenin 15, paragrafi (1), nënparagrafët 2 dhe 5 dhe në paragrafin (2), fjalët “Ministria kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në paragrafin (2), fjalët “Ministria kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”, dhe fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative, në Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe të Mbikëqyrjes Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 6

Në nenin 41, në paragrafin (9), fjalët “ministri kompetent për çështjet e punës” zëvendësohen me fjalët “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 7

Në nenin 43, paragrafi (1), nënparagrafi 1, fjalët “ministra kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 8

Në nenin 49, paragrafi (1), fjalët “ministri kompetent për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 9

Në nenin 50, paragrafi (3), fjalët “ministri kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 10

Në nenin 52, fjalët “ministra kompetente për çështjet nga fusha e punës” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2906.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЛОНТЕРСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за волонтерството,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3619/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВОЛОНТЕРСТВОТО

Член 1

Во Законот за волонтерството („Службен весник на Република Македонија” број 85/2007, 161/2008 и 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 124/19 и 103/21), во член 8 во ставовите 1 и 2 зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Во ставот 3 зборовите: „министерот за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 2

Во член 19 во ставот 2 и во член 20 во ставот 3 зборовите: „министерот за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 3

Во член 21 во ставот 1 зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 4

Во член 21-а во ставот (10) зборовите: „министерот за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 5

Во член 22 во ставот (1) алинеја 1 зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 6

Во член 24-а во ставот (3) зборовите: „министерот за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ .

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË
VULLNETARIZMIT

Neni 1

Me Ligjin e Vullnetarizmit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 85/07, 161/08, 147/15 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 124/19 dhe 103/21) në nenin 8 në paragrafët (1) dhe (2) fjalët: "Ministria e Punës dhe Politikës Sociale" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Ekonomisë dhe Punës".

Në paragrafin (3), fjalët: "ministri i Punës dhe Politikës Sociale" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Ekonomisë dhe Punës".

Neni 2

Në nenin 19, në paragrafin (2) dhe në nenin 20, në paragrafin (3), fjalët: "ministri i Punës dhe Politikës Sociale" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Ekonomisë dhe Punës".

Neni 3

Në nenin 21, në paragrafin (1) fjalët: "Ministria e Punës dhe Politikës Sociale" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Ekonomisë dhe Punës".

Neni 4

Në nenin 21-a, në paragrafin (10) fjalët: "ministri i Punës dhe Politikës Sociale" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Ekonomisë dhe Punës".

Neni 5

Në nenin 22, në paragrafin (1), nënparagrafi 1 fjalët: "Ministria e Punës dhe Politikës Sociale" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Ekonomisë dhe Punës".

Neni 6

Në nenin 24-a, në paragrafin (3), fjalët: "ministri i Punës dhe Politikës Sociale" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Ekonomisë dhe Punës".

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2907.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИНСКИ ДОДАТОК

Се прогласува Законот за изменување на Законот за младински додаток, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3620/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИНСКИ ДОДАТОК

Член 1

Во Законот за младински додаток („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 65/23), во членот 6 зборовите: „министерот кој е надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд“.

Член 2

Во член 7 во ставот (10) зборовите: „министерот кој е надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд“, а зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација“ се заменуваат со зборовите: „министерот за јавна администрација“.

Член 3

Во член 8 во ставот (2) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 4

Во членот 9 зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË SHITESAVE PËR TË RINJTË

Neni 1

Нë Ligjin e Shtesave pë r të Rinjtë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 65/23), në nenin 6 fjalët: “ministri kompetent pë r çështjet nga fusha e punës” zë vëndësohen me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe Punës”.

Neni 2

Në nenin 7, në paragrafin (10) fjalët: “ministri pë rrgjegjës pë r çështjet nga fusha e punës” zë vëndësohen me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe Punës”, ndërsa fjalët: “ministri i Shoqërisë së Informatikës dhe Administratës” zë vëndësohen me fjalët: “ministri i Administratës Publike”.

Neni 3

Në nenin 8, në paragrafin (2) fjalët: “Komisioni Shtetëror pë r Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zë vëndësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror pë r Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 4

Në nenin 9, fjalët: “Ministria e Punës dhe Politikës Sociale” zë vëndësohen me fjalët: “Ministria e Ekonomisë dhe Punës”.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2908.

Vrз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3621/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 229/20 и 78/25), во член 41 во став (6) по алинејата 2 додава нова алинеја 3, која гласи:

„- да е запишан како редовен ученик во гимназиско или стручно образование, да има одличен успех и да се истакнува со способности, знаења и работни навики, заради напоредно здобивање и со музичко или балетско образование.“.

Во алинејата 3, која станува алинеја 4, зборовите: „воспитно - дисциплинска мерка“ се заменуваат со зборовите: „педагошка мерка отстранување од училиштето и“.

Член 2

Во член 59-б во став (2) во алинејата 2 по зборот „(секретар)“ се додаваат зборовите: „и советник за сметководствени работи (сметководител)“.

Член 3

Членот 60 се менува и гласи:

„(1) Воспитувачот го избира директорот на средното училиште со ученички дом по пат на јавен оглас и заснова работен однос на определено време до завршување на учебната година.

(2) Јавниот оглас од ставот (1) на овој член, се објавува во најмалку два дневни весника, од кои најмалку во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Огласот трае најмалку три до најмногу осум работни дена од денот на објавувањето.

(3) Средното училиште, пред да распише јавен оглас за вработување, потребата од воспитувач на определено време ја обезбедува со воспитувач со соодветно образование со неполн фонд на работни часови од друго јавно средно училиште во општината, по обезбедена согласност за вработување на определено работно време од Министерството.“.

Член 4

По членот 60 се додаваат три нови членови 61, 62 и 63, кои гласат:

„Член 61

(1) За воспитувач во средно училиште со ученички дом може да се вработи лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- да има соодветно образование согласно со нормативот за воспитувач и
- добиена согласност за вработување на определено време од Министерството.

(2) Приправничкиот стаж на воспитувачот по правило трае една година, за кој период му се определува ментор, кој ја следи работата на приправникот и подготвува извештај за неговата подготвеност за полагање на стручниот испит, кој го доставува до наставничкиот совет на средното училиште.

(3) Воспитувачот од ставот (1) на овој член, е должен стручниот испит, да го пријави во првиот нареден испитен рок по истекот на приправничкиот стаж.

(4) Приправникот по истекот на приправничкиот стаж полага стручен испит кој го организира Државниот испитен центар преку стручни комисии за спроведување на приправничкиот испит, формирани од директорот

на Државниот испитен центар од редот на вработените административни службеници/даватели на јавни услуги во Бирото и Државниот испитен центар и од воспитувачи во средните училишта кои имаат најмалку седум години работен стаж во верифицирана воспитно-образовна установа.

(5) Воспитувачот за полагање на стручниот испит плаќа надоместок, чијашто висина ја утврдува министерот за образование и наука, врз основа на реалните трошоци за спроведување на стручниот испит (подготвување на материјали за полагање, печатење и издавање на уверението за положен стручен испит и слично). Надоместокот за полагање на стручен испит е приход на Државниот испитен центар.

(6) Воспитувачот кој нема да го положи стручниот испит, е должен повторно да го пријави и полага испитот во наредниот испитен рок. Доколку не го положи и во наредниот испитен рок, му престанува работниот однос во средното училиште.

(7) На воспитувачот кој го положил стручниот испит му се издава уверение за положен стручен испит, најдоцна во рок од 15 дена од денот на полагањето на стручниот испит. Уверението го издава Државниот испитен центар, а го потпишува директорот на Државниот испитен центар. Уверението се издава во три примероци, од кои едниот примерок му се доставува на воспитувачот кој го положил стручниот испит, вториот се доставува до средното училиште и се приложува во неговото персонално досие, а третиот се чува во архивата на Државниот испитен центар.

(8) За издадените уверенија од ставот (7) на овој член, Државниот испитен центар води електронска евиденција.

(9) Програмата за полагање на стручниот испит на воспитувачот ја донесува министерот, на предлог на Бирото.

(10) Формата и содржината на уверението за положен стручен испит за воспитувач, ги пропишува министерот, на предлог на Државниот испитен центар.

(11) Нормативот за воспитувач од ставот (1) алинеја 2 на овој член, го утврдува министерот, на предлог на Бирото.

Член 62

(1) Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас од член 60 став (1) од овој закон, преку поднесување на пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работното место.

(2) Комисијата за селекција, која ја формира директорот на средното училиште, е составена од три члена од редот на вработените воспитувачи, наставници и стручни соработници во јавното средно училиште, е должна во рок од три дена од истекот на рокот за пријавување на огласот да провери дали кандидатите ги доставиле задолжителните докази за исполнување на условите од огласот, доколку со посебен закон не е поинаку уредено.

(3) По извршената проверка на документацијата на кандидатите, Комисијата за селекција документацијата за кандидатите кои ги исполнуваат условите ги доставува до училишниот одбор. Училишниот одбор му предлага на директорот кандидат за воспитувач.

(4) Воспитувачите кои се вработуваат на постојни работни места испразнети по основа на пензионирање, боледување, отказ, смрт, преземање или друго, а за кои

работни места биле обезбедени финансиски средства, можат да засноваат работен однос без објавен јавен оглас, на определено време, најмногу до три месеци со согласност од градоначалникот за општинските средни училишта, училиштата на Град Скопје, односно министерот за државните средни училишта.

Член 63

(1) Во дејноста на средното образование трансформацијата на работниот однос од определено на неопределено време на воспитувач во средно училиште со ученички дом е дозволена, само ако:

- воспитувачот има работен стаж повеќе од две години во воспитно-образовна установа верифицирана од Министерството, со прекин или без прекин,

- воспитувачот е на работното место за кое се бара трансформација, испразнето по основа на пензионирање, отказ, смрт или други основи и се обезбедени финансиски средства,

- воспитувачот ги исполнува условите предвидени во нормативот за воспитувач,

- работодавачот утврди дека има трајна потреба од воспитувач и истото нема да предизвика престанок на работен однос на веќе вработениот наставен и друг кадар поради деловни причини (технолошки вишок),

- воспитувачот има положен стручен испит и
- е добиена согласност за трансформација на работен однос од Министерството.

(2) Барањето за трансформација на работен однос, средното училиште го доставува до Комисијата за трансформација на работен однос (во натамошниот текст: Комисијата за трансформација), која ја формира градоначалникот на општината/градот Скопје, односно министерот за државните средни училишта и е составена од три члена, и тоа: по два члена од општината/градот Скопје, односно Министерството, и еден член од репрезентативниот синдикат за образование. Претседател на Комисијата за трансформација е еден од претставниците од општината/градот Скопје, односно Министерството.

(3) Комисијата за трансформација се формира за период од три години.

(4) Кон барањето за трансформација на работниот однос, средното училиште до Комисијата за трансформација доставува:

- извештај за остварен работен стаж од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија,

- изјава од директорот на средното училиште дека постојното работно место за кое се бара трансформација е испразнето по основа на пензионирање, отказ, смрт или други основи и се обезбедени финансиски средства,

- изјава од директорот на средното училиште дека има трајна потреба од лицето и нема да предизвика престанок на работен однос на веќе вработениот наставен и друг кадар поради деловни причини (технолошки вишок),

- копија од диплома/уверение за завршено соодветно образование согласно со нормативот,

- копија од уверение за положен стручен испит и
- анализа на работните места на ниво на средното училиште.

(5) Комисијата за трансформација врши проверка на доказите од ставот (4) на овој член и изготвува извештај со предлог за трансформација само за лицата кои ги исполнуваат условите за трансформација на работен однос. Извештајот со предлогот потребно е да содржи и анализа на работните места на ниво на средно училиште и на општина/град Скопје, и истиот задолжително треба да биде потпишан од сите членови на Комисијата за трансформација.

(6) Комисијата за трансформација за општинските средни училишта, односно училиштата на Град Скопје извештајот со предлогот од ставот (5) на овој член, го доставува до Министерството.

(7) На воспитувачите кои не ги исполнуваат условите од ставот (1) на овој член, Комисијата за трансформација ги враќа документите на средното училиште со образложение, во рок од седум дена од денот на разгледувањето на истите.

(8) Директорот на средното училиште врз основа на известувањето од ставот (7) на овој член, во рок од седум дена од денот на добивањето на известувањето донесува одлука за одбивање на трансформација на работниот однос.

(9) Воспитувачот кој не е задоволен од одлуката од ставот (8) на овој член, има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката, до Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен.

(10) Жалбата од ставот (9) на овој член, може да биде поднесена и во електронска форма со употреба на средство за електронска идентификација преку Националниот портал за електронски услуги или преку посредник за административни услуги за електронски пат, согласно со прописите од областа на електронското управување и електронските услуги и од областа на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги.

(11) Министерството врз основа на извештајот со предлогот од ставот (5) на овој член, за лицата кои ги исполнуваат условите за трансформација на работен однос, во рок од 10 работни дена, дава согласност за трансформација на работниот однос.

(12) Директорот на средното училиште врз основа на дадената согласност од ставот (11) на овој член, во рок од седум дена од денот на добивањето на согласноста, донесува одлука за трансформација на работниот однос.“

Член 5

Во член 91 во ставот (14) зборовите: „педагог или психолог“ се заменуваат со зборовите: „односно стручен соработник“.

Ставот (15) се менува и гласи:

„Ако наставникот, односно стручниот соработник од ставот (14) на овој член, не може да се врати во училиштето каде што работел пред да биде избран за директор, наставникот односно стручниот соработник се распоредува и заснова работен однос на неопределено работно време на соодветно работно место во друго училиште на подрачјето на општината, односно Градот Скопје.“

Член 6

Во член 93-а во ставот (3) зборот „наставник“ се заменува со зборовите: „наставник/наставник во средно училиште со ресурсен центар (наставник во училиште за ученици со посебни потреби)/наставник кој изведува индивидуална настава“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
 „(4) Доколку во средното училиште со ресурсен центар кој во својот состав има ученички дом се сместуваат и ученици/студенти согласно со Законот за ученичкиот стандард, односно Законот за студентскиот стандард, платата на директорот се зголемува за 15%.“.

Ставот (4) станува став (5).

Член 7

Во член 93-в во ставот (4) по зборот „министерот“ се додава зборот „најдоцна“.

Член 8

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË ARSIMIT TË MESËM

Neni 1

Në Ligjin e Arsimit të Mesëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 dhe 64/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.229/20 dhe 78/25), në nenin 41, në paragrafin (6), pas nënparagrafit 2 shtohet nënparagrafi i ri 3 si vijon:

"- të jetë i regjistruar si nxënës i rregullt në gjimnaz ose arsim profesional, të ketë nota të shkëlqyera dhe të dallohet me aftësi, njohuri dhe zakone pune, për shkak të përvetësimit të njëkohshëm të arsimit muzikor ose të baletit".

Në nënparagrafin 3, i cili bëhet nënparagrafi 4, fjalët: "masa edukative-disiplinore" zëvendësohen me fjalët: "masa pedagogjike - largim nga shkolla dhe".

Neni 2

Në nenin 59-b, në paragrafin (2), në nënparagrafin 2 pas fjalës "(sekretar)", shtohen fjalët: "dhe këshilltar për çështje kontabiliteti (kontabilist)".

Neni 3

Neni 60 ndryshon si vijon:

(1) Edukatorin e zgjedh drejtori i shkollës së mesme me konvikt, përmes shpalljes publike dhe themelimit të marrëdhënies së punës për orar të caktuar deri në përfundim të vitit shkollor.

(2) Shpallja publike sipas nenit 1 të këtij neni, publikohet në të paktën dy gazeta ditore, nga të cilat së paku njëra nga gazetata që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetata që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. Shpallja zgjat të paktën tri ditë deri më së shumti tetë ditë pune nga dita e publikimit.

(3) Shkolla e mesme, para se të shpallë konkurs publik për punësim, duhet të sigurojë nevojën për edukator me orar të caktuar e siguron me edukues me arsim të përshtatshëm me fond jo të plotë të orëve të punës nga një shkollë tjetër e mesme publike në komunë, pasi të ketë marrë pëlqimin për punësim me orar të caktuar pune nga ministria.”.

Neni 4

Pas nenit 60, shtohen tri nene të reja 61, 62 dhe 63, si vijojnë:

Neni 61

(1) Për edukues në shkollë të mesme me konvikt mund të punësohet person i përmbushë këto kushte:

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
- Të ketë arsim të përshtatshëm sipas normativit për edukator.

- Të ketë marrë miratimin për punësim me orar të caktuar nga ministria.

(2) Stazhi voluntar për edukatorin me rregull zgjat një vit, gjatë të cilit i caktohet mentor i cili ndjek punën e voluntarit dhe përgatit raport për përgatitjen e tij për dhënien e provimit profesional, i cili e dorëzon te këshilli i arsimtarëve i shkollës së mesme.

(3) Edukatori sipas paragrafit (1) të këtij neni, është i detyruar provimin profesional ta paraqes në afatin e parë të ardhshëm të provimeve pas skadimit të stazhit të voluntarit.

(4) Voluntari pas skadimit të stazhit të voluntarit, jep provim profesional të organizuar nga Qendra Shtetërore e Provimeve përmes komisioneve profesionale për zbatimin e provimit për voluntar, të formuara nga drejtori i Qendrës Shtetërore të Provimeve nga radhët e nëpunësve administrativë/ofruarëve të shërbimeve publike të punësuar në Byro dhe Qendrën Shtetërore të Provimeve dhe nga edukatorët në shkollat e mesme që kanë të paktën shtatë vjet stazh pune në institucion edukativ-arsimor të verifikuar.

(5) Edukatori për dhënien e provimit profesional paguan kompensim, shumta e së cilës e përcakton ministri i Arsimit dhe i Shkencës, në bazë të shpenzimeve reale për zbatimin e provimit profesional (përgatitja e materialeve për dhënien e provimit, shtypja dhe lëshimi i certifikatës për dhënien e provimit profesional dhe të ngjashme). Kompensimi për dhënien e provimit profesional është e ardhur e Qendrës Shtetërore të Provimit.

(6) Edukatori që nuk do ta kalojë provimin profesional është i detyruar të reregjistrohet dhe ta japë provimin në periudhën e ardhshme të provimeve. Nëse nuk arrin ta japë provimin edhe në periudhën e ardhshme të provimeve, i pushon marrëdhënien e tij e punës në shkollën e mesme.

(7) Edukatorit që e ka dhënë provimin profesional i lëshohet certifikatë për dhënien e provimit profesional, më së voni 15 ditë nga dita e dhënies së provimit profesional. Certifikatën e lëshon Qendra Shtetërore e Provimeve dhe nënshkruhet nga drejtori i Qendrës Shtetërore të Provimeve. Certifikata lëshohet në tre kopje, nga të cilat një kopje i dorëzohet edukatorit që ka dhënë provimin profesional, e dyta i dorëzohet shkollës së mesme dhe i bashkëngjitet dosjes së tij personale, dhe e treta mbahet në arkivin e Qendrës Shtetërore të Provimeve.

(8) Për certifikatat të lëshuara sipas paragrafit (7) të këtij neni Qendra Shtetërore e Provimeve mban evidencë elektronike.

(9) Programi për dhënien e provimit profesional për edukatorët e miraton ministri, me propozim të Byrosë.

(10) Forma dhe përmbajtja e certifikatës për dhënien e provimit profesional për edukatorët përcaktohen nga ministri, me propozim të Qendrës Shtetërore të Provimeve.

(11) Standardet për edukatorët sipas paragrafit (1) nënparagrafi 2 të këtij neni përcaktohen nga ministri, me propozim të Byrosë.

Neni 62

(1) Kandidatët për punësim duhet të aplikojnë për shpalljen publike sipas nenit 60, paragrafi (1) i këtij ligji, përmes parashtimit të fletëparaqitjes dhe duke bashkëngjitur dëshmi për përmbushjen e kushteve për vendin e punës.

(2) Komisioni përzgjedhës, të cilin e formon drejtori i shkollës së mesme, përbëhet nga tre anëtarë nga radhët e edukatorëve, mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë të punësuar në shkollën e mesme publike, është i detyruar, në afat prej tre ditësh nga skadimi i afatit për aplikim për shpallje, të kontrollojë nëse kandidatët kanë paraqitur provat e detyrueshme për përmbushjen e kërkesave të shpalljes, përveç nëse rregullohet ndryshe me ligj të veçantë.

(3) Pas kontrollit të kryer të dokumentacionit të kandidatëve, komisioni përzgjedhës të dokumentacionit për kandidatët që i plotësojnë kushtet i dorëzon për këshillin e shkollëskërkesat. Këshilli i shkollës i propozon drejtorit kandidat për edukator.

(4) Edukatorët që punësohen në vende pune ekzistuese të lira për shkak të daljes në pension, pushimit mjekësor, pushimit nga puna, vdekjes, marrjes ose arsyeve të tjera, dhe për të cilat janë siguruar burime financiare, mund të krijojnë marrëdhënie pune pa shpallje publike të publikuar, për periudhë të caktuar kohore, më së shumti tre muaj me pëlqimin e kryetarit të komunës për shkollat e mesme komunale, shkollat e qytetit të Shkupit ose ministrit për shkollat e mesme shtetërore.

Neni 63

(1) Në cilësitë e arsimit të mesëm, transformimi i marrëdhënies së punës nga një marrëdhënie pune me afat të caktuar në një marrëdhënie pune me afat të pacaktuar të edukatorit në shkollë të mesme me konvikt lejohet vetëm nëse:

- edukatori ka më shumë se dy vjet përvojë pune në një institucion arsimor të verifikuar nga ministria, me ose pa ndërprerje,

- edukatori është në vendin e punës për të cilin kërkohet transformimi, i liruar për shkak të daljes në pension, pushimit nga puna, vdekjes ose arsyeve të tjera dhe sigurohen burime financiare,

- edukatori i përmbush kërkesat e përcaktuara në normën për një edukatori,

- punëdhënësi përcakton se ekziston nevojë e përhershme për një mësues dhe kjo nuk do të shkaktojë ndërprerjen e marrëdhënies së punës të arsimit të punësuar dhe kuadrit tjetër për arsye afariste (tepricë teknologjike),

- edukatori ka dhënë provim profesional dhe

- është marrë pëlqimi për transformimin e marrëdhënies së punës nga Ministria.

(2) Kërkesa për transformim të marrëdhënies së punës duhet të paraqitet nga shkolla e mesme te Komisioni për Transformim të Marrëdhënies së Punës (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni për Transformim), i cili formohet nga Kryetari i komunës/Qytetit të Shkupit, përkatësisht ministri për shkollat e mesme shtetërore dhe përbëhet nga tre anëtarë, përkatësisht: dy anëtarë nga komuna/Qyteti i Shkupit, përkatësisht ministria, dhe një anëtar nga sindikata përfaqësuese për arsim. Kryetari i Komisionit për Transformim do të jetë një nga përfaqësuesit e komunës/Qytetit të Shkupit, përkatësisht ministria.

(3) Komisioni për Transformim formohet për periudhë prej tre vitesh.

(4) Përveç kërkesës për transformim të marrëdhënies së punës, shkolla e mesme për Komisionin Transformues dorëzon:

- raport për realizimin e stazhit të punës nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut,

- deklaratë nga drejtori i shkollës së mesme se pozicioni ekzistues i punës për të cilin kërkohet transformimi është liruar për shkak të daljes në pension, pushimit nga puna, vdekjes ose arsyeve të tjera dhe janë siguruar burimet financiare,

- deklaratë nga drejtori i shkollës së mesme se ekziston një nevojë e përhershme për personin dhe nuk do të shkaktojë ndërprerjen e marrëdhënies së punës së personelit mësimdhënës dhe personelit tjetër të punësuar tashmë për arsye afariste (tepricë teknologjike),

- kopje të diplomës/certifikatës për arsim të përfunduar përkatës në përputhje me normën,

- kopje të certifikatës për dhënien e një provimi profesional dhe- analizë të vendeve të punës në nivelin e shkollës së mesme.

(5) Komisioni i Transformimit shqyrton provat e përmendura në paragrafin (4) të këtij neni dhe përgatit raport me propozim për transformim vetëm për personat që plotësojnë kushtet për transformim të punësimit. Raporti me propozimin duhet të përmbajë edhe analizë të vendeve të punës në nivel të shkollës së mesme dhe të komunës/qytetit të Shkupit dhe duhet të nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e Komisionit për Transformim.

(6) Komisioni për Transformim për shkollat e mesme komunale, përkatësisht shkollat në qytetin e Shkupit, duhet ta dorëzojë raportin me propozimin sipas paragrafit (5) të këtij neni në ministri.

(7) Për edukatorët që nuk i plotësojnë kërkesat sipas paragrafit (1) të këtij neni, Komisioni i Transformimit duhet t'ia kthejë dokumentet shkollës së mesme me arsyetim, brenda shtatë ditëve nga dita e shqyrtimit të tyre.

(8) Drejtori i shkollës së mesme, bazuar në njoftimin sipas paragrafit (7) të këtij neni, duhet, brenda shtatë ditëve nga dita e marrjes së njoftimit, të marrë vendim për refuzimin e transformimit të marrëdhënies së punës.

(9) Edukatori që nuk është i kënaqur me vendimin e përmendur në paragrafin (8) të këtij neni ka të drejtë të ankohet brenda 15 ditëve nga data e marrjes së vendimit në

Komisionin Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative, në Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe të Mbikëqyrjes Inspektuese në Shkallë të Dytë.

(10) Ankesa, sipas paragrafit (9) të këtij neni mund të parashtrohet edhe në formë elektronike duke përdorur mjet identifikimi elektronik përmes Portalit Nacional për Shërbime Elektronike ose përmes një ndërmjetësi për

shërbime administrative për mjete elektronike, në përputhje me rregulloret në sferën e menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe në sferën e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve të besueshme.

(11) Ministria, bazuar në raportin me propozimin e përmendur në paragrafin (5) të këtij neni, brenda dhjetë ditë pune, jep pëlqimin për transformimin e marrëdhënies së punës për personat që plotësojnë kushtet për transformimin e marrëdhënies së punës.

(12) Drejtori i shkollës së mesme, bazuar në pëlqimin e dhënë në paragrafin (11) të këtij neni, brenda shtatë ditëve nga data e marrjes së pëlqimit, merr një vendim për transformimin e marrëdhënies së punës.

Neni 5

Në nenin 91, paragrafët (14), fjalët: "pedagog ose psikolog" zëvendësohen me fjalët: "ose bashkëpunëtor profesional".

Paragrafi (15) ndryshohet si vijon:

"Nëse arsimtari, ose bashkëpunëtorët profesional sipas paragrafit (14) të këtij neni, nuk mund të kthehen në shkollën ku kanë punuar para se të zgjidhet drejtor, mësues ose bashkëpunëtorë profesionalë, radhitet dhe themelon marrëdhënie pune me orar të pa caktuar pune në vend përkatës pune në shkollë tjetër brenda territorit të komunës ose qytetit të Shkupit."

Neni 6

Në nenin 93-a, paragrafët (3), fjala "mësues" zëvendësohet me fjalët: "mësues/mësues në shollë të mesme me qendër mësimi/mësues që ofrojnë mësim individual".

Pas paragrafit (3), shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Nëse në shkollën e mesme me qendër burimore i cili në përbërjen e tij ka konvikt, akomodohen nxënës/studentë në pajtim me Ligjin për standardin studentor, pra Ligjit i Standardit Studentor, rroga e drejtorit rritet për 15%.

Paragrafi (4) bëhet paragrafi (5).

Neni 7

Në nenin 93-v, në paragrafin (4), pas fjalës "ministri", shtohet fjala "me së voni".

Neni 8

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga botimi i tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2909.

Врз основа на член 54 став (1) точка 1.21 и член 78 став (1) од Законот за енергетика* ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 101/25) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија" бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21 и 240/24), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2025 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги КАМЕС Тони ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрали ФЕЦ "КАМЕС ТОНИ".

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 12-163/25
23 јуни 2025 година
Скопје

Прилог:

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Трговско друштво за производство, трговија и услуги КАМЕС Тони ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци, со седиште на ул. "Пано Мударов" бр.2 Кавадарци, Република Северна Македонија.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата:
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 23 јуни 2025 година

4. Датум на важење на лиценцата: 23 јуни 2060 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-1700-2025

6. Единствен матичен број: 4738314

7. Единствен даночен број: 4011993110740

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрали ФЕЦ "КАМЕС ТОНИ" на објект бр.8 на КП бр.3739, КО Кавадарци-Вонград, Општина Кавадарци.

9. Место на испорака:

Испораката на електрична енергија во електродистрибутивна мрежа од ФЕЦ “КАМЕС ТОНИ” ќе се врши согласно дефинираните услови за приклучување во Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивна мрежа УП1 НСС_25_20240605_87 од 16 јули 2024 година издадено од Електродистрибуција ДОО-ЕЛ Скопје.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот или електропреносниот систем,

- врши продажба на произведената електрична енергија,

- нуди системски услуги на операторот на електропреносниот систем заради балансирање на системот, согласно расположливите производни капацитети и барањата утврдени во правилата за пазар на балансна енергија на електроенергетскиот систем и мрежните правила за пренос на електрична енергија,

- обезбедува достапност на договорените количини на електрична енергија и/или системски услуги до точката на прием во електропреносниот или електродистрибутивниот систем во согласност со условите и обврските од лиценцата, како и со договорот за приклучување,

- ги одржува во оперативна состојба сите потребни технички ресурси, вклучително и уреди за телеметрија на тековното производство,

- доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на електродистрибутивниот систем во согласност со мрежните правила,

- доставува до операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија податоци и информации од договорите за купување и продажба на електрична енергија, расположливоста на производниот капацитет и/или системските услуги, освен деловно-финансиските податоци,

- е опремен со сите потребни технички ресурси за доставување на информации до соодветниот оператор на електропреносен или електродистрибутивен систем вклучително и уреди за далечинско мерење на производството во реално време,

- има право да купува електрична енергија на пазарот на електрична енергија, да обезбедува други енергенти, како и да презема други дејствија на пазарите за енергија заради оптимизирање на своето производство и трошоците во работењето, освен производител на електрична енергија од обновливи извори кој користи повластена тарифа,

- ги чува сите податоци најмалку пет години што се однесуваат на работењето на електроцентралите, од кои можат да се утврдат и проверат за секој поединечен час сите негови оперативни одлуки поврзани со диспечирање и неговото учество на пазарите на електрична енергија, во кои се вклучени и податоци за расположливите производствени капацитети и понудените и активирани системски услуги на ниво на електроцентрали во периодите кога се одвива тргувањето и производството,

како и за учество на аукциите за интерконективни капацитети, само во случај која производителот на електрична енергија е сопственик и/или управува со електроцентрали со инсталирана моќност еднаква или поголема од 200 MW, или поседува повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW,

- овозможи увид на податоците за електроцентрали, кои се со моќност еднаква или поголема од 200 MW, или повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW, на Регулаторната комисија за енергетика, на Секретаријатот на Енергетската заедница во согласност со обврските на Република Северна Македонија од раткуваните меѓународни договори, како и на Комисијата за заштита на конкуренцијата во согласност со прописите со кои се уредува заштита на конкуренцијата,

- не го нарушува квалитетот на електричната енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- да доставува известувања за сите околности, настани и промени коишто имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на енергетската дејност, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- да овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и војна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

б) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно мрежните правила за пренос на електрична енергија, односно мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

17. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "КАМЕС ТОНИ"

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по фотонапонски панели: 56,10 kW

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по инвертори: 60 kW

г) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2023, 2024 и 2025 година

д) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години

е) тип и производител, моќност и број на фотонапонски панели:

- AUSTA SOLAR, AU550-144 MH, 102 панели со моќност од 550 W

ж) тип и производител, моќност и број на инвертори: - ONESTO (OST6000TL), 1 инвертор со моќност од 60 kW

з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.651 kWh/m²

и) очекувано годишно производство на електрична енергија: 74,263 MWh.

Në bazë të nenit 54, paragrafi (1), pika 1.21 dhe nenit 78, paragrafi (1) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 101/25) dhe nenit 13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21 dhe 240/24), Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 qershor 2025, solli këtë

V E N D I M

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve KAMES Toni SHPKNJP eksport-import Kavadar, i jepet licencë për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "KAMES TONI".

2. Licenca për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit

Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Komisioni Rregullator i Energjetikës,
Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve
të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetari,
Shkup

Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë:

L I C E N C Ë
PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGISË
ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve KAMES Toni SHPKNJ eksport-import Kavadar, me seli në rr. "Pano Mudarov" nr. 2 Kavadar, Republika e Maqedonisë së Veriut.

2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca: prodhim i energjisë elektrike

3. Data e dhënies së licencës: 23 qershor 2025

4. Data e skadimit të licencës: 23 qershor 2060

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-ПРОИЗ-1700-2025

6. Numri amzë: 4738314

7. Numri tatimor: 4011993110740

8. Rajoni ku ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e ushtron veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "KAMES TONI" në objektin nr. 8 në PK nr. 3739, KK Kavadar-Jashtë qytetit, komuna e Kavadarit.

9. Vendi i dërgesës:

Dërgesa e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "KAMES TONI" do të bëhet në përputhje me kushtet e definuara për lidhje në Aktvendimin për miratimin e lidhjes në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike PA1 NCC_25_20240605_87 datë 16 korrik 2024, të dhënë nga Elektrodistribucioni SHPKNJ Shkup.

10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i detyruar:

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes apo të transmetimit të energjisë elektrike,

- të kryejë shitje të energjisë së prodhuar,

- t'i ofrojë shërbime sistimore operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për qëllim të balancimit të sistemit, në përputhje me kapacitetet prodhuese të

disponueshme dhe kërkesat e përcaktuara me Rregullat e Tregut të Energjisë Balancuese të Sistemit Elektroenergjetik dhe Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike,

- të sigurojë disponueshmërinë e sasisë së dakorduar të energjisë elektrike dhe/ose shërbimeve sistimore deri në pikën e pranimit në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes, në përputhje me kushtet dhe detyrimet e përcaktuara në licencë, si dhe me marrëveshjen për kyçe,

- të mirëmbajë në gjendje operative të gjitha burimet teknike të nevojshme, përfshirë pajisjet për telemetrinë e prodhimit aktual,

- të dorëzojë raporte, të dhëna dhe informacione te operatori i sistemit të transmetimit ose operatori i sistemit të shpërndarjes, në përputhje me rregullat e rrjetit,

- të dorëzojë te operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike dhe operatorit të tregut të energjisë elektrike të dhëna dhe informacione nga marrëveshjet për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike, disponueshmërinë e kapaciteteve prodhuese dhe/ose shërbimet sistimore, përjashtuar të dhënat afariste-financiare,

- është i pajisur me të gjitha burimet teknike të nevojshme për dorëzimin e informacioneve te operatori përkatës i sistemit të transmetimit ose i sistemit të shpërndarjes, duke përfshirë edhe pajisjet për matje në distancë të prodhimit në kohë reale,

- ka të drejtë të blejë energji elektrike në tregun e energjisë elektrike, të sigurojë burime të tjera energjetike, si dhe të ndërmarë veprime të tjera në tregjet e energjisë për të optimizuar prodhimin e vet dhe kostot e operimit, përveç prodhuesit të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme që përdor tarifë preferenciale,

- t'i ruaj të gjitha të dhënat për të paktën pesë vjet që lidhen me funksionimin e centraleve elektrike, nga të cilat mund të përcaktohen dhe verifikohen për çdo orë individuale të gjitha vendimet e tij operative në lidhje me dispecimin dhe pjesëmarrjen në tregjet e energjisë elektrike. Këtu përfshihen edhe të dhëna për kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe shërbimet sistimore të ofruara dhe të aktivizuara në nivel të centralit elektrik gjatë periudhave kur zhvillohet tregtimi dhe prodhimi, si dhe për pjesëmarrjen në ankandet për kapacitete ndërlidhëse, vetëm në rast se prodhuesi i energjisë elektrike është pronar dhe/ose menaxhon një central elektrik me kapacitet të instaluar prej të paktën 200 MW ose më tepër, ose zotëron disa centrale elektrike me kapacitet total të instaluar prej të paktën 400 MW ose më tepër,

- të mundësojë qasje në të dhënat për centralet elektrike me kapacitet të barabartë ose më të madh se 200 MW, apo disa centrale elektrike me kapacitet të total të instaluar të barabartë ose më të madh se 400 MW, Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Sekretariatit të Komunitetit Energjetik në përputhje me obligimet e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, si dhe Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në përputhje me dispozitat që rregullojnë mbrojtjen e konkurrencës,

- nuk e cenon cilësinë e energjisë elektrike në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit, operatorit të tregut të energjisë elektrike dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes të gjitha të dhënat dhe informacionet e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të

Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dorëzojë të dhëna dhe informacione në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Monitorimit të Funkcionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e ushtron apo për veprimtari të tjera që i ushtron,

- të dorëzojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet që kanë ose mund të kenë ndikim në ushtrimin e veprimtarisë energjetike,

- të respektojë ligjet, rregulloret dhe aktet e përgjithshme që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë energjetike, mbrojtjen e konkurrencës, mbrojtjen e konsumatorëve, mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe sigurinë në vendin e punës,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit të Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të gjithë dokumentacionin që lidhet me ushtrimin e veprimtarisë energjetike për të cilën është dhënë licenca, në përputhje me Rregulloren e Licencave.

11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e ushtrimit të veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- monitorimin e punës,

- ushtrimin e veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

12. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike.

13. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

14. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e transmetimit apo të shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përlogaritës në mënyrë dhe procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit, gjegjësisht të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

15. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

16. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

17. Kapacitetet prodhuese, me të cilat ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor, me karakteristikat teknike në vijim:

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "KAMES TONI"

b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve fotovoltaike: 56,10 kW

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas inverterëve: 60 kW

d) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2023, 2024 dhe 2025

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite

f) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i paneleve fotovoltaike:

- AUSTA SOLAR, AU550-144 MH, 102 panele me fuqi prej 550 W

g) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i inverterëve:

- ONESTO (OST6000TL), 1 inverter me fuqi prej 60 kW

h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.651 kWh/m²

i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 74,263 MWh.

2910.

Врз основа на член 54 став (1) точка 1.21 и член 78 став (1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/25) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21 и 240/24), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2025 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија, градежништво и услуги БРОМИ-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Враништа, Струга се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРОМИ”.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 12-164/25
23 јуни 2025 година
Скопје

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**

Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги БРОМИ-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Враништа, Струга, со седиште во Враништа, Струга, Република Северна Македонија.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 23 јуни 2025 година

4. Датум на важење на лиценцата: 23 јуни 2060 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-1701-2025

6. Единствен матичен број: 4647408

7. Единствен даночен број: 4026996102738

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРОМИ” на објект бр.1 на КП бр.511 КО Враништа-Вонград, Општина Струга.

9. Место на испорака:

Испораката на електрична енергија во електродистрибутивна мрежа од ФЕЦ “БРОМИ” ќе се врши согласно дефинираните услови за приклучување во Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивна мрежа УП1 NCC_22_20241014_372 од 22 ноември 2024 година издадено од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот или електропреносниот систем,

- врши продажба на произведената електрична енергија,

- нуди системски услуги на операторот на електропреносниот систем заради балансирање на системот, согласно расположливите производни капацитети и барањата утврдени во правилата за пазар на балансна енергија на електроенергетскиот систем и мрежните правила за пренос на електрична енергија,

- обезбедува достапност на договорените количини на електрична енергија и/или системски услуги до точката на прием во електропреносниот или електродистрибутивниот систем во согласност со условите и обврските од лиценцата, како и со договорот за приклучување,

- ги одржува во оперативна состојба сите потребни технички ресурси, вклучително и уреди за телеметрија на тековното производство,

- доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на електродистрибутивниот систем во согласност со мрежните правила,

- доставува до операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија податоци и информации од договорите за купување и продажба на електрична енергија, расположливоста на производниот капацитет и/или системските услуги, освен деловно-финансиските податоци,

- е опремен со сите потребни технички ресурси за доставување на информации до соодветниот оператор на електропреносен или електродистрибутивен систем вклучително и уреди за далечинско мерење на производството во реално време,

- има право да купува електрична енергија на пазарот на електрична енергија, да обезбедува други енергенти, како и да презема други дејствија на пазарите за енергија заради оптимизирање на своето производство и трошоците во работењето, освен производител на електрична енергија од обновливи извори кој користи повластена тарифа,

- ги чува сите податоци најмалку пет години што се однесуваат на работењето на електроцентралите, од кои можат да се утврдат и проверат за секој поединечен час

сите негови оперативни одлуки поврзани со диспечирање и неговото учество на пазарите на електрична енергија, во кои се вклучени и податоци за расположливите производствени капацитети и понудените и активираниите системски услуги на ниво на електроцентрали во периодите кога се одвива тргувањето и производството, како и за учество на аукциите за интерконективни капацитети, само во случај која производителот на електрична енергија е сопственик и/или управува со електроцентралата со инсталирана моќност еднаква или поголема од 200 MW, или поседува повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW,

- овозможи увид на податоците за електроцентралите, кои се со моќност еднаква или поголема од 200 MW, или повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW, на Регулаторната комисија за енергетика, на Секретаријатот на Енергетската заедница во согласност со обврските на Република Северна Македонија од раткуваните меѓународни договори, како и на Комисијата за заштита на конкуренцијата во согласност со прописите со кои се уредува заштита на конкуренцијата,

- не го нарушува квалитетот на електричната енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- да доставува известувања за сите околности, настани и промени коишто имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на енергетската дејност, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- да овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да

достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно мрежните правила за пренос на електрична енергија, односно мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

17. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "БРОМИ"

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по фотонапонски панели: (39,96 kW + 59,16 kW) 99,12 kW

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по инвертори: 100 kW

г) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2022 - 2025 година

д) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години

е) тип и производител, моќност и број на фотонапонски панели:

- JinKo Solar, Кина, 74 панели со моќност од 540 W

- HJT Soler Panel RSM 132-8-680BHDG, 87 панели со моќност од 680 W

ж) тип и производител, моќност и број на инвертори:

- HOPEWIND, 1 инвертор со моќност од 100 kW

з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.700 kWh/m²

и) очекувано годишно производство на електрична енергија: 163,4 MWh.

Në bazë të nenit 54, paragrafi (1), pika 1.21 dhe nenit 78, paragrafi (1) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 101/25) dhe nenit 13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21 dhe 240/24), Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 qershor 2025, solli këtë

**V E N D I M
PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E
VEPRIMTARISË ENERJETIKE PRODHIM TË
ENERGJISË ELEKTRIKE**

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë, të Ndërtimtarisë dhe të Shërbimeve BROMI-PROMET SHPKNJP eksport-import f. Vranjishhtë, Strugë, i jepet licencë për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "BROMI".

2. Licenca për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Komisioni Rregullator i Energjetikës,
Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve
të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetari,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 12-164/25
23 qershor 2025
Shkup

Shtojcë:

**L I C E N Ç Ë
PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE****1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:**

Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë, e Ndërtimtarisë dhe e Shërbimeve BROMI-PROMET SHPKNJP eksport-import f. Vranjishhtë, Strugë, me seli në Vranjishhtë, Strugë, Republika e Maqedonisë së Veriut.

2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca: prodhim i energjisë elektrike**3. Data e dhënies së licencës: 23 qershor 2025****4. Data e skadimit të licencës: 23 qershor 2060****5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-PROИЗ-1701-2025****6. Numri amzë: 4647408****7. Numri tatimor: 4026996102738****8. Rajoni ku ushtrohet veprimtaria energjetike**

Bartësi i licencës e ushtron veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "BROMI" në objektin nr. 1 në PK nr. 511 KK Vranjishhtë-Jashtë qytetit, komuna e Strugës.

9. Vendi i dërgesës:

Dërgesa e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED do të bëhet në përputhje me kushtet e definuara për lidhje në Aktvendimin për miratimin e lidhjes në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike PA1 NCC_22_20241014_372 datë 22 nëntor 2024, të dhënë nga Elektrodistribucioni SHPKNJP Shkup.

10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i detyruar:

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes apo të transmetimit të energjisë elektrike,

- të kryejë shitje të energjisë së prodhuar,

- t'i ofrojë shërbime sistemore operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për qëllim të balancimit të sistemit, në përputhje me kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe kërkesat e përcaktuara me Rregullat e Tregut të Energjisë Balancuese të Sistemit Elektroenergjetik dhe Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike,

- të sigurojë disponueshmërinë e sasisë së dakorduar të energjisë elektrike dhe/ose shërbimeve sistemore deri në pikën e pranimit në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes, në përputhje me kushtet dhe detyrimet e përcaktuara në licencë, si dhe me marrëveshjen për kyçje,

- të mirëmbajë në gjendje operative të gjitha burimet teknike të nevojshme, përfshirë pajisjet për telemetrinë e prodhimit aktual,

- të dorëzojë raporte, të dhëna dhe informacione te operatori i sistemit të transmetimit ose operatori i sistemit të shpërndarjes, në përputhje me rregullat e rrjetit,

- të dorëzojë te operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike dhe operatorit të tregut të energjisë elektrike të dhëna dhe informacione nga marrëveshjet për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike, disponueshmërinë e kapaciteteve prodhuese dhe/ose shërbimet sistemore, përjashtuar të dhënat afariste-financiare,

- është i pajisur me të gjitha burimet teknike të nevojshme për dorëzimin e informacioneve te operatori përkatës i sistemit të transmetimit ose i sistemit të shpërndarjes, duke përfshirë edhe pajisjet për matje në distancë të prodhimit në kohë reale,

- ka të drejtë të blejë energji elektrike në tregun e energjisë elektrike, të sigurojë burime të tjera energjetike, si dhe të ndërmarrë veprime të tjera në tregjet e energjisë për të optimizuar prodhimin e vet dhe kostot e operimit, përveç prodhuesit të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme që përdor tarifë preferenciale,

- t'i ruaj të gjitha të dhënat për të paktën pesë vjet që lidhen me funksionimin e centraleve elektrike, nga të cilat mund të përcaktohen dhe verifikohen për çdo orë individuale të gjitha vendimet e tij operative në lidhje me dispeçimin dhe pjesëmarrjen në tregjet e energjisë elektrike. Këtu përfshihen edhe të dhëna për kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe shërbimet sistemore të ofruara dhe të aktivizuara në nivel të centralit elektrik gjatë periudhave kur zhvillohet tregtimi dhe prodhimi, si dhe për pjesëmarrjen në ankandet për kapacitete ndërlidhëse, vetëm në rast se prodhuesi i energjisë elektrike është pronar dhe/ose menaxhon një central elektrik me kapacitet të instaluar prej të paktën 200 MW ose më tepër, ose zotëron disa centrale elektrike me kapacitet total të instaluar prej të paktën 400 MW ose më tepër,

- të mundësojë qasje në të dhënat për centralet elektrike me kapacitet të barabartë ose më të madh se 200 MW, apo disa centrale elektrike me kapacitet të total të instaluar të barabartë ose më të madh se 400 MW, Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Sekretariatit të Komunitetit Energjetik në përputhje me obligimet e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, si dhe Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në përputhje me dispozitat që rregullojnë mbrojtjen e konkurrencës,

- nuk e cenon cilësinë e energjisë elektrike në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit, operatorit të tregut të energjisë elektrike dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes të gjitha të dhënat dhe informacionet e nevojshme për përbushjen e detyrimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dorëzojë të dhëna dhe informacione në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Monitorimit të Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e ushtron apo për veprimtari të tjera që i ushtron,

- të dorëzojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet që kanë ose mund të kenë ndikim në ushtrimin e veprimtarisë energjetike,

- të respektojë ligjet, rregulloret dhe aktet e përgjithshme që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë energjetike, mbrojtjen e konkurrencës, mbrojtjen e konsumatorëve, mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe sigurinë në vendin e punës,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit të Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të gjithë dokumentacionin që lidhet me ushtrimin e veprimtarisë energjetike për të cilën është dhënë licenca, në përputhje me Rregulloren e Licencave.

11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e ushtrimit të veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- monitorimin e punës,

- ushtrimin e veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

12. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licencës është i detyruar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike.

13. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

14. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e transmetimit apo të shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përlogaritës në mënyrë dhe procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit, gjegjësisht të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

15. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

16. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator të Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

17. Kapacitetet prodhuese, me të cilat ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor, me karakteristikat teknike në vijim:

- emri i centralit elektrik diellor: CED "BROMI"
- fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve fotovoltaike: (39,96 kW + 59,16 kW) 99,12 kW
- fuqia e centralit elektrik diellor sipas inverterëve: 100 kW
- viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2022 - 2025

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite
f) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i paneleve fotovoltaike:

- JinKo Solar, Kinë, 74 panele me fuqi prej 540 W
- HJT Soler Panel RSM 132-8-680BHDG, 87 panele me fuqi prej 680 W

g) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i inverterëve:

- HOPEWIND, 1 inverter me fuqi prej 100 kW

h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.700 kWh/m²

i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 163,4 MWh.

2911.

Врз основа на член 54 став (1) точка 1.21 и член 78 став (1) од Законот за енергетика* ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 101/25) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија" бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21 и 240/24), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2025 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, градежништво и трговија ТЕХНИКА ДООЕЛ Радовиш се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ТЕХНИКА РАДОВИШ".

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 12-240/25
23 јуни 2025 година
Скопје

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, градежништво и трговија ТЕХНИКА ДООЕЛ Радовиш, со седиште на ул. "Илија Алексов" бр. 71 Радовиш, Република Северна Македонија.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата:
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 23 јуни 2025 година

4. Датум на важење на лиценцата: 23 јуни 2060 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-1702-2025

6. Единствен матичен број: 4758170

7. Единствен даночен број: 4023993101677

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентра на ФЕЦ "ТЕХНИКА РАДОВИШ" на објект бр.1 на КП бр.5315/3, КО Раклиш, Општина Радовиш.

9. Место на испорака:

Испораката на електрична енергија во електродистрибутивна мрежа од ФЕЦ "ТЕХНИКА РАДОВИШ" ќе се врши согласно дефинираните услови за приклучување во Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивна мрежа УП бр, НСС_18_20241127_459 од 16 јануари 2025 година издадено од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот или електропреносниот систем,

- врши продажба на произведената електрична енергија,

- нуди системски услуги на операторот на електропреносниот систем заради балансирање на системот, согласно расположливите производни капацитети и барањата утврдени во правилата за пазар на балансна енергија на електроенергетскиот систем и мрежните правила за пренос на електрична енергија,

- обезбедува достапност на договорените количини на електрична енергија и/или системски услуги до точката на прием во електропреносниот или електродистрибутивниот систем во согласност со условите и обврските од лиценцата, како и со договорот за приклучување,

- ги одржува во оперативна состојба сите потребни технички ресурси, вклучително и уреди за телеметрија на тековното производство,

- доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на електродистрибутивниот систем во согласност со мрежните правила,

- доставува до операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија податоци и информации од договорите за купување и продажба на електрична енергија, расположливоста на производниот капацитет и/или системските услуги, освен деловно-финансиските податоци,

- е опремен со сите потребни технички ресурси за доставување на информации до соодветниот оператор на електропреносен или електродистрибутивен систем вклучително и уреди за далечинско мерење на производството во реално време,

- има право да купува електрична енергија на пазарот на електрична енергија, да обезбедува други енергенти, како и да презема други дејствија на пазарите за енергија заради оптимизирање на своето производство и трошоците во работењето, освен производител на електрична енергија од обновливи извори кој користи повластена тарифа,

- ги чува сите податоци најмалку пет години што се однесуваат на работењето на електроцентралите, од кои можат да се утврдат и проверат за секој поединечен час сите негови оперативни одлуки поврзани со диспечирање и неговото учество на пазарите на електрична енергија, во кои се вклучени и податоци за расположливите производствени капацитети и понудените и активирани системски услуги на ниво на електроцентра на периодите кога се одвива тргувањето и производството, како и за учество на аукциите за интерконективни капацитети, само во случај која производителот на електрична енергија е сопственик и/или управува со електроцентралата со инсталирана моќност еднаква или поголема од 200 MW, или поседува повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW,

- овозможи увид на податоците за електроцентрали, кои се со моќност еднаква или поголема од 200 MW, или повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW, на Регулаторната комисија за енергетика, на Секретаријатот на Енергетската заедница во согласност со обврските на Република Северна Македонија од раткуваните меѓународни договори, како и на Комисијата за заштита на конкуренцијата во согласност со прописите со кои се уредува заштита на конкуренцијата,

- не го нарушува квалитетот на електричната енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- да доставува известувања за сите околности, настани и промени коишто имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на енергетската дејност, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- да овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вооружена состојба,

- 4) извршување на годишната програма за ремонти,

- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно мрежните правила за пренос на електрична енергија, односно мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

17. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "ТЕХНИКА РАДОВИШ"

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по фотонапонски панели: 96,8 kW

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по инвертори: 100 kW

г) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2023 и 2024 година

д) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години

е) тип и производител, моќност и број на фотонапонски панели:

- ET Solar ET-M772BH550WW/WB 550W, 176 панели со моќност од 550 W

- ж) тип и производител, моќност и број на инвертори:

- HUAWEI SUN2000-100KTL-M0, 1 инвертор со моќност од 100 kW

з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.563 kWh/m²

и) очекувано годишно производство на електрична енергија: 665,3 MWh.

Në bazë të nenit 54, paragrafi (1), pika 1.21 dhe nenit 78, paragrafi (1) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 101/25) dhe nenit 13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21 dhe 240/24), Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 qershor 2025, solli këtë

V E N D I M
PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E
VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË
ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Ndërtimtarisë dhe të Tregtisë, TEHNIKA SHPKNJ Radovish, i jepet licencë për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "TEHNIKA RADOVISH".

2. Licenca për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-240/25
23 qershor 2025
Shkup

Komisioni Rregullator i Energetikës,
Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve
të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetari,

Марко Библимоски, d.v.

Shtojcë:

L I C E N C Ë
PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria e Prodhimit, e Ndërtimtarisë dhe e Tregtisë TEHNIKA SHPKNJ Radovish, me seli në rr. "Ilija Aleksov" nr. 71 Radovish, Republika e Maqedonisë së Veriut.

2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca:
Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e dhënies së licencës: 23 qershor 2025

4. Data e skadimit të licencës: 23 qershor 2060

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-
ПРОИЗ-1702-2025

6. Numri amzë: 4758170

7. Numri tatimor: 4023993101677

8. Rajoni ku ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e ushtron veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "TEHNIKA RADOVISH" në objektin nr. 1 në PK nr. 5315/3, KK Raklish, komuna e Radovishit.

9. Vendi i dërgesës:

Dërgesa e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "TEHNIKA RADOVISH" do të bëhet në përputhje me

kushtet e definuara për lidhje në Aktvendimin për miratimin e lidhjes në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike PA1 nr. NCC_18_20241127_459 datë 16 janar 2025, të dhënë nga Elektrodistribucioni SHPKNJ Shkup.

10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i detyruar:

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes apo të transmetimit të energjisë elektrike,

- të kryejë shitje të energjisë së prodhuar,

- t'i ofrojë shërbime sistimore operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për qëllim të balancimit të sistemit, në përputhje me kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe kërkesat e përcaktuara me Rregullat e Tregut të Energjisë Balancuese të Sistemit Elektroenergetik dhe Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike,

- të sigurojë disponueshmërinë e sasisë së dakorduar të energjisë elektrike dhe/ose shërbimeve sistimore deri në pikën e pranimit në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes, në përputhje me kushtet dhe detyrimet e përcaktuara në licencë, si dhe me marrëveshjen për kyçje,

- të mirëmbajë në gjendje operative të gjitha burimet teknike të nevojshme, përfshirë pajisjet për telemetrinë e prodhimit aktual,

- të dorëzojë raporte, të dhëna dhe informacione te operatori i sistemit të transmetimit ose operatori i sistemit të shpërndarjes, në përputhje me rregullat e rrjetit,

- të dorëzojë te operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike dhe operatorit të tregut të energjisë elektrike të dhëna dhe informacione nga marrëveshjet për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike, disponueshmërinë e kapaciteteve prodhuese dhe/ose shërbimet sistimore, përjashtuar të dhënat afariste-financiare,

- është i pajisur me të gjitha burimet teknike të nevojshme për dorëzimin e informacioneve te operatori përkatës i sistemit të transmetimit ose i sistemit të shpërndarjes, duke përfshirë edhe pajisjet për matje në distancë të prodhimit në kohë reale,

- ka të drejtë të blejë energji elektrike në tregun e energjisë elektrike, të sigurojë burime të tjera energjetike, si dhe të ndërmarë veprime të tjera në tregjet e energjisë për të optimizuar prodhimin e vet dhe kostot e operimit, përveç prodhuesit të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme që përdor tarifë preferenciale,

- t'i ruaj të gjitha të dhënat për të paktën pesë vjet që lidhen me funksionimin e centraleve elektrike, nga të cilat mund të përcaktohen dhe verifikohen për çdo orë individuale të gjitha vendimet e tij operative në lidhje me dispeçimin dhe pjesëmarrjen në tregjet e energjisë elektrike. Këtu përfshihen edhe të dhëna për kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe shërbimet sistimore të ofruara dhe të aktivizuara në nivel të centralit elektrik gjatë periudhave kur zhvillohet tregtimi dhe prodhimi, si dhe për pjesëmarrjen në ankandet për kapacitete ndërlidhëse, vetëm në rast se prodhuesi i energjisë elektrike është pronar dhe/ose menaxhon një central elektrik me kapacitet të instaluar prej të paktën 200 MW ose më tepër, ose zotëron disa centrale elektrike me kapacitet total të instaluar prej të paktën 400 MW ose më tepër,

- të mundësojë qasje në të dhënat për centralet elektrike me kapacitet të barabartë ose më të madh se 200 MW, apo disa centrale elektrike me kapacitet të total të instaluar të barabartë ose më të madh se 400 MW, Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Sekretariatit të Komunitetit Energjetik në përputhje me obligimet e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, si dhe Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në përputhje me dispozitat që rregullojnë mbrojtjen e konkurrencës,

- nuk e cenon cilësinë e energjisë elektrike në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit, operatorit të tregut të energjisë elektrike dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes të gjitha të dhënat dhe informacionet e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dorëzojë të dhëna dhe informacione në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Monitorimit të Funkcionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e ushtron apo për veprimtari të tjera që i ushtron,

- të dorëzojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet që kanë ose mund të kenë ndikim në ushtrimin e veprimtarisë energjetike,

- të respektojë ligjet, rregulloret dhe aktet e përgjithshme që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë energjetike, mbrojtjen e konkurrencës, mbrojtjen e konsumatorëve, mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe sigurinë në vendin e punës,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit të Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të gjithë dokumentacionin që lidhet me ushtrimin e veprimtarisë energjetike për të cilën është dhënë licenca, në përputhje me Rregulloren e Licencave.

11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e ushtrimit të veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- monitorimin e punës,

- ushtrimin e veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

6) monitorime inspektorale të kryera nga organet kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontroleve të kryera.

12. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licencës është i detyruar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike.

13. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

14. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

15. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

16. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

17. Kapacitetet prodhuese, me të cilat ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor, me karakteristikat teknike në vijim:

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "TEHNIKA RADOVISH"

- b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve fotovoltaike: 96,8 kW
- c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas inverterëve: 100 kW
- d) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2023 dhe 2024
- e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite
- f) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i paneleve fotovoltaike:
- ET Solar ET-M772BH550WW/WB 550W, 176 panele me fuqi prej 550 W
- g) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i inverterëve:
- HUAWEI SUN2000-100KTL-M0, 1 inverter me fuqi prej 100 kW
- h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.563 kWh/m²
- i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 665,3 MWh.

2912.

Прз основа на член 54 став (1) точка 1.21 и член 78 став (1) од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/25) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21 и 240/24), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2025 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за вработување на инвалидни лица ИНТЕР-ХЕМ ДООЕЛ Друштво за производство, промет и услуги во хемиска индустрија-Скопје се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕР-ХЕМ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 12-265/25
23 јуни 2025 година
Скопје

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица ИНТЕР-ХЕМ ДООЕЛ Друштво за производство, промет и услуги во хемиска индустрија-Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр. 64 А-2/1 Скопје - Карпош, Република Северна Македонија.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата:
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 23 јуни 2025 година

4. Датум на важење на лиценцата: 23 јуни 2060 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-1703-2025

6. Единствен матичен број: 4126246

7. Единствен даночен број: 4030992137356

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕР-ХЕМ” на објекти бр. 1, 2 и 3 на КП бр. 172/105, КО Петровец, Општина Петровец.

9. Место на испорака:

Испораката на електрична енергија во електродистрибутивна мрежа од ФЕЦ “ИНТЕР-ХЕМ” ќе се врши согласно дефинираните услови за приклучување во Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивна мрежа УП1 број NCC_38_20250226_243 од 3 април 2025 година издадено од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот или електропреносниот систем,
- врши продажба на произведената електрична енергија,
- нуди системски услуги на операторот на електропреносниот систем заради балансирање на системот, согласно расположливите производни капацитети и барањата утврдени во правилата за пазар на балансна енергија на електроенергетскиот систем и мрежните правила за пренос на електрична енергија,
- обезбедува достапност на договорените количини на електрична енергија и/или системски услуги до точката на прием во електропреносниот или електродистрибутивниот систем во согласност со условите и обврските од лиценцата, како и со договорот за приклучување,
- ги одржува во оперативна состојба сите потребни технички ресурси, вклучително и уреди за телеметрија на токовното производство,
- доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на електродистрибутивниот систем во согласност со мрежните правила,
- доставува до операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија податоци и информации од договорите за купување и

продажба на електрична енергија, расположливоста на производниот капацитет и/или системските услуги, освен деловно-финансиските податоци,

- е опремен со сите потребни технички ресурси за доставување на информации до соодветниот оператор на електропреносен или електродистрибутивен систем вклучително и уреди за далечинско мерење на производството во реално време,

- има право да купува електрична енергија на пазарот на електрична енергија, да обезбедува други енергенти, како и да презема други дејствија на пазарите за енергија заради оптимизирање на своето производство и трошоците во работењето, освен производител на електрична енергија од обновливи извори кој користи повластена тарифа,

- ги чува сите податоци најмалку пет години што се однесуваат на работењето на електроцентралите, од кои можат да се утврдат и проверат за секој поединечен час сите негови оперативни одлуки поврзани со диспечирање и неговото учество на пазарите на електрична енергија, во кои се вклучени и податоци за расположливите производствени капацитети и понудените и активирани системски услуги на ниво на електроцентрали во периодите кога се одвива тргувањето и производството, како и за учество на аукциите за интерконективни капацитети, само во случај која производителот на електрична енергија е сопственик и/или управува со електроцентрали со инсталирана моќност еднаква или поголема од 200 MW, или поседува повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW,

- овозможи увид на податоците за електроцентрали, кои се со моќност еднаква или поголема од 200 MW, или повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW, на Регулаторната комисија за енергетика, на Секретаријатот на Енергетската заедница во согласност со обврските на Република Северна Македонија од ратификуваните меѓународни договори, како и на Комисијата за заштита на конкуренцијата во согласност со прописите со кои се уредува заштита на конкуренцијата,

- не го нарушува квалитетот на електричната енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- да доставува известувања за сите околности, настани и промени коишто имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на енергетската дејност, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- да овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и војна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со кому-

нален отпад на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно мрежните правила за пренос на електрична енергија, односно мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

17. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала со следните технички карактеристики:

- а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "ИНТЕР-ХЕМ"
- б) моќност на фотонапонска електроцентрала по фотонапонски панели: 75,52 kW
- в) моќност на фотонапонска електроцентрала по инвертори: 73 kW
- г) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2025 година
- д) проценет животен век на ФЕЦ: 40 години
- е) тип и производител, моќност и број на фотонапонски панели:
 - APEX-144HBD 570-590M10, 128 панели со моќност од 590 W
 - ж) тип и производител, моќност и број на инвертори:
 - SUNGROW SG33CX, 1 инвертор со моќност од 33 kW
 - SUNGROW SG40CX, 1 инвертор со моќност од 40 kW
 - з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.637,18 kW/m²
 - и) очекувано годишно производство на електрична енергија: 120 MWh.

Në bazë të nenit 54, paragrafi (1), pika 1.21 dhe nenit 78, paragrafi (1) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 101/25) dhe nenit 13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21 dhe 240/24), Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 qershor 2025, solli këtë

V E N D I M

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë Tregtare për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara INTER-HEM SHPKNJP Shoqëria e Prodhimit, e Qarkullimit dhe e Shërbimeve në Industrinë Kimike-Shkup, i jepet licencë për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "INTER-HEM".

2. Licenca për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Komisioni Rregullator i Energjetikës,
Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve
të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetari,

PAI nr. 12-265/25
23 qershor 2025
Shkup

Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë:

L I C E N Ç Ë PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGISË ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria Tregtare për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara INTER-HEM SHPKNJP Shoqëria e Prodhimit, e Qarkullimit dhe e Shërbimeve në Industrinë Kimike-Shkup, me seli në rr. Bulvardi "Partizanski Odredi" nr. 64 A-2/1 Shkup-Karposh, Republika e Maqedonisë së Veriut.

2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca: Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e dhënies së licencës: 23 qershor 2025

4. Data e skadimit të licencës: 23 qershor 2060

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-PROI3-1703-2025

6. Numri amzë: 4126246

7. Numri tatimor: 4030992137356

8. Rajoni ku ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e ushtron veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "INTER-HEM" në objektet nr. 1, 2 dhe 3 në PK nr. 172/105, KK Petrovec, komuna e Petrovecit.

9. Vendi i dërgesës:

Dërgesa e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "INTER-HEM" do të bëhet në përputhje me kushtet e definuara për lidhje në Aktvendimin për miratimin e lidhjes në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike PA1 nr. NCC_38_20250226_243 datë 3 prill 2025, të dhënë nga Elektrodistribucioni SHPKNJP Shkup.

10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i detyruar:

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes apo të transmetimit të energjisë elektrike,

- të kryejë shitje të energjisë së prodhuar,

- t'i ofrojë shërbime sistemore operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për qëllim të balancimit të sistemit, në përputhje me kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe kërkesat e përcaktuara me Rregullat e Tregut të Energjisë Balancuese të Sistemit Elektroenergjetik dhe Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike,

- të sigurojë disponueshmërinë e sasisë së dakorduar të energjisë elektrike dhe/ose shërbimeve sistemore deri në pikën e pranimit në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes, në përputhje me kushtet dhe detyrimet e përcaktuara në licencë, si dhe me marrëveshjen për kyçje,

- të mirëmbajë në gjendje operative të gjitha burimet teknike të nevojshme, përfshirë pajisjet për telemetrinë e prodhimit aktual,

- të dorëzojë raporte, të dhëna dhe informacione te operatori i sistemit të transmetimit ose operatori i sistemit të shpërndarjes, në përputhje me rregullat e rrjetit,

- të dorëzojë te operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike dhe operatorit të tregut të energjisë elektrike të dhëna dhe informacione nga marrëveshjet për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike, disponueshmërinë e kapaciteteve prodhuese dhe/ose shërbimet sistemore, përjashtuar të dhënat afariste-financiare,

- është i pajisur me të gjitha burimet teknike të nevojshme për dorëzimin e informacioneve te operatori përkatës i sistemit të transmetimit ose i sistemit të shpërndarjes, duke përfshirë edhe pajisjet për matje në distancë të prodhimit në kohë reale,

- ka të drejtë të blejë energji elektrike në tregun e energjisë elektrike, të sigurojë burime të tjera energjetike, si dhe të ndërmarrë veprime të tjera në tregjet e energjisë për të optimizuar prodhimin e vet dhe kostot e operimit, përveç prodhuesit të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme që përdor tarifë preferenciale,

- t'i ruaj të gjitha të dhënat për të paktën pesë vjet që lidhen me funksionimin e centraleve elektrike, nga të cilat mund të përcaktohen dhe verifikohen për çdo orë individuale të gjitha vendimet e tij operative në lidhje me dispeçimin dhe pjesëmarrjen në tregjet e energjisë elektrike.

Këtu përfshihen edhe të dhëna për kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe shërbimet sistemore të ofruara dhe të aktivizuara në nivel të centralit elektrik gjatë periudhave kur zhvillohet tregtimi dhe prodhimi, si dhe për pjesëmarrjen në ankandet për kapacitete ndërlidhëse, vetëm në rast se prodhuesi i energjisë elektrike është pronar dhe/ose menaxhon një central elektrik me kapacitet të instaluar prej të paktën 200 MW ose më tepër, ose zotëron disa centrale elektrike me kapacitet total të instaluar prej të paktën 400 MW ose më tepër,

- të mundësojë qasje në të dhënat për centralet elektrike me kapacitet të barabartë ose më të madh se 200 MW, apo disa centrale elektrike me kapacitet të total të instaluar të barabartë ose më të madh se 400 MW, Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Sekretariatit të Komunitetit Energjetik në përputhje me obligimet e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, si dhe Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në përputhje me dispozitat që rregullojnë mbrojtjen e konkurrencës,

- nuk e cenon cilësinë e energjisë elektrike në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit, operatorit të tregut të energjisë elektrike dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes të gjitha të dhënat dhe informacionet e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dorëzojë të dhëna dhe informacione në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Monitorimit të Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e ushtron apo për veprimtari të tjera që i ushtron,

- të dorëzojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet që kanë ose mund të kenë ndikim në ushtrimin e veprimtarisë energjetike,

- të respektojë ligjet, rregulloret dhe aktet e përgjithshme që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë energjetike, mbrojtjen e konkurrencës, mbrojtjen e konsumatorëve, mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe sigurinë në vendin e punës,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit të Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të gjithë dokumentacionin që lidhet me ushtrimin e veprimtarisë energjetike për të cilën është dhënë licenca, në përputhje me Rregulloren e Licencave.

11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

- 1) përshkrimin dhe vëllimin e ushtrimit të veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

- 2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
- 3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
 - mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
 - siguri dhe shëndet gjatë punës,
 - ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,
 - mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,
 - monitorimin e punës,
 - ushtrimin e veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,
- 4) kryerjen e programit vjetor për riparime,
- 5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,
- 6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

12. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike.

13. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licensës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera që mundësojnë cilësi të qëndrueshme të energjisë elektrike të prodhuar, të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

14. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e transmetimit apo të shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përlllogaritës në mënyrë dhe procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit, gjegjësisht të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

15. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e licensës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

16. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të bartësit të licensës

Nëse bartësi i licensës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licensë, Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

17. Kapacitetet prodhuese, me të cilat ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licensës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor, me karakteristikat teknike në vijim:

- a) emri i centralit elektrik diellor: CED "INTER-HEM"
- b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve fotovoltaike: 75,52 kW
- c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 73 kW
- d) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2025
- e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 40 vite
- f) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i paneleve fotovoltaike:
 - APEX-144HBD 570-590M10, 128 panele me fuqi prej 590 W
 - g) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i invertorëve:
 - SUNGROW SG33CX, 1 invertor me fuqi prej 33 kW
 - SUNGROW SG40CX, 1 invertor me fuqi prej 40 kW
 - h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.637,18 kW/m²
 - i) prodhimi i prituv vjetor i energjisë elektrike: 120 MWh.

2913.

Врз основа на член 54 став (1) точка 1.21 и член 77 од Законот за енергетика* ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.101/25) и член 16 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21, 240/24, 109/25 и 115/25), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2025 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија и услуги КАЛУТОН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од ветерна електроцентрала ВЕЦ "ДРЕН 1".

2. Лиценцата за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 12-406/25
23 јуни 2025 година
Скопје

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА
ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа

Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Маркс и Енгелс” бр.1-5/2 Скопје - Центар, Република Северна Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата за пробна работа:

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 23 јуни 2025 година

4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 23 март 2026 година

5. Евидентен број на лиценцата за пробна работа: ЕЕ-ПРОИЗ-1635-2025

6. Единствен матичен број: 6881467

7. Единствен даночен број: 4080013538040

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата за пробна работа ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од ветерна електроцентрала ВЕЦ “ДРЕН 1” во Општина Демир Капија, Општина Гевгелија и Општина Неготино.

9. Место на испорака:

Испораката на електрична енергија во електродистрибутивна мрежа од ВЕЦ “ДРЕН 1” и ВЕЦ “ДРЕН 2” ќе се врши согласно дефинираните услови за приклучување во Решението за согласност за приклучување на електропреносната мрежа Бр.02-4752 од 19 јули 2018 година издадено од АД МЕПСО Скопје.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот или електропреносниот систем,

- врши продажба на произведената електрична енергија,

- нуди системски услуги на операторот на електропреносниот систем заради балансирање на системот, согласно расположливите производни капацитети и барањата утврдени во правилата за пазар на балансна енергија на електроенергетскиот систем и мрежните правила за пренос на електрична енергија,

- обезбедува достапност на договорените количини на електрична енергија и/или системски услуги до точката на прием во електропреносниот или електродис-

трибутивниот систем во согласност со условите и обврските од лиценцата, како и со договорот за приклучување,

- ги одржува во оперативна состојба сите потребни технички ресурси, вклучително и уреди за телеметрија на тековното производство,

- доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на електродистрибутивниот систем во согласност со мрежните правила,

- доставува до операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија податоци и информации од договорите за купување и продажба на електрична енергија, расположливоста на производниот капацитет и/или системските услуги, освен деловно-финансиските податоци,

- е опремен со сите потребни технички ресурси за доставување на информации до соодветниот оператор на електропреносен или електродистрибутивен систем вклучително и уреди за далечинско мерење на производството во реално време,

- има право да купува електрична енергија на пазарот на електрична енергија, да обезбедува други енергенти, како и да презема други дејствија на пазарите за енергија заради оптимизирање на своето производство и трошоците во работењето, освен производител на електрична енергија од обновливи извори кој користи повластена тарифа,

- ги чува сите податоци најмалку пет години што се однесуваат на работењето на електроцентралите, од кои можат да се утврдат и проверат за секој поединечен час сите негови оперативни одлуки поврзани со диспечирање и неговото учество на пазарите на електрична енергија, во кои се вклучени и податоци за расположливите производствени капацитети и понудените и активирани системски услуги на ниво на електроцентрала во периодите кога се одвива тргувањето и производството, како и за учество на аукциите за интерконективни капацитети, само во случај која производителот на електрична енергија е сопственик и/или управува со електроцентрала со инсталирана моќност еднаква или поголема од 200 MW, или поседува повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW,

- овозможи увид на податоците за електроцентралите, кои се со моќност еднаква или поголема од 200 MW, или повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW, на Регулаторната комисија за енергетика, на Секретаријатот на Енергетската заедница во согласност со обврските на Република Северна Македонија од ратикованите меѓународни договори, како и на Комисијата за заштита на конкуренцијата во согласност со прописите со кои се уредува заштита на конкуренцијата,

- не го нарушува квалитетот на електричната енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со мрежните правила за пренос на електрич-

на енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- да доставува известувања за сите околности, настани и промени коишто имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на енергетската дејност, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- да овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

б) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно мрежните правила за пренос на електрична енергија, односно мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

17. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од ветерна електроцентрали со следните технички карактеристики:

а) назив на ветерна електроцентрали: ВЕЦ "ДРЕН 1"

б) моќност на ветерна електроцентрали: 33,6 MW

в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2023-2025 година

г) проценет животен век: 25 години

д) број на ветерни турбини: 7

е) инсталирана моќност на ветерна турбина: 4,8 MW

ж) тип на турбини: GOLDWIND 155-4.8

з) висина на столб: 110 m

и) дијаметар на ротор: 155 m

к) број на перки: 3

л) номинален напон на генератор: 690 V

м) очекувано годишно производство на енергија: 108.000 MWh.

Në bazë të nenit 54, paragrafi (1), pika 1.21, dhe nenit 77 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 101/25) dhe nenit 16 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21, 240/24, 109/25 dhe 115/25), Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 qershor 2025, solli këtë

V E N D I M
PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PUNËS PROVË PËR
USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE
PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve KALTUN ENERZHI SHPK Shkup, i jepet licencë e punës provë për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik i erës CEE “DREN 1”.

2. Licenca e punës provë për ushtrimin e veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, ndërsa botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Komisioni Rregullator i Energjetikës,
Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve
të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale
të Republikës së Maqedonisë së Veriut

PA1 nr. 12-406/25
23 qershor 2025
Shkup

Kryetari,
Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë:

L I C E N C Ë
E PUNËS PROVË PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË
ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË
ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së punës provë
Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve KALTUN ENERZHI SHPK Shkup, me seli në Bulevardin “Marks dhe Engels” nr. 1-5/2 Shkup – Qendër, Republika e Maqedonisë së Veriut.

2. Veprimtaria energjetike për të cilën jepet licenca e punës provë: prodhim i energjisë elektrike

3. Data e dhënies së licencës së punës provë: 23 qershor 2025

4. Data e skadimit të licencës së punës provë: 23 mars 2026

5. Numri evidentues i licencës së përkohshme: EE-ПРОИЗ-1635-2025

6. Numri amzë: 6881467

7. Numri i vetëm tatimor: 4080013538040

8. Lokacioni ku ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës së punës provë do ta ushtrojë veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik i erës CEE “DREN 1” në komunën e Demir Kapisë, komuna e Gjevgjelisë dhe komuna e Negotinës.

9. Vendi i dërgesës:

Dërgesa e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nga CEE “DREN 1” dhe CEE “DRËN 2” do të bëhet në përputhje me kushtet e definuara për lidhje në Aktvendimin për miratimin e lidhjes në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike nr. 02-4752 datë 19 korrik 2018, të dhënë nga SHA MEPSO Shkup.

10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i detyruar:

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes apo të transmetimit të energjisë elektrike,

- të kryejë shitje të energjisë së prodhuar,

- t'i ofrojë shërbime sistimore operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për qëllim të balancimit të sistemit, në përputhje me kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe kërkesat e përcaktuara me Rregullat e Tregut të Energjisë Balancuese të Sistemit Elektroenergjetik dhe Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike,

- të sigurojë disponueshmërinë e sasisë së dakorduar të energjisë elektrike dhe/ose shërbimeve sistimore deri në pikën e pranimit në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes, në përputhje me kushtet dhe detyrimet e përcaktuara në licencë, si dhe me marrëveshjen për kycje,

- të mirëmbajë në gjendje operative të gjitha burimet teknike të nevojshme, përfshirë pajisjet për telemetrinë e prodhimit aktual,

- të dorëzojë raporte, të dhëna dhe informacione te operatori i sistemit të transmetimit ose operatori i sistemit të shpërndarjes, në përputhje me rregullat e rrjetit,

- të dorëzojë te operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike dhe operatorit të tregut të energjisë elektrike të dhëna dhe informacione nga marrëveshjet për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike, disponueshmërinë e kapaciteteve prodhuese dhe/ose shërbimet sistimore, përjashtuar të dhënat afariste-financiare,

- është i pajisur me të gjitha burimet teknike të nevojshme për dorëzimin e informacioneve te operatori përkatës i sistemit të transmetimit ose i sistemit të shpërndarjes, duke përfshirë edhe pajisjet për matje në distancë të prodhimit në kohë reale,

- ka të drejtë të blejë energji elektrike në tregun e energjisë elektrike, të sigurojë burime të tjera energjetike, si dhe të ndërmarrë veprime të tjera në tregjet e energjisë për të optimizuar prodhimin e vet dhe kostot e operimit, përveç prodhuesit të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme që përdor tarifë preferenciale,

- t'i ruaj të gjitha të dhënat për të paktën pesë vjet që lidhen me funksionimin e centraleve elektrike, nga të cilat mund të përcaktohen dhe verifikohen për çdo orë individuale të gjitha vendimet e tij operative në lidhje me dispecimin dhe pjesëmarrjen në tregjet e energjisë elektrike.

Këtu përfshihen edhe të dhëna për kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe shërbimet sistemore të ofruara dhe të aktivizuara në nivel të centralit elektrik gjatë periudhave kur zhvillohet tregtimi dhe prodhimi, si dhe për pjesëmarrjen në ankandet për kapacitete ndërlidhëse, vetëm në rast se prodhuesi i energjisë elektrike është pronar dhe/ose menaxhon një central elektrik me kapacitet të instaluar prej të paktën 200 MW ose më tepër, ose zotëron disa centrale elektrike me kapacitet total të instaluar prej të paktën 400 MW ose më tepër,

- të mundësojë qasje në të dhënat për centralet elektrike me kapacitet të barabartë ose më të madh se 200 MW, apo disa centrale elektrike me kapacitet të total të instaluar të barabartë ose më të madh se 400 MW, Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Sekretariatit të Komunitetit Energjetik në përputhje me obligimet e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, si dhe Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në përputhje me dispozitat që rregullojnë mbrojtjen e konkurrencës,

- nuk e cenon cilësinë e energjisë elektrike në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit, operatorit të tregut të energjisë elektrike dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes të gjitha të dhënat dhe informacionet e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dorëzojë të dhëna dhe informacione në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Monitorimit të Funkcionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e ushtron apo për veprimtari të tjera që i ushtron,

- të dorëzojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet që kanë ose mund të kenë ndikim në ushtrimin e veprimtarisë energjetike,

- të respektojë ligjet, rregulloret dhe aktet e përgjithshme që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë energjetike, mbrojtjen e konkurrencës, mbrojtjen e konsumatorëve, mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe sigurinë në vendin e punës,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit të Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të gjithë dokumentacionin që lidhet me ushtrimin e veprimtarisë energjetike për të cilën është dhënë licenca, në përputhje me Rregulloren e Licencave.

11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit të Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit aktual, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të objekteve dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për ushtrimin e veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- ushtrimin e veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

5) realizimin e planit të punës, i cili i referohet vitit përkatës,

6) monitorime inspektoriale të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

12. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licencës është i detyruar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë ushtrimit të veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

13. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit të Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

14. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e transmetimit apo të shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përlllogaritës në mënyrë dhe procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit, gjegjësisht të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

15. Ndryshimi, vazhdimi, bartja, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, bartja, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

16. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të

Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe me Rregulloren e Licencave.

Прилог:

17. Kapacitetet prodhuese, me të cilat do të ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik i erës, me karakteristikat teknike në vijim:

- emri i centralit elektrik të erës: CEE "DREN 1"
- fuqia e centralit elektrik të erës: 33,6 MW
- viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: 2023-2025
- jetëgjatësia e paraparë: 25 vite
- numri i turbinave të erës: 7
- fuqia e instaluar e turbinës së erës: 4,8 MW
- lloji i turbinave: GOLDWIND 155-4.8
- lartësia e shtyllës: 110 m
- diametri i rotorit: 155 m
- numri i teheve: 3
- tensioni nominal i gjeneratorit: 690 V
- prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 108.000 MWh.

2914.

Врз основа на член 54 став (1) точка 1.21 и член 77 од Законот за енергетика* ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.101/25) и член 16 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21, 240/24, 109/25 и 115/25), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2025 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕВН СОЛАР 4".

2. Лиценцата за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 12-894/25
23 јуни 2025 година
Скопје

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа

ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија, со седиште на ул. "Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје - Центар, Република Северна Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата за пробна работа:

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа:

23 јуни 2025 година

4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа:

23 декември 2025 година

5. Евидентен број на лиценцата за пробна работа:

ЕЕ-ПРОИЗ-1646-2025

6. Единствен матичен број: 6717152

7. Единствен даночен број: 4080011522821

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата за пробна работа ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕВН СОЛАР 4" на КП бр.4809, 4810 и 4814, КО Куманово, Општина Куманово.

9. Место на испорака:

Испораката на електрична енергија во електродистрибутивна мрежа од ФЕЦ "ЕВН СОЛАР 4" ќе се врши согласно дефинираните услови за приклучување во Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивна мрежа NCC_16_20240514_109 од 12 јуни 2024 година издадено од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот или електропреносниот систем,

- врши продажба на произведената електрична енергија,

- нуди системски услуги на операторот на електропреносниот систем заради балансирање на системот, согласно расположливите производни капацитети и барањата утврдени во правилата за пазар на балансна енергија на електроенергетскиот систем и мрежните правила за пренос на електрична енергија,

- обезбедува достапност на договорените количини на електрична енергија и/или системски услуги до точката на прием во електропреносниот или електродис-

трибутивниот систем во согласност со условите и обврските од лиценцата, како и со договорот за приклучување,

- ги одржува во оперативна состојба сите потребни технички ресурси, вклучително и уреди за телеметрија на тековното производство,

- доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на електродистрибутивниот систем во согласност со мрежните правила,

- доставува до операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија податоци и информации од договорите за купување и продажба на електрична енергија, расположливоста на производниот капацитет и/или системските услуги, освен деловно-финансиските податоци,

- е опремен со сите потребни технички ресурси за доставување на информации до соодветниот оператор на електропреносен или електродистрибутивен систем вклучително и уреди за далечинско мерење на производството во реално време,

- има право да купува електрична енергија на пазарот на електрична енергија, да обезбедува други енергенти, како и да презема други дејствија на пазарите за енергија заради оптимизирање на своето производство и трошоците во работењето, освен производител на електрична енергија од обновливи извори кој користи повластена тарифа,

- ги чува сите податоци најмалку пет години што се однесуваат на работењето на електроцентралите, од кои можат да се утврдат и проверат за секој поединечен час сите негови оперативни одлуки поврзани со диспечирање и неговото учество на пазарите на електрична енергија, во кои се вклучени и податоци за расположливите производствени капацитети и понудените и активирани системски услуги на ниво на електроцентрала во периодите кога се одвива тргувањето и производството, како и за учество на аукциите за интерконективни капацитети, само во случај која производителот на електрична енергија е сопственик и/или управува со електроцентрала со инсталирана моќност еднаква или поголема од 200 MW, или поседува повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW,

- овозможи увид на податоците за електроцентралите, кои се со моќност еднаква или поголема од 200 MW, или повеќе електроцентрали со вкупна инсталирана моќност еднаква или поголема од 400 MW, на Регулаторната комисија за енергетика, на Секретаријатот на Енергетската заедница во согласност со обврските на Република Северна Македонија од раткуваните меѓународни договори, како и на Комисијата за заштита на конкуренцијата во согласност со прописите со кои се уредува заштита на конкуренцијата,

- не го нарушува квалитетот на електричната енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со мрежните правила за пренос на електрич-

на енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- да доставува известувања за сите околности, настани и промени коишто имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на енергетската дејност, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- да овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

- 4) извршување на годишната програма за ремонти,

- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електропреносниот или електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно мрежните правила за пренос на електрична енергија, односно мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

17. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "ЕВН СОЛАР 4"

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по фотонапонски панели: 3.815,7 kW

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по инвертори: 3.750 kW

г) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2024 и 2025 година

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

е) тип и производител, моќност и број на фотонапонски панели:

- JAM72D30 555-580/LB-575W, 6.636 фотонапонски панели со моќност од 575 W

ж) тип и производител, моќност и број на инвертори:
- KENUA SPI250K-B-H-250kW, 15 инвертори со моќност од 250 kW

з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.536,66 kWh/m²

и) очекувано годишно производство на електрична енергија: 4.776,198 MWh.

Në bazë të nenit 54, paragrafi (1), pika 1.21, dhe nenit 77 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 101/25) dhe nenit 16 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21, 240/24, 109/25 dhe 115/25), Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 qershor 2025, solli këtë

V E N D I M**PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PUNËS PROVË PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE**

1. EVN Maqedoni Elektranat SHPKNJP Shkup, Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike, i jepet licencë e punës provë për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "EVN SOLAR 4"

2. Licenca e punës provë për ushtrimin e veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Komisioni Rregullator i Energjetikës,
Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve
të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale
të Republikës së Maqedonisë së Veriut

PAI nr. 12-894/25
23 qershor 2025
Shkup

Kryetari,
Марко Бислимски, d.v.

Shtojcë:

**L I C E N C Ë
E PUNËS PROVË PËR USHTRIMIN E
VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË
ENERGISË ELEKTRIKE**

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së punës provë
EVN Maqedoni Elektranat SHPKNJP Shkup, Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike, me seli në rr. "Lazar Liqenoski" nr. 11 Shkup – Qendër, Republika e Maqedonisë së Veriut.

2. Veprimtaria energjetike për të cilën jepet licenca e punës provë: prodhim i energjisë elektrike

3. Data e dhënies së licencës së punës provë: 23 qershor 2025

4. Data e skadimit të licencës së punës provë: 23 dhjetor 2025

5. Numri evidentues i licencës së përkohshme: EE-ПРОИЗ-1646-2025

6. Numri amzë: 6717152

7. Numri i vetëm tatimor: 4080011522821

8. Lokacioni ku ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës së punës provë do ta ushtrojë veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED "EVN SOLAR 4" në PK nr. 4809, 4810 dhe 4814, KK Kumanovë, komuna e Kumanovës.

9. Vendi i dërgesës:

Dërgesa e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nga CED "EVN SOLAR 4" do të bëhet në përputhje me kushtet e definuara për lidhje në Aktvendimin për miratimin e lidhjes në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike NCC_16_20240514_109 datë 12 qershor 2024, të dhënë nga Elektrodistribucioni SHPKNJP Shkup.

10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i detyruar:

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes apo të transmetimit të energjisë elektrike,

- të kryejë shitje të energjisë së prodhuar,

- t'i ofrojë shërbime sistemore operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për qëllim të balancimit të sistemit, në përputhje me kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe kërkesat e përcaktuara me Rregullat e Tregut të Energjisë Balancuese të Sistemit Elektroenergjetik dhe Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike,

- të sigurojë disponueshmërinë e sasisë së dakorduar të energjisë elektrike dhe/ose shërbimeve sistemore deri në pikën e pranimit në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes, në përputhje me kushtet dhe detyrimet e përcaktuara në licencë, si dhe me marrëveshjen për kyçje,

- të mirëmbajë në gjendje operative të gjitha burimet teknike të nevojshme, përfshirë pajisjet për telemetrinë e prodhimit aktual,

- të dorëzojë raporte, të dhëna dhe informacione te operatori i sistemit të transmetimit ose operatori i sistemit të shpërndarjes, në përputhje me rregullat e rrjetit,

- të dorëzojë te operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike dhe operatorit të tregut të energjisë elektrike të dhëna dhe informacione nga marrëveshjet për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike, disponueshmërinë e kapaciteteve prodhuese dhe/ose shërbimet sistemore, përjashtuar të dhënat afariste-financiare,

- është i pajisur me të gjitha burimet teknike të nevojshme për dorëzimin e informacioneve te operatori përkatës i sistemit të transmetimit ose i sistemit të shpërndarjes, duke përfshirë edhe pajisjet për matje në distancë të prodhimit në kohë reale,

- ka të drejtë të blejë energji elektrike në tregun e energjisë elektrike, të sigurojë burime të tjera energjetike, si dhe të ndërmarrë veprime të tjera në tregjet e energjisë për të optimizuar prodhimin e vet dhe kostot e operimit, përveç prodhuesit të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme që përdor tarifë preferenciale,

- t'i ruaj të gjitha të dhënat për të paktën pesë vjet që lidhen me funksionimin e centraleve elektrike, nga të cilat mund të përcaktohen dhe verifikohen për çdo orë individuale të gjitha vendimet e tij operative në lidhje me dispeçimin dhe pjesëmarrjen në tregjet e energjisë elektrike. Këtu përfshihen edhe të dhëna për kapacitetet prodhuese të disponueshme dhe shërbimet sistemore të ofruara dhe të aktivizuara në nivel të centralit elektrik gjatë periudhave kur zhvillohet tregtimi dhe prodhimi, si dhe për pjesëmarrjen në ankandet për kapacitete ndërlidhëse, vetëm në rast se prodhuesi i energjisë elektrike është pronar dhe/ose menaxhon një central elektrik me kapacitet të instaluar prej të paktën 200 MW ose më tepër, ose zotëron disa centrale elektrike me kapacitet total të instaluar prej të paktën 400 MW ose më tepër,

- të mundësojë qasje në të dhënat për centralet elektrike me kapacitet të barabartë ose më të madh se 200 MW, apo disa centrale elektrike me kapacitet të total të instaluar të barabartë ose më të madh se 400 MW, Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Sekretariatit të Komunitetit Energjetik në përputhje me obligimet e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, si dhe Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në përputhje me dispozitat që rregullojnë mbrojtjen e konkurrencës,

- nuk e cenon cilësinë e energjisë elektrike në sistemin e transmetimit ose të shpërndarjes

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit, operatorit të tregut të energjisë elektrike dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes të gjitha të dhënat dhe informacionet e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dorëzojë të dhëna dhe informacione në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Monitorimit të Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e ushtron apo për veprimtari të tjera që i ushtron,

- të dorëzojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet që kanë ose mund të kenë ndikim në ushtrimin e veprimtarisë energjetike,

- të respektojë ligjet, rregulloret dhe aktet e përgjithshme që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë energjetike, mbrojtjen e konkurrencës, mbrojtjen e konsumatorëve, mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe sigurinë në vendin e punës,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit të Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të gjithë dokumentacionin që lidhet me ushtrimin e veprimtarisë energjetike për të cilën është dhënë licenca, në përputhje me Rregulloren e Licencave.

11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit aktual, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

- 1) përshkrimin dhe vëllimin e veprimtarisë energjetike gjatë vitit,
- 2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
- 3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
 - mbrojtje të objekteve dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për ushtrimin e veprimtarisë energjetike,
 - siguri dhe shëndet gjatë punës,
 - ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,
 - mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,
 - kryerjen e monitorimit të punës,
 - ushtrimin e veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,
- 4) kryerjen e programit vjetor për riparime,
- 5) realizimin e planit të punës, i cili i referohet vitit përkatës,
- 6) monitorime inspektoriale të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

12. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë ushtrimit të veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

13. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

14. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e transmetimit apo të shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përlllogaritës në mënyrë dhe procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit, gjegjësisht të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

15. Ndryshimi, vazhdimi, bartja, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, bartja, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

16. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbytura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe me Rregulloren e Licencave.

17. Kapacitetet prodhuese, me të cilat do të ushtrohet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor, me karakteristikat teknike në vijim:

- a) emri i centralit elektrik diellor: CED "EVN SOLAR 4"
- b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve fotovoltaike: 3.815,7 kW
- c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 3.750 kW
- d) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2024 dhe 2025
- e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite
- f) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i paneleve fotovoltaike:
 - JAM72D30 555-580/LB-575W, 6.636 panele fotovoltaike me fuqi prej 575 W
 - g) lloji dhe prodhuesi, fuqia dhe numri i invertorëve:
 - KEHUA SPI250K-B-H-250kW, 15 invertorë me fuqi prej 250 kW
 - h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.536,66 kWh/m²
 - i) prodhimi i prituv vjetor i energjisë elektrike: 4.776,198 MWh.

2915.

Врз основа на член 54 став (1) точка 1.21 и член 77 од Законот за енергетика* ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.101/25) и член 12 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21, 240/24, 109/25 и 115/25), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2025 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енерги-

ја од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “САННИ ГАРДЕН 2”, УП1 бр. 12-1083/25 од 12 јуни 2025 година СЕ ОДБИВА.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-1083/25
23 јуни 2025 година
Скопје

Регулаторна комисија за енергетика,
водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë ненит 54, параграфи (1), пика 1.21, dhe ненит 77 тë Лигит тë Енергетикës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 101/25) dhe ненит 12 тë Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21, 240/24, 109/25 dhe 115/25), Komisioni Rregullator i Eнергетикës, i Shërbimeve тë Ujit dhe i Shërbimeve тë Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 qershor 2025, solli këtë

V E N D I M**PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE**

1. Kërkesa e Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike FUTURE ENERXHI SHPK Shkup, për vazhdimin e licencës së punës provë për ushtrimin e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED “SANNI GARDEN 2”, PA1 nr. 12-1083/25 datë 12 qershor 2025, REFUZOHET.

2. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, ndërsa botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-1083/25
23 qershor 2025
Shkup

Komisioni Rregullator i Energjetikës,
Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve
të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetari,
Марко Бислимоски, d.v.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Владимир Кронеvски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2025 година изнесува 16.650 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница Серафимовски ДОО Скопје.
ISSN 0354-1622

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 132

1 јули 2025, вторник

година LXXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

	Стр.
7. Закон за ратификација на Листата за измена на Листата на специфични обврски и Дисциплини за домашна регулатива во услугите.....	1
8. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничните премини за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) и Прешево (Република Србија).....	23

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

7. Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЛИСТАТА ЗА ИЗМЕНА НА ЛИСТАТА НА СПЕЦИФИЧНИ ОБВРСКИ И ДИСЦИПЛИНИ ЗА ДОМАШНА РЕГУЛАТИВА ВО УСЛУГИТЕ

Се прогласува Законот за ратификација на Листата за измена на Листата на специфични обврски и Дисциплини за домашна регулатива во услугите, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3605/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЛИСТАТА ЗА ИЗМЕНА НА ЛИСТАТА НА СПЕЦИФИЧНИ ОБВРСКИ
И ДИСЦИПЛИНИ ЗА ДОМАШНА РЕГУЛАТИВА ВО УСЛУГИТЕ

Член 1

Се ратификува Листата за измена на Листата на специфични обврски и Дисциплини за домашна регулатива во услугите, усвоена од Светската трговска организација, на 25 јануари 2024 година.

Член 2

Листата од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик, гласи:

SCHEDULE ON MODIFICATION OF SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply:	(1) Cross-border	(2) Consumption abroad	(3) Commercial presence	(4) Presence of natural persons
Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access		Limitations on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS				
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE				The Republic of North Macedonia undertakes as additional commitments the attached "Disciplines on Services Domestic Regulation" for all sectors included in this schedule, except for financial services.
II. SECTOR SPECIFIC COMMITMENTS				
7. FINANCIAL SERVICES				The Republic of North Macedonia undertakes as additional commitments the attached "Alternative Disciplines on Services Domestic Regulation for Financial Services" for financial services sectors included in this schedule.

S/C/W/418/Corr.1

- 1 -

DISCIPLINES ON SERVICES DOMESTIC REGULATION

Scope of the Disciplines

1. These disciplines apply to measures by Members relating to licensing requirements and procedures, qualification requirements and procedures, and technical standards affecting trade in services.
2. These disciplines do not apply to any terms, limitations, conditions, or qualifications set out in a Member's Schedule pursuant to Articles XVI or XVII of the Agreement.
3. For the purpose of these disciplines, "authorization" means the permission to supply a service, resulting from a procedure to which an applicant must adhere in order to demonstrate compliance with licensing requirements, qualification requirements, or technical standards.

Submission of Applications

4. Each Member shall, to the extent practicable, avoid requiring an applicant to approach more than one competent authority for each application for authorization. If a service is within the jurisdiction of multiple competent authorities, multiple applications for authorization may be required.

Application Timeframes

5. If a Member requires authorization for the supply of a service, it shall ensure that its competent authorities to the extent practicable permit submission of an application at any time throughout the year.¹ If a specific time period for applying exists, the Member shall ensure that the competent authorities allow a reasonable period for the submission of an application.

Electronic Applications and Acceptance of Copies

6. If a Member requires authorization for the supply of a service, it shall ensure that its competent authorities:
 - (a) taking into account their competing priorities and resource constraints, endeavour to accept applications in electronic format; and
 - (b) accept copies of documents, that are authenticated in accordance with the Member's domestic laws and regulations, in place of original documents, unless the competent authorities require original documents to protect the integrity of the authorization process.

Processing of Applications

7. If a Member requires authorization for the supply of a service, it shall ensure that its competent authorities:
 - (a) to the extent practicable, provide an indicative timeframe for processing of an application;
 - (b) at the request of the applicant, provide without undue delay information concerning the status of the application;
 - (c) to the extent practicable, ascertain without undue delay the completeness of an application for processing under the Member's domestic laws and regulations;

¹ Competent authorities are not required to start considering applications outside of their official working hours and working days.

S/C/W/418/Corr.1

- 2 -

(d) if they consider an application complete for processing under the Member's domestic laws and regulations,² within a reasonable period of time after the submission of the application ensure that:

- i. the processing of the application is completed; and
- ii. the applicant is informed of the decision concerning the application,³ to the extent possible in writing;⁴

(e) if they consider an application incomplete for processing under the Member's domestic laws and regulations, within a reasonable period of time, to the extent practicable:

- (i) inform the applicant that the application is incomplete;
- (ii) at the request of the applicant, identify the additional information required to complete the application, or otherwise provide guidance on why the application is considered incomplete; and
- (iii) provide the applicant with the opportunity⁵ to provide the additional information that is required to complete the application;

however, if none of the above is practicable, and the application is rejected due to incompleteness, ensure that they so inform the applicant within a reasonable period of time; and

(f) if an application is rejected, to the extent possible, either upon their own initiative or upon request of the applicant, inform the applicant of the reasons for rejection and, if applicable, the procedures for resubmission of an application; an applicant should not be prevented from submitting another application⁶ solely on the basis of a previously rejected application.

8. The competent authorities of a Member shall ensure that authorization, once granted, enters into effect without undue delay, subject to applicable terms and conditions.⁷

Fees

9. Each Member shall ensure that the authorization fees⁸ charged by its competent authorities are reasonable, transparent, based on authority set out in a measure, and do not in themselves restrict the supply of the relevant service.

Assessment of Qualifications

10. If a Member requires an examination for authorization for the supply of a service, that Member shall ensure that its competent authorities schedule such an examination at reasonably frequent intervals and provide a reasonable period of time to enable applicants to request to take the examination. Having regard to the cost, administrative burden, and the integrity of the procedures involved, Members are encouraged to accept requests in electronic format to take such examinations, and to consider, to the extent practicable, the use of electronic means in other aspects of examination processes.

² Competent authorities may require that all information is submitted in a specified format to consider it "complete for processing".

³ Competent authorities may meet this requirement by informing an applicant in advance in writing, including through a published measure, that lack of response after a specified period of time from the date of submission of an application indicates acceptance of the application or rejection of the application.

⁴ "In writing" may include in electronic form.

⁵ Such opportunity does not require a competent authority to provide extensions of deadlines.

⁶ Competent authorities may require that the content of such an application has been revised.

⁷ Competent authorities are not responsible for delays due to reasons outside their competence.

⁸ Authorization fees do not include fees for the use of natural resources, payments for auction, tendering or other non-discriminatory means of awarding concessions, or mandated contributions to universal service provision.

Recognition

11. Where professional bodies of Members are mutually interested in establishing dialogues on issues relating to recognition of professional qualifications, licensing or registration, the relevant Members should consider supporting the dialogue of those bodies where requested and appropriate.

Independence

12. If a Member adopts or maintains measures relating to the authorization for the supply of a service, the Member shall ensure that its competent authorities reach and administer their decisions in a manner independent from any supplier of the service for which authorization is required.⁹

Publication and Information available

13. If a Member requires authorization for the supply of a service, further to Article III of the Agreement, the Member shall promptly publish,¹⁰ or otherwise make publicly available in writing, the information necessary for service suppliers or persons seeking to supply a service to comply with the requirements and procedures for obtaining, maintaining, amending and renewing such authorization. Such information shall include, *inter alia*, where it exists:

- (a) the requirements and procedures;
- (b) contact information of relevant competent authorities;
- (c) fees;
- (d) technical standards;
- (e) procedures for appeal or review of decisions concerning applications;
- (f) procedures for monitoring or enforcing compliance with the terms and conditions of licenses or qualifications;
- (g) opportunities for public involvement, such as through hearings or comments; and
- (h) indicative timeframes for processing of an application.

Opportunity to Comment and Information before Entry into Force

14. To the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, each Member¹¹ shall publish in advance:

- (a) its laws and regulations of general application it proposes to adopt in relation to matters falling within the scope of paragraph 1 of this Section; or
- (b) documents that provide sufficient details about such a possible new law or regulation to allow interested persons and other Members to assess whether and how their interests might be significantly affected.

15. To the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, each Member is encouraged to apply paragraph 14 of this Section to procedures and

⁹ For greater certainty, this provision does not mandate a particular administrative structure; it refers to the decision-making process and administering of decisions.

¹⁰ For purposes of these disciplines, "publish" means to include in an official publication, such as an official journal, or on an official website. Members are encouraged to consolidate electronic publications into a single portal.

¹¹ Paragraphs 14 to 17 of this Section recognize that Members have different systems to consult interested persons and other Members on certain measures before their adoption, and that the alternatives set out in paragraph 14 of this Section reflect different legal systems.

S/C/W/418/Corr.1

- 4 -

administrative rulings of general application it proposes to adopt in relation to matters falling within the scope of paragraph 1 of this Section.

16. To the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, each Member shall provide interested persons and other Members a reasonable opportunity to comment on such proposed measures or documents published under paragraphs 14 or 15 of this Section.
17. To the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, each Member shall consider comments received under paragraph 16 of this Section.¹²
18. In publishing a law or regulation referred to in paragraph 14 (a) of this Section, or in advance of such publication, to the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, a Member is encouraged to explain the purpose and rationale of the law or regulation.
19. Each Member shall, to the extent practicable, endeavour to allow reasonable time between publication of the text of a law or regulation referred to in paragraph 14 (a) of this Section and the date on which service suppliers must comply with the law or regulation.

Enquiry Points

20. Each Member shall maintain or establish appropriate mechanisms for responding to enquiries from service suppliers or persons seeking to supply a service regarding the measures referred to in paragraph 1 of this Section.¹³ A Member may choose to address such enquiries through either the enquiry and contact points established under Articles III and IV of the Agreement or any other mechanisms as appropriate.

Technical Standards

21. Each Member shall encourage its competent authorities, when adopting technical standards, to adopt technical standards developed through open and transparent processes, and shall encourage any body, including relevant international organizations,¹⁴ designated to develop technical standards to use open and transparent processes.

Development of Measures

22. If a Member adopts or maintains measures relating to the authorization for the supply of a service, the Member shall ensure that:
 - (a) such measures are based on objective and transparent criteria;¹⁵
 - (b) the procedures are impartial, and that the procedures are adequate for applicants to demonstrate whether they meet the requirements, if such requirements exist;
 - (c) the procedures do not in themselves unjustifiably prevent the fulfilment of requirements; and
 - (d) such measures do not discriminate between men and women.¹⁶

¹² This provision is without prejudice to the final decision of a Member that adopts or maintains any measure for authorization for the supply of a service.

¹³ It is understood that resource constraints may be a factor in determining whether a mechanism for responding to enquiries is appropriate.

¹⁴ The term "relevant international organizations" refers to international bodies whose membership is open to the relevant bodies of at least all Members of the WTO.

¹⁵ Such criteria may include, *inter alia*, competence and the ability to supply a service, including to do so in a manner consistent with a Member's regulatory requirements, such as health and environmental requirements. Competent authorities may assess the weight to be given to each criterion.

¹⁶ Differential treatment that is reasonable and objective, and aims to achieve a legitimate purpose, and adoption by Members of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women, shall not be considered discrimination for the purposes of this provision.

S/C/W/418/Corr.1

- 5 -

ALTERNATIVE DISCIPLINES ON SERVICES DOMESTIC
REGULATION FOR FINANCIAL SERVICES**Scope**

1. These disciplines apply to measures by Members relating to licensing requirements and procedures, and qualification requirements and procedures affecting trade in financial services, as defined in the GATS Annex on Financial Services.
2. These disciplines do not apply to any terms, limitations, conditions, or qualifications set out in a Member's Schedule pursuant to Articles XVI or XVII of the Agreement.
3. For the purpose of these disciplines, "authorization" means the permission to supply a service, resulting from a procedure to which an applicant must adhere in order to demonstrate compliance with licensing requirements, or qualification requirements.

Application Timeframes

4. If a Member requires authorization for the supply of a service, it shall ensure that its competent authorities to the extent practicable permit submission of an application at any time throughout the year.¹⁷ If a specific time period for applying exists, the Member shall ensure that the competent authorities allow a reasonable period for the submission of an application.

Electronic Applications and Acceptance of Copies

5. If a Member requires authorization for the supply of a service, it shall ensure that its competent authorities:
 - (a) taking into account their competing priorities and resource constraints, endeavour to accept applications in electronic format; and
 - (b) accept copies of documents, that are authenticated in accordance with the Member's domestic laws and regulations, in place of original documents, unless the competent authorities require original documents to protect the integrity of the authorization process.

Processing of Applications

6. If a Member requires authorization for the supply of a service, it shall ensure that its competent authorities:
 - (a) to the extent practicable, provide an indicative timeframe for processing of an application;
 - (b) at the request of the applicant, provide without undue delay information concerning the status of the application;
 - (c) to the extent practicable, ascertain without undue delay the completeness of an application for processing under the Member's domestic laws and regulations;
 - (d) if they consider an application complete for processing under the Member's domestic laws and regulations,¹⁸ within a reasonable period of time after the submission of the application ensure that:
 - (i) the processing of the application is completed; and

¹⁷ Competent authorities are not required to start considering applications outside of their official working hours and working days.

¹⁸ Competent authorities may require that all information is submitted in a specified format to consider it "complete for processing".

S/C/W/418/Corr.1

- 6 -

- (ii) the applicant is informed of the decision concerning the application,¹⁹ to the extent possible in writing;²⁰
- (e) if they consider an application incomplete for processing under the Member's domestic laws and regulations, within a reasonable period of time, to the extent practicable:
 - (i) inform the applicant that the application is incomplete;
 - (ii) at the request of the applicant, identify the additional information required to complete the application, or otherwise provide guidance on why the application is considered incomplete; and
 - (iii) provide the applicant with the opportunity²¹ to provide the additional information that is required to complete the application;

however, if none of the above is practicable, and the application is rejected due to incompleteness, ensure that they so inform the applicant within a reasonable period of time; and

- (f) if an application is rejected, to the extent practicable, either upon their own initiative or upon request of the applicant, inform the applicant of the reasons for rejection and, if applicable, the procedures for resubmission of an application; an applicant should not be prevented from submitting another application²² solely on the basis that an application had been previously rejected.

7. The competent authorities of a Member shall ensure that authorization, once granted, enters into effect without undue delay, subject to applicable terms and conditions.²³

Fees

8. Each Member shall ensure that its competent authorities, with respect to authorization fees²⁴ they charge, provide applicants with a schedule of fees or information on how fee amounts are determined.

Assessment of Qualifications

9. If a Member requires an examination for authorization for the supply of a service, that Member shall ensure that its competent authorities schedule such an examination at reasonably frequent intervals and provide a reasonable period of time to enable applicants to request to take the examination. Having regard to the cost, administrative burden, and the integrity of the procedures involved, Members are encouraged to accept requests in electronic format to take such examinations, and to consider, to the extent practicable, the use of electronic means in other aspects of examination processes.

Independence

10. If a Member adopts or maintains measures relating to the authorization for the supply of a service, the Member shall ensure that its competent authorities reach and administer their decisions in a manner independent from any supplier of the service for which authorization is required.²⁵

¹⁹ Competent authorities may meet this requirement by informing an applicant in advance in writing, including through a published measure, that lack of response after a specified period of time from the date of submission of an application indicates acceptance of the application or rejection of the application.

²⁰ "In writing" may include in electronic form.

²¹ Such opportunity does not require a competent authority to provide extensions of deadlines.

²² Competent authorities may require that the content of such an application has been revised.

²³ Competent authorities are not responsible for delays due to reasons outside their competence.

²⁴ Authorization fees do not include fees for the use of natural resources, payments for auction, tendering or other non-discriminatory means of awarding concessions, or mandated contributions to universal service provision.

²⁵ For greater certainty, this provision does not mandate a particular administrative structure; it refers to the decision-making process and administering of decisions.

S/C/W/418/Corr.1

- 7 -

Publication and Information available

11. If a Member requires authorization for the supply of a service, further to Article III of the Agreement and paragraphs 6 and 8 of this Section, the Member shall promptly publish,²⁶ or otherwise make publicly available in writing the information necessary for service suppliers or persons seeking to supply a service to comply with the requirements and procedures for obtaining, maintaining, amending and renewing such authorization. Such information shall include, *inter alia*, where it exists:

- (a) the requirements and procedures;
- (b) contact information of relevant competent authorities;
- (c) procedures for appeal or review of decisions concerning applications;
- (d) procedures for monitoring or enforcing compliance with the terms and conditions of licenses or qualifications; and
- (e) opportunities for public involvement, such as through hearings or comments.

Opportunity to Comment and Information before Entry into Force

12. To the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, each Member²⁷ shall publish in advance:

- (a) its laws and regulations of general application it proposes to adopt in relation to matters falling within the scope of paragraph 1 of this Section; or
- (b) documents that provide sufficient details about such a possible new law or regulation to allow interested persons and other Members to assess whether and how their interests might be significantly affected.

13. To the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, each Member is encouraged to apply paragraph 12 of this Section to procedures and administrative rulings of general application it proposes to adopt in relation to matters falling within the scope of paragraph 1.

14. To the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, each Member shall provide interested persons and other Members a reasonable opportunity to comment on such proposed measures or documents published under paragraphs 12 or 13 of this Section.

15. To the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, each Member shall consider comments received under paragraph 14 of this Section.²⁸

16. In publishing a law or regulation referred to in paragraph 12 (a) of this Section, or in advance of such publication, to the extent practicable and in a manner consistent with its legal system for adopting measures, a Member is encouraged to explain the purpose and rationale of the law or regulation.

17. Each Member shall, to the extent practicable, endeavour to allow reasonable time between publication of the text of a law or regulation referred to in paragraph 12 (a) of this Section and the date on which service suppliers must comply with the law or regulation.

²⁶ For purposes of these disciplines, "publish" means to include in an official publication, such as an official journal, or on an official website. Members are encouraged to consolidate electronic publications into a single portal.

²⁷ Paragraphs 12 to 15 of this Section recognize that Members have different systems to consult interested persons and other Members on certain measures before their adoption, and that the alternatives set out in paragraph 12 of this Section reflect different legal systems.

²⁸ This provision is without prejudice to the final decision of a Member that adopts or maintains any measure for authorization for the supply of a service.

S/C/W/418/Corr.1

- 8 -

Enquiry Points

18. Each Member shall maintain or establish appropriate mechanisms for responding to enquiries from service suppliers or persons seeking to supply a service regarding the measures referred to in paragraph 1 of this Section.²⁹ A Member may choose to address such enquiries through either the enquiry and contact points established under Articles III and IV of the Agreement or any other mechanisms as appropriate.

Development of Measures

19. If a Member adopts or maintains measures relating to the authorization for the supply of a service, the Member shall ensure that:

- (a) such measures are based on objective and transparent criteria;³⁰
- (b) the procedures are impartial, and that the procedures are adequate for applicants to demonstrate whether they meet the requirements, if such requirements exist;
- (c) the procedures do not in themselves unjustifiably prevent fulfilment of requirements; and
- (d) such measures do not discriminate between men and women.³¹

²⁹ It is understood that resource constraints may be a factor in determining whether a mechanism for responding to enquiries is appropriate.

³⁰ Such criteria may include, *inter alia*, competence and the ability to supply a service, including to do so in a manner consistent with a Member's regulatory requirements. Competent authorities may assess the weight to be given to each criterion.

³¹ Differential treatment that is reasonable and objective, and aims to achieve a legitimate purpose, and adoption by Members of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women, shall not be considered discrimination for the purposes of this provision.

Листа за измена на
Листата на специфични обврски

Начин на давање:	(1) Прекугранично давање	(2) Користење во странство	(3) Комерцијално присуство	(4) Присуство на физички лица
Сектор или подсектор	Ограничување на пристап на пазарот	Ограничување на националниот третман	Дополнителни обврски	
I. ХОРИЗОНТАЛНИ ОБВРСКИ				
СИТЕ СЕКТОРИ ВКЛУЧЕНИ ВО ОВАА ЛИСТА				Република Северна Македонија ги презема како дополнителни обврски приложените „Дисциплини за домашна регулатива во услугите“ за сите сектори вклучени во оваа листа, освен за финансиски услуги.
II. ОБВРСКИ ВО СПЕЦИФИЧЕН СЕКТОР				
7. ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ				Република Северна Македонија ги презема како дополнителни обврски приложените „Алтернативните дисциплини за домашна регулатива во услугите“ за секторите на финансиски услуги вклучени во оваа листа.

S/C/W/418/Corr.1

ДИСЦИПЛИНИ ЗА ДОМАШНА РЕГУЛАТИВА ВО УСЛУГИТЕ**Опфат на дисциплините**

1. Овие дисциплини ги применуваат земјите-членки на мерки кои се однесуваат на барања и процедури за лиценцирање, барања и процедури за квалификација и технички стандарди кои влијаат на трговијата со услуги.
2. Овие дисциплини не се применуваат во било кои термини, ограничувања, услови или квалификации наведени во Листата на земјите-членки, во согласност со членовите XVI или XVII на Спогодбата.
3. За целите на овие дисциплини, „овластување“ значи дозвола за давање услуга, која произлегува од процедура до која подносителот на барање мора да се придржува за да покаже усогласеност со барањата за лиценцирање, барањата за квалификација или техничките стандарди.

Поднесување на апликации

4. Секоја земја-членка, колку што е тоа возможно, ќе избегнува да бара од подносителот на барање да се обрати до повеќе од еден надлежен орган за секое барање за овластување. Ако услугата е во надлежност на повеќе надлежни органи, може да бара повеќе апликации за овластување.

Временски рамки за апликација

5. Ако земја-членка бара овластување за давање услуга, таа ќе обезбеди нејзините надлежни органи, колку што е тоа возможно, да дозволат поднесување на барање во секое време во текот на годината.¹ Ако постои одреден временски период за аплицирање, земјата-членка ќе обезбеди надлежните органи да дозволат разумен период за поднесување на барање.

Електронски апликации и прифаќање на копии

6. Ако земја-членка бара овластување за давање услуга, таа ќе обезбеди нејзините надлежни органи, да:

(а) ги земаат во предвид нивните конкуренти приоритети и ограничувања на ресурси, настојувајќи да ги прифаќаат апликациите во електронска форма; и

¹ Од надлежните органи не се бара да започнат да ги разгледуваат апликациите надвор од нивното официјално работно време и работни денови.

S/C/W/418/Corr.1

(б) прифаќаат копии од документи во замена на оригинални документи, кои се заверени во согласност со домашните прописи и регулативи на земјата-членка, освен ако надлежните органи бараат оригинални документи за заштита на интегритетот во процесот на овластување.

Обработка на апликации

7. Ако земја-членка бара овластување за давање услуга, таа ќе обезбеди нејзините надлежни органи:

(а) да обезбедат индикативна временска рамка, колку што е тоа возможно, за обработка на апликација;

(б) на барање на подносителот на барање, да обезбедат информација за статусот на апликацијата без непотребно одлагање;

(в) да утврдат комплетност на апликацијата, колку што е тоа возможно, за обработка според домашните закони и прописи на земјата-членка, без непотребно одлагање;

(г) ако сметаат дека апликацијата е комплетна за обработка според домашните закони и прописи на земјата-членка² во разумен временски период по поднесување на апликацијата, ќе овозможат дека:

(i) обработката на апликацијата е завршена; и

(ii) подносителот на барањето е информиран за одлуката во врска со апликацијата³, ако е можно во писмена форма⁴;

(д) ако сметаат дека апликацијата е некомплетна за обработка според домашните закони и прописи на земјата-членка, во разумен временски период, колку што е тоа возможно:

(i) ќе го информираат подносителот на барањето дека апликацијата е некомплетна;

(ii) на барање на подносителот на барањето ќе утврдат дополнителни информации кои се потребни за комплетирање на апликацијата или на друг начин ќе известат зошто апликацијата се смета за нецелосна; и

² Надлежните органи може да бараат сите информации да се достават во одреден формат за да се сметаат „комплетни за обработка“.

³ Надлежните органи може да го исполнат ова барање со претходно писмено информирање на барателот, вклучително и преку објавување, со тоа што недостаток на одговор по одреден временски период од датумот на поднесувањето на барање укажува на прифаќање на барањето или отфрлање на барањето

⁴ Во писмена форма“ може да вклучи и во електронска форма.

S/C/W/418/Corr.1

(iii) ќе обезбедат⁵ на подносителот на барање да обезбеди дополнителни информации што се потребни за комплетирање на апликацијата;

Сепак, ако ништо од горенаведеното не е возможно, и апликацијата е одбиена поради некомплетност, за тоа со сигурност да се информира подносителот на барање во разумен временски период; и

(f) ако барањето е одбиено, колку што е возможно, по сопствена иницијатива или на барање на подносителот, да се информира подносителот за причините за одбивањето и, ако е применливо, за процедурите за повторно поднесување на апликација; подносителот на барање не треба да биде спречен да поднесе друга апликација⁶ само врз основа на претходно одбиена апликација.

8. Надлежните органи на земја-членка ќе обезбедат дека еднаш стекнато овластување ќе постане ефективно без непотребно одлагање, по исполнување на важечките термини и услови.⁷

Надоместоци

8. Секоја земја-членка ќе обезбеди дека надоместоците за овластување⁸ што се наплаќаат од надлежните органи, се разумни, транспарентни, засновани на овластувања утврдени во мерка, и сами по себе не го ограничуваат снабдувањето со соодветната услуга.

Оценка на квалификации

9. Ако земја-членка бара проверка на овластување за давање на услуга, таа земја-членка ќе обезбеди нејзините надлежни органи во почести разумни интервали да закажуваат проверки и ќе обезбедат на подносителите на барањето во разумен временски период да се овозможи да побараат проверка. Имајќи ги предвид трошоците, административниот товар и интегритетот на вклучените процедури, земјите-членки се охрабруваат да прифатат барања за проверка во електронски форма и да се има во предвид, колку што е возможно, употреба на електронски средства во други аспекти на процесите за проверка.

Препознавање

11. Кога професионални тела на земји-членки се меѓусебно заинтересирани за воспоставување дијалог за прашања поврзани со признавање на професионални

⁵ Таквата можност не бара од надлежен орган да обезбеди продолжување на роковите.

⁶ Надлежните органи може да бараат содржината на таквата апликација да се ревидира.

⁷ Надлежните органи не се одговорни за доцнење поради причини кои се надвор од нивна надлежност.

⁸ Надоместоците за овластување не вклучува надоместоци за користење на природни ресурси, плаќања за аукции, тендери или други недискриминаторни средства за доделување на концесии, или задолжителни придонеси за обезбедување на универзална услуга.

S/C/W/418/Corr.1

квалификации, лиценцирање или регистрација, релевантните земји-членки треба да го поддржат дијалогот на тие тела кога се бара и е соодветно.

Независност

12. Ако некоја земја-членка усвои или одржува мерки во врска со овластувањата за давање услуги, земјата-членка ќе обезбеди нејзините надлежни органи да ги донесат и да ги администрираат нивните одлуки на начин независен од кој било давател на услуга за која е потребно овластување.⁹

Објавување и достапност на информации

13. Ако земја-членка бара овластување за давање на услуга, во согласност со член III од Спогодбата, земјата-членка веднаш ќе објави,¹⁰ или на друг начин во писмена форма јавно ќе ги објави информациите кои се потребни за даватели на услуги или лицата кои бараат да обезбедат услуга, усогласени со барањата и процедурите за добивање, одржување, изменување и обновување на таквото овластување. Таквите информации вклучуваат, *inter alia*, онаму каде што постојат:

- (а) барања и процедури;
- (б) информации за контакт на релевантните надлежни органи;
- (в) надоместоци;
- (г) технички стандарди;
- (д) процедури за жалба или ревизија на одлуките во врска со апликациите;
- (е) процедури за следење или спроведување на усогласеност со термините и услови за дозволи или квалификации;
- (е) можности за вклучување на јавноста преку јавна расправа или коментари; и
- (ж) индикативни временски рамки за обработка на апликација.

⁹ За поголема сигурност, оваа одредба не наложува одредена административна структура; се однесува на процесот на одлучување и администрирање на одлуките.

¹⁰ За целите на овие дисциплини, „објавување“ значи да се вклучи во официјална објава, како што е службен весник или официјална веб-страница. Земјите-членки се охрабруваат да ги консолидираат електронските објавувања во единствен портал.

S/C/W/418/Corr.1

Можност за коментарање и информации пред стапување во сила

14. Колку што е тоа возможно и на начин во согласност со правниот систем за усвојување мерки, секоја земја-членка¹¹ ќе објавува однапред:

(а) закони и прописи за општа примена со кои се предлага да се усвојат поврзани прашања кои спаѓаат во опфатот на став 1 од овој дел; или

(б) документи кои обезбедуваат доволно детали за можен нов закон или пропис за да им обезбеди на заинтересираните лица и другите земји-членки да проценат дали и како нивните интереси може да бидат значително засегнати.

15. Колку што е тоа возможно и на начин во согласност со правниот систем за усвојување мерки, секоја земја-членка се охрабрува да го примени ставот 14 од овој дел на процедури и административни постапки за општа примена што се предлага за усвојување, во однос на прашања кои спаѓаат во опсегот од став 1 на овој дел.

16. Колку што е тоа возможно и на начин во согласност со правниот систем за усвојување мерки, секоја земја-членка ќе обезбеди на заинтересирани лица и на други земји-членки разумна можност да коментираат за таквите предложени мерки или документи објавени според ставовите 14 или 15 од овој дел.

17. Колку што е тоа возможно и на начин во согласност со правниот систем за усвојување мерки, секоја земја-членка ќе ги земе предвид коментарите добиени според став 16 од овој дел.¹²

18. При објавување на закон или пропис наведени во став 14 (а) од овој дел, или пред таквото објавување, колку што е тоа возможно, и на начин во согласност со правниот систем за усвојување мерки, земјата-членка се охрабрува да ја објасни целта и намерата на законот или прописот.

19. Секоја земја-членка, колку што е тоа возможно, ќе настојува да обезбеди разумно време помеѓу објавување на текстот на закон или прописот наведено во став 14 (а) од овој дел и датумот кој мора давателите на услуги да го усогласат со законот или прописот.

Информативни тела

¹¹ Ставовите од 14 до 17 од овој дел препознаваат дека земјите-членки имаат различни системи за консултирање со заинтересирани лица и други членки за одредени мерки пред нивното усвојување и дека алтернативите утврдени во став 14 од овој дел одразуваат различни правни системи.

¹² Оваа одредба не е во спротивност со конечната одлука на земјите-членки која усвојува или применува која било мерка за овластување за вршење на услуга.

S/C/W/418/Corr.1

20. Секоја земја-членка ќе одржува или воспоставува соодветни механизми за да одговори на барања од даватели на услуги или лица кои бараат да обезбедат услуга во согласност со мерките наведени во став 1 од овој дел.¹³ Земја-членка може да избере да одговори на таквите прашања преку информативни тела воспоставени според членовите III и IV од Спогодбата или други соодветно механизми.

Технички стандарди

21. Секоја земја-членка ќе ги охрабри своите надлежни органи, при усвојување на технички стандарди, преку отворени и транспарентни процеси да усвојат подготвени технички стандарди и ќе го охрабри секое тело, вклучително и релевантни меѓународни организации,¹⁴ кои се назначени да подготвуваат технички стандарди да користат отворени и транспарентни процеси.

Развој на мерки

22. Ако земја-членка усвои или одржува мерки во врска со овластувањето за давање на услуга, земјата-членка обезбедува дека:

(а) таквите мерки се засноваат на објективни и транспарентни критериуми;¹⁵

(б) процедурите се непристрасни и дека процедурите се соодветни за подносителите на барања да покажат дали ги исполнуваат условите, ако постојат такви барања;

(в) процедурите сами по себе неоправдано не го спречуваат исполнувањето на барањата; и

(г) таквите мерки не прават разлика меѓу мажи и жени.¹⁶

¹³ Разбирливо е дека ограничувањата на ресурси може да бидат фактор за одредување дали механизмот за одговор на барања е соодветен.

¹⁴ Терминот „релевантни меѓународни организации“ се однесува на меѓународни тела чие членство е отворено за релевантните тела за сите земји-членки на СТО.

¹⁵ Таквите критериуми може да вклучуваат, меѓу другото, компетентност и способност да обезбеди услуга, вклучително тоа да се прави на начин кое е во согласност со регулаторните барања на земја-членка, како што се здравствени и еколошки барања. Надлежните органи може да ја проценат тежината што треба да се даде на секој критериум.

¹⁶ Различен третман кој е разумен и објективен и има за цел земјите-членки да постигнат легитимност и усвојување на привремени посебни мерки насочени кон забрзување на еднаквост меѓу мажите и жените, нема да се смета за дискриминација на целите на оваа одредба.

S/C/W/418/Corr.1

**АЛТЕРНАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ДОМАШНА РЕГУЛАТИВА
ВО УСЛУГИТЕ ЗА ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ****Опфат**

1. Овие дисциплини ги применуваат земјите-членки на мерки кои се однесуваат на барања и процедури за лиценцирање, барања и процедури за квалификација и процедури кои влијаат на трговијата со финансиски услуги, како што е дефинирано во Анексот на ГАТС за финансиски услуги.

2. Овие дисциплини не се применуваат во било кои термини, ограничувања, услови или квалификации наведени во Листата на земјите-членки, во согласност со членовите XVI или XVII на Спогодбата.

3. За целите на овие дисциплини, „овластување“ значи дозвола за давање на услуга, која произлегува од процедура до која подносителот на барање мора да се придржува за да покаже усогласеност со барањата за лиценцирање или барањата за квалификација.

Временски рамки за апликација

4. Ако земја-членка бара овластување за давање услуга, таа ќе обезбеди нејзините надлежни органи, колку што е тоа возможно, да дозволат поднесување на барање во секое време во текот на годината.¹⁷ Ако постои одреден временски период за аплицирање, членката ќе обезбеди надлежните органи да дозволат разумен период за поднесување на барање.

Електронски апликации и прифаќање на копии

5. Ако земја-членка бара овластување за давање на услуга, таа ќе обезбеди нејзините надлежни органи:

(а) да ги земаат предвид нивните конкурентски приоритети и ограничувања на ресурсите, настојувајќи да прифаќаат апликации во електронска форма; и

(б) да прифаќаат копии од документи кои се заверени во согласност со домашните закони и прописи на земјата-членка, наместо оригинални документи, освен ако надлежните органи бараат оригинални документи за да го заштитат интегритетот на процесот на овластување.

Обработка на апликации

6. Ако земја-членка бара овластување за давање услуга, таа ќе обезбеди нејзините надлежни органи:

¹⁷ Од надлежните органи не се бара да започнат со разгледување на апликациите надвор од нивното работно време и работни денови.

S/C/W/418/Corr.1

(а) да обезбедат индикативна временска рамка, колку што е тоа возможно, за обработка на апликацијата;

(б) на барање на подносителот на барање, да обезбедат информации за статусот на апликацијата без непотребно одлагање;

(в) да утврдат комплетност на апликацијата, колку што е тоа возможно, за обработка според домашните закони и прописи на земјата-членка без непотребно одлагање;

(г) ако сметаат дека апликацијата е комплетна за обработка според домашните закони и прописи на земјата-членка¹⁸, во разумен временски период по поднесување на апликацијата ќе овозможат дека:

(i) обработката на апликацијата е завршена; и

(ii) подносителот на барањето е информиран за одлуката во врска со апликацијата¹⁹, ако е можно во писмена форма²⁰;

(д) ако сметаат дека апликацијата е нецелосна за обработка според домашните закони и прописи на земјата-членка, во разумен временски период, колку што е возможно:

(i) ќе го информираат подносителот на барањето дека апликацијата е некомплетна;

(ii) на барање на подносителот на барањето, ќе утврдат дополнителни информации кои се потребни за комплетирање на апликацијата или на друг начин ќе известат зошто апликацијата се смета за нецелосна; и

(iii) да му дадат на подносителот на барањето можност²¹ да ги даде дополнителните информации што се потребни за комплетирање на апликацијата;

Сепак, ако ништо од горенаведеното не е возможно, а апликацијата е одбиена поради некомплетност, за тоа со сигурност ќе се информираа подносителот на барањето во разумен временски период; и

¹⁸ Надлежните органи може да бараат сите информации да се достават во одредена форма за да се сметаат за „комплетни за обработка“.

¹⁹ Надлежните органи може да го исполнат ова барање со претходно писмено информирање на барателот, вклучително и преку објавување, со тоа што недостаток на одговор по одреден временски период од датумот на поднесувањето на барање укажува на прифаќање на барањето или отфрлање на барањето.

²⁰ Во писмена форма“ може да вклучи и во електронска форма.

²¹ Таквата можност не бара од надлежен орган да обезбеди продолжување на роковите.

S/C/W/418/Corr.1

(f) ако барањето е одбиено, колку што е возможно, по сопствена иницијатива или по барање на подносителот да се информира подносителот за причините за одбивањето и, ако е применливо, за процедурите за повторно поднесување на апликација; подносителот на барање не треба да биде спречен да поднесе друга апликација²² само врз основа на претходно одбиена апликација.

7. Надлежните органи на земја-членка ќе обезбедат дека еднаш стекнато овластување ќе постане ефективно без непотребно одлагање, по исполнување на важечките термини и услови.²³

Надоместоци

8. Секоја земја-членка ќе обезбеди дека нејзините надлежни органи, за надоместоците за овластувања²⁴ кои ги наплаќаат, им овозможуваат на подносителите на барања листи на надоместоци или информации за тоа како се утврдуваат износите на надоместоците.

Оценка на квалификации

9. Ако земјата-членката бара проверка за овластување за давање на услуга, таа земја-членка ќе обезбеди нејзините надлежни органи во почести разумни интервали да закажуваат проверки и ќе обезбедат на подносителите на барање во разумен временски период да се овозможи да побараат проверка. Имајќи ги предвид трошоците, административниот товар и интегритетот на вклучените процедури, земјите-членки се охрабруваат да прифатат барања за проверка во електронска форма и да се има во предвид, колку што е возможно, употребата на електронски средства и во други аспекти на процесите за проверка.

Независност

10. Ако некоја земја-членка усвои или одржува мерки во врска со овластувањата за давање услуги, земјата-членка ќе обезбеди нејзините надлежни органи да ги донесат и да ги администрираат нивните одлуки на начин независен од кој било давател на услуга за која е потребно овластување.²⁵

Објавување и достапност на информации

²² Надлежните органи може да бараат да се ревидира содржината на таквата апликација

²³ Надлежните органи не се одговорни за доцнење поради причини надвор од нивната надлежност

²⁴ Надоместоците за овластување не ги вклучуваат надоместоците за користење на природни ресурси, плаќања за аукции, тендери или други недискриминаторски средства за доделување концесии, или задолжителни придонеси за обезбедување на универзална услуга.

²⁵ За поголема сигурност, оваа одредба не наложува одредена административна структура; се однесува на процесот на одлучување и администрирање на одлуките.

S/C/W/418/Corr.1

11. Ако земја-членка бара овластување за давање услуга, во согласност со член III од Спогодбата и ставовите 6 и 8 од овој дел, земјата-членка веднаш ќе ги објави,²⁶ или на друг начин во писмена форма ќе ги направи јавно достапни информациите потребни за давателите на услуги или лица кои бараат да обезбедат услуга, усогласени со барањата и процедурите за добивање, одржување, изменување и обновување на таквото овластување. Таквите информации вклучуваат, *inter alia*, онаму каде што постојат:

- (а) барања и процедури;
- (б) информации за контакт на релевантните надлежни органи;
- (в) процедури за жалба или ревизија на одлуките во врска со апликациите;
- (г) процедури за следење или спроведување на усогласеност со термините и условите за дозволи или квалификации; и
- (д) можности за вклучување на јавноста преку јавна расправа или коментари.

Можност за коментирање и информации пред стапување во сила

12. Колку што е тоа возможно и на начин во согласност со нејзиниот правен систем за усвојување мерки, секоја земја-членка²⁷ ќе објавува однапред:

- (а) закони и прописи од општа примена со кои се предлага да се усвојат поврзани прашања кои спаѓаат во опфатот на став 1 на овој дел; или
- (б) документи кои обезбедуваат доволно детали за можен нов закон или пропис за да им обезбеди на заинтересираните лица и другите земји-членки да проценат дали и како нивните интереси може да бидат значително засегнати.

13. Колку што е тоа возможно и на начин во согласност со правниот систем за усвојување мерки, секоја земја-членка се охрабрува да го примени ставот 12 од овој дел за процедури и административни решенија од општа примена кои ги предлага да се донесат во однос на прашањата кои спаѓаат во опфатот на став 1 на овој дел.

14. Колку што е тоа возможно и на начин во согласност со правниот систем за усвојување мерки, секоја земја-членка ќе обезбеди на заинтересирани лица и на други земји-членки разумна можност за коментирање за таквите предложени мерки или документи објавени според ставовите 12 или 13 од овој дел.

²⁶ За целите на овие дисциплини, „објавување“ значи да се вклучи во официјална публикација, како што е службен весник или на официјална веб-страница. Членовите се охрабруваат да ги консолидираат електронските публикации во еден единствен портал.

²⁷ Ставовите 12 до 15 од овој дел препознаваат дека земјите-членки имаат различни системи за консултација со заинтересирани лица и други членки за одредени мерки пред нивното усвојување и дека алтернативите утврдени во ставот 12 на овој дел одразуваат различни правни системи.

S/C/W/418/Corr.1

15. Колку што е тоа возможно и на начин во согласност со правниот систем за усвојување мерки, секоја земја-членка ќе ги земе предвид коментарите добиени според став 14 од овој дел.²⁸

16. При објавување на закон или пропис наведени во став 12 (а) од овој дел, или пред таквото објавување, колку што е тоа возможно, и на начин во согласност со правниот систем за усвојување мерки, земјата-членка се охрабрува да ја објасни целта и намерата за законот или прописот.

17. Секоја земја-членка, колку што е тоа возможно, ќе настојува да остави разумно време помеѓу објавувањето на текстот на законот или прописот наведен во став 12 (а) од овој дел и датумот до кој давателите на услуги мора да се усогласат со законот или прописот.

Информативни тела

18. Секоја земја-членка ќе одржува или воспоставува соодветни механизми за да одговори на прашања од даватели на услуги или лица кои бараат да обезбедат услуга во согласност со мерките наведени во став 1 од овој дел.²⁹ Земја-членка може да избере да одговори на таквите прашања преку информативните тела воспоставени според членовите III и IV од Спогодбата или преку други соодветни механизми.

Развој на мерки

19. Ако некоја земја-членка усвои или одржува мерки во врска со овластувањето за давање на услуга, земјата-членка обезбедува дека:

(а) таквите мерки се засноваат на објективни и транспарентни критериуми;³⁰

(б) процедурите се непристрасни и дека процедурите се соодветни за подносителите на барања да покажат дали ги исполнуваат условите, ако такви барања постојат;

(в) процедурите сами по себе неоправдано да не го спречуваат исполнувањето на барањата; и

(г) таквите мерки не прават разлика меѓу мажите и жените.³¹

²⁸ Оваа одредба не е во спротивност со конечната одлука на земјите-членки која усвојува или применува која било мерка за овластување за вршење на услуга.

²⁹ Се подразбира дека ограничувањата на ресурси може да бидат фактор во одредувањето дали механизам за одговарањето на прашањата е соодветно.

³⁰ Таквите критериуми може да вклучуваат, меѓу другото, компетентност и способност да се обезбеди услуга, вклучувајќи да се направи тоа на начин во согласност со регулаторните барања на членката. Надлежните органи може да ја оценат тежината која треба да се даде на секој критериум.

³¹ Различен третман кој е разумен и објективен и има за цел да постигне легитимна цел и усвојување од страна на членката на привремени посебни мерки насочени кон забрзување на де факто еднаквоста меѓу мажите и жените, нема да се сметаат за дискриминација за целите на оваа одредба

Член 3

Министерството за надворешни работи и надворешна трговија се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Листата од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR RATIFIKIMIN E LISTËS SË NDRYSHIMEVE TË LISTËS SË OBLIGIMEVE DHE DISIPLINAVE SPECIFIKE PËR RREGULLATIVËN VENDASE NË SHËRBIMET

Neni 1

Ratifikohet Lista e ndryshimeve të Listës së obligimeve dhe disiplinave specifike për rregullativën vendase në shërbimet, e miratuar nga Organizata Botërore e Tregtisë, më 25 janar 2024.

Neni 2

Lista nga neni 1 i këtij ligji, në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën maqedonase, është si vijon:

Neni 3

Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Tregtisë së Jashtme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për realizimin e Listës nga neni 1 i këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

8.

Vрз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издааат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПАТЕН СООБРАЌАЈ ТАБАНОВЦЕ (РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА) И ПРЕШЕВО (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничните премини за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) и Прешево (Република Србија), што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3606/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПАТЕН СООБРАЌАЈ ТАБАНОВЦЕ (РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА) И ПРЕШЕВО (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)

Член 1

Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничните премини за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) и Прешево (Република Србија), потпишан во Белград на 9 мај 2025 година.

Член 2

Договорот од членот 1 од овој закон, во оригинал на македонски, српски и на англиски јазик, гласи:

ДОГОВОР

меѓу

Владата на Република Северна Македонија

и

Владата на Република Србија**за воспоставување заеднички контроли на граничните премини за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) и Прешево (Република Србија)**

Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија (во натамошниот текст: „Страни“), водени од пријателските и добрососедски односи и соработка меѓу двете држави,

Имајќи ги предвид реалните можности за натамошно јакнење и унапредување на заемно корисната и добро воспоставена долгорочна соработка меѓу двете држави, како и нивната желба да создадат најповолни услови за развој на таквата соработка,

Со намера да го подобрат движењето на граѓаните и прометот на стоки меѓу двете држави и да го олеснат сообраќајот преку заедничката државна граница,

Се договорија за следново:

Член 1**Предмет на Договорот**

Предмет на Договорот е воспоставување заеднички контроли на граничните премини за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) и Прешево (Република Србија): во натамошниот текст: „граничен премин“.

Заедничките контроли на граничните премини, се воспоставуваат во зоната на граничниот премин на територијата на двете Страни, од страна на службените лица на Страните, користејќи го системот за заедничка гранична контрола.

Граничната контрола и граничните проверки на излез од Република Северна Македонија се вршат на местото на граничната контрола и гранични проверки на влез во Република Србија, додека граничната контрола и граничните проверки на излез од Република Србија се вршат на местото на граничната контрола и граничните проверки на влез во Република Северна Македонија.

Член 2**Значење на изразите**

Изразите употребени во овој Договор ги имаат следните значења:

- 1) **Гранична контрола** е контрола на граничниот сообраќај меѓу Страните, која опфаќа спроведување на сите закони и други прописи на државите Страни што се применуваат при премин на државната граница на лица, како и при увоз, извоз и транзит на патници и предмети, преглед на стоки, превозни средства, патнички багаж и други стоки што патниците ги носат со себе или на себе, вклучително и промет на скапоцености и физички преносливи платежни средства, кои ги спроведуваат службените лица.
- 2) **Гранични проверки** се контрола на лица и патни исправи, контрола на превозни средства и контрола на предмети, коишто се вршат во утврденото работно време на подрачјето на граничниот премин, во врска со планираното преминување на државната граница или веднаш по преминувањето на државната граница, и друга контрола на движење на лица, стоки, услуги, превозни средства, животни и растенија и нивните производи преку државната граница, утврдени со националното законодавство на државите Страни;
- 3) **Држава домаќин** е државата на влез на чија територија надлежните органи вршат излезно-влезна гранична контрола и гранични проверки;
- 4) **Соседна држава** е излезна држава чии надлежни органи на територијата на Државата домаќин по потреба вршат излезна гранична контрола и детални гранични проверки;

- 5) **Заедничка контрола** е гранична контрола и гранични проверки што ги вршат Страните во зоната на граничниот премин, во согласност со националното законодавство на Страните и со овој Договор;
- 6) **Заедничка локација** е дел од подрачјето на граничниот премин која опфаќа:
 - (1) простор и службени простории одредени за вршење на гранична контрола и гранични проверки од надлежните органи на Страните;
 - (2) други објекти наменети за вршење на гранична контрола и гранични проверки и простор за паркирање;
 - (3) пат помеѓу државната граница и место за вршење на гранична контрола.
- 7) **Зона опфаќа подрачја** на заеднички локации и простор помеѓу нив, каде што службените лица на државите Страни вршат гранични проверки и гранична контрола;
- 8) **Надлежни органи** се органи на Страните надлежни за вршење на гранична контрола и гранични проверки и тоа:
 - (1) за Република Северна Македонија: Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија - Гранична полиција, Министерство за финансии на Република Северна Македонија - Царинска управа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна инспекција - Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерство за транспорт;
 - (2) за Република Србија: Министерство за внатрешни работи на Република Србија - Управа за гранична полиција, Министерство за финансии на Република Србија - Царинска управа, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Ветеринарна управа и Управа за заштита на растенија.
- 9) **Службени лица** се службеници на надлежните органи кои вршат гранична контрола и гранични проверки;
- 10) **Други лица** се вработените во агенции или други правни лица на Страните кои вршат дејност или имаат деловен простор на подрачјето на граничниот премин.

Член 3

Протоколи за спроведување

Надлежните органи ќе изготват протоколи за спроведување на овој Договор со кои детално ќе се регулира вршењето на граничната контрола.

Член 4

Изградба и користење на објекти

Во зоната, Страните може да градат, да поставуваат нови објекти или заеднички да ги користат постојните службени објекти на Државата домаќин, во согласност со националното законодавство на државите Страни.

Државата домаќин, по правило, обезбедува приклучоци за струја, вода и друга комунална инфраструктура.

Прашањата за соодветните реални трошоци на користење и одржување на објектите и просторите, како и режиските и другите трошоци, се уредуваат со протоколите од член 3 на овој Договор.

Опремата и материјалите потребни за изградба и внатрешно и надворешно уредување на објектите за потребите на Соседната држава во зоната не подлежат на царини, даноци и други давачки на Државата домаќин.

Член 5

Телекомуникациски и други уреди

Државата домаќин се обврзува, заедно со ослободување од плаќање на сите надоместоци, да обезбеди технички предуслови во согласност со условите на Соседната држава и да одобри изградба

на телекомуникациска инфраструктура неопходна за довод на потребните телекомуникациско-информатички сервиси.

Државата домаќин се обврзува да овозможи монтажа, имплементација, пуштање во работа и одржување на телекомуникациско-информатички системи, опрема и средства, вклучувајќи видео-надзор и друга електронска опрема потребна исклучиво за вршење гранична контрола и гранични проверки.

Земјата домаќин обезбедува простор за центар за поставување опрема и друга опрема на телекомуникациските и информациските системи на соседната земја со потребните технички и други услови за работа на опремата.

Контролата на пристапот до областа и опремата од став 3 на овој член ја вршат исклучиво надлежните органи на Соседната држава.

Користењето на телекомуникациско-информатички системи и користењето на фреквенции во зоната се врши во согласност со националното законодавство на Страните и во согласност со меѓусебниот договор на Страните.

Начинот на поврзување на националните телекомуникациско-информатички системи на Страните ќе го усогласат техничките стручни тимови на Страните.

Член 6

Поставување ознаки на граничните премини и објектите

Ознаките и обележјата што ги означуваат граничните премини и службените простории коишто ги користат Страните во зоната на граничните премини се поставуваат во согласност со националното законодавство на Страните.

Член 7

Примена на прописи

Во зоната, при вршење гранична контрола и гранични проверки, службените лица на Соседната држава ги применуваат прописите на својата држава со кои се регулира преминувањето на лица, предмети, стоки и сообраќајни средства, во ист обем и на ист начин како и на територијата на својата држава.

Службените дејствија коишто во зоната ќе ги извршат службени лица на Соседната држава се смета како да се извршени во Соседната држава.

Повреда на прописите на Соседната држава утврдено при вршење на излезни гранични проверки, а кое е сторено во зоната, се смета како да е сторено во Соседната држава. Доколку повредата на прописите на Соседната држава го утврди полициски службеник на Државата домаќин, должен е да ја отстапи излезната гранична проверка на полициските службеници за вршење на детални гранични проверки на Соседната држава.

Во други случаи ќе се применува националното законодавство на Државата домаќин, доколку не е поинаку дефинирано со овој Договор.

Член 8

Постапување кон граѓаните на Државата домаќин

Примената на прописите од член 7 став 1 од овој Договор опфаќа и право на лишување од слобода, задржување и присилно враќање.

По исклучок од одредбите од став 1 на овој член, службените лица на Соседната држава не се овластени да лишат од слобода државјани на Државата домаќин на нејзиното подрачје ниту да ги приведат во Соседната држава.

Лицата од став 2 на овој член може да бидат задржани на местото на вршење гранична контрола и гранични проверки заради составување записник за фактичката состојба, по што се предаваат на надлежниот орган на Државата домаќин на граничниот премин.

При преземање мерки од ставот 3 на овој член, потребно е веднаш да се известат службените лица на Државата домаќин.

Службените лица на Страните меѓусебно си пружаат помош, што не го ограничува правото на службените лица на Соседната држава да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на животот и безбедноста на службените и други лица.

Одредбите од овој член не влијаат врз примената на прописите за азил на Државата домаќин.

Член 9

Постапување со лица и предмети

Пари и други физички преносливи платежни средства, предмети, транспортни средства и стоки привремено задржани или одземени од службени лица на Соседната држава при вршење гранична контрола и гранични проверки и при извршување на службени дејствија, дозволено е да се пренесат во Соседната држава.

За предмети кои службените лица на Соседната држава привремено ги задржале или одзеле при контрола и при гранични проверки на излез од границата, или кои биле вратени во Соседната држава на барање на службените лица пред почетокот на граничната контрола и граничните проверки при влез, не важат прописите за извоз и не се врши гранична контрола при влез.

На лицата на кои не им е дозволен влез во државата на влез не смее да им се одбие враќање во државата на излез.

Ако е потребно, лицата од ставот 3 на овој член добиваат придружба за да дојдат до овластените лица на државата на излез.

Правото на враќање во државата на излез на лицата од ставот 3 на овој член ги вклучува и нивните предмети.

Член 10

Гранична контрола и гранични проверки при влез и излез

Гранична контрола и основна гранична проверка при излез од Соседната држава и гранична контрола и основна гранична проверка при влез во Државата домаќин вршат полициските службеници на Државата домаќин во зоната на граничните премини Прешево и Табановце, додека полициските службеници на Соседната држава може, доколку е потребно, да извршат детални гранични проверки.

Исполнетоста на условите за излез од Соседната држава се утврдува со автоматски проверки во базите на податоци на Соседната држава, врз основа на податоците внесени од полициските службеници на Државата домаќин.

За крај на излезната гранична контрола и гранична проверка се смета времето кога информатичкиот систем на Соседната држава ќе ја проследи информацијата за исполнетост на условите за излез до информатичкиот систем на Државата домаќин. По приемот на информацијата, Државата домаќин ќе ја започне влезната гранична проверка.

Доколку информатичкиот систем на Соседната држава испрати информација што претставува ограничување за излез од Соседната држава, полицискиот службеник на Соседната држава ќе ја продолжи натамошната постапка за спроведување детална излезна гранична проверка на лица и возила.

Доколку со детални проверки се утврди дека се исполнети условите за излез од Соседната држава, времето на предавање на патната исправа од страна на полициските службеници на Соседната држава на полициските службеници на Државата домаќин ќе се смета за крај на проверката при излез. По предавањето на патната исправа, започнува влезната гранична проверка од страна на полицискиот службеник на Државата домаќин.

По започнување на влезната гранична проверка, службените лица на Соседната држава немаат право да вршат излезна гранична проверка.

Како исклучок на ставот 6 од овој член, ако при започнатите влезни гранични проверки постои сомнение дека е сторено кривично дело или ако дополнително се утврди дека бараното лице се наоѓа во зоната, или не ги исполнува другите услови за излез од Соседната држава, службените лица од Соседната држава имаат право, откако претходно ќе ги известат службените лица на Државата домаќин, повторно да извршат гранична проверка.

Излезната царинска постајка се применува пред да започне граничната проверка, додека влезната по завршување на граничната проверка на начин предвиден со Протоколите за спроведување на Договорот, кои се однесуваат на заедничка контрола согласно член 3 од овој Договор.

Член 11

Олеснување на режимот на гранични проверки и гранична контрола

Граничните проверки може да се вршат во намален обем со олеснување на режимот поради исклучителни и непредвидени околности.

Начинот и околностите за започнување на олеснување на режимот на гранична контрола ќе бидат дефинирани со протоколот за спроведување изготвен во согласност со член 3 од овој Договор.

Член 12

Внесување печат во патни исправи

За време на граничната контрола, полициските службеници на Соседната држава и на Државата домаќин не внесуваат печат во патните исправи. Внесувањето печат во патните исправи се врши на усно барање на лицето што ја преминува државната граница, а во посебни околности, како што е пропишано во националното законодавство на Страната.

Член 13

Гранична проверка на малолетни лица

При гранична проверка на малолетни лица, полициските службеници на Државата домаќин посветуваат посебно внимание на исполнетоста на условите за излез на малолетни лица од територијата на Соседната држава, согласно нејзиното национално законодавство.

Член 14

Оружје

Доколку лице, при гранични проверки, пријави на полициските службеници на Државата домаќин дека извезува огнено или друго оружје од Соседната држава, пријавата до полициските службеници на Државата домаќин ќе се смета за пријава до граничните органи на Соседната држава. Полицискиот службеник на Државата домаќин е должен излезната гранична проверка на лицето кое го пренесува оружјето преку државната граница да им ја предаде на полициските службеници на Соседната држава, а по завршувањето на излезната проверка, полицискиот службеник на државата домаќин ќе преземе мерки за проверка при влез.

Член 15

Документи

Излезната гранична контрола од страна на полициски службеници на Државата домаќин ќе се врши само врз основа на патни исправи и други исправи пропишани за преминување на државната граница, во согласност со националното законодавство на Соседната држава.

Член 16

Внесување податоци во евиденцијата на Соседната држава

Внесувањето податоци за извршена излезна гранична проверка во евиденцијата, која се води во согласност со националното законодавство на Соседната држава, се врши преку автоматско скенирање на документите на лицата, кое го контролираат полициските службеници на Државата домаќин.

Член 17**Отстапување од режимот на заедничка контрола**

Во случај на технички дефект на информатичкиот систем на Надлежниот орган, или со договор меѓу двете Страни по друга основа, полициските службеници го задржуваат правото целосно или делумно да го прекинат вршењето на заедничката контрола, односно да вршат гранични проверки во зоната во согласност со националното законодавство.

Надлежните органи на Страните, без одлагање меѓусебно се информираат за времето на започнување и завршување на техничкиот дефект на информатичкиот систем.

По воспоставување со работа на информатичкиот систем, Надлежните органи на Страните може да побараат размена на податоци за извршените гранични проверки за времетраењето на техничкиот дефект.

Член 18**Службени лица, униформи и согласност за престој и работа**

Службените лица на Страните ќе ги извршуваат работите од своја надлежност во согласност со националното законодавство.

Службените лица во зоната носат униформа, службено оружје и муниција. Службените лица на Соседната држава можат во зоната, при вршење на должностите, да носат и цивилна облека со видно истакнати ознаки во согласност со националното законодавство на Страните, опрема, како и да водат службени кучиња.

Службените лица на Соседната држава можат да користат службено оружје во согласност со законите и другите прописи на Соседната држава.

Државата домаќин го задржува правото да го одбие службеното лице на Соседната држава да престојува и да работи во зоната, за што е должна по писмен пат да го извести надлежниот орган на другата Страна.

Во случај на повреда или смрт на службено лице на Соседната држава, како и во случај на губење предмети кои ги носи со себе (униформа, оружје и сл.) додека е на должност, се применува националното законодавство на Соседната држава.

Член 19**Одобрување за движење и задржување во зоната**

Другите лица од член 2, став 1, точка 10 од овој Договор може да се движат, да се задржуваат и да вршат дејност во зоната за која имаат согласност пропишана со националното законодавство на државите Страни.

Член 20**Предмети во службена употреба**

Додека се наоѓаат во зоната, службените и приватните возила, опремата и предметите наменети за службена употреба на вршење гранични проверки и гранична контрола или за потребите на службените лица на Соседната држава при вршење работи во Државата домаќин, не подлежат на плаќање царини, даноци и други давачки.

Службените лица на Државата домаќин немаат право да прегледуваат и да одземаат списи, документација и електронски носачи на податоци коишто ги користат службените лица на Соседната држава при вршење гранична контрола и гранични проверки во Државата домаќин, ниту службени пратки, возила, простории и службена опрема.

Парите што службените лица на Соседната држава ги користат за службени потреби во зоната, може да се внесуваат, изнесуваат и да се пренесуваат во и од Соседната држава.

Член 21 Заштита и помош

На службените лица на Соседната држава, при вршење на нивните должности во зоната, Државата домаќин им обезбедува иста заштита и помош како и на своите службени лица.

Доколку службено лице на Соседната држава изврши кривично дело или прекршок на територијата на Државата домаќин, надлежниот орган на Државата домаќин мора без одлагање да преземе мерки во согласност со националното законодавство и за тоа да го извести надлежниот орган на Соседната држава.

Службените простории на Соседната држава може да извршат проверка на службените лица на Државата домаќин само со согласност од надлежните органи на Соседната држава.

За надомест на штета предизвикана од службени лица на Соседната држава при вршење гранична контрола во зоната, се применува националното законодавство на Соседната држава.

Член 22 Мешовита комисија

За следење на спроведувањето на одредбите од овој Договор ќе се формира Мешовита комисија во чиј состав Страните ќе именуваат претседател на својот дел од Комисијата и уште четворица членови и нивни заменици.

Задачите и начините на работа на Мешовитата комисија ќе бидат уредени со Деловник. Деловникот ќе биде усвоен на првиот состанок на Мешовитата комисија, кој ќе се одржи во рок од 60 дена од почетокот на примената на овој Договор.

Страните меѓусебно ќе се известуваат по дипломатски пат за именувањето на претседателот на својот дел од Мешовитата комисија, а за именувањето на членовите на Мешовитата комисија и на нивните заменици, претседателите на комисиите ќе се известуваат преку размена на писма.

Задачата на Мешовитата комисија е да ја координира работата на надлежните органи при решавање на просторните, техничките и други прашања поврзани со граничните премини, и тоа:

- го следи и анализира степенот на фреквентност на одвивање на сообраќајот преку граничниот премин и предлага мерки и активности за побрз проток на луѓе и стоки;
- ја следи и анализира работата на надлежните гранични служби и предлага мерки за унапредување на функционирањето на заедничките контроли;
- врши и други работи кои се директно поврзани со заедничките контроли.

Мешовитата комисија ќе одржува состаноци по потреба, а најмалку еднаш годишно, наизменично на територијата на државите Страни.

Член 23 Посебни обврски

Со цел да се подготви урбанистичко-техничка документација за проширување на граничните премини Прешево и Табановце, Страните се обврзуваат дека ќе ги усогласат податоците од катастарот за недвижности со граничната документација така што на делот од државните граници од граничната ознака V6-1 до граничната ознака V7-8 да се овозможи внесување податоци за катастарските парцели и правата на истите и тоа:

а) на катастарските парцели кои при постапката на демаркација припаѓале на Република Северна Македонија, а се запишани во Катастарот на недвижности на Република Србија; и

б) на катастарски парцели кои при постапката на демаркација припаѓале на Република Србија, а се запишани во Катастарот на недвижности на Република Северна Македонија.

Страните се обврзуваат дека врз основа на елаборат за геодетска работа за усогласена гранична документација потврдена од страна на Мешовитата комисија за демаркација и обележување на државните граници меѓу Република Србија и Република Северна Македонија, кој ги содржи сите податоци за недвижен имот, вклучително и евидентираните белешки и оптоварувања на недвижен имот, како и податоците за носителите на правата, по службена должност ќе извршат упис во

катастар на недвижен имот, како и ќе спроведат промени на тој недвижен имот во постапка на одржување на катастарот за недвижен имот.

Член 24.

Промени на надлежните органи

Страните меѓусебно се информираат за промените на надлежните органи.

Член 25

Решавање спорови

Евентуалните спорови кои ќе произлезат од примената на овој Договор, се решаваат по дипломатски канали.

Член 26

Влегување во сила, измени и дополнувања и раскинување

Договорот се склучува на неодредено време и стапува во сила со денот на прием на последното писмено известување, по дипломатски пат, со кое Страните меѓусебно се известуваат за исполнетоста на внатрешните правни процедури и технички услови за негово влегување во сила.

Со денот на влегувањето во сила на овој Договор, престанува да важи Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табањовце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија), потпишан на 12 јули 2019 година.

Протоколите за имплементација склучени врз основа на Договорот од став 2 на овој член остануваат во сила доколку не се во спротивност со одредбите од овој Договор.


Овој Договор може да биде изменет и дополнет во писмена форма со согласност на двете Страни, а измените и дополнувањата влегуваат во сила во согласност со став 1 од овој член.

Секоја Страна може да го раскине овој Договор со испраќање писмено известување до другата Страна по дипломатски пат. Во тој случај, Договорот престанува да важи по истекот на три месеци од денот на приемот на таквото известување, доколку по писмен пат Страните не се договорат поинаку.


Потпишан во Белград, на ден 09.05.2025 во два оригинални примероци на македонски, српски и англиски јазик, при што сите текстови се подеднакво веродостојни.

Во случај на разлика во толкувањето, меродавна е верзијата на англиски јазик.

ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА


Панче Тошковски
министер за внатрешни работи

ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА


Ивица Дачиќ
потпретседател на Владата и
министер за внатрешни работи

СПОРАЗУМ

измеѓу

Владе Републике Северне Македоније

и

Владе Републике Србије

о успостављању заједничких контрола на граничним прелазима за меѓународни друмски саобраћај Табановце (Република Северна Македонија) и Прешево (Република Србија)

Влада Републике Северне Македоније и Влада Републике Србије (у даљем тексту: „Стране”), полазећи од пријатељских и добросуседских односа и сарадње између две државе,

Имајући у виду реалне могућности за даље јачање и унапређење узајамно корисне и добро успостављене дугорочне сарадње између две државе, као и њихову жељу да створе најпогодније услове за развој такве сарадње,

У намери да унапреде кретање грађана и промет роба између две државе и олакшају саобраћај преко заједничке државне границе,

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.**Предмет Споразума**

Предмет споразума је успостављање заједничких контрола на граничним прелазима за меѓународни друмски саобраћај Табановце (Република Северна Македонија) и Прешево (Република Србија): у даљем тексту: „гранични прелаз“.

Заједничке контроле на граничним прелазима, успостављају се у зони граничних прелаза на територији обе Стране, од стране службених лица Страна, коришћењем система заједничке граничне контроле.

Гранична контрола и граничне провере на излазу из Републике Северне Македоније обављају се на месту граничне контроле и граничних провера на улазу у Републику Србију, док се гранична контрола и граничне провере на излазу из Републике Србије обављају на месту граничне контроле и граничних провера на улазу у Републику Северну Македонију.

Члан 2.**Значење израза**

Изрази употребљени у овом Споразуму имају следеће значење:

- 1) **Гранична контрола** је контрола граничног саобраћаја између Страна која обухвата спровођење свих закона и других прописа држава Страна који се примењују приликом преласка лица преко државне границе, као и при увозу, извозу и транзиту путника и ствари, прегледу робе, превозних средстава, путничког пртљага и друге робе коју путници носе са собом или на себи укључујући и промет драгоцености и физички преносивих средстава плаћања коју спроводе службена лица;
- 2) **Граничне провере** представљају контролу лица и путних исправа, контролу саобраћајног средства и контролу ствари, која се обавља у току утврђеног радног времена на подручју граничног прелаза, у вези са намераваним преласком државне границе или непосредно након што је извршен прелазак државне границе и друга контрола промета лица, робе, услуга, саобраћајних средстава, животиња и биља и њихових производа преко државне границе одређене националним законодавством држава Страна;
- 3) **Држава домаћин** је држава уласка на чијој територији надлежни органи обављају излазно улазну граничну контролу и граничне провере;

- 4) Суседна држава је излазна држава, чији надлежни органи на територији државе домаћина, по потреби обављају излазну граничну контролу и детаљне граничне провере;
- 5) Заједничка контрола су гранична контрола и граничне провере које стране врше у зони граничних прелаза, у складу са националним законодавством Страна и овим Споразумом;
- 6) Заједничка локација је део подручја граничног прелаза који обухвата:
 - (1) простор и службене просторије одређене за обављање граничне контроле и граничних провера надлежних органа Страна;
 - (2) друге објекте намењене за обављање граничне контроле и граничних провера и простор за паркирање;
 - (3) пут између државне границе и места за обављање граничне контроле;
- 7) Зона обухвата подручја заједничких локација и простор између њих, где службена лица држава Страна обављају граничне провере и граничну контролу;
- 8) Надлежни органи су органи Страна надлежни за обављање послова граничне контроле и граничних провера, и то:
 - (1) за Републику Северну Македонију: Министарство унутрашњих послова Републике Северне Македоније – Гранична полиција, Министарство финансија Републике Северне Македоније – Царинска управа, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Фитосанитарна инспекција - Агенција за храну и ветеринарство и Министарство за транспорт;
 - (2) за Републику Србију: Министарство унутрашњих послова Републике Србије - Управа граничне полиције, Министарство финансија Републике Србије - Управа царина, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину и Управа за заштиту биља.
- 9) Службена лица су службеници надлежних органа који обављају послове граничне контроле и граничних провера;
- 10) Друга лица су запослени у агенцијама или другим правним лицима Страна која обављају делатност или имају пословни простор на подручју граничног прелаза.

Члан 3.

Протоколи за спровођење

Надлежни органи ће сачинити протоколе о спровођењу овог Споразума којима ће се ближе регулисати вршење граничне контроле.

Члан 4.

Изградња и коришћење објеката

У зони Стране могу градити, постављати нове објекте или заједнички користити постојеће службене објекте државе домаћина, у складу са националним законодавством држава Страна.

Држава домаћин, по правилу, обезбеђује прикључке за струју, воду и другу комуналну инфраструктуру.

Питања припадајућег дела стварних трошкова употребе и одржавања објеката и просторија, као и режијских и других трошкова се уређују протоколима из члана 3. овог Споразума.

Опрема и материјал потребни за изградњу и унутрашње и спољашње уређење објеката за потребе Суседне државе у зони не подлежу царини, порезима и другим давањима Државе домаћина.

Члан 5.

Телекомуникациони и други уређаји

Држава домаћин се обавезује да ће, уз ослобађање од плаћања свих накнада, обезбедити техничке предуслове у складу са условима Суседне државе и одобрити изградњу телекомуникационе инфраструктуре неопходне за довођење потребних телекомуникационо-информатичких сервиса.

Држава домаћин се обавезује да ће омогућити монтажу, имплементацију, пуштање у рад и одржавање телекомуникационо-информатичких система, опреме и средстава, укључујући видео надзор и другу електронску опрему потребну искључиво за обављање послова граничне контроле и граничних провера.

Држава домаћин обезбеђује простор за комутационо чвориште и другу опрему телекомуникационо-информатичких система суседне државе са неопходним техничким и осталим условима за рад опреме.

Контролу приступа простору и опреми из става три овог члана врше искључиво надлежни органи Суседне државе.

Коришћење телекомуникационо-информатичких система и коришћење фреквенција у зони обавља се у складу са националним законодавством Страна и сходно међусобном договору Страна.

Начин повезивања националних телекомуникационо-информатичких система Страна ће усагласити технички стручни тимови Страна.

Члан 6.

Постављање ознака на граничном прелазу и објектима

Ознаке и обележја која означавају гранични прелаз и службене просторије које користе Стране у зони на граничним прелазима постављају се у складу са националним законодавством држава Страна.

Члан 7.

Примена прописа

У зони, приликом обављања граничне контроле и граничних провера, службена лица Суседне државе примењују прописе своје државе којима се регулише прелазак лица, ствари, роба и превозних средстава, у истом обиму и на исти начин као на територији своје државе.

Службене радње које у зони обављају службена лица Суседне државе сматрају се као да су обављене у Суседној држави.

Повреда прописа Суседне државе утврђена приликом обављања излазне граничне провере, а која је учињена у зони, сматра се као да је почињена у Суседној држави. Уколико повреду прописа суседне државе открије полицијски службеник Државе домаћина, дужан је да излазну граничну проверу уступи полицијским службеницима Суседне државе ради обављања детаљне граничне провере.

У осталим случајевима примењиваће се национално законодавство Државе домаћина, ако овим Споразумом није другачије дефинисано.

Члан 8.

Поступање према држављанима државе домаћина

Примена прописа из члана 7. став 1. овог Споразума обухвата и право на лишавање слободе, задржавање и принудни повратак.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, службена лица суседне државе нису овлашћена да држављане Државе домаћина на њеном подручју лише слободе или приведу у Суседну државу.

Лица из става 2. овог члана, могу се задржати на месту за обављање граничне контроле и граничних провера ради састављања записника о чињеничном стању, након чега се предају надлежном органу Државе домаћина на граничном прелазу.

При предузимању мера из става 3. овог члана потребно је одмах обавестити службена лица Државе домаћина.

Службена лица Страна међусобно пружају помоћ што не ограничава право службених лица Суседне државе да предузимају све неопходне мере за заштиту живота и безбедности службених и других лица.

Одредбе овог члана не утичу на примену прописа државе домаћина о азилу.

Члан 9.**Поступак са лицима и стварима**

Новац и друга физички преносива средства плаћања, ствари, превозна средства и роба која су службена лица Суседне државе привремено задржала или одузела током обављања граничне контроле и граничних провера и приликом извршавања службених радњи, дозвољено је пренети у Суседну државу.

За ствари које су службена лица Суседне државе за време излазне граничне контроле и граничних провера привремено задржала или одузела или су пре почетка улазне граничне контроле и граничне провере, на захтев службених лица, враћене у Суседну државу, не примењују се прописи о извозу и за њих се не обавља улазна гранична контрола.

Лицима којима није дозвољен улазак у улазну државу не сме бити одбијен повратак у излазну државу.

Ако је потребно, лица из става 3. овог члана прате се до овлашћених лица излазне државе. Право повратка у излазну државу лица из става 3. овог члана укључује и њихове ствари.

Члан 10.**Улазна и излазна гранична контрола и гранична провера**

Граничну контролу и основну граничну проверу на излазу из Суседне државе и граничну контролу и основну граничну проверу на уласку у Државу домаћина обављају полицијски службеници Државе домаћина у зони граничних прелаза Прешево и Табановце, док полицијски службеници Суседне државе могу, уколико је потребно, да изврше детаљне граничне провере.

Испуњеност услова за излазак из Суседне државе утврђује се аутоматским проверама у базама података Суседне државе, на основу података које уносе полицијски службеници Државе домаћина.

Завршетком излазне граничне контроле и граничне провере сматра се тренутак када информациони систем Суседне државе проследи информацију о испуњености услова за излазак информационом систему Државе домаћина. По пријему информације, улазну граничну проверу ће покренути Држава домаћин.

Уколико информациони систем Суседне државе пошаље информацију која представља ограничење изласка из Суседне државе, даљи поступак спровођења детаљне излазне граничне провере лица и возила, наставиће полицијски службеник Суседне државе.

Уколико се детаљним проверама утврди да су испуњени услови за излазак из суседне државе, завршетком излазне провере сматраће се тренутак предаје путне исправе од стране полицијских службеника Суседне државе полицијским службеницима Државе домаћина. Након предаје путне исправе, почиње улазна гранична провера од стране полицијског службеника Државе домаћина.

Након почетка улазне граничне провере, службена лица Суседне државе немају право да врше излазну граничну проверу.

Изузетно од става 6. овог члана, уколико се након започете улазне граничне провере појави сумња о кривичном делу или се накнадно сазна да се у зони налази лице које се потражује, или не испуњава друге услове за излазак из суседне државе, службена лица Суседне државе имају право, након што претходно о томе обавесте службена лица Државе домаћина, да поново обаве граничну проверу.

Излазна царинска процедура се примењује пре почетка граничне провере, а улазна по завршетку граничне провере на начин предвиђен Протоколима о спровођењу Споразума који се односе на заједничку контролу, сачињеним у складу са чланом 3. овог Споразума.

Члан 11.**Попуштање у режиму граничних провера и граничне контроле**

Граничне провере се могу вршити у смањеном обиму ублажавањем режима због изузетних и непредвиђених околности.

Начин и околности отпочивања релаксације режима граничне контроле биће дефинисани протоколом о спровођењу сачињеним у складу са чланом 3. овог Споразума.

Члан 12.

Уношење печата у путне исправе

Током граничне контроле, полицијски службеници Суседне државе и Државе домаћина не уносе печате у путне исправе. Уношење печата у путне исправе врши се на усмени захтев лица које прелази државну границу, а у посебним околностима, како је то прописано у националном законодавству Страна.

Члан 13.

Гранична провера малолетних лица

Приликом граничне провере малолетних лица, службеници граничне полиције Државе домаћина посебну пажњу посвећују испуњености услова за излазак малолетних лица са територије Суседне државе, у складу са њеним националним законодавством.

Члан 14.

Оружје

Ако лице приликом граничне провере пријави полицијским службеницима Државе домаћина да извози ватрено или друго оружје из Суседне државе, пријава полицијским службеницима Државе домаћина сматраће се пријавом граничним органима Суседне државе. Полицијски службеник Државе домаћина има обавезу да преда излазну граничну проверу лица које пребацује оружје преко државне границе полицијским службеницима Суседне државе, а након завршене излазне провере полицијски службеник Државе домаћина ће предузети мере улазне провере.

Члан 15.

Документа

Излазна гранична контрола од стране полицијских службеника Државе домаћина вршиће се само на основу путних исправа и других исправа прописаних за прелазак државне границе, у складу са националним законодавством Суседне државе.

Члан 16.

Унос података у евиденцију суседне државе

Унос података о извршеној излазној граничној провери у евиденцију, која се води у складу са националним законодавством Суседне државе, врши се путем аутоматског скенирања докумената лица, које контролишу полицијски службеници Државе домаћина.

Члан 17.

Иступање из режима заједничке контроле

У случају техничког квара на информационом систему Надлежног органа, или договора двеју Страна по другом основу, полицијски службеници задржавају право да у потпуности или делимично обуставе вршење заједничке контроле, односно да граничне провере у зони обављају у складу са националним законодавством.

Надлежни органи Страна се, без одлагања обавештавају о времену наступања и престанка техничког квара на информационом систему.

Након успостављања рада информационог система, Надлежни органи Стране могу захтевати размену података о извршеним граничним проверама за време трајања техничког квара.

Члан 18.**Службена лица, униформе и сагласност за боравак и рад**

Службена лица Страна, послове из своје надлежности обављаће у складу са својим националним законодавством.

Службена лица у зони носе униформу, службено оружје и муницију. Службена лица Суседне државе могу у зони, приликом обављања дужности носити и цивилну одећу са видно истакнутим ознакама у складу са националним законодавством Страна, опрему, као и водити службене псе.

Службена лица Суседне државе могу користити службено оружје у складу са законима и другим прописима Суседне државе.

Држава домаћин задржава право да ускрати службеном лицу Суседне државе боравак и рад у зони, о чему је дужна писаним путем обавестити надлежни орган друге Стране.

У случају повреде или смрти службеног лица Суседне државе, као и у случају губитка ствари које носе са собом (униформа, оружје и др.) док су на дужности, примењује се национално законодавство Суседне државе.

Члан 19.**Одобрење за кретање и задржавање у зони**

Друга лица из члана 2. став 1. тачка 10. овог Споразума могу се кретати, задржавати и обављати делатност у зони за коју имају сагласност прописану националним законодавством држава Страна.

Члан 20.**Предмети у службеној употреби**

Док се налазе у зони, службена и приватна возила, опрема и предмети који су намењени службеној употреби за обављање граничних провера и граничних контрола или за потребе службених лица Суседне државе за време обављања послова у држави домаћина, не подлежу плаћању царина, пореза и другим давањима.

Списе, документацију и електронске носаче података које службена лица Суседне државе користе у обављању граничне контроле и граничних провера у Држави домаћина, као и службене пошиљке, возила и просторије и службену опрему, службена лица Државе домаћина немају право прегледати и одузети.

Новац који службена лица Суседне државе користе за службене потребе у зони, може бити унет, изнет и пренет у и из Суседне државе.

Члан 21.**Заштита и помоћ**

Службеним лицима Суседне државе, при обављању њихове дужности у зони, држава домаћин обезбеђује једнаку заштиту и помоћ као и својим службеним лицима.

Ако кривично дело или прекршај изврши службено лице Суседне државе на територији Државе домаћина, надлежни орган државе Домаћина мора без одлагања предузети мере у складу са националним законодавством и о томе обавестити надлежни орган Суседне државе.

Службене просторије суседне државе, службена лица државе домаћина могу претрести само уз сагласност надлежних органа Суседне државе.

За накнаду штете коју су узроковала службена лица Суседне државе при обављању граничне контроле у зони, примењује се национално законодавство Суседне државе.

Члан 22.**Мешовита комисија**

За праћење спровођења одредаба овог Споразума образује се Мешовита комисија, у чији ће састав Стране именовати председника свог дела Комисије и још четири члана, те њихове заменике.

Послови и начин рада Мешовите комисије уредиће се Пословником. Пословник ће бити усвојен на првом састанку Мешовите комисије, која ће се одржати у року од 60 дана од дана почетка примене овог Споразума.

О именовању председника свог дела Мешовите комисије, Стране ће се међусобно обавештавати дипломатским путем, а о именовању чланова Мешовите комисије и њихових заменика председници комисија ће се обавештавати разменом писама.

Задатак Мешовите комисије је да усклађује рад надлежних органа у решавању просторних, техничких и других питања везаних за граничне прелазе, и то:

- прати и анализира степен фреквенности одвијања саобраћаја преко граничног прелаза и предлаже мере и радње за бржи проток људи и роба;

- прати и анализира рад надлежних граничних служби и предлаже мере за унапређење функционисања заједничких контрола;

- извршава и друге послове који су непосредно везани за заједничке контроле.

Мешовита комисија ће одржавати састанке према исказаној потреби, а најмање једном годишње, наизменично на територији држава Страна.

Члан 23.**Посебне обавезе**

Ради израде урбанистичко-техничке документације за проширење граничних прелаза Прешево и Табановце, Стране се обавезују да ће извршити усклађивање података катастарских непокретности са граничном документацијом тако да се на делу заједничке државне границе од граничне ознаке V6-1 до граничне ознаке V7-8 омогући упис података о катастарским парцелама и правима на истим и то:

- а) на катастарским парцелама које су у поступку демаркације припале Републици Северној Македонији, а воде се у Катастру непокретности Републике Србије; и

- б) на катастарским парцелама које су у поступку демаркације припале Републици Србији, а воде се у Катастру непокретности Републике Северне Македоније.

Стране се обавезују да ће на основу елабората геодетских радова о усаглашеној граничној документацији потврђеног од стране Мешовите комисије за демаркацију и обележавање државне границе између Републике Србије и Републике Северне Македоније, која садржи све податке о непокретностима, укључујући и уписане забележбе и терете на непокретностима, као и податке о носиоцима права, по службеној дужности извршити уписе у катастар непокретности, као и спровести промене на тим непокретностима у поступку одржавања катастра непокретности.

Члан 24.**Промене надлежних органа**

Стране се узајамно обавештавају о свим променама у вези са надлежним органима.

Члан 25.**Решавање спорова**

Евентуални спорови који произлазе из примене овог Споразума решаваће се дипломатским путем.

Члан 26.**Ступање на снагу, измене и допуне и раскид**

Споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу даном пријема последњег писаног обавештења, дипломатским путем, којим Стране обавештавају једна другу о испуњености унутрашњих правних процедура и техничких услова за његово ступање на снагу.

Ступањем на снагу овог Споразума престаје да важи Споразум између Владе Републике Републике Северне Македоније и Владе Србије о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за меѓународни друмски саобраћај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија) закључен у Београду 12.07.2019. године.

Имплементациони протоколи који су закључени на основу Споразума из става 2. овог члана, остају на снази уколико нису у супротности са одредбама овог Споразума.


Овај Споразум се може мењати и допуњавати писаним путем уз сагласност обе Стране, а измене и допуне ступају на снагу у складу са ставом 1. овог члана.

Свака Страна може раскинути овај Споразум слањем писаног обавештења другој Страни дипломатским путем. У том случају, Споразум престаје да важи након истека три месеца од дана пријема таквог обавештења, осим ако се Стране другачије не договоре писаним путем.


Потписано у Београду, дана 09.05.2025 у два оригинална примерка на македонском, српском, и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни.

У случају разлике у тумачењу, меродавна је верзија на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ
МАКЕДОНИЈЕ


Панче Гошковски
министар унутрашњих послова

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Ивица Дачић
потпредседник Владе и
министар унутрашњих послова

AGREEMENT
between
the Government of the Republic of North Macedonia
and
the Government of the Republic of Serbia
for establishing joint controls of the joint border crossing point for international road traffic
Tabanovce (Republic of North Macedonia) – Presevo (Republic of Serbia)

The Government of the Republic of North Macedonia and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as: "Parties"), guided by the friendly and good neighbouring relations and cooperation between the two countries,

Having in mind the real opportunities for future strengthening and improving of mutually useful and well-established cooperation between the two countries, as well as their wish to create the most favourable conditions for the development of such cooperation,

With the intention of improving the movement of citizens and circulation of goods between the two countries and facilitating traffic across the joint state border,

Have agreed on the following:

Article 1
Subject of the Agreement

Establishing joint controls of the joint border crossing points for international road traffic Tabanovce (Republic of North Macedonia) - Presevo (Republic of Serbia) shall be the subject of the Agreement: (hereinafter: "joint border crossing point")

The joint controls of the joint border crossing point shall be established on the territory of both Parties, in the zone of the border crossing point, by the police officials of the Parties, with usage of a system for joint border control.

The border control and the border checks at the exit of the Republic of North Macedonia shall be performed at the place of the border control and border checks upon entry in the Republic of Serbia, while the border control and the border checks upon exit of the Republic of Serbia shall be performed at the place of border control and border checks upon entry in the Republic of North Macedonia.

Article 2.
Meaning of Expressions

The expressions, used in this Agreement, shall have the following meaning:

- 1) **Border control** is a control of border traffic between the Parties, in the scope of implementation of all laws and other regulations of the State Parties, that are applying with crossing of people through the state border, as well as with import, export and transit of people and goods, check-up of goods, vehicles, passenger' luggage and other things that passengers carry with or on them, including the transmission of valuable items and physically transferable assets of payment;
- 2) **Border checks** are control of people and travel documents, control of traffic assets and control of goods, that are conducted during the settled working hours in the area of the border crossing point, when crossing the border or immediately after crossing the border and other control of circulation of persons, goods, vehicles, animals and plants and their products through the state border, in accordance with the legislation of the State Parties;
- 3) **Host country** is a country of entry on which territory the competent authorities, conduct border control and border checks upon entry and exit;
- 4) **Neighbouring country** is a country of exit, whose competent authorities conduct border control upon exit and detailed border checks on the territory of the host country;

- 5) **Joint control** is border control and border checks that Parties perform in the zone of the border crossing point, in accordance with the national legislation of the Parties and in accordance with this Agreement;
- 6) **A joint location** is a part of the border crossing area that includes:
 - (1) space and official premises designated for conducting border control and border checks by the competent authorities of the Parties;
 - (2) other facilities intended for the performance of border control and border checks and parking space;
 - (3) a road between the state border and the place for the performance of border control.
- 7) **Zone** includes areas of joint locations and the space between them, where officials of the State Parties conduct border checks and border controls;
- 8) **Competent authorities** are the authorities of the Parties competent to conduct border control and border checks, namely:
 - (1) for the Republic of North Macedonia: Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia – Border Police, Ministry of Finance of the Republic of North Macedonia – Customs Administration, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy – Phytosanitary Inspection – Food and Veterinary Agency and Ministry of Transport;
 - (2) for the Republic of Serbia: Ministry of the Interior of the Republic of Serbia – Border Police Directorate, Ministry of Finance of the Republic of Serbia – Customs Administration, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management – Veterinary Directorate and Plant Protection Directorate.
- 9) **Officials** are officers of the competent authorities conducting border control and border checks;
- 10) **Other persons** are employees in agencies or other legal entities of the Parties, that conduct duties or have business facilities in the area of the border crossing point.

Article 3 Implementation Protocols

The competent authorities shall prepare protocols for the implementation of this Agreement which will regulate in detail the carrying out of border control.

Article 4 Construction and Usage of Facilities

In the zone, the Parties might build, set new facilities or use jointly the existing official facilities of the host country, in accordance with the national legislation of the State Parties.

The host country, by rule, shall provide connections for electricity, water and other communal infrastructure.

The issues of the corresponding real costs of use and maintenance of the facilities and premises, as well as overhead and other costs, shall be regulated by the protocols referred to in Article 3 of this Agreement.

Equipment and material, required for building and interior and exterior design of facilities for the needs of the neighbouring country in the zone, shall not be subject to customs duties, taxes and other charges in the host country.

Article 5 Telecommunication and Other Devices

The host country shall be obliged, along with exemption from payment of all fees, to provide technical prerequisites in accordance with the conditions of the Neighbouring Country and to approve the construction of telecommunications infrastructure necessary for the provision of the necessary telecommunications and IT services.

The host country shall be obliged to enable installation, implementation, commissioning and maintenance of telecommunication-information systems, equipment and assets, including video

surveillance and other electronic equipment that is needed for conducting border control and border checks.

The host country shall provide space for a Switching Centre and other equipment for the telecommunications and information systems of the neighbouring country with the necessary technical and other conditions for the operation of the equipment.

The control of access to the area and equipment referred to in paragraph 3 of this Article shall be carried out exclusively by the competent authorities of the Neighbouring Country.

The usage of telecommunication-information systems and usage of frequencies in the zone shall be carried out in accordance with the national legislation of the Parties and in accordance with the mutual agreement of the Parties.

The method of connecting the national telecommunication and information systems of the Parties will be harmonised by the technical expert teams of the Parties.

Article 6

Setting up Signs at the Border Crossing Points and Facilities

Signs and features marking the border crossing points and the official premises used by the Parties in the zone of the border crossing points, shall be placed in accordance with the national legislation of the Parties.

Article 7

Application of Regulations

In the zone, while doing border control and checks, the officials of the Neighbouring Country shall apply the regulations of their country which regulate the passage of persons, goods and vehicles, to the same extent and in the same way as in the territory of their own country.

The official affairs, that are conducted by the officials of the Neighbouring Country in the zone, shall be considered as conducted in the Neighbouring Country.

A violation of the regulations of the Neighbouring Country established while conducting exit border checks, and which was committed in the zone, shall be considered as if it was committed in the Neighbouring Country. If the violation of the regulations of the Neighbouring Country is established by a police officer of the Host Country, he/she shall be obliged to cede the exit border check to the police officers for carrying out detailed border checks of the Neighbouring Country.

In all other cases, the national legislation of the host country shall be applied, unless defined otherwise with this Agreement.

Article 8

Treatment of Citizens of the Host Country

The application of the regulations from Article 7, paragraph 1 of this Agreement, shall cover the right of deprivation of liberty, detention and forced return.

Regardless of the provisions referred to in paragraph 1 of this Article, the officials of the Neighbouring Country shall not be authorized to deprive of liberty the citizens of the Host Country nor to detain them in the Neighbouring country.

The persons from paragraph 2 of this Article, may be kept at the place where border control and border checks are conducted, for the purposes of preparing a record for the factual situation, after which they shall be proceeded to the competent authority of the Host Country at the border crossing point.

When taking measures from paragraph 3 of this Article, it is required to immediately inform the officials of the Host Country.

The officials of the Parties shall help each other, which is not a limitation of the right of the officials from the Neighbouring Country to undertake all necessary measures for protection of the life and safety of the officials and other persons.

The provisions from this Article shall not affect the application of the regulations for asylum of the Host Country.

Article 9 Treatment of Persons and Items

It is allowed to transfer money and other physically transmitted assets for payment, items, vehicles and goods in the Neighbouring Country, that were temporary kept or taken by the officials of the Neighbouring Country, while conducting border control and border checks and while performing their official duty.

No export regulations are applied and no entry border control is carried out for items, that the officials of the Neighbouring Country, during border control and exit border checks, temporarily kept or took away, or which, before border control and entry border checks, at the request of the officials, were returned to the neighbouring country.

Persons who are not allowed to enter the country of entry must not be refused return to the country of exit.

If necessary, persons from paragraph 3 of this Article, shall be accompanied in order to reach the officials of the exit country.

The right to return in the country of exit of persons from paragraph 3 of this Article, shall include their belongings as well.

Article 10 Border Control and Border Checks upon Entry and Exit

Border control and basic border checks at the exit from the Neighbouring Country and border control and basic border checks at the entry in the Host Country shall be conducted by police officials of the Host Country in the zone of the joint border crossing points Presevo and Tabanovce, while police officials of the Neighbouring Country may, if needed, conduct detailed border checks.

The fulfilment of the conditions for exit of the Neighbouring Country shall be determined through automatic checks in the national data bases of the Neighbouring Country, based on the data input by police officials of the Host Country.

The moment when the information system of the Neighbouring Country forwards the information for fulfilment of the conditions for exit to the information system of the Host Country shall be considered as completion of exit border control and border checks. Upon the receipt of the information, the Host Country will initiate an entry border check.

If the information system of the Neighbouring Country sends an information that constitutes a restriction for exit from The Neighbouring Country, the further procedure for conducting a detailed exit border check of the person and the vehicle, will be continued by the police official of the Neighbouring Country.

If, through detailed checks, it is determined that the conditions for exit from the Neighbouring Country have been met, the moment of handing over the travel document by the police officers of the Neighbouring Country to the police officers of the Host Country, will be considered as the moment when the exit check is completed. After handing over the travel document, an entry border check by the police officer of the Host Country will begin.

After the beginning of the entry border check, the officials of the neighbouring country do not have the right to conduct exit border check.

As an exception of paragraph 6 of this Article, if upon of an entry border check there is a suspicion that a crime has been committed or, additionally, it is found that a wanted person is in the zone, or does not meet other conditions for exit from the Neighbouring Country, the officials of the neighbouring country shall have the right, after informing the officials of the Host Country beforehand, to do borders check again.

The exit customs procedure shall be applied before the border check begins, while the entry customs procedure shall be applied after the border check has been completed in the manner provided for in the Protocols for the Implementation of the Agreement, referring joint control in accordance with Article 3 of this Agreement.

Article 11
Facilitation of the Border Checks and Border Control Regime

Border checks may be carried out to a reduced extent by easing the regime due to exceptional and unforeseen circumstances.

The manner and circumstances for initiating the facilitation of the border control regime will be defined in the implementing protocol drawn up in accordance with Article 3 of this Agreement.

Article 12
Stamping Travel Documents

During the border control, the police officials of the Neighbouring Country and the Host Country shall not stamp the travel documents. The stamping of the travel documents shall be performed on the basis of verbal request of a person that is crossing the state border, and in special circumstances, as regulated in the national legislation of the Party.

Article 13
Border Check of Minors

During the border checks of minors, police officers of the Host Country shall pay special attention to fulfilment of the conditions for exit of minors from the territory of the Neighbouring Country, in accordance with its national legislation.

Article 14
Weapons

If a person, during a border check, reports to the police officers of the Host Country that he/she is exporting firearms or other weapons from the Neighbouring Country, the report to the police officers of the Host Country will be considered as a report to the border authorities of the Neighbouring Country. The police officer of the Host Country has the obligation to hand over the exit border check of the person who transfers weapons across the state border to the police officers of the Neighbouring Country, and after the exit check is completed, the police officer of the Host Country will take the measures of entry check.

Article 15
Documents

Exit border control by the police officers of the Host Country will be performed only on the basis of travel documents and other documents prescribed for crossing the state border, in accordance with the national legislation of the Neighbouring Country.

Article 16
Input of Data into the Records of the Neighbouring Country

The input of data for performed exit border check in the record, that is kept in accordance with the national legislation of the Neighbouring Country, shall be performed through automated scanning of documents of persons, that is controlled by the police officials of the host country.

Article 17
Discrepancy from the Border Check Regime

In the event of technical failure of the information system of the Competent Authority, or by agreement between the two Parties on other basis, police officers shall reserve the right to completely or

partially stop the joint control, i.e. to perform border checks in the zone in accordance with the national legislation.

The competent authorities of the Parties shall, without delay, inform each other of the time of commencement and completion of the technical failure of the information system.

After the information system becomes operational, the Competent Authorities of the Parties may request the exchange of data on the border checks carried out for the duration of the technical failure.

Article 18

Officials, Uniforms and Consent for Residence and Work

The officials of the Parties, shall perform the duties of their competence in accordance with their national legislation.

The officials in the zone shall wear uniforms, official weapons and ammunition. Officials of the Neighbouring Country may, when performing their duties, wear civilian clothing with clearly visible insignia in accordance with the national legislation of the Parties, equipment, and may lead service dogs in the zone.

The officials of the Neighbouring Country might use official weapons in accordance with the laws and other regulations of the Neighbouring Country.

The host country can exceptionally deny the stay and work of the official of the Neighbouring Country in the zone, for which it shall be obliged to notify the competent authority of the other Party in writing.

In case of injury or death of the official of the Neighbouring Country, as well as in case of loss of items they carry with them (uniform, weapons, etc.) while on duty, the national legislation of the Neighbouring Country shall be applied.

Article 19

Approval for Movement and Retention in the Zone

Other persons from Article 2, paragraph 1, item 10 of this Agreement, can move, remain and perform activity in the zone for which they have consent, and which is prescribed by the national legislation of the state Parties.

Article 20

Items in Official Use

While they are in the zone, the official and private vehicles, equipment and items, that are intended for official use for performing border checks and border controls or for the needs of the officials of the Neighbouring Country when carrying out work in the Host Country, shall not be subjected to payment of custom duties, taxes and other fees.

The officials of the Host Country do not have the right to check and confiscate acts, documentation and electronic transmitters of data, that the officials of the Neighbouring Country use while performing border control and border checks in the host country, as well as official shipments, vehicles and facilities and official equipment.

The money, that the officials of the Neighbouring Country use for official needs in the zone, might be brought in, taken out and transferred in and from the Neighbouring Country.

Article 21

Protection and Help

The host country provides equal protection and help to the officials of the Neighbouring Country, while performing their duties in the zone as to its own officials.

If the official of the Neighbouring Country commits a crime or offence on the territory of the Host Country, the competent authority of the Host Country must promptly take measures in accordance with the national legislation and to inform the competent authority of the Neighbouring Country thereof.

The official facilities of the Neighbouring Country may be searched by the officials of the Host Country only with a permission by the competent authorities of the Neighbouring Country.

The legislation of the Neighbouring Country shall be applied for the purposes of compensation of damages caused by the officials of the Neighbouring Country while performing border control in the zone.

Article 22 **Joint Commission**

To monitor the provisions of this Agreement, Joint Commission will be formed, where the Parties will appoint a president of their part in the Commission and four additional members, i.e. their deputies.

The work and the manner of work of the Joint Commission will be arranged with a Rules of Procedure. The Rules of Procedure will be adopted at the first meeting of the Joint Commission, that will be held in the period of 60 days from the day of the beginning of the application of this Agreement.

For appointing a president of their part in the Joint Commission, the Parties shall mutually inform each other by diplomatic means, and the presidents of the commissions will inform each other through an exchange of letters for the appointment of members of the Joint Commission and their deputies.

The task of the Joint Commission shall be to coordinate the work of the competent authorities in solving of spatial, technical and other issues, connected with the border crossing points, such as:

- to follow and analyse the level of traffic frequency through the border crossing point and to suggest measures and activities for faster flow of people and goods;
- to follow and analyse the work of competent border services and to suggest measures for improvement of the functionality of the joint controls;
- to perform other activities that are directly related to joint controls.

The Joint Commission will hold meetings according to the indicated need, at least once a year, alternately on the territories of the State Parties.

Article 23 **Special obligations**

In order to prepare urban-technical documentation for the expansion of the border crossings Presevo and Tabanovce, the Parties shall be obliged to harmonize the data from the real estate cadastre with the border documentation so that on the part of the state borders from the border mark V6-1 to the border mark V7-8, it is possible to enter data on cadastral plots and rights thereto, namely:

- a) on cadastral plots that during the demarcation procedure belonged to the Republic of North Macedonia, and are registered in the Real Estate Cadastre of the Republic of Serbia; and
- b) on cadastral plots that during the demarcation procedure belonged to the Republic of Serbia, and are registered in the Real Estate Cadastre of the Republic of North Macedonia.

The Parties shall be obliged to, based on a report on geodetic work for harmonized border documentation confirmed by the Joint Commission for Delineation and Marking of the State Borders between the Republic of Serbia and the Republic of North Macedonia, which contains all data on real estate, including recorded notes and encumbrances on real estate, as well as data on right holders, they will ex officio make an entry in the real estate cadastre, as well as implement changes to that real estate in the procedure for maintaining the real estate cadastre.

Article 24 **Changes in Competent Authorities**

The Parties shall inform each other of any changes in the competent authorities.

Article 25 **Settlement of Disputes**

Any disputes arising from the application of this Agreement shall be settled via diplomatic channels.

Article 26**Entry into Force, Amendments and Supplements and Termination**

The Agreement shall be concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the day of receipt of the last written communication, through diplomatic channels, by which the parties notify each other of the fulfilment of the internal legal procedures and technical conditions for its entry into force.

The Agreement between the Government of the Republic of North Macedonia and the Government of the Republic of Serbia on the Establishment of Joint Controls at the Border Crossing Point for International Road Traffic Tabanovce (Republic of North Macedonia) - Presevo (Republic of Serbia), signed on 12 July 2019, shall cease to be valid on the date of entry into force of this Agreement.

The implementation protocols concluded on the basis of the Agreement referred to in paragraph 2 of this Article shall remain in force if they are not in conflict with the provisions of this Agreement.


This Agreement can be amended and supplemented in writing, with the consent of both Parties, and the amendments and additions shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.

Each Party can end this Agreement, by sending written notification to the other Party, through diplomatic channels. In that case, the agreement ceases to be valid after the expiry of three months from the day of the reception of such notification, unless otherwise agreed by the Parties in writing.

Signed in BELGRADE on 09.05.2025, in two original copies in Macedonian, Serbian and English language, whereby all texts are equally reliable.

In case of differences in interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNEMENT
OF THE REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA



Pance Toškovski
Minister of the Interior

FOR THE GOVERNEMENT
OF THE REPUBLIC OF SERBIA



Ivica Dačić
Deputy Prime Minister and
Minister of the Interior

Член 3

Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии-Царинската управа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна инспекција, Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерството за транспорт се определуваат како надлежни органи на државната управа што ќе се грижат за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SERBISË PËR VENDOSJEN E KONTROLLEVE TË PËRBASHKËTA NË VENDKALIMET KUFITARE PËR KOMUNIKACION NDËRKOMBËTAR RRUGOR TABANOVC (REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT) DHE PRESHEVË (REPUBLIKA E SERBISË)

Neni 1

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për vendosjen e kontrolleve të përbashkëta në vendkalimet kufitare për komunikacion ndërkombëtar rrugor Tabanovc (Republika e Maqedonisë së Veriut) dhe Preshevë (Republika e Serbisë), e nënshkruar në Beograd më 9 maj 2025.

Neni 2

Marrëveshja e nenit 1 të këtij ligji, në original në gjuhën maqedonase, serbe dhe angleze, është si më poshtë:

Neni 3

Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Financave, Drejtoria e Doganave, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave - Inspektimi Fitosanitar, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe Ministria e Transportit, caktohen si organet kompetente të administratës shtetërore përgjegjëse për zbatimin e Marrëveshjes së përmendur në nenin 1 të këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit të tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Владимир Кронеvски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2025 година изнесува 16.650 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 30000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница Серафимовски ДОО Скопје.

ISSN 0354-1622

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 132

1 јули 2025, вторник

година LXXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

ОГЛАСИ

СОДРЖИНА

	Стр.
Судски огласи.....	1
Стечајни постапки.....	2
Нотарски огласи.....	3
Јавни објави на извршители.....	17
Неважечки документи.....	17
Огласи.....	20
Јавни набавки.....	36

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

Пред Основниот граѓански суд Скопје, по тужбата на тужителот Халк осигурување од Скопје, против тужениот Трпко Стојковски од Скопје, за регресен долг, со вредност 70.694 денари, со Решение 2 МАЛВП-1263/24 од 31.1.2025 година, судот на тужениот Трпко Стојковски му постави привремен застапник Елена Крстовска, адвокат од Скопје, која ќе ги застапува интересите на тужениот до правосилното завршување на постапката.

Се повикува тужениот Трпко Стојковски, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот лично или преку полномошник за да ја преземе постапката. Во спротивно, таа ќе продолжи преку постапникот привремен застапник.

Од Основен граѓански суд Скопје, 2 МАЛВП 1263/24. (33523)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани е поведена постапка по тужбата на тужителот Стојан Ангелов од с. Теранци, ул. „Кемал Билалов“ б. б., против тужениот Зоран Богатинов од с. Теранци, ул. „Стамен Јакимов“ б. б., сега со непозната адреса на живеење во Р Италија, за нарушено владение, со вредност на спорот 40.000 денари.

Се повикува тужениот Зоран Богатинов од с. Теранци, ул. „Стамен Јакимов“ б. б., сега со непозната адреса во Р Италија, да се пред Основен суд во Кочани, во рок од 30 дена или да ополномошти некој кој ќе ги штити неговите интереси и ќе го застапува сè до завршувањето на овој спор.

Во спротивно, судот по службена должност ќе му одреди времен старател кој ќе го застапува тужениот и неговите интереси сè до завршувањето на овој спор.

Од Основен суд – Кочани, П1. бр. 2/25. (33525)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп е заведен спор по тужбата на тужителот Феми Ибраимоски од с. Алданци, Крушево, застапуван од полномошникот адвокат Христијан Гајтаноски, од Прилеп, против тужениот Миле Михајлоски од с. Секирци, Општина Доленени, Прилеп, со непозната адреса на живеење во Р Хрватска, со правен основ, исплата на долг, враќање на заем и вредност на спорот 38.000 денари.

Се повикува тужениот Миле Михајлоски од с. Секирци, Општина Долнени, Прилеп, со непозната адреса на живеење во Р Хрватска, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд во Прилеп, да ја достави својата адреса на живеење и престојување или да назначи полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во текот на постапката.

Доколку во определениот рок не се јави или не определи свој полномошник, неговите права и интереси ќе бидат заштитени со поставување на привремен застапник преку ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп до правосилното завршување на спорот.

Од Основен суд – Прилеп, МАЛВП 47/25. (33524)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Основниот суд во Тетово постапувајќи по тужбата на тужителите Азизи Милаим од с. Стримница и други, против тужените: Џемазије Шаини, Таџедин Шаини и Ибадете Шаини, сите од с. Стримница, а сега со непозната адреса во Норвешка, со основ сопственост по одржувачка, вредност 60.000 денари, на одржаното рочиште на ден 23.6.2025 година, донесе решение со кое на

тужените: Цемазије Шаини, Таџедин Шаини и Ибадет Шаини, сите од с. Стримница, а сега со непозната адреса во Норвешка, им се назначува привремен застапник, адвокатот Дрион Хисмани од Тетово, кој ќе ги има сите права на законски застапник во оваа постапка и ќе ги врши сè додека тужените или нивниот полномошник не се јават пред судот, односно сè додека Центарот за социјална работа во Тетово не го извести судот дека им поставил старател.

Од Основен суд – Тетово, П1-99/2024. (33527)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основен суд во Штип се води постапка заведена под П4-19/24, по тужбата на тужителот Друштво за градежништво и услуги ИДЕАЛ ГРАДБА ДООЕЛ Штип – во стечај, против тужените Ратко Харалампијев од Штип и тужениот Александар Харалампијев со правен основ надомест на материјална штета, со вредност 14.988.047 денари.

Се повикува второтужениот Александар Харалампијев од Штип, со непозната адреса на живеење во Р Германија, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Основен суд во Штип или да определи полномошник кој ќе го застапува во постапката.

Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката, сè додека тужениот или неговиот полномошник не се јават во судот.

Од Основен суд – Штип, П4-19/24. (33526)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот судија Ирена Антоска, објавува дека со Решение I. Ст. бр. 70/25 од 4.6.2025 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и промет ПРВИ-САЈТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Иван Агоски“ бр. 8-14/15, Скопје, со трансакциска сметка број 330100221510156 и 330100221510253 во Капитал банка АД Скопје, единствен матичен број на субјектот на уписот 6894429, единствен даночен број 4057013522665 при УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на дејност 63.12 – Интернет-портали, но не се спроведува поради немање имот и се заклучува.

По правосилноста на Решението, должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води Централниот регистар – Регионална регистрациона канцеларија – Скопје.

Од Основен граѓански суд Скопје. (32713)

Основниот граѓански суд Скопје, со Решение IV. Ст. бр. 94/25 од 10.6.2025 година, поведува претходна постапка за испитување на условите за отворање стечајна постапка над должникот Трговско друштво за проектирање, изведување и услуги ИНТЕРПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје од Скопје, со седиште на ул. „Партизански одреди“ бр. 27А-13, со трансакциска сметка број 210058495350136 во НЛБ банка АД Скопје и трансакциска сметка број 300000001861563 во Комерцијална банка АД Скопје, единствен матичен број на субјектот на уписот 5849535, единствен даночен број 4030004503350 при УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на дејност 46.74 – Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање стечајна постапка на ден 10.7.2025 година во 9:30 часот, во судница број VI на I кат.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува лицето Емил Дракулевски од Скопје, ул. „Славе Делкоски“ бр. 7.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити имотот на должникот со сите соодветни средства, да дава согласност на органите на управување на должникот за водење на работењето сè до донесување на одлука за отворање стечајна постапка со цел да се избегне значително намалување на имотот и да испита дали должникот има имот над кој може да се отвори и е доволен за спроведување на стечајната постапка и намирање на трошоците на стечајната постапка и побарувањата на доверителите и да изготви извештај за економско-финансиската состојба на должникот.

Се одредува општа забрана за располагање со имотот на должникот.

Се забранува одредување или спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот.

Се забранува исплати од сметките на должникот.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски да ги исполнуваат, а должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и во неговата деловна документација.

Се задолжува привремениот стечаен управник во прилог на Извештајот за економско-финансиската состојба на должникот да ги достави и следните потврди: потврда од Агенцијата за катастар на недвижности, потврда од МВР, потврда од Централен депозитар за хартии од вредност, потврда од Заложен регистар, потврда од Централниот регистар на РСМ, дали должникот располага со имот во друго трговско друштво.

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен регистар на Република Северна Македонија – Регионална регистрациона канцеларија – Скопје, во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на огласната табла на судот и на веб-страницата на Основен граѓански суд Скопје.

Од Основен граѓански суд Скопје. (32756)

Основниот граѓански суд Скопје, со Решение IV. Ст. бр. 287/18 од 20.6.2025 година, ги известува доверителите во стечајната постапка над должникот Друштво за градежништво, промет и посредување со увоз-извоз КУБУС ДООЕЛ Скопје – во стечај, дека од страна на стечајниот управник Маринко Саздовски пред Основен граѓански суд Скопје на ден 19.6.2025 година е доставен План за трета авансна распределба за стечајниот должник Друштво за градежништво, промет и посредување со увоз-извоз КУБУС ДООЕЛ Скопје, во стечај, заради увид на заинтересирани лица.

Од Основен граѓански суд Скопје. (32767)

Основниот граѓански суд Скопје, со Решение IV. Ст. бр. 60/25 од 25.6.2025 година, ја запира поведената претходна постапка за испитување на условите за отворање стечајна постапка над должникот Друштво за печатење и службени дејности во врска со печатење ЕКОНОМИКС ПРИНТ ДООЕЛ Скопје од Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 29 А локал, со трансакциска сметка број 290000001000606 во ТТК банка АД Скопје, единствен матичен број на субјектот на уписот 6454542, единствен даночен број 4080009500640 при УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на дејност 18.13 – Услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето.

Огласи

Трошоците на постапката ги поднесува предлагачот.

Се укинува решението на овој суд IV. Ст. бр. 60/25 од 19.5.2025 година во став II, со кое се определува мерка за обезбедување – привремен стечаен управник како и сите други мерки и забрани во самото решение.

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен регистар на Република Северна Македонија – Регионална регистрациона канцеларија – Скопје, во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на огласната табла на судот.

Од Основен граѓански суд Скопје. (32768)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 58/25, објавува дека се отвора стечајна постапка спрема должник Друштво за производство, трговија и услуги ВП-ТЕХ ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп со седиште на ул. „Стеван Базерко“ бр. 2, Прилеп, со ЕМБС на должникот 7803850 и ЕДБ 4021024550623, со жиро-сметка број 250040102648225 депонент на Шпаркасе банка АД Скопје, со претежна дејност 62.09 – Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите, но не се спроведува и се заклучува.

Централниот регистар на РСМ по правосилноста на решението да го брише должникот од регистарот.

По правосилноста на ова Решение, се наложува на Шпаркасе банка АД Скопје како субјект кој вршел платен промет за субјектот по приемот на ова Решение до колку има средства на сметката да ги префрли на жиро-сметката на Буџетот на РСМ и тоа назив и седиште на примач Трезорска сметка на РСМ, банка на примачот – Народна банка, трансакциска сметка 100000000063095 уплатна сметка 84015603338 приходна шифра 72221100 начин 02 со цел на дознака приходи од задржани средства од посебни постапки, а потоа сметката на должникот да ја избрише или згасне.

Од Основен суд – Прилеп. (33528)

Основниот суд во Струмица со Решение Ст. бр. 18/25 од 23.6.2025 година, предлогот на предлагачот, го усвојува.

Се констатира дека предлогот поднесен на предлагачот Друштво за производство, услуги и трговија ЈАНЕВ – 2007 ДООЕЛ увоз-извоз с. Владиевци, Василево, е повлечен.

Претходната постапка поведена со решение на Основен суд Струмица Ст. бр. 18/25 од 30.4.2025 година заради утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија ЈАНЕВ – 2007 ДООЕЛ увоз-извоз с. Владиевци, Василево, со седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ б. б., со ЕДБ 4027007500360, ЕМБС 6271901, се запира.

Определените мерки за обезбедување со решението Ст. бр. 18/25 од 30.4.2025 година, се укинуваат.

Од Основен суд – Струмица. (33529)

Основниот суд во Прилеп со стечајниот Јасмина Шишковска Стојковиќ, по спроведената претходна постапка и одржаното рочиште во присуство на привремениот стечаен управник Делфина Зајкоска од Прилеп, со Решение Ст. бр. 61/25 од 25.6.2025 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за производство, трговија и услуги ЧАРЛИ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на бул. „Гоце Делчев“ бр. 36 влез 1/приземје Прилеп, запишано во решението на

Централен регистар на РСМ со ЕМБС 7236514, со ЕДБ 4021017534140 и претежна дејност 47.71 – Трговија на мало со облека во специјализирани продавници.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува и се заклучува.

Централниот регистар, по правосилноста на ова решение, да го брише должникот од својата евиденција.

Од Основен суд – Прилеп. (33530)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижен имот – земјоделско земјиште: КП бр. 1075, м. в. „Поднасип“, катастарска култура зз н, со површина 2.504 м2, КО Јосифово, запишан во Имотен лист бр.818 КО Јосифово, сопственост на Слободан Манчев од с. Јосифово, Валандово, за најниска продажна цена од 2.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на еврото на НБРСМ на денот на плаќањето.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава согласно со член 15 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135 од 8.11.2007 година) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Соња Стојчева, ул. „Димитар Влахов“ бр. 3, Гевгелија. (33409)

Се продава недвижен имот евидентиран во сопственост на продавачот Несет Рамадани од Гостивар, с. Градец ул. „101“ б. б., О. Врапчиште под: КП бр. 2434/2 м. в. „Сенокоски пут“, култура зз н, класа 3, со површина од 3215м2, евидентирана на ИЛ бр. 70 за КО Градец, за купопродажна цена од 60.000 денари.

Се повикуваат сопствениците на соседните парцели (граничари со земјиштето), сосопствениците или заедничките сопственици, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Доколку заинтересираните купувачи - соседи, сосопствениците и заедничките сопственици не се јават во наведениот рок, го губат правото на првенствено купување.

Писмените изјави - понуди да се достават до нотарот Јакуп Демири од Гостивар, со седиште на кеј „Вардар“ бр. 4-А. (33415)

Се продава недвижен имот сопственост на Цапа Шпетиме од Дебар со живеалиште ул. „Дилавер Села“ бр.7 што претставува: КП бр. 3082, место викано/улица „Пијанец“, катастарска култура зз/н класа 5, со површина од 3.017 м2, КП бр. 3132 заведено во Лист Б од Имотен лист 3442 за КО Дебар вон град. Купопродажната цена на овој имот изнесува 61.000 денари.

Согласно со член 15 од Законот за земјоделското земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07) се повикуваат заинтересираните лица со првенствено право на купување да се јават на оваа понуда. Тие се должни во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот да го депонираат целиот износ до нотарот Руждија Абдулаи од Дебар на адреса 100 булевар „Илирија“ б. б.

(33416)

Над подвижниот предмет - патничко возило- Автобус на едно ниво, марка: SETRA, тип: 0 / 0 / 0, комерцијална ознака: S 417 GT-HD, идентификациски број на возилото: WKK63213313112743, година на производство: 2013, сила на моторот: 315 KW, тип на мотор: 457961 OM457 LA V/1501/, идентификациски број на моторот: 451961-00227240, работна зафатнина на моторот cm3: 11967, со регистарска ознака: TE-3131-AJ, сопственост на должникот заложникот должник Друштво за транспорт, трговија и услуги ЛИМ БУС ДООЕЛ експорт-импорт с. Челопек, Брвеница, со ЕМ-БС6836640, со ЕДБ4037012501035, со седиште на ул. „101“ бр. 100, Челопек, врз основа на Сообраќајна дозвола издадена под број МК 3396466 од МВР Тетово, е заснован залог со Нотарски акт – Договор за регистриран невладетелски залог врз подвижен предмет (со својство на извршна исправа) сочинет од нотарот Јасмина Карталова-Баснаркова од Тетово под ОДУ број 188/25 на ден 27.6.2025 година во корист на заложникот доверител НЛБ банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 4.300.000 денари.

(33417)

Се известуваат сите сосопственици, заедничари, граничари и други заинтересирани лица дека се продава недвижен имот сопственост 1/1 на Бошковица Владанка од Куманово ул. „Горче Петров“ бр. 55, запишан во Имотен лист бр. 248 за КО Војник со следниве катастарски индикации: КП бр. 776, дел 1, м. в. „Петрошница“, кат. култ. зз н, класа 5, површина 632 м2. Недвижен имот запишан на нејзино име со дел на посед 310/543 идеални делови со следните катастарски индикации: КП бр. 777, м. в. „Петрошница“, кат. култ. зз н, класа 5, површина 543 м2. Недвижен имот запишан на нејзино име во Имотен лист бр. 682 за КО Војник со дел на посед 311/501 идеални делови со следните катастарски индикации: КП бр. 778, м. в. „Петрашница“, кат. култ. зз н, класа 5, површина 501 м2.

Недвижен имот запишан на нејзино име со дел на посед 121/228 идеални делови во Имотен лист бр. 32 за КО Војник со следните катастарски индикации: КП бр. 774, м. в. „Петрошница“, кат. култ. зз н, класа 5, површина 228 м2.

Гореопишаниот имот се продава за вкупна купопродажна цена од 900,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ за еврото на денот на уплатата.

Сите заинтересирани лица може за подетални информации да се јават во нотарската канцеларија на нотарот Наим Шерифи од Куманово на тел. 031/433-501 на ул. „11 Октомври“ лок. Хотел Куманово бр. 1/1, Куманово и да се изјаснат за понудата во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат правото на првенство. (33419)

Се продаваат 2/3 идеални делови од земјоделско земјиште на КП бр. 702, м. в. „Долни порој“, култура нива, класа 4, со површина од 1.608 м2, запишано во Имотен лист бр. 707 во КО Јанковец, во сосопственост на Мери Јанковска од Ресен, за вкупна продажна цена од 900,00 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство, согласно со чл. 15, став 6 од Законот за земјоделското земјиште.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Гоце Павловски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3, Ресен. (33420)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 470, место викано/улица „Татарница“, катастарска култура зз нива, класа 3, со површина од 5.914 м2, заведена во Имотен лист број 564 за КО Олевени, со дел на посед по 1000/6009, во сопственост на Јагода Василевска од Олевени Битола, 1000/6009 на Нада Клавеска од Австралија и 4009/6009 на Стевче Лазаревски од Олевени Битола, се продава за цена од 246.600 денари во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата, а данокот на промет на недвижностите, адвокатските и нотарските трошоци и другите трошоци во врска со реализацијата на Договорот за продажба ги плаќа купувачот.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците на парцелите кои граничат со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Љупка Караџовска-Главинче од Битола, ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 13/3, Битола. (33422)

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште, сопственост на Хасани Блерим со живеалиште во Порој на ул. „101“ б. б., заведено во Имотен лист број 629 за КО Порој-вон град, КП бр. 1548, место викано „Табачница“, катастарска култура 11000, класа 2, со површина 2.409 м2, за цена од 55.350 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Благоја Тоска“ 214/1, Тетово. (33499)

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште, сосопственост на Анага Крстевска-Илкоска со живеалиште во Скопје

Горче Петров на ул. „Христо Батанциев“ бр.15/1-6, дел од 1481/2963, заведено во Имотен лист број 1536 за КО Стенче, КП бр. 403, место викано „Брегови“, катастарска култура зз н, класа 6, со површина 3003 м2, и дел од 1/2 заведено во Имотен лист број 1094 за КО Стенче, КП бр. 878 дел 2, место викано „с. Поле“, катастарска култура 17000, класа 3, со површина 99 м2 и КП бр. 882, место викано „зз н“, катастарска култура зз н, класа 5, со површина 2.590 м2 за цена од 55.350 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Благоја Тоска“ 214/1, Тетово. (33500)

Огласи

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште, сосопственост на Анета Крстевска-Илкоска со живеалиште во Скопје,

Горче Петров на ул. „Христо Батанциев“ бр.15/1-6, заведено во Имотен лист број 362 за КО Волковија, КП бр. 97, место викано „Папради“, катастарска култура 11000, класа 4, со површина 1.522 м², заведено во Имотен лист број 1257 за КО Стенче, КП бр. 2555, место викано „Цареј“, катастарска култура 11000, класа 2, со површина 1.059 м², дел од 1/8 заведено во Имотен лист број 1780 за КО Стенче, КП бр. 750, место викано „Под брегови“, катастарска култура ш ш, класа 5, со површина 3.078 м², дел од 200/1308 заведено во Имотен лист број 1686 за КО Стенче, КП бр. 1131, место викано „Виногдари“, катастарска култура зз лз, класа 3, со површина 1.281 м² и дел од 1460/2921 заведено во Имотен лист број 1673 за КО Стенче, КП бр. 1990 дел 1, место викано „Димоица“, катастарска култура зз н, класа 3, со површина 2.668 м², КП бр. 1990 дел 2, место викано „Димоица“, катастарска култура зз н, класа 3, со површина 189 м², за цена од 55.350 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Благоја Тоска“ 214/1, Тетово. (33501)

Врз основа на Нотарски акт - ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ ВРЗ НЕДВИЖЕН ИМОТ со својство на извршна исправа ОДУ број 1209/2025 од 26.6.2025 година сочинет од Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар, со ЕМБС 4664531 како заложен доверител, Раде Георгиевски од Скопје, роден на ден 2.5.1976 година во Скопје, со адреса на живеење на ул. „Стево Филиповиќ“ бр. 2/2-19, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта број М0860247, издадена од МВР Скопје, како должник и Друштво за градежништво, трговија и услуги Б & Г ДОО Скопје, со седиште на ул. „Франце Прешерн“ бр. 1 Б, лок. 1, Скопје, Карпош, со ЕМБС 7494211 и ЕДБ 4057021554223, како заложен должник, засновано е заложно право врз недвижен имот запишан во Лист за предбележување на градба број 121492 за КО ГОРЧЕ ПЕТРОВ 6-ГОРЧЕ ПЕТРОВ и Лист за предбележување на градба број 121485 за КО ГОРЧЕ ПЕТРОВ 6-ГОРЧЕ ПЕТРОВ, издадени од Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија по основ на Нотарски акт - ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ ВРЗ НЕДВИЖЕН ИМОТ со својство на извршна исправа ОДУ број 1209/2025 сочинет од нотарот Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје на 26.6.2025 година, при што износот на главницата е од 820.000 денари. (33502)

Се врши продажба на земјоделско земјиште на: КП бр. 3125, дел 1, м. в. „Маркова чешма“, катастарска култура 15000, катастарска класа 3, со површина од 608 м² со утврдено право на сопственост во целост на име на продавачот Бојан Десаноски од Прилеп запишано во ИЛ 761 за КО Ореовец за вкупна купопродажна цена од 50.000 (педесет илјади) денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 8 дена од денот на објавувањето на

огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Натали Ацеска од Прилеп, ул. „Прилепски бранители“ бр. 6-2. (33504)

Се продава недвижен имот што се наоѓа на:

- КП 329 дел 2, место викано „Гнојна“, култура зз пс, класа 4, со површина од 271 м²;

- КП 329 дел 6, место викано „Гнојна“, култура зз пс, класа 4, со површина од 262 м²;

- КП 329 дел 7, место викано „Гнојна“, култура зз пс, класа 4, со површина од 247 м²;

- КП 329 дел 8, место викано „Гнојна“, култура зз пс, класа 4, со површина од 209 м², видно од Имотен лист 240 КО БРОДЕЦ, сопственост на Ивана Јовановска Павловска за цена од 30.000,00 евра во денарска противвредност од 1.860.000 денари.

Во цената влегува и:

- КП 329 дел 8, место викано „Гнојна“, култура гз зпз1, со површина од 57 м²;

- КП 329 дел 8, адреса „Гнојна“, број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 001, кат ПО, бр.000, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 18 м²;

- КП 329 дел 8, адреса „Гнојна“, број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 001, кат ПР, бр.001, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 35 м², видно од Имотен лист 240 КО БРОДЕЦ, сопственост на Ивана Јовановска Павловска, кое не претставува земјоделско земјиште.

Врз основа на член 15 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07 од 8.11.2007 година) се повикуваат граничарите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување на горенаведената недвижност.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Методија Ристоски од Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 23/003, кат ПР во Скопје. (33505)

Над недвижниот имот евидентиран во Лист за предбележување на градба бр. 39406 за КО Тетово вон град, ред. бр. 12, број на зграда 0, влез 1, кат КЗ, број 15, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект СТАН, со внатрешна површина од 50 м², ред. бр. 90, број на зграда 0, влез 1, кат ПО-2, број 85, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект ПАРКИНГ-МЕСТО ВО ЗАТВОРЕН ПРОСТОР, со внатрешна површина од 13 м², сосопственост на заложните должници Друштво за производство, трговија и услуги МИКЕЛИ БЕТОН ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој, Тетово, со седиште на ул. „101“ бр. 6, Порој, Тетово со ЕМБС 6853242 и ЕДБ 4028013520239, Друштво за производство проектирање градежништво трговија и услуги МУРАТОРИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. „ЈНА“ бр. 53, Тетово со ЕМБС 5700531 и ЕДБ 4028002131397 е заснован залог - хипотека со Нотарски акт – Договор за залог (хипотека) врз недвижност (со својство на извршна исправа) сочинет од нотарот Јасмина Карталова-Баснаркова од Тетово под ОДУ број 186/25 на ден 25.6.2025 година во корист на заложниот доверител НЛБ банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување со износ од 2.615.000 денари. (33506)

Се продава недвижниот имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП бр. 1044, место викано/улица „Село“, катастарска култура 11000, класа 5, со површина од 238 м², право на 832, КП бр. 108, дел 1, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 33, Н, класа 5, со површина од 11.310 м², право на сопственост, КП бр. 109, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 16000, класа 8, со површина од 3.138 м², право на 832, КП бр. 110, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 17000, класа 5, со површина од 2.856 м², право на 832, КП бр. 1182, место викано/улица „Село код куќе“, катастарска култура ГЗ, ГИЗ, со површина од 270 м², право на сопственост, КП бр. 1182, место викано/улица „Село код куќе“, катастарска култура ГЗ, ЗПЗ 1, со површина од 87 м², право на сопственост, КП бр. 1186, место викано/улица „Село“, катастарска култура ГЗ, ГИЗ, со површина од 200 м², право на сопственост, КП бр. 1186, место викано/улица „Село“, катастарска култура ГЗ, ЗПЗ 1, со површина од 38 м², право на сопственост, КП бр. 1449, место викано/улица „Горње Мерово“, катастарска култура 15000, класа 7, со површина од 2.887 м², право на 832, КП бр. 1450, место викано/улица „Линиште“, катастарска култура 15000, класа 7, со површина од 3.421 м², право на 832, КП бр. 1451, место викано/улица „Линиште“, катастарска култура 17000, класа 5, со површина од 6.872 м², право на 832, КП бр. 1452, место викано/улица „Линиште“, катастарска култура 15000, класа 7, со површина од 1.928 м², право на 832, КП бр. 1453, место викано/улица „Линиште“, катастарска култура 17000, класа 5, со површина од 8.777 м², право на 832, КП бр. 1642, место викано/улица „Ограда“, катастарска култура 15000, класа 7, со површина од 1.712 м², право на 832, КП бр. 1643, место викано/улица „Ограда“, катастарска култура 17000, класа 4, со површина од 3.106 м², право на 832, КП бр. 1651, место викано/улица „Ограда“, катастарска култура 15000, класа 7, со површина од 948 м², право на 832, КП бр. 1726, место викано/улица „Градиште“, катастарска култура 11000, класа 8, со површина од 3.510 м², право на 832, КП бр. 1728, место викано/улица „Градиште“, катастарска култура 11000, класа 7, со површина од 5.210 м², право на 832, КП бр. 1728, место викано/улица „Градиште“, катастарска култура 33, Н, класа 6, со површина од 2.449 м², право на сопственост, КП бр. 1728, место викано/улица „Градиште“, катастарска култура 33, Н, класа 8, со површина од 3.673 м², право на сопственост, КП бр. 1729, место викано/улица „Градиште“, катастарска култура 15000, класа 8, со површина од 1.332 м², право на 832, КП бр. 1730, место викано/улица „Јабланица“, катастарска култура 15000, класа 8, со површина од 1031 м², право на 832, КП бр. 1731, место викано/улица „Јабланица“, катастарска култура 11000, класа 7, со површина од 5.524 м², право на 832, КП бр. 1732, место викано/улица „Јабланица“, катастарска култура 11000, класа 7, со површина од 2.657 м², право на 832, КП бр. 1733, место викано/улица „Јабланица“, катастарска култура 11000, класа 7, со површина од 5102 м², право на 832, КП бр. 1824, место викано/улица „Јабланица“, катастарска култура 15000, класа 8, со површина од 1180 м², право на 832, КП бр. 1825, место викано/улица „Јабланица“, катастарска култура 15000, класа 8, со површина од 1.576 м², право на 832, КП бр. 1830, место викано/улица „Јабланица“, катастарска култура 33, Л, класа 8, со површина од 1577 м², право на сопственост, КП бр. 193, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 33, Ш, класа 5, со површина од 4.141 м², право на 832, КП бр. 194, место ви-

кано/улица „Балван“, катастарска култура 17000, класа 5, со површина од 799 м², право на 832, КП бр. 194, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 33, Н, класа 7, со површина од 7.716 м², право на сопственост, КП бр. 195, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 16000, класа 8, со површина од 2.239 м², право на 832, КП бр. 216, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 17000, класа 5, со површина од 1427 м², право на 832, КП бр. 217, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 11000, класа 6, со површина од 1.800 м², право на 832, КП бр. 218, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 17000, класа 5, со површина од 2062 м², право на 832, КП бр. 219, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 16000, класа 7, со површина од 10.185 м², право на 832, КП бр. 220, дел 1, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 33, Н, класа 7, со површина од 3.783 м², право на сопственост, КП бр. 220, дел 2, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 33, Н, класа 7, со површина од 5 м², право на сопственост, КП бр. 221, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 17000, класа 6, со површина од 5.412 м², право на 832, КП бр. 222, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 16000, класа 7, со површина од 4.115 м², право на 832, КП бр. 71, место викано/улица „Балван“, катастарска култура 11000, класа 8, со површина од 3.324 м², право на 832, КП бр. 940, место викано/улица „Горе маглово“, катастарска култура 17000, класа 4, со површина од 1.280 м², право на 832, опишано по Имотен лист број 36 на КО Мерово, во сопственост на продавачот Рамадан Саити и тоа на 2/8 идеални делови, за вкупна купопродажна цена од 6.000 евра.

Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјоделско земјиште се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување, на посочениот недвижен имот сите заеднички сопственици, сопственици и соседи кои се граничат со недвижниот имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. „Илинденска“ бр. 69 лок. 1 и 2, Тетово. (33507)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, Скопје, под ОДУ бр. 1677/2025 од 25.6.2025 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен доверител, Марија Цепас, како должник-иден заложен должник, Кристијан Цепас, како иден заложен должник и Друштво за градежништво, промет и услуги ОФИСКОМ.МК ДОО увоз-извоз Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право - хипотека врз недвижен имот, кој се наоѓа во Скопје: КП 1098, дел 4, зграда 1, влез 1, кат К1, број 12, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - стан, со внатрешна површина од 61 м² и КП 1098, дел 4, зграда 1, влез 1, кат К1, број 12, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни површини (тераса, лоџија, балкон), со внатрешна површина од 8 м², според Лист за предбеležување на градба број 73226 за КО Мацари, издаден од Агенција за катастар на недвижности, сопственост на заложниот должник, како обезбедување по Договор за одобрување на станбен кредит број 3690436904, во износ од 56.500,00 евра, кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности – Скопје. (33508)

Огласи

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, Скопје, под ОДУ бр. 1653/2025 од 20.6.2025 година, склучен помеѓу Шпаркасе банка АД Скопје како заложан доверител и Друштво за градежништво, промет и услуги ОФИСКОМ. МК ДОО увоз-извоз Скопје, како корисник должник и заложан должник, засновано е: заложно право - залог (хипотека), врз недвижен имот (во градба) обележан на: КП 1098, дел 5 и КП 1098, дел 4, според Листови за предбележување на градба број 73364, 73366, 73367, 73370, 73347, 73348, 73349, 73355, 73357, 73197, 73198, 73201, 73205, 73210, 73229 сите за КО Мацари, издадени од Агенција за катастар на недвижности, како обезбедување по ДОГОВОР за рамковен револвинг-кредит лимит бр. 44997/3 од 13.6.2025 година, во износ од 123.000.000 денари, кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности – Скопје. (33509)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, под ОДУ бр. 1647/2025 од 20.6.2025 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложан доверител, Иван Јованов, како должник, Јован Јованов, како должник иден заложан должник и Друштво за трговија, производство и услуги М. Г. Фешн ДОО увоз-извоз Скопје, како заложан должник, засновано е заложно право - хипотека врз недвижен имот кој се наоѓа во Скопје на КП 12092, дел 17, број на зграда 1, влез 1, кат 11, број 110, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - стан, со внатрешна површина од 73 м²; КП 12092, дел 17, број на зграда 1, влез 1, кат 11, број 110, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни површини (тераса, логија, балкон), со внатрешна површина од 15 м², КП 12092, дел 17, број на зграда 1, влез 1, кат ПО-3, број 32С, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - гаражно место во затворен простор, со внатрешна површина од 12 м², според Лист за предбележување на градба број 115199 за КО Центар 1, издаден од Агенција за катастар на недвижности, сопственост на Друштво за трговија, производство и услуги М. Г. Фешн ДОО увоз-извоз Скопје, како обезбедување ДОГОВОР за одобрување на станбен кредит број 3695536955, во износ од 173.396,00 евра, кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности - Скопје. (33510)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа со својство на извршна исправа, составен под ОДУ бр. 1634/2025 од 19.6.2025 година од нотарот Анета Петровска Алексова, Скопје, склучен помеѓу Халк банка АД Скопје, како заложан доверител, Ратко Ајцев, како должник иден заложан должник и Друштво за производство, трговија и услуги САНИК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како заложан должник, засновано е заложно право - хипотека врз недвижен имот (во градба), обележан на КП 5737, дел 1 кој се наоѓа во Скопје и тоа: стан, зграда 2, влез 4, кат ПР, број 9, со внатрешна површина од 47 м² и помошни површини (тераса, логија, балкон), зграда 2, влез 4, кат ПР, број 9, со внатрешна површина од 3 м², според Лист за предбележување на градба број 60676 за КО Кисела Вода 1, издаден од Агенција за катастар на недвижности, сопственост на заложниот должник, а како обезбедување по ДОГОВОР ЗА СТАНБЕН КРЕДИТ

број KR2025/14132, во износ од 30.000,00 евра, кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности – Скопје. (33511)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа, изработен од нотарот Анета Петровска-Алексова, Скопје, под ОДУ 1399/2025 од 27.5.2025 година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложан доверител, ЉУБОМИР ДАНАЙЛОВ-ФРЧКОВСКИ, како должник иден заложан должник и Трговско друштво за угостителство трговија и услуги ФИНЕ ДОО Скопје, како заложан должник, со кој Договор, се заснова заложно право - хипотека на недвижен имот кој се наоѓа во Скопје на ул. „Перо Наков“ бр. 94, стан и тоа: КП 1400, дел 1, зграда бр.1, влез 2, кат МА, број 213, намена на посебен дел од зграда - стан, со површина од 44 м², КП 1400, дел 1, зграда бр. 1, влез 2, кат МА, број 213, намена на посебен дел од зграда - помошни површини, со површина од 12 м², сопственост на заложниот должник ФИНЕ ДОО Скопје, според Имотен лист бр. 55306 за КО Гази Баба, издаден од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје, гаражно место, КП 1400, дел 1, зграда бр.1, влез 1, кат ПО-3, број 535, намена на посебен дел од зграда - ГМ, површина од 12 м², сопственост на заложниот должник според Имотен лист бр. 54350 за КО Гази Баба, издаден од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје, неопределен дел од заедничка сопственост што претставува земјиште што му припаѓа на предметот на залог во сопственост на Љубомир Данаилов-Фрчковски, според Имотен Лист бр. 48220 за КО Гази Баба, издаден од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје и неопределен дел од ходници, скали, комуникациски гаражен простор и други заеднички делови од објект, во зграда 1, во влез 1 и влез 2, што му припаѓаат на станот и гаражно место според Имотен лист бр. 54196 за КО Гази Баба, издаден од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје, како обезбедување врз основа на Договор за кредит за купување на станбен простор, заведен кај заложниот доверител под бр. 02-401-0183105.2 од 10.1.2025 година на износ до 24.000,00 евра, кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности – Скопје. (33512)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, Скопје, под ОДУ бр.1580/2025 од 12.6.2025 година, склучен помеѓу, Стопанска банка АД Скопје, како заложан доверител, Рената Илиевска, како должник и иден заложан должник и Друштво за трговија, производство и услуги М. Г. Фешн ДОО увоз-извоз Скопје, како заложан должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот, кој се наоѓа во Скопје и тоа: КП 1400, дел 1, адреса ул. „Перо Наков бр.94, бр. на згр.1, намена на згр. А2-2, влез 3, кат К 6, број 72, намена на посебен дел СТ, во внатрешна површина од 69 м² и КП 1400, дел 1, адреса ул. „Перо Наков“ бр.94, бр. на згр.1, намена на згр. А2-2, влез 3, кат К 6, број 72, намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина од 5 м², според Имотен лист број 55372 за КО Гази Баба, издаден од Агенција за катастар на недвижности, сопственост на заложниот должник и КП 1400, дел 1, адреса ул. „Перо Наков“ бр.94, бр. на згр.1, намена на згр. А2-2, влез 1, кат ПО-1, број 209, намена на посебен дел ГМ, во отворена површина од 12 м², според Имотен лист број 54691 за КО Гази Баба, издаден од Агенција

за катастар на недвижности, сопственост на заложниот должник, како обезбедување по ДОГОВОР за одобрување на станбен кредит Број 3698636986, во износ од 90.950,00 евра (деведесет илјади деветстотини и педесет евра), кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности – Скопје.

(33515)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа со својство на извршна исправа, составен под ОДУ бр.1576/2025 од 12.6.2025 година од нотарот Анета Петровска Алексова, Скопје, склучен помеѓу, ХАЛК БАНКА АД Скопје како заложен доверител, Александар Атанасов, како должник - иден заложен должник, Катерина Атанасова, како согласна сопруга на должник - иден заложен должник и Друштво за производство, трговија и услуги САНИК ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-ЕЛ увоз-извоз Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот (во градба), обележан на КП 5737, дел 1 кој се наоѓа во Скопје и тоа: стан, зграда 2, влез 3, кат К2, број 10, во внатрешна површина од 55 м2; Помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), зграда 2, влез 3, кат К2, број 10, во внатрешна површина од 3 м2 и паркинг место во затворен простор, зграда 2, влез 1, кат ПО-2, број 55/56, во отворена површина од 14 м2, според Лист за предбележување на градба број 60676 за КО Кисела Вода 1, издаден од Агенција за катастар на недвижности, сопственост на заложниот должник, а како обезбедување по ДОГОВОР ЗА СТАНБЕН КРЕДИТ број KR2025/9034, во износ од 62.645,00 евра (шеесет и две илјади и шестотини четириесет и пет евра), кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности – Скопје.

(33516)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, Скопје, под ОДУ бр.1375/2025 од 26.5.2025 година, склучен помеѓу, НЛБ банка АД Скопје, како заложен доверител, Мирјана Мајнова, како должник-иден заложен должник и Друштво за трговија, производство и услуги М. Г. Фешн ДОО увоз-извоз Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот-во градба, кој се наоѓа во Скопје и тоа: КП 12092, дел 17, зграда 1, влез 1, кат 11, број 106, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - стан, со внатрешна површина од 115 м2, КП 12092, дел 17, зграда 1, влез 1, кат 11, број 106, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површина од 15 м2 и КП 12092, дел 17, зграда 1, влез 1, кат ПО-3, број 42С, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект-паркинг место во затворен простор, со отворена површина од 12 м2, според Лист за предбележување на градба број 115199 за КО Центар 1, сопственост на Друштво за трговија, производство и услуги М. Г. Фешн ДОО увоз-извоз Скопје, како обезбедување по ДОГОВОР БР. KR2025/31784 за одобрување на станбен кредит, во износ од 9.230.000 денари (девет милиони двеста и триесет илјади денари), кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности – Скопје.

(33517)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа, составен од нотарот Анета Петровска Алексова,

Скопје, под ОДУ бр.1562/2025 од 11.6.2025 година, склучен помеѓу, Стопанска банка АД Скопје, како заложен доверител, Зоран Нофитоски, како должник и иден заложен должник, Душица Нофитоска, како должник, Виолета Нофитоска, како должник и Трговско друштво за угостителство трговија и услуги ФИНЕ ДОО Скопје, како заложен должник, засновано е: заложно право - залог (хипотека), врз недвижниот имот, обележан на КП 1400, дел 1, адреса ул. „Перо Наков“ бр.94, бр. на згр. 1, намена на згр. А2-2, влез 1, кат К 14, број 111, намена на посебен дел СТ, во внатрешна површина од 91 м2, КП 1400, дел 1, адреса ул. „Перо Наков“ бр.94, бр. на згр. 1, намена на згр. А2-2, влез 1, кат К 14, број 111, намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина од 24 м2, според Имотен лист број 55080 за КО Гази Баба, издаден од Агенција за катастар на недвижности, КП 1400, дел 1, адреса ул. „Перо Наков“ бр.94, бр. на згр. 1, намена на згр. А2-2, влез 1, кат ПО-3, број 587, намена на посебен дел ГМ, во отворена површина од 12 м2, според Имотен лист број 54401 за КО Гази Баба, издаден од Агенција за катастар на недвижности, кој е во сопственост на заложниот должник Трговско друштво за угостителство трговија и услуги ФИНЕ ДОО Скопје, издаден од Агенција за катастар на недвижности, како обезбедување по ДОГОВОР за одобрување на станбен кредит број 3694536945, со износ од 80.000,00 евра кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности - Скопје.

(33518)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна исправа, составен од нотарот Анета Петровска Алексова, Скопје, под ОДУ бр. 1644/2025 од 19.6.2025 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен доверител, Јовица Божиновиќ, како должник иден заложен должник, Фросина Божиновиќ, како должник и Друштво за градежништво, промет и услуги ОФИС-КОМ. МК ДОО увоз-извоз Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот, кој се наоѓа во Скопје: КП 1098, дел 4, зграда 1, влез 1, кат ПР, број 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - стан, со внатрешна површина од 53 м2 и КП 1098, дел 4, зграда 1, влез 1, кат ПР, број 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површина од 5 м2, според Лист за предбележување на градба број 73231 за КО Мацари, издаден од Агенција за катастар на недвижности, сопственост на заложниот должник, како обезбедување по Договор за одобрување на станбен кредит број 3718137181, во износ од 42.000,00 евра, кое заложно право е регистрирано во Агенција за катастар на недвижности – Скопје.

(33519)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа (Договор за хипотека) составен во форма на Нотарски акт ОДУ бр. 239/25 од 24.6.2025 година од нотарот Беса Кадриу од Струга, засновано е заложно право - хипотека од нареден ред во корист на заложниот доверител Халк банка АД Скопје со седиште во Скопје на улица „Св. Кирил и Методиј“ број 54 Скопје, Центар, со ЕМБС 4627148, врз следниот недвижен имот: апартман запишан во Имотен лист број 100901 за КО Струга со следните катастарски индикации: КП бр. 2651 дел 1, адреса „Партизанска“, број на зграда/ друг објект 2, намена на зграда Б5-1, влез Б, кат К1, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда А, со внатрешна пов-

Огласи

ршина од 99 м2, сопственост и КП бр. 2651 дел 1, адреса „Партизанска“, број на зграда/ друг објект 2, намена на зграда Б5-1, влез Б, кат К1, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 24 м2, сопственост, во КО Струга, како и врз соодветен дел од земјиште (кое во обем и функција му припаѓаат на апартманот број 3, кат К1, влез Б, објект бр. 2 на КП бр. 2651 дел 1, во КО Струга) евидентирано во Имотен лист бр. 100766 за КО Струга и тоа: КП бр. 2651 дел 1, место викано/улица „Партизанска“, катастарска култура ГИЗ, со површина од 2.781 м2, заедничка сопственост, КП бр. 2651 дел 1, место викано/улица „Партизанска, катастарска култура ЗПЗ 1, со површина од 547 м2, заедничка сопственост, КП бр. 2651 дел 1, место викано/улица „Партизанска“, катастарска култура ЗПЗ 2, со површина од 547 м2, заедничка сопственост, КП бр. 2651 дел 1, место викано/улица „Партизанска“, катастарска култура ЗПЗ 3, со површина од 695 м2, заедничка сопственост, и КП бр. 2651 дел 1, место викано/улица „Партизанска“, катастарска култура ЗПЗ 4, со површина од 693 м2, заедничка сопственост, во КО Струга, како и врз соодветен дел од заеднички простории на КП бр. 2651 дел 1, во КО Струга (кои во обем и функција му припаѓаат на апартманот број 3, кат К1, влез Б, објект бр. 2 на КП бр. 2651 дел 1, во КО Струга) евидентирани во Имотен лист бр. 100303 за КО Струга и тоа: КП бр. 2651 дел 1, адреса „Партизанска“, број на зграда/друг објект 2, намена на зграда Б5-1, влез Б, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 6 м2, заедничка сопственост и КП бр. 2651 дел 1, адреса „Партизанска“, број на зграда/друг објект 2, намена на зграда Б5-1, влез Б, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 293 м2, заедничка сопственост, во КО Струга, сопственост на заложниот должник Трговско друштво за транспорт, трговија и услуги ТРАНС-АГ с. Франгово Струга ДООЕЛ, со седиште во Франгово, Струга, со ЕМБС 5805422, а за обезбедување на Договор бр. РМ2025/569 за одобрување на рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно право на недвижен имот од 24.6.2025 година, заверен кај заложниот доверител Халк банка АД Скопје. (33531)

Се продава недвижен имот 1059/2626 идеални делови: КП бр. 271, дел 2, место викано „Соколоец“, култура 11000, класа 5, со површина од 2626, КО Добри Дол, заведен во Имотен лист број 558, за купопродажна цена од 25.750,00 евра, во сопственост/заедничка сопственост на ПЕТРУШЕВСКИ ЗЛАТКО од Скопје, со живеалиште на ул. „1“ бр. 13, Добри Дол.

Се повикуваат заедничкиот сопственик, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ана Дојчиновска со седиште на адреса кеј „13 Ноември“ бр. 2-2, кат 2, ГТЦ, Скопје. (33532)

Се продава недвижен имот сосопственост на Владо Божиновски со адреса на живеење на ул. „3“ бр. 6 Црешево, Скопје, Гази Баба и Цветко Божиновски со адреса на живеење на ул. „3“ бр. 4, Црешево, Скопје, Гази Баба, КП 2783, место викано/улица „Песок“, катастарска култура /, 16000, класа 5, со површина од 1.264 м2 право преземено при конверзија на податоците од ста-

риот ел. систем 832, заведен во Имотен лист број 130 што се води за КО Црешево за вкупна купопродажна цена 50.000,00 (педесет илјади) денари во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на плаќањето.

Се повикуваат соседите-граничарите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ана Дојчиновска со седиште на адреса кеј „13 Ноември“ бр. 2-2, кат 2, ГТЦ, Скопје. (33534)

Врз основа на Нотарски акт – Договор за хипотека ОДУ бр.327/25 од 24.6.2025 година од нотарот Анита Велиновски од Крива Паланка, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, со седиште на ул. „Водњанска“ бр. 1, Центар, Скопје, со ЕМБС 4664531 и ЕДБ 4030993191133, како заложен доверител, Моника Николовска, од Крива Паланка ул. „Браќа Миладинови“ бр. 6, со МБ 2901997429006 и лична карта М0494165, издадена од МВР Крива Паланка и Филип Николовски, од Ранковце, Општа ул./ бр./, со МБ 2905998424003 и лична карта М0000783, издадена од МВР Крива Паланка, како корисници на кредит – должници - идни заложни должници согласни брачни другари и Друштво за производство, трговија и услуги БЕН 22 КОНСТРАКШН ДОО увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. „500“ бр. 55, Куманово, со ЕМБС 7594267 и ЕДБ 4017022545765, како заложен должник заради обезбедување на паричното побарување на заложниот доверител за одобрен станбен кредит во износ од 3.390.000 денари, заедно со камати и трошоци, кои произлегуваат од Договор бр. KR2025/32377 за одобрување на станбен кредит, склучен во Крива Паланка, на ден 11.4.2025 година, засновано е заложно право од прв ред, врз недвижен имот – идна градба построена на КП 3649/14, со право на градење на недвижниот имот согласно со Одобрение за градење бр. 29-3858/11 од 16.8.2024 година од Општина Крива Паланка, правосилно од ден 25.9.2024 година, на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги БЕН 22 КОНСТРАКШН ДОО увоз-извоз Куманово: КП 3649, дел 14, ред. бр. 1, број на зграда 1, влез 1, кат К6, број 56, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект – помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површина од 4 м2; КП 3649, дел 14, ред. бр. 2, број на зграда 1, влез 1, кат К6, број 56, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект – стан, со внатрешна површина од 58 м2, заведен во Лист за предбележување на градба број 12482 за КО Крива Паланка и КП 3649, дел 14, ред. бр. 1, број на зграда 1, влез 1, кат ПО-1, број 27, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект – гаража, со отворена површина од 15 м2, заведен во Лист за предбележување на градба број 12394 за КО Крива Паланка, сите со право на градење на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги БЕН 22 КОНСТРАКШН ДОО увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. „500“ бр. 55, Куманово, со дел на право на градење 1/1. (33535)

Се продава земјоделско земјиште, недвижен имот означен како: КП 3723, м. в. „Лозјиште“, кат. култура зз, н, кл. 4, со површина 711 м2, заведен во Имотен лист број 270 за КО Псача, сопственост на Стевко Мишевски од Ранковце, Псача, со дел на недвижност 5/8, за купопродажна цена 60 (шеесет) денари за м2 (метар квадратен).

Се повикуваат сосопствениците, соседите и граничарите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Анита Велиновски ул. „Јане Сандански“ бр. 1-2-6, Крива Паланка. (33536)

Врз основа на Анекс бр. 1 кон Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа ОДУ бр. 258/23 од 18.5.2023 година од нотарот Никола Кузманоски од Охрид составен во форма на Нотарски акт ОДУ бр. 558/25 од 12.6.2025 година од нотарот Васко Паскали од Охрид, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител и Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТИНО ЈУНИОР БДВ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со седиште на кеј „Македонија“ бр. 55, Охрид, со ЕМБС 6967388 како должник заложен должник и Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАРКО 15 ДООЕЛ увоз-извоз с. Трпејца, Охрид, со седиште во Трпејца, Охрид, со ЕМБС 7162111, како заложен должник, засновано е заложно право - хипотека врз недвижен имот детално опишан во Имотен лист број 1501 за КО Коњско, Имотен лист број 2180 за КО Коњско и Имотен лист број 2179 за КО Коњско сопственост на должникот заложен должник Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТИНО ЈУНИОР БДВ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид и врз Имотен лист број 619 за КО Трпејца, сопственост на заложниот должник Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАРКО 15 ДООЕЛ увоз-извоз с. Трпејца, Охрид, а заради обезбедување на паричните побарувања на заложниот доверител кои произлегуваат од Договорот за рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно право бр. 02-140-202/2 од 12.5.2023 година, заверен од Комерцијална банка АД Скопје, изменет и дополнет со Анекс бр. 1 кон Договор за утврдување на рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно право бр. 02-100-3241/2 од 5.6.2025 година, како и конкретните договори и Анекс-договорите кои ќе се склучуваат врз основа на Договорот рамковен револвинг-кредит лимит, одобрен на износ од 3.500.000,00 евра, како и Договор за преземање на долг број 02-100-2420/2 од 16.5.2023 година на износ од 89.666.016 денари, Договор за преземање на долг број 02-100-3246/2 од 5.6.2025 година на износ од 29.520.000 денари и Договор за преземање на долг број 02-100-3247/2 од 5.6.2025 година на износ од 24.903.444 денари. (33537)

Со Анекс бр. 1 кон Нотарски акт - Договор за регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа) ОДУ бр. 259/23 од 18.5.2023 година од нотарот Никола Кузманоски од Охрид, кој Анекс договор е составен во форма на Нотарски акт ОДУ бр. 559/25 на 12.6.2025 година од нотарот Васко Паскали од Охрид, засновано е заложно право во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, и тоа над подвижниот имот сопственост на Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТИНО ЈУНИОР БДВ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со седиште на кеј „Македонија“ бр. 55, Охрид, со ЕМБС 6967388, детално опишан во Записник за опис и попис УЗП број 6321/2025 од 11.6.2025 година, заверен од нотарот Васко Паскали -Охрид, а заради обезбедување на паричните побарувања на заложниот доверител кои произлегуваат од Договорот за рамковен ре-

волвинг-кредит лимит врз основа на заложно право бр. 02-140-202/2 од 12.5.2023 година, заверен од Комерцијална банка АД Скопје, изменет и дополнет со Анекс бр. 1 кон Договор за утврдување на рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно право бр. 02-100-3241/2 од 5.6.2025 година, како и конкретните договори и Анекс-договорите кои ќе се склучуваат врз основа на Договорот рамковен револвинг-кредит лимит, одобрен на износ од 3.500.000,00 евра, како и Договор за преземање на долг број 02-100-2420/2 од 16.5.2023 година на износ од 89.666.016 денари, Договор за преземање на долг број 02-100-3246/2 од 5.6.2025 година на износ од 29.520.000 денари и Договор за преземање на долг број 02-100-3247/2 од 5.6.2025 година на износ од 24.903.444 денари. (33538)

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско земјиште „Сл. весник на Р Македонија“ бр. 135/07 од 8.11.2007 година, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето сопственост на продавачите Тихомир Цепиќ од Чучер Сандево, со адреса на живеење на ул. „2“ бр. 11 Чучер Сандево, Мирослав Цепиќ од Чучер Сандево, со адреса на живеење на ул. „2“ бр. 11, Чучер Сандево и Симона Крстев од Илинден, со адреса на живеење на ул. „8“ бр. 77А/Л2-2, Илинден сопственици на недвижен имот кој се наоѓа во КО Кучевиште вон град, на КП 4834 место викано/улица „Оризарска рупа“, катастарска култура – н, класа 6, со вкупна површина од 1.344 м2, видно од Имотен лист број 655 за КО Кучевиште вон град, издаден од Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, во рок од 8 (осум) дена од денот на овој оглас да се изјаснат за прифаќањето на понудата за продажба. Во спротивно, тие го губат правото на првенство и сопственикот може недвижниот имот - земјоделско земјиште да го понуди на друго правно или физичко лице. Продажната цена за горенаведениот недвижен имот изнесува 59.000 денари.

Понудите да се праќаат на адреса на нотарот Зафир Хаџи-Зафиров на ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 1А/1-2, Скопје. (33539)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци, Имотен лист број 16433 на КП бр. 10042, м. в. „Сопотски пат“, кат. култура зз н, класа 2, со површина од 1.122 м2, во сопственост на Орданчо Еленов од Кавадарци, за цена од 300.000 денари.

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чиешто земјиште граничи со земјиштето што се продава) на горенаведениот недвижен имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување. Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави до нотарот Наталија Кујунџиева, ул. „Илинденска“ бр. 22, Кавадарци. (33540)

Врз основа на Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа составен во форма на Нотарски акт од нотарот Васко Паскали од Охрид ОДУ бр. 606/25 од 26.6.2025 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен доверител, Андреј Спиркоски со живеалиште во Скопје, Гази Баба на ул. „Коце Металец“ бр. 31 А и Марио Спиркоски со живеалиште во Скопје, Гази Баба на ул. „Коце Металец“ бр. 31 А, како должници и Друштво за финансиски и деловни услуги КАРМЕН ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Охрид

Огласи

со седиште во Охрид на ул. „Железничка“ бр. 3 со ЕМБС 7479646, како заложен должник, засновано е заложно право - хипотека од нареден ред врз недвижен имот во градба - стан на КП бр. 4106 дел 4, број на зграда 1, влез 1, кат К2, број на посебен дел од зграда 11, со вкупна внатрешна површина од 37 м², во КО Охрид 4 запишан во Лист за предбележување на градба бр. 152482 за КО Охрид 4 и хипотека од прв ред врз паркинг-место во затворен простор на КП бр. 4106 дел 4, број на зграда 1, влез 1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 4, со отворена површина од 19 м², во КО Охрид 4, запишан во Лист за предбележување на градба бр. 152437 за КО Охрид 4, а заради обезбедување на побарувањата на заложниот доверител кои произлегуваат од Договорот за одобрување на станбен кредит бр. 3717837178 од 17.6.2025 година, заверен од Стопанска банка АД Скопје одобрен на износ од 50.000,00 евра во денарска противвредност, како и анекс-договорите што ќе се склучуваат врз основа на Договорот за одобрување на станбен кредит. (33541)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци, Имотен лист број 16433 на КП бр. 10041, м. в. „Сопотски пат“, кат. култура лз, класа 1, со површина од 1.076 м², во сопственост на Орданчо Еленов од Кавадарци, за цена од 300.000 денари.

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чиешто земјиште граничи со земјиштето што се продава) на горенаведениот недвижен имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување. Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави до нотарот Наталија Кујунџиева, ул. „Илинденска“ бр. 22, Кавадарци. (33542)

Врз основа на Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа, составен во форма на Нотарски акт од нотарот Васко Паскали од Охрид ОДУ бр. 593/25 од 23.6.2025 година, склучен помеѓу Уни банка АД Скопје, како заложен доверител, должникотелена Смиљкова со живеалиште во Градско, Велес на ул. „Душан Кирик“ бр. 16 и ДТ МАКТЕК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје, Карпош, на ул. „Варшавска“ бр. 1-1/7, со ЕМБС 5852455, како заложен должник, засновано е заложно право - хипотека врз недвижен имот - стан во градба на КП бр. 5576, дел 1, згр. 1, влез 1, кат К1, број на посебен дел од зграда 20, намена на посебен дел од зграда стан, со внатрешна површина 46 м² и КП бр. 5576, дел 1, згр. 1, влез 1, кат К1, број на посебен дел од зграда 20, намена на посебен дел од зграда помошни површини (тераса, лигија и балкон), со внатрешна површина 7 м², запишан во Лист за предбележување на градба бр. 149931 за КО Охрид 4, а заради обезбедување на побарувањата на заложниот доверител, кои произлегуваат од Договорот бр. 029LD-504-000021 за одобрување на станбен кредит со девизна клаузула арх. бр. 1202/8388-2/2025 од 17.6.2025 година, заверен од Уни банка АД Скопје одобрен на износ од 42.150,00 евра и анекс-договорите што ќе се склучуваат врз основа на Договорот за одобрување на станбен кредит. (33543)

Се продава земјоделско земјиште заведено на КП бр. 2601 дел 56, место викано/улица „Патерица“, катастарска култура зз-ов, катастарска класа 1, со површина од 3.165 м² и земјиште заведено на КП бр. 6442 дел 18,

место викано/улица „Патерица“, со површина од 50 м², со право на сопственост, во КО Охрид 4, запишано во Имотен лист бр. 152540 за КО Охрид, сопственост на Благовеста Каваева Пиед со живеалиште во Франција, за вкупна купопродажна цена во износ од 80.000,00 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Васко Паскали ул. „Димитар Влахов“ бр. 9-А, Охрид, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (33544)

Се известуваат сите сосопственици, заедничари, граничари и други заинтересирани лица дека се продава недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 77225 за КО Куманово, сопственост на Ајвази Мухарем од Куманово ул. „Цар Самоил“ бр. 27 со следниве катастарски индикации: КП бр.10397, дел 2, м. в. „Цигл. Вардар“, кат. култ. з гр, класа 2, површина 363 м².

Гореопишаниот имот се продава за вкупна цена од 1.000,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ за еврото на денот на исплатата.

Сите заинтересирани лица може за подетални информации да се јават во нотарската канцеларија на нотарот Наим Шерифи од Куманово на бул. „АСНОМ“ на ул. „11-ти Октомври“ лок. Хотел Куманово бр. 1/1, Куманово во рок од 8 (осум) дена. (33545)

Се продава недвижен имот заведен во Имотен Лист број 49 за КО Умин Дол, Лист Б:

-КП 386 м. в. „Село“, култура: ов, со површина од 1.412 м²;

-КП 386 м. в. „Село“, култура: зпз, со површина од 43 м² и

-КП 386 м. в. „Село“, култура: дм, со површина од 508 м², сопственост на продавачот Бобан Атанасовски со живеалиште во Скопје, Аеродром на бул. „АСНОМ“ бр. 68/2-18 за купопродажна цена од 1.200 евра,

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави до нотарот Анита Цветановска ул. „Ленинова“ бр. 48, Куманово. (33546)

Се продава недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 1314 за КО Охрид 4 како КП број 1553, дел 6, м. в. „Трново“, катастарска култура 11000, класа 4 со површина од 1.835 м², сопственост на продавачот Жорги Шапкароски од Велгошти, Охрид за купопродажна цена од 25 евра за метар квадратен или вкупна купопродажна цена од 45.875,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават во нотарот Васил Кузманоски, бул. „Македонски просветители“ бр. 5, Охрид. (33547)

Се продава 1/3 (една третина) идеален дел од недвижен имот запишан во Имотен лист број 309 за КО Белчишта: КП број 2782, на м. в. „Поле“, катастарска култура 11000, класа 4, со површина од 3.776 м², сопственост на продавачот Елена Наумоска од Лешани, Дебрца за вкупна купопродажна цена од 500,00 евра (петстотини евра) во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Бахар Калем ул. „Димитар Влахов“ бр. 13, Охрид. (33548)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште евидентирано во Лист Б на КП бр. 300 дел /, на место викано/улица „Садово“, катастарска култура зз - плодните земјишта, лз - лозја, класа 3 со вкупна површина од 2.227 м², на КП бр. 301 дел /, на место викано/улица „Садово“, катастарска култура зз - плодните земјишта, н - нива, класа 4 со вкупна површина од 3.950 м², на КП бр. 302 дел /, на место викано/улица „Садово“, катастарска култура ш - шуми, ш - шуми, класа 3 со вкупна површина од 782 м² и на КП бр. 303 дел /, на место викано/улица „Г. В. Садиково“, катастарска култура зз - плодните земјишта, пс - пасишта, класа 3 со вкупна површина од 811 м², сето запишано во Имотен лист бр. 69 за КО Ново Лагово со право на сопственост од по 1/3 (една идеална третина) на име на продавачите Драги Гулески од Прилеп, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 249-19 и Дарко Гулески од Прилеп, ул. „11 Октомври“ бр. 116, за продажна цена од 175.000 денари на секој од продавачите, односно вкупна продажна цена од 350.000 денари.

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135 од 8.11.2007 година) се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, бидејќи во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите писмено да се достават до нотарот Игор Ефремоски од Прилеп, со седиште на бул. „Гоце Делчев“ бр. 47-1, Прилеп. (33549)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на недвижност - хипотека ОДУ бр. 354/25 од 26.6.2025 год., кај нотарот Божидар Вангелов од Гевгелија, склучен помеѓу Стопанска банка АД - Скопје, со седиште во Скопје, Центар на ул. „11 Октомври“ бр. 7, ЕМБС 465549, како заложен доверител, Друштво за производство, услуги и трговија ЗО-ГО-ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште во Струмица на „Булевар Маршал Тито“ бр. 18-1/2, ЕМБС 4852354, како должник и иден заложен должник, Горан Василев од Струмица како гарант-платец/солидарен должник, Зоран Василев од Струмица како гарант-платец/солидарен должник, Друштво за производство, трговија и услуги ТЕКСТИДИ ДОО с. Јосифово Валандово, со седиште во Јосифово, Валандово на ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 34, со ЕМБС 7170815, како заложен должник, се објавува засновање заложно право на недвижен имот од прв ред над недвижниот имот во КО Раброво на: КП бр. 643 дел 3, м. в. „Анска Река“, катастарска култура

гз гиз, со површина 1.517 м² и КП бр. 643 дел 3, м. в. „Анска Река“, катастарска култура гз зпз 1, со површина 1.010 м², КП. Бр.643 дел 3, адреса Анска Река, зграда 1, нам. на зграда Г2-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина 753 м², КП бр. 643 дел 3, адреса Анска Река, зграда 1, нам. на зграда Г2-1, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина 93 м² и КП бр. 643 дел 3, адреса Анска Река, зграда 1, нам. на зграда Г2-1, влез 3, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина 93 м², запишани со право на сопственост на заложниот должник во Имотен лист бр. 653 КО Раброво, во корист на Стопанска банка АД - Скопје, врз основа на Договор за кредитна рамка заведен кај заложниот доверител Стопанска банка под бр. 20/1901-280 склучен на 23.6.2025 година, а кај должникот заведен под бр. 26/06 од 26.6.2025 година, со износ до 310.000,00 евра. (33550)

Над недвижниот имот сопственост на заложниот должник Друштво за проектирање, градежништво, инженеринг, застапување и трговија КОЛБИКО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „9 Мај“ бр. 13, Скопје, Центар, со ЕМБС 4747852 над кој е единствен и исклучив сопственик се воспоставува заложно право-хипотека од прв ред, врз: недвижен имот на ул. „Веле Марков“ бр. 3, лоциран на КП 12793, КО Горче Петров 6-Горче Петров: стан број 2 зграда 1, влез 1, кат-К1, со внатрешна површина од 94 м²; ПП (тераса, лоџија, балкон), број 2 со внатрешна површина од 16 м², паркинг-место во затворен простор бр.1, зграда 1, влез 1, кат ПО, со отворена површина од 15 м², и подрум бр. 3, зграда 1, влез 1, кат ПО, со внатрешна површина од 3м², сопственост на заложниот должник врз основа на Лист за предбележување на градба број 121739 за КО Горче Петров 6-Горче Петров, со Нотарски акт - Договор за засновање на заложно право - хипотека со својство на извршна исправа врз недвижност заверен под ОДУ бр.201/25 на 13.6.2025 година од нотарот Соња Гавровска во Скопје, во корист на заложниот доверител Шпаркасе банка АД Скопје, со седиште во Скопје, со седиште на ул. „Васил Иљоски“ бр. 14, Скопје, Центар, со ЕМБС 4558669, за обезбедување на парично побарување во износ од 132.940,00 евра во денарска противвредност. (33551)

Над недвижниот имот сопственост на заложниот должник - Друштво за проектирање, градежништво, инженеринг, застапување и трговија КОЛБИКО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „9 Мај“ бр. 13, Скопје, Центар, со ЕМБС 4747852 над кој е единствен и исклучив сопственик се воспоставува заложно право - хипотека од прв ред, и тоа врз: недвижен имот на ул. „Мирче Ацев“ б. б., лоциран на КП 13210/4, КО Центар 1: стан број 36 зграда 1, влез 1, кат-МА, со внатрешна површина од 63 м²; ПП (тераса, лоџија, балкон), број 36 со внатрешна површина од 7 м², сопственост на заложниот должник врз основа на Лист за предбележување на градба број 124384 за КО Центар 1, со Нотарски акт - Договор за засновање на заложно право - хипотека со својство на извршна исправа врз недвижност заверен под ОДУ бр. 202/25 на 13.6.2025 година од нотарот Соња Гавровска во Скопје, во корист на заложниот доверител Шпаркасе банка АД Скопје, со седиште во Скопје, со седиште на ул. „Васил Иљоски“ бр. 14, Скопје, Центар, со ЕМБС 4558669, за обезбедување на парично побарување во износ од 8.008.000 денари. (33552)

Огласи

Над подвижните предмети - сопственост на Друштво за транспорт, трговија и услуги АЛ-КИР ШПЕД ДООЕЛ, с. Ваташа, Кавадарци, со ЕМБС 7353847: возило, Марка VOLVO, тип на возило FH4X2T420, со број на шасија YV2AG10A7AB560124, тип/број на мотор D13C420EUV/D13219478CIA, сила на мотор 12777/315 kw/sm³, година на производство 2010 год. со Регистарски број КА 4025 AD, согласно Сообраќајна дозвола МК 1576263, издадена од МВР Кавадарци, полуприколка, Марка КЕМРФ, тип на возило SKM 35/3, со број на шасија W090213357NK42597, година на производство 2007 год. Со Регистарски број КА 0226 AD, согласно со Сообраќајна дозвола МК 1224576, издадена од МВР Кавадарци, врз основа на Нотарски акт - Договор за засновање на заложно право врз подвижни предмети - регистриран невладетелски залог (со својство на извршна исправа) ОДУ бр. 292/25 од 26.6.2025 год. на нотарот Митко Милков од Кавадарци, се воспоставува заложно право од прв приоритет во корист на НЛБ банка АД Скопје заради обезбедување на парично побарување во износ од 1.000.000 денари, по основ на Договор за долгорочен денарски кредит бр. 0041003148252, склучен на ден 25.6.2025 год., склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштво за транспорт, трговија и услуги АЛ-КИР ШПЕД ДООЕЛ, с. Ваташа, Кавадарци, како должник заложен должник, кое заложно право е регистрирано во Заложен регистар на РСМ на ден 26.6.2025 година со идентификациски број 11420250004919. (33553)

Со Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа ОДУ бр. 418/25 од 27.6.2025 година, составен од нотарот Данче Шеримова од Струмица, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен доверител, Александра ЈАНЕВА АНГЕЛОВА од Струмица, како корисник на кредитот должник-иден заложен должник, Иван АНГЕЛОВ од Штип, како корисник на кредитот должник, и согласен брачен другар на кредитокорисникот должник-иден заложен должник Александра ЈАНЕВА АНГЕЛОВА од Струмица, и Друштво за градежништво и трговија РИКО ГРАДБА извоз-увоз ДООЕЛ Ново Село, преку полномошникот Митко РИСТОМАНОВ од Ново Село, како заложен должник - инвеститор, засновано е заложно право (хипотека) од прв ред врз недвижен имот со сите припадоци и прирастоци кои постојат или ќе се изградат во иднина над недвижниот имот сопственост на заложниот должник - инвеститор Друштво за градежништво и трговија РИКО ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ Ново Село, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје: реден број 12, Број на зграда 1, Влез 1, Кат К2, Број 3, Намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект стан, Внатрешна површина во м2-65, и Реден број 11, Број на зграда 1, Влез 1, Кат К2, Број 3, Намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект помошни површини (тераса, ложија, балкон), Внатрешна површина во м2-11, во КО Струмица, запишан во Лист за предбележување на градба број 63737 кај Агенција за катастар на недвижности на РСМ, Одделение за катастар на недвижности Струмица, кој факт дека е во тек изведување на градба за што е извршено предбележување на правото на сопственост на зградата и посебниот дел од зграда е прибележан во Имотен лист број 480 за КО Струмица, кај Агенција за катастар на недвижности на РСМ Одделение за катастар на недвижности Струмица, како обезбедување на паричното побарување кое произлегува од ДОГОВОР за одобрување на станбен кредит Број 3721437214, склучен на ден 19.6.2025 година, помеѓу

заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, Александра ЈАНЕВА АНГЕЛОВА од Струмица, како корисник на кредит-должник-иден заложен должник, Иван АНГЕЛОВ од Штип, како корисник на кредитот должник, и Друштво за градежништво и трговија РИКО ГРАДБА извоз-увоз ДООЕЛ Ново Село, преку полномошник Митко РИСТОМАНОВ од Ново Село, како заложен должник - инвеститор, со кој договор заложниот доверител на корисникот/корисниците му/им одобрува станбен кредит со обезбедување согласно со условите утврдени со Договорот, за купување на стан во градба, во износ од 64.600,00 евра или во денарска противвредност пресметана по средниот курс за ЕУР според Индикативната курсна листа на Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ) на денот на исплатата на средствата по основ на кредитот од страна на Стопанска банка АД Скопје, со рок на отплата 360 месечни ануитети/рати, чиј износ е дефиниран од страна на Стопанска банка АД-Скопје во Амортизациониот план/Прегледот на паричните текови кој е составен дел на Договорот, на начин, под услови и рокови на пристигање подробно утврдени со цитираниот Договор за одобрување на станбен кредит и сите анекси кои подоцна ќе бидат склучени и ќе бидат негов составен дел и за максимален износ на побарувањето кој договорните страни го утврдуваат како збир на денарска противвредност на 65.000,00 евра - одобрен износ на кредитот, зголемен за износите на договорната камата, казнената камата за физички лица, провизиите и другите трошоци кои произлегуваат по основ на договорот за кредит, како и трошоците кои ќе произлезат од постапка за присилна наплата на побарувањето доколку таква се поведе пред надлежна институција, трошоци за осигурување, обезбедување, и друго, а се до целосно намирување на побарувањето на банката, зголемено за износот на споредните побарувања:редовна камата и сите трошоци предвидени во амортизациониот план и договорот, казнена камата (законска и договорна), провизии, даноци вклучувајќи ги но не ограничувајќи се на сите трошоци што би можеле да произлезат во евентуална постапка за присилна наплата (судска и извршна) односно постапка за реализација на заложното право, а кои трошоци се предвидени со тарифата на овластени субјекти за спроведување на таквата постапка со сите измени и дополнувања за целото времетраење на Договорот, како и сите останати побарувања кои ќе произлезат од деловната соработка помеѓу банката и корисникот на кредит од договорот кој се обезбедува. (33554)

ИСПРАВКА

Во огласот за засновање на залог со попис и опис на заложената ствар, Оглас бр. 32207, ID на огласот 136198, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 128 на ден 26.6.2025 година, направена е техничка грешка, односно наместо запишаниот рок: „1.6.2036 година“ треба да стои: „1.6.2035 година“.

Во останатиот дел од објавениот оглас текстот останува со иста содржина. (33555)

Врз основа на Нотарски акт - Анекс бр. 4 на Договор за залог врз недвижност – хипотека (со својство на извршна исправа) под ОДУ 909/25 од 19.6.2025 г., од нотарот Анастасија Петреска, склучен меѓу Прокредит банка АД Скопје, како заложен доверител и ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с. Стајковци Скопје со ЕМБС 6031773, како заложен должник, се врши промене

на во Нотарски акт - Договор за залог врз недвижност – хипотека (со својство на извршна исправа) составен кај нотарот Дарко Стојкоски под ОДУ 586/20 од 29.6.2020 г., изменет и дополнет со Нотарски акт - Анекс бр. 1 составен кај нотарот Дарко Стојкоски под ОДУ 69/24 од 30.1.2024 г., Нотарски акт - Анекс бр. 2 составен кај нотарот Дарко Стојкоски под ОДУ 608/24 од 18.6.2024 г. и Нотарски акт - Анекс бр. 3, составен кај нотарот Анастасија Петреска под ОДУ 693/25 од 16.5.2025 г. во насока на полноважна промена на веќе запишано заложно право – хипотека во Имотен лист број 127374 за КО Кисела Вода 2, Имотен лист број 113612 за КО Кисела Вода 2 и Имотен лист бр. 41386 за КО Кисела Вода 2 и упис на хипотека во Имотен лист број 2456 за КО Стајковци. (33558)

Врз основа на Нотарски акт-Договор за залог врз недвижност-хипотека (со својство на извршна исправа) под ОДУ 915/25 од 19.6.2025 г. од нотарот Анастасија Петреска склучен меѓу НЛБ банка АД Скопје како заложен доверител и СМС ШОПС ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 5746361 како заложен должник се врши упис на хипотека врз идна недвижност–објект во градба со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци КП 1232/24, број на зграда 1, влез 1, кат К5, број 58, стан, со површина од 32м², запишан во Лист за предбележување на градба број 48816 за КО Гази Баба, идна недвижност објект во градба со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци КП 1232/24, број на зграда 1, влез 3, кат ПО-2, број 50, паркинг место во затворен простор со површина од 13 м², запишан во Лист за предбележување на градба број 49042 за КО Гази Баба, износ на обезбеденото побарување 3.609.120 денари, видно од ДОГОВОР бр. KR2025/58788 за одобрување на станбен кредит склучен на ден 18.6.2025 г. (33559)

Се продава недвижен имот, во сопственост 1/1 на Виктор Радински со адреса на ул. „Ленинова“ бр. 16, Берово на КП 2940 м. в. „Абланица“, катастарска култура 15000, класа 6, со вкупна површина од 3.818 м², запишана во Имотен лист 630 КО Берово и за вкупна купопродажна цена со износ од 5.500.000 евра до денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата.

Согласно со Законот за земјоделското земјиште, се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување, на посочениот недвижен имот - земјоделско земјиште, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Емилија Георгиевска Адиска, Берово, на ул. „Димитар Влахов“ бр. 9. (33560)

Врз основа на Нотарски акт – ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ДОГОВОР ЗА ХИПОТЕКА ОД ПРВ РЕД СО ИЗВРШНА КЛАУЗУЛА со засновање на залог врз недвижен имот со својство на извршна исправа, заведен под ОДУ бр. 68/2025 од 13.6.2025 година, изработен од нотарот Маја Колева од Кратово, склучен помеѓу Силк Роуд банка АД Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 1, Скопје, Центар, со ЕМБС 4633148, и ЕДБ 4030993229939, како заложен доверител, и Друштво за сервис, производство, трговија и услуги КПМ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,

со седиште на ул. „Радишанска лево“ бр. 76-1, Радишани, Бутел, Скопје, со ЕМБС 7463650 и ЕДБ 4038020516684, како корисник на кредитот должник;

3. Румена Василова од Скопје со стан на ул. „Радишанска лево“ бр. 76, Скопје, Скопје, Бутел, како гарант платец/должник;

4. Далибор Тодоровски од Скопје со стан на ул. „1558“ бр. 37-б, Скопје, Радишани, како заложен должник;

5. Мартин Тодоровски од Скопје со стан на ул. „1558“ бр. 37-б, Скопје, Радишани, со ЕМБС 4031431 и ЕДБ 4014955100676, како заложен должник;

6. Милачко Василев од Скопје со стан на ул. „Радишанска лево“ бр. 76, Скопје, Бутел, Радишани, како согласна страна брачен другар на гарантот платец, запишано е заложно право - хипотека на недвижен имот од ПРВ РЕД во корист на заложниот доверител, и тоа врз недвижниот имот како што следува:

1. Засновање заложно право – хипотека од прв ред на недвижен имот со сите прирастоци и припадоци сега и во иднина, кој се наоѓа во Кратово во сосопственост, на заложните должници со дел на недвижност 1/2 идеален дел на секој одделно опфатени со Имотен лист број 613 за КО СТРАЦИН, Лист Б, податоци за земјиштето и за правото на сопственост: број на КП основен 2916, дел /, место викано „Мала стража герен“, култура 33/ПС, класа 3, со вкупна површина од 4.830 м², со право на сосопственост; засновање заложно право - хипотека од ПРВ ред на недвижен имот со сите прирастоци и припадоци сега и во иднина, кој се наоѓа во Кратово (Страцин) во сосопственост, на заложните должници со дел на недвижност 1/2, опфатени со Имотен лист број 613 за КО Страцин, а заради обезбедување на парично побарување на банката во вкупен износ од 1.537.500 денари, кое произлегува од Договор за кредит бр. 1811/3315 од 9.5.2025 година со кој му одобрува износ од 1.537.500 денари, со засновање на залог врз недвижен предмет од прв ред заведен кај доверителот, со извршна клаузула. (33636)

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз недвижност – хипотека со својство на извршна исправа, составен од нотарот Владимир Гашевски под ОДУ бр. 252/25 на ден 25.6.2025 г., склучен меѓу Прокредит банка АД Скопје, со седиште на ул. „МАНАПО“ бр. 7, Скопје, Карпош, со ЕМБС 5774136 и ЕДБ 4030003482066, како заложен доверител и Друштво за градежништво, трговија, услуги и инженеринг МГИ ИНВЕСТ ЛТД ДОО Скопје, со седиште на ул. „Петар Ацев“ бр. 7-33, Скопје, Аеродром, со ЕМБС 6581862 и ЕДБ 4058010504972, како заложен должник, се заснова заложно право – хипотека врз недвижен имот, со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци, кој се наоѓа во Скопје, КО Кисела Вода 2, построен на КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат МА, број 33, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со површина од 47 м², видно од Имотен лист број 111469 за КО Кисела Вода 2, соодветен дел од заеднички простории опишани во Имотен лист број 111470 за КО Кисела Вода 2, кои заеднички простории сразмерно по обем и функција му припаѓаат на предметниот недвижен имот евидентиран во Имотен лист број 111469 за КО Кисела Вода 2, со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци, кои се наоѓаат во Скопје, КО Кисела Вода 2, построен на КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат ПО 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда КП, со површина од

Огласи

275 м2 и КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат ПО 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда КП, со површина од 282 м2, видно од Имотен лист број 111470 за КО Кисела Вода 2, соодветен дел од заеднички простории опишани во Имотен лист број 116812 за КО Кисела Вода 2, кои заеднички простории сразмерно по обем и функција му припаѓаат на предметниот недвижен имот евидентиран во Имотен лист број 111469 за КО Кисела Вода 2, со сите сегашни и идни припадници и прирастоци, кои се наоѓаат во Скопје, КО Кисела Вода 2, построен на КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 2 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 39 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 2 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 39 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат К 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 2 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат К 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 39 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат К 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 2 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат К 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 39 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат МА, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 2 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат МА, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 39 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат ПО 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 24 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат ПО 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 24 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат ПО 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 26 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез

1, кат ПО 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 2 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат ПО 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 24 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 27 м2, КП 397, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „Петар Ацев“ бр. 7, бр. на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 51 м2, видно од Имотен лист број 116812 за КО Кисела Вода 2, __34/961 идеален дел од земјиште опишано во Имотен лист број 692 за КО Кисела Вода 2, кое земјиште сразмерно по обем и функција му припаѓаат на предметниот недвижен имот евидентиран во Имотен лист број 111469 за КО Кисела Вода 2, со сите сегашни и идни припадници и прирастоци, кое се наоѓа во Скопје, КО Кисела Вода 2, построен на КП 397, дел 1, место викано/улица „Петар Ацев“ бр. 7, катастарска култура ГИЗ, со површина од 482 м2 и КП 397, дел 1, место викано/улица „Петар Ацев“ бр. 7, катастарска култура ЗПЗ 1, со површина од 479 м2, видно од Имотен лист број 692 за КО Кисела Вода 2, заснована врз основа на Договор за станбен кредит бр. 14133932 склучен на ден 24.6.2025 година во Скопје во износ од 80.000,00 евра. (33637)

Врз основа на Договор за залог – хипотека со својство на извршна исправа, сочинет под ОДУ број 395/25 од 16.6.2025 година пред нотарот Сашо Василевски од Скопје, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, со седиште на ул. „Водњанска“ бр. 1 во Скопје – Центар, со ЕМБС 4664531 како заложен доверител и Друштво за градежништво и услуги БОНАНЦА УРБАН ДОО Скопје со ЕМБС 7097077, седиште на ул. „Горче Петров бр. 4-1/локал 3 и 4, Скопје – Карпош, како заложен должник, востановено е заложно право врз недвижен имот во Скопје: стан и помошни простории во Скопје на КП 10576, зграда бр. 4, влез 1, кат К5, број 11, во внатрешна површина од 9 м2, КП 10576, зграда бр.4, влез 1, кат К5, број 11, со внатрешна површина од 62 м2, право на градба и идна сопственост на Друштво за градежништво и услуги БОНАНЦА УРБАН ДОО Скопје, запишано во Лист за предбележување на градба број 125108 за КО Центар 1, издаден од АКН Скопје и паркинг-место во Скопје на КП 10576, зграда бр. 6, влез 1, кат ПР, број 9, во површина од 14 м2, запишано во Лист за предбележување на градба број 125115 за КО Центар 1, право на градба и идна сопственост на Друштво за градежништво и услуги БОНАНЦА УРБАН ДОО Скопје, кој имот заложниот должник го заложува како обезбедување на паричното побарување на заложниот доверител НЛБ банка АД Скопје на износ од 9.254.000 денари, кое побарување произлегува од Договор бр. KR2025/48338 за одобрување на станбен кредит. (33638)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, склучен на ден 12.6.2025 година, составен од нотарот Сашо Василевски од Скопје под ОДУ број 386/25 од 12.6.2025 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 7 во Скопје – Центар, со ЕМБС 4065549, како заложен доверител и Друштво за градежништво и услуги ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скопје со ЕМБС

6671853, седиште на бул. „Илинден“ бр. 109 лок. 3 во Скопје, Карпош, како заложен должник, востановено е заложно право врз недвижен имот во Скопје лоциран на: КП 1822 дел 4, адреса (улица и куќен број на зграда) „8 Септември“ бр. 18, бр. на зграда/друг објект 1, намена на згр. преземена при конверзија на податоците од стариот ел. систем Б4-6, влез 1, кат К4, број 9, намена на посебен заеднички дел од зграда - СТ со внатрешна површина од 65 м²; КП 1822 дел 4, адреса (улица и куќен број на зграда) „8 Септември“ бр. 18, бр. на зграда/друг објект 1, намена на згр. преземена при конверзија на податоците од стариот ел. систем Б4-6, влез 1, кат К4, број 9, намена на посебен заеднички дел од зграда - ПП со внатрешна површина од 6 м², запишан во Имотен лист бр. 82409 за КО Карпош и соодветен дел од градежно изградено земјиште и земјиште под зграда во Скопје на м. в. бул. „8 Септември“ бр. 18, во обем што му припаѓа на стан бр. 9 за редовна употреба на КП 1822, дел 4, заедничка сопственост на Друштво за градежништво и услуги ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скопје и други, запишано во Имотен лист број 94909 за КО Карпош, издаден од АКН Скопје, кој имот заложниот должник го заложува како обезбедување на паричното побарување на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје на износ од 80.000,00 (осумдесет илјади) евра, во денарска противвредност пресметана по средниот курс за еврото според индикативната курсна листа на НБРСМ на денот на исплатата на средствата од кредитот, кое побарување произлегува од Договор за одобрување на станбен кредит заведен кај заложниот доверител под број 3706437064. (33697)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, составен од нотарот Сашо Василевски од Скопје под ОДУ број 381/25 од 12.6.2025 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 7 во Скопје, Центар, со ЕМБС 4065549, како заложен доверител, Друштво за производство и трговија КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО увоз-извоз Скопје со ЕМБС 4302052, седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 212 во Скопје, Кисела Вода, како заложен должник и Друштво за градежништво и услуги ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скопје со ЕМБС 6671853, седиште на бул. „Илинден“ бр. 109 лок. 3 во Скопје, Карпош, како заложен должник, востановено е заложно право врз недвижен имот во Скопје лоциран на: КП 1232/19, реден број 490, број на зграда 1, влез 2, кат К4, број 98, намена на посебен/заеднички дел од зграда - апартман (единица за престој), со површина од 47 м², КП 1232/19, реден бр. 491, број на зграда 1, влез 2, кат К4, број 98, намена на посебен/заеднички дел од зграда - помошни површини (тераса, лоѓија, балкон) со површина од 5 м², запишано во Лист за предбележување на градба бр. 47949 за КО Гази Баба, кој имот заложните должници го заложуваат како обезбедување на паричното побарување на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје на износ од 64.000,00 (шеесет и четири илјади) евра во денарска противвредност пресметана по средниот курс за еврото според индикативната курсна листа на НБРСМ на денот на исплатата на средствата од кредитот, кое побарување произлегува од Договор за одобрување на станбен кредит број 3697236972. (33698)

Врз основа на Договор за залог – хипотека со својство на извршна исправа склучен под ОДУ број 429/25 од 25.6.2025 година, пред нотарот Сашо Василевски од

Скопје, помеѓу Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 7 во Скопје, Центар, со ЕМБС 4065549, како заложен доверител и Друштво за градежништво и услуги БОНАНЦА УРБАН ДОО Скопје со ЕМБС 7097077, седиште на ул. „Горче Петров“ бр. 4-1, локал 3 и 4, Скопје – Карпош, како заложен должник, востановено е заложно право врз недвижен имот во Скопје лоциран на КП 6206, дел 7, реден број 1, број на зграда 1, влез 1, кат МА, број 85, намена на посебен/заеднички дел од зграда - помошни површини (тераса, лоѓија балкон), со површина од 6 м², КП 6206, дел 7, реден број 2, број на зграда 1, влез 1, кат МА, број 85, намена на посебен/заеднички дел од зграда - стан, со површина од 67 м², право на градба и идна сопственост на БОНАНЦА УРБАН ДОО Скопје, запишано во Лист за предбележување на градба број 121035 за КО Горче Петров 6 – Горче Петров, и врз недвижност - идна градба на која заложниот должник има право на градење и е со следните катастарски индикации: КП 6206, дел 7, реден број 1, број на зграда 1, влез 1, кат НК, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда - помошни површини (тераса, лиѓија балкон), со површина од 67 м², запишано во Лист за предбележување на градба број 121047 за КО Горче Петров 6 – Горче Петров, кое заложно право- хипотека од прв ред е воспоставено во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, кој имот заложниот должник го заложува како обезбедување на паричното побарување на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, на износ од 55.000,00 евра, кое побарување произлегува од Договор за одобрување на станбен кредит заведен кај заложниот доверител под број 3728037280, склучен во Скопје. (33699)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, составен од нотарот Сашо Василевски од Скопје под ОДУ број 426/25 од 24.6.2025 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 7 во Скопје – Центар, со ЕМБС 4065549, како заложен доверител, Друштво за производство и трговија КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО увоз-извоз Скопје со ЕМБС 4302052, седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 212 во Скопје - Кисела Вода, како заложен должник и Друштво за градежништво и услуги ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скопје со ЕМБС 6671853, седиште на бул. „Илинден“ бр. 109 лок. 3 во Скопје - Карпош, како заложен должник, востановено е заложно право врз недвижен имот во Скопје лоциран на: КП 1232/19, реден број 84, број на зграда 1, влез 1, кат К7, број 157, намена на посебен/заеднички дел од зграда - апартман (единица за престој), со површина од 50 м², КП 1232/19, реден број 85, број на зграда 1, влез 1, кат К7, број 157, намена на посебен/заеднички дел од зграда - помошни површини (тераса, лоѓија, балкон) со површина од 5 м², запишано во Лист за предбележување на градба бр.47949 за КО Гази Баба, кој имот заложните должници го заложуваат како обезбедување на паричното побарување на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје на износ од 113.100,00 евра, во денарска противвредност пресметана по средниот курс за еврото, според индикативната курсна листа на НБРСМ на денот на исплатата на средствата од кредитот, кое побарување произлегува од Договор за одобрување на станбен кредит број 3724237242 и Договор за одобрување на ненаменски потрошувачки кредит број 12-43328. (33700)

ЈАВНИ ОБЈАВИ НА ИЗВРШИТЕЛИ

ЈАВНА ОБЈАВА

(Врз основа на член 48 од Законот за извршување „Службен весник на РМ“ бр. 72/16, бр. 142/16 и бр. 233/18)

Извршителот Благој Бањански од Неготино, врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Друштво за производство, трговија и услуги ТРАК МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци од Кавадарци со седиште на ул. „Шишка“ бр. 124, преку полномошникот адвокат Марија Најдова Петрезанова, засновано на извршната исправа Пресуда МАЛВ-ПЛ1-ТС бр. 41/24 од 21.11.2024 година на Основен суд Гевгелија, против должникот Друштво за производство, трговија и услуги ТОКАМ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија од Гевгелија со седиште на ул. „Панче Пешев“ 1/Б-20, на ден 27.6.2025 година, го

ПОВИКУВА

Должникот Друштво за производство, трговија и услуги ТОКАМ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија од Гевгелија со седиште на ул. „Панче Пешев“ 1/Б-20, да се јави кај извршителот Благој Бањански од Неготино на ул. „Фемо Кулаков“ бр. 15/1-1, заради врачување на Налог за извршување (од сметка на должник врз основа на член 210 став 1 од ЗИ) И. бр. 151/25 од 27.1.2025 година и Налог за извршување (врз основа на член 96 од ЗИ) И. бр. 151/25 од 12.2.2025 година, во рок од 3 (три) дена сметано од објавувањето на овој јавен повик во јавното гласило.

Се предупредува должникот Друштво за производство, трговија и услуги ТОКАМ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија од Гевгелија со седиште на ул. „Панче Пешев“ 1/Б-20, дека ваквиот начин на достава се смета за уреден и дека негативните последици кои можат да настанат ќе ги сноси самата странка.

Оваа објава се објавува во „Службен весник на РСМ“.

Извршител,
Благој Бањански, с.р.
(33418)

И. бр. 674/2024

ЈАВНА ОБЈАВА

(Врз основа на член 48 од Законот за извршување „Сл. весник на РМ“ бр. 233/2018 од 20.12.2018 година)

Извршителот Павел Томашевски постапувајќи по предлогот на доверителот Трајанче Спасовски од Скопје со живеалиште на ул. „Лисец“ бр. 156, против должникот Друштво за производство, трговија и услуги ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје од Скопје со ЕДБ 4058021538534 и седиште на ул. „Борис Трајковски“ 24 4, заради остварување на парично побарување, на ден 30.6.2025 година, го

ПОВИКУВА

Должникот Друштво за производство, трговија и услуги ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со ЕДБ 4058021538534 да се јави во канцеларијата на извршителот на ул. „11 Октомври“ бр. 23А-2/4 Скопје, заради доставување на Записник за делба на износот постигнат со продажба на недвижност (врз основа на член 202 од Законот за извршување) од 27.6.2025 год. и

Заклучок за намирување на повеќе доверители (врз основа на член 114 од Законот за извршување) од 30.6.2025 година заведено со И. бр. 674/2024 во рок од 1 (еден) ден, сметано од денот на последното објавување на ова јавно повикување во јавното гласило.

Се предупредува должникот Друштво за производство, трговија и услуги ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје дека ваквиот начин на достава се смета за уреден и дека негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

Оваа јавна објава се објавува еднаш во дневниот весник „Нова Македонија“, во „Службен весник на РСМ“ и на веб-страницата на КИРСМ.

Извршител,
Павел Томашевски, с.р.
(33533)

НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ

Лична карта

Лична карта бр. М0475325 на име Нада Ристова, Скопје. (33562)
Лична карта бр. М0731431 на име Роберт Јуван, Скопје. (33563)
Лична карта бр. А1914267 на име Анета Диноли, Скопје. (33564)
Лична карта бр. G1398323 на име Шендрит Деари, Гостивар. (33567)
Лична карта бр. М0786614 на име Новица Миноски, Гостивар. (33568)
Лична карта бр. G1399496 на име Аљије Хајрулаи, Гостивар. (33569)
Лична карта бр. N0035041 на име Мухамед Садику, Гостивар. (33570)
Лична карта бр. N0251103 на име Абдулбари Кадрији, Гостивар. (33571)
Лична карта бр. N0235982 на име Гзим Селими, Кичево. (33572)
Лична карта бр. N0456847 на име Шазиман Бафтири, Кичево. (33573)
Лична карта бр. M0679733 на име Трајче Тасевски, Кратово. (33575)
Лична карта бр. M0234580 на име Огнен Чавдаревиќ, Куманово. (33576)
Лична карта бр. N0354860 на име Редифе Арифи, Куманово. (33577)
Лична карта бр. M0697187 на име Анета Станковска, Куманово. (33578)
Лична карта бр. M1099913 на име Владо Дабески, Охрид. (33581)
Лична карта бр. А2240181 на име Донка Вељаноска, Прилеп. (33582)
Лична карта бр. А2354645 на име Емануел Бајрамоски, Прилеп. (33583)
Лична карта бр. M0784731 на име Мухамед Амедов, Радовиш. (33587)
Лична карта бр. А2035589 на име Емин Шерифов, Радовиш. (33588)
Лична карта бр. А2535095 на име Ратко Ковјаниќ, Скопје. (33593)
Лична карта бр. M0125815 на име Југослав Јовановски, Скопје. (33594)
Лична карта бр. M0774831 на име Вера Стојановска, Скопје. (33595)
Лична карта бр. А1950660 на име Мирјана Тале, Скопје. (33596)
Лична карта бр. А2716523 на име Делфина Саравинова, Скопје. (33597)

на Република Северна Македонија

Огласи

Лична карта бр. M0557791 на име Таско Гоцевски, Скопје. (33598)
 Лична карта бр. N0238623 на име Омер Кроси, Скопје. (33599)
 Лична карта бр. N0230408 на име Бесјан Биљали, Скопје. (33600)
 Лична карта бр. R0001668 на име Дениса Сејфула, Скопје. (33601)
 Лична карта бр. M0116211 на име Васко Томановиќ, Скопје. (33602)
 Лична карта бр. N0013456 на име Бујар Гаши, Скопје. (33603)
 Лична карта бр. N0023007 на име Сумеја Исмаили, Скопје. (33604)
 Лична карта бр. M1106253 на име Мерсина Шабан, Скопје. (33605)
 Лична карта бр. M0343163 на име Стојмир Петров, Скопје. (33606)
 Лична карта бр. M0047467 на име Елена Метчева, Скопје. (33607)
 Лична карта бр. M0430905 на име Даниела Крстеска, Струмица. (33608)
 Лична карта бр. M0736516 на име Верица Арсова, Штип. (33613)
 Лична карта бр. A2676112 на име Милена Мицевски, Битола. (33639)
 Лична карта бр. M0206604 на име Митко Пашовски, Битола. (33640)
 Лична карта бр. M0977849 на име Владимир Миновски, Битола. (33641)
 Лична карта бр. M0904280 на име Ангела Думиќ, Скопје. (33642)
 Лична карта бр. A2658637 на име Верка Стојковска, Делчево. (33643)
 Лична карта бр. M0361190 на име Марика Поцкова, Гевгелија. (33644)
 Лична карта бр. G1352631 на име Весел Имери, Гостивар. (33645)
 Лична карта бр. G1448231 на име Јетмир Латифи, Гостивар. (33646)
 Лична карта бр. M0675526 на име Наџи Гулаји, Гостивар. (33647)
 Лична карта бр. N0212442 на име Дрилон Џелили, Кичево. (33648)
 Лична карта бр. M0342236 на име Драга Насева, Кочани. (33650)
 Лична карта бр. M0504477 на име Благица Ѓорѓиева, Кочани. (33651)
 Лична карта бр. M0081086 на име Фиданка Ангелова, Кочани. (33652)
 Лична карта бр. M0795613 на име Сузана Димковиќ, Куманово. (33654)
 Лична карта бр. N0274729 на име Ејуп Демири, Куманово. (33655)
 Лична карта бр. M0615448 на име Димитар Арнаудов, Охрид. (33659)
 Лична карта бр. M0533389 на име Самит Бајрамоски, Прилеп. (33660)
 Лична карта бр. M0193256 на име Христо Илиоски, Прилеп. (33661)
 Лична карта бр. M0281395 на име Димче Петров, Радовиш. (33662)
 Лична карта бр. M0816830 на име Марина Петровска, Скопје. (33665)
 Лична карта бр. M0896479 на име Светлана Корјакина, Скопје. (33666)
 Лична карта бр. M0037770 на име Валентино Богески, Скопје. (33667)
 Лична карта бр. M1246393 на име Кујтим Незир, Скопје. (33668)

Лична карта бр. A2601907 на име Марјан Цветковски, Скопје. (33669)
 Лична карта бр. M0368415 на име Даниела Спасеска, Скопје. (33670)
 Лична карта бр. M0403230 на име Весна Манасовска, Свети Николе. (33671)
 Лична карта бр. A2552224 на име Елисавета Дејкоска, Струга. (33672)
 Лична карта бр. N0363413 на име Шериф Идризи, Тетово. (33673)
 Лична карта бр. A2747595 на име Иван Трајчев, Велес. (33684)
 Лична карта бр. M0435539 на име Ерика Ефремовска, Штип. (33685)

Пасош

Пасош бр. M1022864 на име Ангелина Новеска, Кичево. (33574)
 Пасош бр. M0676797 на име Асиме Шакировска, Куманово. (33579)
 Пасош бр. M1041640 на име Ристе Трајчев, Радовиш. (33589)
 Пасош бр. M1041263 на име Никола Илиев, Радовиш. (33590)
 Пасош бр. M0526307 на име Здравка Георгиева, Струмица. (33609)
 Пасош бр. N0213602 на име Хабибе Ахмети, Тетово. (33610)
 Пасош бр. N0213604 на име Меваип Ахмети, Тетово. (33611)
 Пасош бр. N0259588 на име Биљал Шасивари, Тетово. (33612)
 Пасош бр. N0408438 на име Неџип Имери, Куманово. (33656)
 Пасош бр. N0608733 на име Бљерта Јахја, Куманово. (33657)
 Пасош бр. N0406376 на име Магбуле Садики, Куманово. (33658)
 Пасош бр. M0006289 на име Асу Демирова, Радовиш. (33663)
 Пасош бр. N0208851 на име Фламур Реџеџи, Тетово. (33674)
 Пасош бр. N0622534 на име Бардхиљ Абдурамани, Тетово. (33675)
 Пасош бр. N0358479 на име Сабит Куртиши, Тетово. (33676)
 Пасош бр. N0251658 на име Бесјан Сулејмани, Тетово. (33677)
 Пасош бр. N0251659 на име Албин Сулејмани, Тетово. (33678)
 Пасош бр. N0622542 на име Рабије Идризи, Тетово. (33679)
 Пасош бр. N0426462 на име Реџе Бејтули, Тетово. (33680)
 Пасош бр. N0555479 на име Зејнула Мурсели, Тетово. (33681)
 Пасош бр. N0555478 на име Ремзије Мурсели, Тетово. (33682)
 Пасош бр. N0637855 на име Јара Абдурамани, Тетово. (33683)

Мемориска картичка

Мемориска возачка картичка бр. Mк10100017971011 издадена од АМЕРИТ, Скопје на име Тодор Костов, Скопје. (33522)

Свидетелство

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Петар Здравковски - Пенко", Скопје на име Амар Точи, Скопје. (33410)
 Свидетелство за 1 год. издадено од СЕУ "Моша Пијаде", Скопје на име Светлана Тренкоска, Скопје. (33411)

на Република Северна Македонија

Огласи

Свидетелство за 2 год. издадено од СЕУ “Моша Пијаде“, Скопје на име Светлана Тренкоска, Скопје. (33412)

Свидетелство за 3 год. издадено од СЕУ “Моша Пијаде“, Скопје на име Светлана Тренкоска, Скопје. (33413)

Свидетелство за 1 год. издадено од СМУГС “Д-р Панче Караџов“, Скопје на име Шејма Рецепи, Скопје. (33421)

Свидетелство за 6 одд. издадено од ОУ “Хасан Приштина“, Скопје на име Мухамед Круези, Скопје. (33503)

Свидетелство на име Раим Ибраими, Кичево. (33702)

Свидетелство за 6 одд. на име Сара Арсовска, с. Горобинци. (33703)

Свидетелство за 7 одд. на име Сара Арсовска, с. Горобинци. (33704)

Свидетелство за 8 одд. на име Јордан Велковски. (33705)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Гоце Делчев“ Штип на име Станчева Нарциза. (33711)

Свидетелство на име Симонов Зоранче. (33714)

Свидетелство на име Александра Младенов, Струга. (33715)

Свидетелство на име Христијан Цветков. (33721)

Свидетелство на име Славица Христова. (33724)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ “Ацо Шопов“, Скопје на име Боге Илковски, Скопје. (33725)

Диплома

Диплома издадена од СЕУ “Моша Пијаде“, Скопје на име Светлана Тренкоска, Скопје. (33414)

Диплома на име Борислав Јованоски. (33713)

Диплома на име Драган Кузманоски, Кичево. (33716)

Диплома на име Горѓија Николоски, Кичево. (33718)

Диплома на име Агрон Салиу, Кичево. (33719)

Диплома на име Златко Крстески, Кичево. (33720)

Диплома на име Ерблина Мемети. (33723)

Дозвола -

Дозвола - Лиценца за работа бр.0009822 издадена од Лекарска комора на име Бесник Алији, Гостивар. (33520)

АДР дозвола, потврда

АДР дозвола, потврда Дозвола бр.0910700 издадена од Министерство за транспорт на име Добре Јовановски, Скопје. (33521)

Полиса

Полиса бр. 11015011 на име Пајтум Кура. (33708)

Полиса бр. 33549 на име Пајтум Кура. (33709)

Возачка дозвола

Возачка дозвола бр. U0328706 на име Емил Паришко, Битола. (33561)

Возачка дозвола бр. U0175939 на име Милан Петков, Гевгелија. (33565)

Возачка дозвола бр. X1069176 на име Шендрит Деари, Гостивар. (33566)

Возачка дозвола бр. U0533701 на име Алмин Шаќировски, Македонски Брод. (33580)

Возачка дозвола бр. U0023449 на име Емин Шерифов, Радовиш. (33584)

Возачка дозвола бр. U0184657 на име Ленче Литајковска, Радовиш. (33585)

Возачка дозвола бр. U0497862 на име Мухамед Амедов, Радовиш. (33586)

Возачка дозвола бр. Y0207173 на име Бујар Таири, Скопје. (33591)

Возачка дозвола бр. U0051539 на име Зоран Ѓорчевски, Скопје. (33592)

Возачка дозвола бр. U0373543 на име Благица Ѓорѓиева, Кочани. (33649)

Возачка дозвола бр. U0482260 на име Елена Максимовска, Крива Паланка. (33653)

Возачка дозвола бр. U0334681 на име Петар Димитриевски, Скопје. (33664)

Сообраќајна дозвола

Сообраќајна дозвола бр.5040918 на име Лазо Стамаџиев, Кавадарци. (33614)

Сообраќајна дозвола бр.3481575 на име Бурхан Берзати, Тетово. (33615)

Сообраќајна дозвола бр.2137201 на име Сами Демири, Куманово. (33616)

Сообраќајна дозвола бр.5082629 на име Сафет Казани, Дебар. (33617)

Сообраќајна дозвола бр.2001154 на име Ленче Литајковска, Радовиш. (33618)

Сообраќајна дозвола бр.1939263 на име Зоран Трајковски, Кратово. (33619)

Сообраќајна дозвола бр.1730697 на име Александар Ангушев, Струмица. (33620)

Сообраќајна дозвола бр.1744712 на име Зоран Станковски, Крива Паланка. (33621)

Сообраќајна дозвола бр.3289303 на име Сафиудин Мемедоски, Кичево. (33622)

Сообраќајна дозвола бр.1428331 на име Маврово И Ростуше Општина, Гостивар. (33623)

Сообраќајна дозвола бр.3296337 на име Исније Таири, Тетово. (33624)

Сообраќајна дозвола бр.3278770 на име Тони Ристески, Прилеп. (33625)

Сообраќајна дозвола бр.1210062 на име Наим Исмаили, Тетово. (33626)

Сообраќајна дозвола бр.1137136 на име Џенис Мехмед, Велес. (33627)

Сообраќајна дозвола бр.1027603 на име Лидија Тимова, Пробиштип. (33628)

Сообраќајна дозвола бр.5032995 на име Лазо Стамаџиев, Кавадарци. (33629)

Сообраќајна дозвола бр.3528254 на име Јетон Хаљити, Гостивар. (33630)

Сообраќајна дозвола бр.2243748 на име Златко Атанасов, Струмица. (33631)

Сообраќајна дозвола бр.1428331 на име Маврово И Ростуша Општина, Гостивар. (33632)

Сообраќајна дозвола бр.1027603 на име Лидија Тимова, Пробиштип. (33633)

Сообраќајна дозвола бр.3528254 на име Јетон Хаљити, Гостивар. (33634)

Сообраќајна дозвола бр.3501000 на име Таулант Незири, Скопје. (33686)

Сообраќајна дозвола бр.2168031 на име Сашко Здравевски, Скопје. (33687)

Сообраќајна дозвола бр.2114296 на име Рент А Кар Мара Доел, Скопје. (33688)

Сообраќајна дозвола бр.1878936 на име Павел Тодороски, Охрид. (33689)

Сообраќајна дозвола бр.1653283 на име Џенета Тоска, Скопје. (33690)

Сообраќајна дозвола бр.1532274 на име Ердун Мисими, Скопје. (33691)

Сообраќајна дозвола бр.3294890 на име Сефедин Исаки, Скопје. (33692)

Сообраќајна дозвола бр.1263137 на име Симијон Аврамов, Радовиш. (33693)

Сообраќајна дозвола бр.1330438 на име Никола Глигоров, Скопје. (33694)

Сообраќајна дозвола бр.1308306 на име Фармед-М Фармед-М, Гостивар. (33695)

Сообраќајна дозвола бр.3194758 на име Дардан Балаџи, Кичево. (33696)

Неважечки документи со непотполни / нецелосни**податоци**

Општ на име Пајтум Кура, Струга. (33707)

ОГЛАСИ



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Халк Осигурување АД Скопје**Извештај за финансиските извештаи**

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Халк Осигурување АД Скопје ("Друштвото"), како што се прикажани на страните од 1 до 69, кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2024 година, билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината тогаш завршена, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реално прикажување на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и проценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мислење за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето квалификувано мислење.

**Извештај на независниот ревизор****Основа за квалификувано мнение**

На 31 декември 2023 година, Друштвото имаше признаено побарувања од работи на соосигурување и реосигурување во износ од МКД 54.408 илјади. При проценката на надоместливиот износ на овие побарувања, раководството примени одредени претпоставки кои не беа поткрепени со доволно соодветни докази. Доколку раководството користеше претпоставки поткрепени со такви докази, сметководствената вредност на побарувањата од работи на соосигурување и реосигурување на 31 декември 2023 година би била намалена за МКД 8.205 илјади, останатите расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања за годината тогаш завршена би се зголемиле за МКД 2.982 илјади, а задржаната добивка на тој датум би се намалила за МКД 5.223 илјади. Како што е опишано во делот Останати прашања, претходниот ревизор изрази квалификувано мнение за финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година поради оваа работа. Нашето мнение за финансиските извештаи за тековниот период е исто така квалификувано поради влијанието на оваа работа врз споредливоста на бројките за тековната година со кореспондирачките податоци.

Квалификувано мнение

Според наше мнение, освен за ефектите врз кореспондирачките податоци на прашањето опишано во делот Основа за квалификувано мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Останати прашања кои се однесуваат на споредбените информации

Финансиските извештаи на Друштвото на и за годината што завршува на 31 декември 2023 година беа ревидирани од друг ревизор, кој изрази квалификувано мнение за тие финансиски извештаи на 30 април 2024 година. Основата за тоа квалификувано мнение се однесуваше на несогласување во однос на соодветноста на исправката на вредноста за побарувања од работи на соосигурување и реосигурување, соодветноста на капитализираните трошоците за лиценци како нематеријални средства, и сметководствената вредност на одложените трошоци за стекнување.

Ние го оценивме ефектот на прашањата поврзани со капитализираните трошоци за лиценци и одложените трошоци за стекнување врз финансиските извештаи за тековната година и нашето мнение за финансиските извештаи за тековната година не е модификувано во однос на овие прашања.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(г) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со

*Извештај на независниот ревизор*

годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Управниот Одбор на Друштвото на 14 март 2025 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, којшто беше одобрен од Управниот Одбор на Друштвото на 30 април 2025 година.

Скопје, 30 април 2025 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Срѓан Ранѓеловиќ

КПМГ Ревизија ДОО
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ



Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
 Финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

	Број на белешка	Тековна деловна година 2024	Претходна деловна година 2023
Актива			
А. Нематеријални средства	6	115.563.857	73.223.480
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства		115.563.857	73.223.480
Б. Вложувања		1.174.199.029	1.132.414.348
Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства	10	188.601.586	193.506.923
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		188.601.586	193.506.923
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		188.601.586	193.506.923
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		12.170.579	11.893.609
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	7	12.170.579	11.893.609
Останати финансиски вложувања	8	973.426.864	927.013.816
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	8.1	365.921.018	363.923.964
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	58.002.946
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		365.921.018	305.921.018
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување	8.2	97.062.242	61.591.108
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		97.062.242	61.591.108
4. Депозити, заеми и останати пласмани		510.443.604	501.498.744
4.1 Дадени депозити	8.3	509.001.000	499.501.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани	8.4	1.442.604	1.997.744
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
Депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување		-	-
В. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	14	48.047.854	50.937.236
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		34.476.397	28.148.270
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		13.571.457	22.788.966
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		-	-
Д. Одложени и тековни даночни средства		1.463.585	2.518.291
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		1.463.585	2.518.291

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година
Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Г. Побарувања	9	215.629.916	245.083.086
Побарувања од непосредни работи на осигурување	9.1	171.863.957	116.464.000
1. Побарувања од осигуреници		162.163.178	98.618.786
2. Побарувања од посредници		9.700.779	17.845.214
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	9.2	7.052.300	54.407.581
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		7.052.300	54.407.581
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
Останати побарувања	9.3	36.713.659	74.211.505
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		7.251.672	41.328.703
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања		14.900.813	19.851.175
3. Останати побарувања		14.561.174	13.031.627
Побарувања по основ на запишан а неуплатен капитал		-	-
Е. Останати средства		43.205.821	48.539.783
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	10	16.944.551	22.994.591
1. Опрема		10.685.821	11.906.562
2. Останати материјални средства		6.258.730	11.088.029
Парични средства и останати парични еквиваленти	11	25.384.724	24.668.117
1. Парични средства во банка		25.384.583	24.618.125
2. Парични средства во благајна		-	49.992
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		141	-
Залихи и ситен инвентар		876.546	877.075
Ж. Активни временски разграничувања		87.180.782	69.136.020
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	12	86.667.619	69.136.020
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		513.163	-
З. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинатото работење		-	-
С. Вкупна актива		1.685.290.844	1.621.852.244
И. Вон-билансна евиденција – актива	31	112.662.724	112.727.032
Пасива			
А. Капитал и резерви	13	532.022.421	530.658.424
Запишан капитал		1.384.842.083	1.384.842.083
1. Запишан капитал од обични акции		1.384.842.083	1.384.842.083
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
Премии за емитирани акции		-	-
Ревалоризациона резерва		-	-
1. Материјални средства		-	-
2. Финансиски вложувања		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
Резерви		-	-
1. Законски резерви		-	-
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5 Останати резерви		-	-
Нераспределена нето добивка		-	-
Пренесена загуба		854.183.659	783.808.902
Добивка за тековниот пресметковен период		1.363.997	-
Загуба за тековниот пресметковен период		-	70.374.757
Б. Субординирани обврски		-	-
В. Бруто технички резерви	14	985.747.708	905.312.796
Бруто резерви за преносни премии		481.508.906	373.158.462
Бруто математичка резерва		-	-
Бруто резерви за штети		501.440.319	529.660.883

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година

Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Бруто резерви за бонуси и попусти		2,798,483	2,493,451
Бруто еквализациона резерва		-	-
Бруто останати технички резерви		-	-
Г. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик		-	-
Д. Останати резерви		8,359,388	9,516,198
1. Резерви за вработени		7,209,930	-
2. Останати резерви	15	1,149,458	9,516,198
Ѓ. Одложени и тековни даночни обврски		481,750	-
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		481,750	-
Е. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување		-	-
Ж. Обврски	16	107,575,645	133,172,349
Обврски од непосредни работи на осигурување		5,039	-
1. Обврски спрема осигуреници		5,039	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		17,372,949	82,597,344
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		17,372,949	82,597,344
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
Останати обврски		90,197,657	50,575,005
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		39,296,190	17,391,273
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		1,713,499	2,317,279
3. Останати обврски		49,187,968	30,866,453
3. Пасивни временски раграничувања		51,103,932	43,192,477
З. Нетековни обврски во врска со нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења		-	-
И. Вкупна пасива		1,685,290,844	1,621,852,148
Ј. Вон-билансна евиденција – пасива	31	112,662,724	112,727,032

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 14.03.2025 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
Генерален Директор

Емилија Милошевска
Директор на
Дирекција за финансии
Уверение ИГОС број 0104133

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година
Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

	Број на белешка	Тековна деловна година 2024	Претходна деловна година 2023
А. Приходи од работењето		793.454.713	675.607.680
Заработена премија (нето приходи од премија) (1+2+3-4-5-6+7+8)	17	721.251.331	583.637.881
1. Бруто полисирана премија за осигурување		957.397.070	770.795.729
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија		134.123.419	168.154.740
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		108.350.444	41.845.417
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување		6.328.124	22.842.309
Приходи од вложувања	18	34.731.430	29.325.820
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати	18	33.048.239	27.071.928
4. Позитивни курсни разлики	18	77.586	47.339
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	18	1.489.778	1.961.937
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот – капитална добивка		115.827	244.616
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	18	-	244.616
6.3 Останати финансиски вложувања		115.827	-
7. Останати приходи од вложувања		-	-
Приходи по основ на провизии од реосигурување		21.213.450	51.558.003
Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување		11.606.237	6.595.121
Останати приходи	20	4.652.265	4.490.855
Расходи од работењето		791.036.010	745.982.438
Настанати штети (нето трошоци за штети) (1-2-3-4+5-6-7)	21	339.072.442	331.310.331
1. Бруто исплатени штети		383.095.980	393.958.424
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		7.416.969	7.148.745
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		0	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		17.603.511	45.238.935
5. Промени во бруто резервите за штети		-28.220.564	-84.788.777
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		0	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		-9.217.506	-74.528.364
Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-305.032	1.451.991
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва – дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва – дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		305.032	1.451.991
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		305.032	1.451.991
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, нето од реосигурување		-	-

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година

Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување	22	15.200.644	10.509.583
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		10.303	271.597
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		15.190.341	10.237.986
Нето трошоци за спроведување на осигурувањето		395.832.046	362.692.542
1. Трошоци за стекнување	23	195.442.539	205.077.400
1.1 Провизија		61.991.924	72.027.506
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа		48.770.656	50.061.960
1.3 Останати трошоци за стекнување		102.211.558	99.908.054
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		-17.531.599	-16.920.120
2. Административни трошоци	24	200.389.507	157.615.142
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		35.857.830	19.875.818
2.2 Трошоци за вработените		80.731.643	68.910.555
2.2.1 Плати и надоместоци		48.421.741	41.336.105
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		4.608.723	3.893.514
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		20.622.929	17.592.018
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		0	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		7.078.250	6.088.918
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		143.800	34.444
2.4 Останати административни трошоци		83.656.234	68.794.325
2.4.1 Трошоци за услуги		67.725.579	54.584.391
2.4.2 Материјални трошоци		6.041.436	7.081.339
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето		9.889.219	7.128.595
Трошоци од вложувања		481.377	4.252.234
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		161.090	3.632.118
3. Негативни курсни разлики		185.816	229.421
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		134.471	125.341
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – капитална загуба		-	265.354
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	265.354
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	25	28.348.825	37.142.613
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		28.348.825	37.142.613
Вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија		9.853.371	-13.865.545
Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања	26	1.942.273	12.488.688
Добивка за деловната година пред оданочување		2.418.703	-
Загуба за деловната година пред оданочување		-	70.374.757
Данок на добивка односно загуба	27	1.054.706	-
Одложен данок		-	-
Добивка за деловната година по оданочување		1.363.997	-
Загуба за деловната година по оданочување		-	70.374.757

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 14.03.2025 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристевски
Генерален ДиректорЕмилија Милошевска
Директор на Дирекција за финансии
Уверение ИСОС број 0104133

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Извештај за парични текови

	Број на белешка	Тековна деловна година 2024	Претходна деловна година 2023
А. Парични текови од деловни активности			
Парични приливи од деловни активности			
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси		995.041.241	954.957.050
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		883.999.307	758.320.813
3. Приливи од учество во надомест на штети		64.958.792	39.258.116
4. Примени камати од работи на осигурување			
5. Останати приливи од деловни активности		46.083.142	157.378.121
Парични одливи од деловни активности			
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси		-383.090.941	-425.868.384
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија		-199.347.814	-206.494.794
4. Надоместоци и други лични расходи		-130.773.238	-112.781.731
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување		-142.298.565	-130.401.264
6. Платени камати		-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки		-	-
8. Останати одливи од редовни активности		-77.373.432	-180.248.326
Нето парични приливи од деловни активности		62.157.251	-
Нето парични одливи од деловни активности		-	-100.835.792
Б. Парични текови од вложувања			
Парични приливи од вложувања			
1. Приливи по основ на нематеријални средства		602.154.519	668.336.835
2. Приливи по основ на материјални средства		0	4.490.855
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		62.472.122	199.279.526
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		501.683.796	456.483.979
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Приливи од камати		37.998.601	8.082.475
Парични одливи од вложувања			
1. Одливи по основ на нематеријални средства		-42.340.377	-65.125.730
2. Одливи по основ на материјални средства		-10.685.821	-202.846.601
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-64.469.176	-331.693.189
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		-546.099.790	-432.353.467
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
Нето парични приливи од вложувања		-	-
Нето парични одливи од вложувања		-61.440.645	-363.682.152
В. Парични текови од финансиски активности			
Парични приливи од финансиски активности			
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	431.295.200
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-
Парични одливи од финансиски активности			
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година
Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

З. Одливи по основ на исплата на дивиденда	-	-
Нето парични приливи од финансиски активности	-	431.295.200
Нето парични одливи од финансиски активности	-	-
Г. Вкупно парични приливи	1.597.195.760	2.054.589.085
Д. Вкупно парични одливи	-1.596.479.154	-2.087.813.453
Ѓ. Нето парични приливи	716.606	-
Е. Нето парични одливи	-	33.224.368
Ж. Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	24.668.118	57.892.486
З. Ефект од промена на курсот на странски валути врз пари и парични еквиваленти	-	-
С. Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	25.384.724	24.668.118

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 14.03.2025 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
Генерален Директор



Емилија Милошевска
Директор на
Дирекција за финансии
Уверение ИСОС број 0104133

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
 Финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Извештај за промени во капиталот

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви		Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Резерви на резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
						Резерви за сопствени акции	Резерви							
	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11		
I														
Состојба на 1 јануари претходната деловна година		953.546.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(325.090.323)	(458.718.579)	169.737.981
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II														
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено		953.546.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(325.090.323)	(458.718.579)	169.737.981
III														
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70.374.757)	(70.374.757)
Несолственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70.374.757)	(70.374.757)
III2,1														
Нерезализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерезализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III2,3														
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III2,4														
Останати несолственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV														
Сопственички промени во капиталот	IV	431.295.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.295.200
IV1														
Зголемување на капиталот на акционерскиот капитал	IV1	431.295.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.295.200
IV2														
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV3														
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV4														
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V														
Состојба на 31 декември претходната деловна година		1.384.842.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(325.090.323)	(529.093.336)	530.658.424

ЗООЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023 перевидирани
ПРИХОДИ			
Нето приходи од премија	8	11.573.709	-
Приходи од вложувања	9	501.734	-
Останати осигурително технички приходи	10	9.898.037	-
Останати приходи	11	1.802.405	-
РАСХОДИ			
Нето трошоци за штети	12	(1.273.309)	-
Промени во резервирања за штети, нето	13	(958.370)	-
Трошоци за спроведување на осигурувањето	14	(43.674.208)	(1.548.945)
Останати осигурително технички трошоци	15	(2.109.620)	-
Останати трошоци	16	(519.956)	-
		<u>(24.759.578)</u>	<u>(1.548.945)</u>
<i>Загуба од редовно работење</i>			
Нето добивка/загуба од прекинатото работење		-	-
<i>Загуба пред оданочување</i>		<u>(24.759.578)</u>	<u>(1.548.945)</u>
Данок на добивка		-	-
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		<u>(24.759.578)</u>	<u>(1.548.945)</u>
<i>Останата сеопфатна добивка-нето</i>		-	-
ВКУПНО СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		<u>(24.759.578)</u>	<u>(1.548.945)</u>
ЗАГУБА ПО АКЦИЈА (во денари)		<u>(412,66)</u>	<u>(25,82)</u>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се усвоени од страна на Одборот на директори на ден
28 Февруари 2025 година*



ЗООЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023 перевидирани
А СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	17	4.931.176	4.603.699
Недвижности, постројки и опрема - нето	17	5.303.056	1.093.119
Вложувања во недвижности	17	74.442.548	-
Финансиски вложувања	18	52.016.058	-
Депозити, заеми и останати пласмани	19	13.000.000	-
Бруто резерва за преносна премија дел за реосигурување	20	18.004.740	-
Бруто резерви за настанати пријавени и непријавени штети дел за реосигурување	21	9.489.260	-
Залихи		-	64.568
Побарувања	22	5.188.640	1.537.500
Парични средства	23	58.014.000	149.469.187
Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци	24	10.847.890	30.000.000
		<u>251.237.368</u>	<u>186.768.073</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>251.237.368</u>	<u>186.768.073</u>
<i>Вонбилансна евиденција – актива</i>		<u>300.000</u>	<u>-</u>
Б ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	25	184.500.000	184.500.000
Ревалоризациони резерви		2.478.558	-
Акумулирана загуба		(26.308.523)	(1.548.945)
<i>Вкупна главнина</i>		<u>160.670.035</u>	<u>182.951.055</u>
В ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ			
Бруто резерва за преносна премија	26	28.943.711	-
Бруто резерва за настанати пријавени и непријавени штети	27	21.295.520	-
<i>Вкупно технички резерви</i>		<u>50.239.231</u>	<u>-</u>
Г ОБВРСКИ			
Обврски по основ на реосигурување		13.475.722	-
Субординирани обврски		24.000.000	-
Останати обврски	28	2.852.380	3.817.018
<i>Вкупно обврски</i>		<u>40.328.102</u>	<u>3.817.018</u>
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>251.237.368</u>	<u>186.768.073</u>
<i>Вонбилансна евиденција – пасива</i>		<u>300.000</u>	<u>-</u>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се усвоени од страна на Одборот на директори на ден
28 Февруари 2025 година*



ЗООЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

2024	Број на обични акции	Акционерски капитал	Законски резерви	Ревалоризирани резерви	Акумули- рана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024	60.000	184.500.000	-	-	(1.548.945)	182.951.055
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до објективна вредност	-	-	-	2.478.558	-	2.478.558
Сеопфатна загуба за 2024 година	-	-	-	-	(24.759.578)	(24.759.578)
Состојба на 31 Декември 2024	60.000	184.500.000	-	2.478.558	(26.308.523)	160.670.035
2023 неревидирани	Број на обични акции	Акционерски капитал	Законски резерви	Ревалоризирани резерви	Акумули- рана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023	-	-	-	-	-	-
Уплата на акционерски капитал	60.000	184.500.000	-	-	-	184.500.000
Сеопфатна загуба за 2023 година	-	-	-	-	(1.548.945)	(1.548.945)
Состојба на 31 Декември 2023	60.000	184.500.000	-	-	(1.548.945)	182.951.055

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи

ЗООЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Готовински тек од оперативни активности		
Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	53.394.395	-
Примени камати од работи на осигурување	501.734	-
Останати приливи од деловни активности	119.603	-
Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(2.385.330)	-
Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	(16.797.090)	-
Надоместоци и други лични расходи	(13.544.848)	-
Останати одливи од редовни активности	(9.678.266)	(558.714)
<i>Нето приливи/одливи од оперативни активности</i>	<i>11.610.198</i>	<i>(558.714)</i>
Готовински тек од инвестициони активности		
Набавка на нематеријални средства	(1.701.131)	(2.934.599)
Набавка на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	(80.037.811)	
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	(48.000.000)	
Останати финансиски пласмани – депозити	(13.000.000)	
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	<i>(142.738.942)</i>	<i>(2.934.599)</i>
Готовински тек од финансиски активности		
Примени краткорочни и долгорочни заеми и кредити	39.673.557	
Вратени краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	(31.537.500)
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	<i>39.673.557</i>	<i>(31.537.500)</i>
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(91.455.187)	(35.030.813)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот на известување	149.469.187	184.500.000
Пари и парични еквиваленти на крајот на периодот на известување	58.014.000	149.469.187

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи

ОБЈАВА ЗА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Пуштање во промет на нови производи и цени на: Рачно изработени пури
Увозник: ДТПУ „КАЛИМАН КАРИБЕ“ ДООЕЛ Скопје
ул. „Даме Груев“ 7/3 мез. Скопје; ЕДБ МК4030007011203; ЕМБС 6298478

РАЧНО ИЗРАБОТЕНИ ПУРИ (ОБЈАВА НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ):
Производител: HAVANOS SA - CUBA

Ред. Број	ТРГОВСКА МАРКА и Тип	НОВИ МАЛОПРОД. ЦЕНИ РАЧНО ИЗРАБОТ. ПУРИ	
		ПАРЧЕ (МКД)	ПАКУВ (МКД)
1	BOLIVAR TUBOS No.2 /25/	1,000.00	25,000.00
2	CUABA DISTINGUIDOS /10/	1,500.00	15,000.00
3	CUABA DIVINOS /25/	700.00	17,500.00
4	CUABA TRADICIONALES /25/	800.00	20,000.00
5	HUPMANN CONNOISSEUR No.1 /25/	1,150.00	28,750.00
6	HUPMANN MAGNUM 46 /25/	1,250.00	31,250.00
7	HUPMANN REGALIAS /25/	600.00	15,000.00
8	HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE /25/	700.00	17,500.00
9	JUAN LOPEZ LANCERO ADRIATICO /10/	1,750.00	17,500.00
10	MONTECRISTO ESPECIAL No.2 /25/	1,500.00	37,500.00
11	MONTECRISTO N 5 /10/	800.00	8,000.00
12	MONTECRISTO PETIT TUBOS /25/	1,150.00	28,750.00
13	MONTECRISTO TUBOS /25/	1,700.00	42,500.00
14	PARTAGAS SERIE D N 5 /25/	1,150.00	28,750.00
15	POR LARRAINAGA PETIT CORONA/50/	650.00	32,500.00
16	PUNCH TRIUNFOS /5/	900.00	4,500.00
17	RAMON ALLONES GIGANTES /25/	1,700.00	42,500.00
18	ROMEO Y JULIETA MILLE FLEURS /25/	600.00	15,000.00
19	VEGAS ROBAINA FAMOSOS /25/	1,100.00	27,500.00
20	VEGUEROS CENTROGORDOS /4/	650.00	2,600.00

РАЧНО ИЗРАБОТЕНИ ПУРИ (ОБЈАВА НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ):
Производител: VILLIGER SONS GmbH - GERMANY

Ред. Број	ТРГОВСКА МАРКА и Тип	НОВИ МАЛОПРОД. ЦЕНИ РАЧНО ИЗРАБОТ. ПУРИ	
		ПАРЧЕ (МКД)	ПАКУВ (МКД)
1	VILLIGER Sunny Mini Filter /20/		1,120.00

РАЧНО ИЗРАБОТЕНИ ПУРИ (ОБЈАВА НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ):
Производител: TABACALERA S.L.U. - SPAIN

Ред. Број	ТРГОВСКА МАРКА и Тип	НОВИ МАЛОПРОД. ЦЕНИ РАЧНО ИЗРАБОТ. ПУРИ	
		ПАРЧЕ (МКД)	ПАКУВ (МКД)
1	VEGAFINA 1998 56 /10/	740.00	7,400.00
2	VEGAFINA 1998 46 TUBOS /3/	630.00	2,490.00
3	VEGAFINA CLASSIC SUPREMO LE /12/	720.00	8,640.00
4	VEGAFINA SERIE 2 COUPAGE LE /12/	870.00	10,440.00
5	VEGAFINA SERIE 2 SHORT MAGNUM /25/	620.00	15,500.00
6	VEGAFINA NICARAGUA TERRA /25/	620.00	15,500.00

Скопје, 24.06.2025 год

ДТПУ „КАЛИМАН КАРИБЕ“ ДООЕЛ Скопје

(33635)

ЈАВНИ НАБАВКИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11683/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Липково

I.1.2) Адреса: Липково

I.1.3) Град и поштенски код: с.Липково - 1307

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ваџид Аљија адреса на е-пошта: vaxhidalija@komunaelikovves.gov.mk телефон/факс: 031463180

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за мобилни, фиксни и интернет-услуги

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Липково

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Предмет на договорот за јавна набавка е услуги – набавка на услуги за мобилни, фиксни и интернет услуги (за период од 24 месеци). Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа објава. Предметот на договорот е делив, и тоа ДЕЛ 1 - Мобилна телефонија ДЕЛ 2 - Фиксна телефонија и интернет Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од 24 (дваесет и четири)

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Г лавен поимник

Шифра Опис

64200000-8 - Телекомуникациски услуги

72400000-4 - Интернет услуги

64212000-5 - Услуги на мобилна телефонија

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Мобилна телефонија

2. Фиксна телефонија и интернет

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

Огласи

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЛН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

- Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

Потврда за извршена регистрација согласно член 60 став 5 од Законот за електронски комуникации („Сл. Весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018 и 21/2018), за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација, јавно достапни телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа и услуги за пренос на податоци – интернет сообраќај

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 16.7.2025 година во 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 10.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 730 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 16.7.2025 година во 9:00 часот, место: Општина Липково.

V.5) Дополнителни информации Понудената цена не смее да содржи повеќе од две децимали и најниска можна понудена вкупна цена на листата без ДДВ е 0,01 денар. Секоја понуда која нема да ги задоволи овие услови ќе се отфрли како неприфатлива. Сите услуги кои не се прикажани во финансиската понуда ќе се тарифираат согласно официјалниот ценовник за деловни корисници, во моментот на обезбедување на услугата. За сите останати земји цената за меѓународни телефонски повици (повици од Македонија кон странство) ќе бидат

согласно официјалните цени за деловни корисници. Сите трошоци за пренесувањето на постоечките броеви со префиксот ќе бидат вклучени во понудените цени. Цените треба да се спонудат за ставка 1 на ниво на амесечна претплата според планирано времетраење на договорот, а за другите две ставки количина не може да се даде точно, па цединечната цена ќе се изрази по единица мерка, 1, како ориентир

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11684/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - Струга

I.1.2) Адреса: кеј „8-ми Ноември“ б.б. - Струга

I.1.3) Град и поштенски код: Струга - 6330

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Илир Гузи, адреса на е-пошта: ilirguzi1981@hotmail.com телефон/факс: 070906633

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Сервисирање на пумпи, пумпни станици

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

50500000-0 - Услуги за поправка и одржување на пумпи, вентили, славини и метални контејнери и машинерија

45230000-8 - Градежни работи за изградба на цевководи, линии за врски и енергетско напојување, за автопати, патишта, аеродроми и железнички пруги; изработка на рамни површини

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:

Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дел1

2. Дел2

- П.10) Рамковна спогодба: Не
- П.11) Алтернативни понуди Не
- П.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
- П.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 - IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 - IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 - IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 - IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 - IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 - IV.1.6) Резервирани договори Не
 - IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
- IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 - IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 - IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
- V.2) Услови за доставување на понудите
 - V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 11:00 часот
 - V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 година во 11:00 часот, место: Зграда на ЈП „Водовод и канализација“ - Струга, Канцеларија на јавни набавки.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11686/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани

I.1.2) Адреса: Вевчани

I.1.3) Град и поштенски код: Вевчани - 6335

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Емилија Попеска адреса на е-пошта: genatapenoska@gmail.com телефон/факс: 072/700-223

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Медицински потрошен материјал

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Здравствен дом Вевчани

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис

33140000-3 - Медицински потрошен материјал

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Шприц без игла, троделен - пластично тело и клип со гума, стерилен за една употреба, 2 см³

2. Шприц без игла, троделен- пластично тело и клип со гума, стерилен за една употреба, 5 см³

3. Шприц без игла, троделен - пластично тело и клип со гума, стерилен за една употреба, 10 см³.

Огласи

4. Шприц без игла, троделен - пластично тело и клип со гума, стерилен за една употреба, 20 см³
5. Шприц без игла, троделен - пластично тело и клип со гума, стерилен за една употреба, 50 см³.
6. Стерилен шприц, ПВЦ, за една употреба 1 мл. (туберкулински)
7. Игли за една употреба 0,6мм x 20-40 мм.
8. Игли за една употреба 0,8мм x 30-50 мм.
9. Игли за една употреба 0,9мм x 30-50 мм.
10. Игли за една употреба 0,45мм x 7-15 мм.
11. Игли за една употреба 0,7мм x 30-50 мм.
12. Систем за инфузија и.в. за деца, стерилни за една употреба, 30 см дога со „пеперутка“ - 23 G
13. Систем за инфузија и.в., со флексибилна комора за капки, со вентил за воздух, и навртка за приклучување на канилата со латекс, должина на црево мин.150см.
14. И.В. канили, за инфузија и администрација на медикаменти, со силиконска атрауматична игла, стерилна за една употреба, 20 G
15. И.В. канили, за инфузија и администрација на медикаменти, со силиконска атрауматична игла, стерилна за една употреба, 22 G
16. И.В. канили, за инфузија и администрација на медикаменти, со силиконска атрауматична игла, стерилна за една употреба, 24 G
17. Прегледни ракавици од латекс без талк со димензија Л
18. Прегледни ракавици од латекс без талк со димензија М
19. Прегледни ракавици од латекс без талк со димензија С
20. Маски трослојни со ластик од неткаен текстил
21. Изолациона навлака за обувки од неткаен текстил, за еднократна употреба
22. Завој со вткаен раб ширина од 5см. и финост на ткаење од минимум 14 нишки/1 см2.
23. Завој со вткаен раб ширина од 6см. и финост на ткаење од минимум 14 нишки/1 см2.
24. Завој со вткаен раб ширина од 8см. и финост на ткаење од минимум 14 нишки/1см2.
25. Завој со вткаен раб ширина од 10см. и финост на ткаење од минимум 14 нишки/1 см2.
26. Завој со вткаен раб ширина од 12см. и финост на ткаење од минимум 14 нишки/1 см2.
27. Фластер свилен изработен од бела ткаенина (triacetate) со леплив нанос кој не ја иритира кожата, ширина 2,5cm, должина 5m +/- 5%
28. Фластер свилен изработен од бела ткаенина (triacetate) со леплив нанос кој не ја иритира кожата, ширина 5cm, должина 5m +/- 5%
29. Хартиена леплива трака ширина од 1,25 см. (одстапување +/- 10%)
30. Хартиена леплива трака ширина од 2,5 см. (одстапување +/- 10%)
31. Хартиена леплива трака ширина од 5 см. (одстапување +/- 10%)
32. Сет штипки за ЕКГ (четири штипки) компатибилни на ЕКГ апарат Medical ECONET CARDIO M - plus "или еквивалентно"
33. ПРЕКРИВКА ОД НЕТКАЕН ТЕКСТИЛ ВО РОЛНА - изработен од вискозни и полипропиленски влакна или мешавина од истите, перфорирана 60x50cm најмалку 100 парчиња во ролна
34. Сет пумпици за ЕКГ (шест пумпици) ЕКГ апарат Medical ECONET CARDIO M - plus "или еквивалентно"
35. ЕКГ кабел компатибилни за ЕКГ 12 канално HELIGE MAC 1200 ST "или еквивалент" (4 приклучоци за ЕКГ - штипки и 6 за ЕКГ - електроди)
36. ЕКГ кабел компатибилни за ЕКГ апарат 6 канално HELIGE "или еквивалент" (4 приклучоци за ЕКГ-штипки и 6 за ЕКГ - електроди)
37. ЕКГ кабел компатибилни за ЕКГ апарат 12 канално YASEN 9012 "или еквивалент" (4 приклучоци за ЕКГ-штипки и 6 за ЕКГ - електроди)
38. ЕКГ кабел компатибилни за ЕКГ апарат 12 канално COMEN CM1200B "или еквивалент" (4 приклучоци за ЕКГ - штипки и 6 за ЕКГ - електроди)
39. ЕКГ кабел компатибилни за ЕКГ апарат 12 канално DANGER "или еквивалент" (4 приклучоци за ЕКГ-штипки и 6 за ЕКГ - електроди)
40. ЕКГ кабел компатибилни за ЕКГ апарат 6 канално MAC 600 "или еквивалент" (4 приклучоци за ЕКГ - штипки и 6 за ЕКГ - електроди)
41. ЕКГ кабел компатибилни за ЕКГ апарат MEDICAL NET model: Cardio M plus 45768 100-240 V "или еквивалент" (4 приклучоци за ЕКГ - штипки и 6 за ЕКГ - електроди)
42. ЕКГ хартија диплена за ЕКГ апарат MAC 1200 ST "или еквивалентно" со димензии 216мм. x 280мм x (максимум) 150 листа во едно парче
43. EKG хартија во ролна со ширина 80mm за COMEN тип CM300 "или еквивалентно"
44. ЕКГ хартија во ролна за ЕКГ апарат Medical EONET CARDIO M - plus "или еквивалентно" 210мм. x (максимум) 30м. ролна
45. ЕКГ хартија за дефибрилатор LIFEPEAK 12 "или еквивалентно" 100мм x (максимум) 30м ролна
46. ЕКГ хартија за дефибрилатор PRIMEDIC Defi Monitor XD1 "или еквивалентно" 5см x (максимум) 20м. ролна
47. ЕКГ хартија диплена за HELLIGE MAK 500"или еквивалентно"
48. ЕКГ хартија диплена апарат модел MAK 400 и MAK 600"или еквивалентно"
49. Електроди за една употреба за Стрес тест за возрасни, самолепливи и желиран сензор
50. Самолепливи EKG електроди за долготрајно мониторирање (за EKG Холтер)
51. Термална хартија во ролна за Ехо апарат FUCUNDA DENSHI UF 550 XTD "или еквивалентно" 110 мм x (максимум) 20 м.ролна (SUPER ULSTAR)
52. Термална хартија за видео принтер тип Mitsubishi K - 61B-C "или еквивалентно" во ролна со ширина од 110 мм. x (максимум) 20м рол.
53. Гел за ехо
54. Апарат за притисок со аероманометар "или еквивалентно", со манжетна за возрасни, со ниво на мерење од 0 до 300мм Хг, со гумена пумпа со испуст, со вграден стетоскоп и дозволена грешка од +/- 5мм Хг
55. Апарат за притисок со живин столб "или еквивалентно" со манжетна за возрасни, со ниво на мерење од 0 до 300мм Хг, со гумена пумпа со испуст, и дозволена грешка од +/- 5мм Хг
56. Апарат за мерење на крвен притисок манометарски "или еквивалентно",
57. Стетоскоп
58. Топломер за телесна температура, живин (или алтернатива) прецизност на мерење +/- 0.1°C, опсег на температура од 35°C до 42°C (+/- 0.5°C)
59. Топломер за телесна температура, дигитален со звучен сигнал, прецизност на мерење +/- 0.1°C, водоотпорен, погоден за дезинфицирање, индикатор за истрошеност на батеријата, функција за автоматско исклучување.
60. Медицинска ролна вата 100 % памук димензија 29-30 ширина
61. Нестерилна газа 100% хидрофилно белено памучно предиво, нестерилна, ширина 80см. Должина 100м, густина на ткаење мин. 12/8 нишки на см2, тежина 24-28г/м2, со сила на кинење хоризонтално 60N вертикално 35N, со апсорпција минимум 10,5 г/г (±3%)

62. Шпатули дрвени за преглед на грло со димензии 4-6см. x 15-20см.

63. Есмарх латекс поврска, без механизам со 50-80% степен на растегливост мин.40 см. должина

64. Езмарк колан, со механизам за закочување

65. Sol. Hydrogen Peroxidi conc.a 30% CAS - 7722-84-1 H2O2 D08AX01

66. Sol. Hydrogen Peroxidi a 3% CAS - 7722-84-1 H2O2 D08AX01

67. Sol Povidone Iodine a 10% раствор за надворешна употреба D08AD

68. Sol. Acidi borici a min. 3% CAS -10043-35-3 H3BO3

69. Sol Aethanolum conc a min. 96% CAS- 64-17-5 C2H5OH

70. Vaseline album

71. Ленти за мерење гликемија (од капиларна крв) со отстапување на минимум 20 компатибилни апаратчиња за користење наистите

72. Ленти за мерење холестерол (од капиларна крв) со отстапување на минимум 4 компатибилни апаратчиња за користење наистите

73. Парафинско масло

74. Раствор за чистење и дезинфекција 100ml раствор содржи 0,2g. бензалкониум хлорид

75. Маски за инхалација, силиконски, за повеќекратна употреба, за деца

76. Маска за кислород силиконски за возрасни, со силиконско црево должина мин. 100цм. За повеќекратна употреба

77. Маска за кислород силиконски за деца, со силиконско црево должина мин. 100цм. За повеќекратна употреба

78. Сет ервејки големина од 1 до 5.

79. Медицински регулатор за кислород (O2) со флуометар и чашка за овлажување за на боца

80. Steri-strip лепенки, димензии 6 x 75mm

81. Steri-strip лепенки, димензии 6 x 100mm

82. Steri-strip лепенки, димензии 12 x 100mm

83. Лекарски/Болнички капи, со врзување/со ластик, од неткаен текстил, за еднократна употреба- дија-метар 60 цм

84. Мантили за еднократна употреба - грамажа 20гр-димензија Л

85. Ракави стерилени, димензија 14X62 цм од биламинат материјал

86. Скафанер за еднократна употреба, едноделен со патент од неткаен материјал, изработен од полипропилен во бела боја со ластик на ракави, ногавици и капа, еколошки безбеден

87. Ендобронхијален - ПВЦ стерилени аспирационен катетер Fr8, за отстранување на вишок на течност од орални, трахеални и ендобронхијални подрачја, со употреба на вакум аспирација

88. Ендобронхијален - ПВЦ стерилени аспирационен катетер Fr10, за отстранување на вишок на течност од орални, трахеални и ендобронхијални подрачја, со употреба на вакум аспирација

89. Ендобронхијален - ПВЦ стерилени аспирационен катетер Fr12, за отстранување на вишок на течност од орални, трахеални и ендобронхијални подрачја, со употреба на вакум аспирација

90. Ендобронхијален - ПВЦ стерилени аспирационен катетер Fr14, за отстранување на вишок на течност од орални, трахеални и ендобронхијални подрачја, со употреба на вакум аспирација

91. Ендобронхијален - ПВЦ стерилени аспирационен катетер Fr16, за отстранување на вишок на течност од орални, трахеални и ендобронхијални подрачја, со употреба на вакум аспирација

92. Калциум јодит 2% раствор

93. Калциум хлорид 2% раствор

94. Хируршки ракавици, стерилни за една употреба, со талк, големина - 7, ширина на дланка 89мм (± 6mm), целосна должина од 290мм до 310мм, дебелина кај прстите и дланката мин. 0.22мм (±0.03мм); сила при кинење мин. 18N; издржливост при истегнување мин. 26Мра

95. SpO сензор (пулсоксиметар)

96. Ервејки големина 4

97. Ервејки големина 5

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

Огласи

- Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

- Копија од Решение/одобрение (важечко) за вршење на дејност промет на големо со медицински средства и/или со хемикалии и/или прекурзори, издадено од Министерство за здравство на Р.Македонија

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган:

- Економскиот оператор треба да обезбеди оригинални брошури и/или каталози и други документи со технички спецификации од понудените стоки со кои ќе се докажат барањата од техничката спецификација каде јасно ќе бидат наведени сите страници само за барањите карактеристики. Само за дел 56 од техничка спецификација

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 година во 9:00 часот, место: Врвчани.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11687/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Народна банка на Република Северна Македонија

I.1.2) Адреса: ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Катерина Николовска, адреса на е-пошта: NikolovskaKa@nbrm.mk телефон/факс: 023108 522

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребиите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за одржување, поправка и сервисирање на ладилната кула со проверка на истекувањето на средството за ладење

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 900.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Детален опис е даден во техничката спецификација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

50730000-1 - Услуги за поправка и одржување на системи за разладување

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Огласи

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:

- Најмалку 1 (еден) вработен или ангажиран со договор дипломиран машински инженер, - Најмалку 2 (двајца) вработени или ангажирани со договор сервисери за ладилни агрегати, - Најмалку еден вработен или ангажиран сервисер со важечко уверение или лиценца за постапување со средства за ладење и/или производи кои содржат средства за ладење издадено од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, согласен член 22-б од Законот за животна средина, донесен од Министерството за животна средина и просторно планирање.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 22.7.2025 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 16.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определени како краен рок за доставување на понудите 22.7.2025 година во 10:00 часот, место: Народна банка на РСМ.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 11688/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Јегуновце

I.1.2) Адреса: ул. „1215“ - Јегуновце

I.1.3) Град и поштенски код: Јегуновце - 1215

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Дарко Спасоски адреса на е-пошта: o-jegunovce@mt.net.mk телефон/факс: 044397766

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општина јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:****Изградба на тротоар во с.Жилче**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.389.831,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Реализирање, со какви било средства, утврдени од договорниот орган

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

45000000-7 - Градежни работи

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 2

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

Огласи

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

- Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

Важечка лиценца за градење

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 година во 9:00 часот, место: Седиште на Општина Јегуновце.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11689/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за одбрана

I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 116

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Валентина Беќарска адреса на е-пошта: valentina.bekarska@mod.gov.mk телефон/факс: 02/328-3057

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Одбрана

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:**Природен гас**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 80.508.468,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Касарна „Илинден“ Скопје и касарна „Страшо Пинџур“ Петровец

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во техничка спецификација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

09123000-7 - Природен гас

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

- Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување или трговија со природен гас издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.8.2025 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.8.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 6.8.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.8.2025 година во 10:00 часот, место: Директорат за аквизиција, Министерство за одбрана, ул. „Илинденска“, Скопје.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С

ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11691/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ „Братство - Миџени“ - Тетово

I.1.2) Адреса: ул. „Лубе Б. Пиш“ бр. 41

I.1.3) Град и поштенски код: Тетово - 1200

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Риза Етеми адреса на е-пошта: info_riza@yahoo.com телефон/факс: 072229871

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Електрична енергија за 2025

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ООУ „Братство-Миџени“ Тетово Мерни места според техничката спецификација. РЕДЕН БРОЈ/ КАТЕГОРИЈА НА ПРИКЛУЧОК ЛВ2 БРОЈ НА КОРИСНИК БРОЈ НА БРОИЛО - мерна точка АДРЕСА 1 002955129 - 111930001701045 „Борис Кидрич“ бр. 1- Тетово 2 002955129 -111930001701698 „Лубе б. Пиш“ бр. 41, Тетово 3 002955129 - 111930001701754 „Иво Лола Рибар“ бр. 16, Дреновец - Тетово 4 002955129 - 111930232000100 „С. Сраќино“ б.б. - Тетово

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во техничка спецификација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

Огласи

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност
 - Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:
 - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. - Лиценца за вршење на енергетска дејност, трговија или снабдување со електрична енергија издадена од Регулаторната Комисија за енергетика на Република Северна Македонија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
- V.2) Услови за доставување на понудите
 - V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 16.7.2025 година во 9:00 часот
 - V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 10.7.2025 година во 15:30 часот
 - V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.7.2025 година во 15:30 часот
 - V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 - V.4) Услови за отворање на понудите
 - Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 16.7.2025 година во 9:00 часот, место: ООУ „Братство-Мигени“ Тетово 1200 Тетово, ул. „Лубе Б. Пиш“ бр. 41.
 - V.5) Дополнителни информации Објаснување за начинот на добивање на вкупната месечна цена на испорачана ЕЕ без ДДВЧ Збирот од дневните цени на електричната енергија на месечно ниво од берзата ХУПЦ ДАМ, поделени на бројот на денови во истиот месец ја дава просечната месечна цена во евра за 1 (еден) МЊ/х, која се претвора во цена во евра за 1 (еден) КЊ/х (1МЊ=1000КЊ), и се конвертира во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од месецот. Добиената цена без ДДВ за 1 (еден) КЊ/х во денари, зголемена за процентот на маржата во денари за 1 (еден) КЊ/х, помножена по бројот на потрошени КЊ/х во пресметковниот месец ја дава вкупната цена без ДДВ која што Договорниот орган треба да ја исплати по добиена фактура, во законски определен рок.
 - V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

- ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
- ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
- ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
- ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11695/2025

- ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
 - I.1) Податоци за договорниот орган
 - I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“**
 - I.1.2) Адреса: ул. „Братство Единство“ бр. 32
 - I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300
 - I.1.4) Интернет адреса:
 - I.1.5) Лице за контакт: Анулша Бајрами адреса на е-пошта: zafir.sajto@yahoo.com телефон/факс: 070-234-368
 - I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
 - I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 - Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

- II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
 - II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 - II.1.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот
 - II.1.3) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ - Куманово ул. „Братство Единство“ бр. 32 Куманово
 - II.1.4) Секторски договор: Не
 - II.1.5) Централно тело: Не
 - II.1.6) Групна набавка: Не
 - II.1.7) Електронски каталог: Не
 - II.1.8) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 - II.1.8.1) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
 - II.1.8.2) Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 90900000-6 - Услуги за чистење и хигиена
 - II.1.8.3) Делива набавка: Не
 - II.1.8.4) Рамковна спогодба: Не
 - II.1.8.5) Алтернативни понуди: Не
 - II.1.8.6) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12
 - II.1.8.7) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 - IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Огласи

- IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 8:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 година во 8:00 часот, место: ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ - Куманово ул. „Братство Единство“ бр. 32.
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА****Број на оглас: 11696/2025****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Исар“ - Штип

- I.1.2) Адреса: ул. „Г.М. Апостолски“ бр.37
 I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 2000
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Миланчо Дрмов, адреса на е-пошта: javnabavki@jpisar.com.mk телефон/факс: 070210318
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Електрична енергија**

- II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: На објектите на ЈП Исар Штип
 II.3) Секторски договор: Не
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Електронски каталог: Не
 II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 Даден во тендерската документација
 II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

- Шифра Опис
 09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија
 II.9) Делива набавка: Не
 II.10) Рамковна спогодба: Не
 II.11) Алтернативни понуди: Не
 II.12) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12
 II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

Огласи

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

- Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

Да поседува лиценца за вршење на енергетска дејност, снабдување со електрична енергија издадена од Регулаторна Комисија за Енергетика на Република Северна Македонија, · Да биде регистриран учесник на пазарот на електрична енергија на големо, за кого во моментот не е отпочната постапка за суспензија или нема статус на суспендиран учесник на пазарот · Да има регулирано балансна одговорност · Копија од ЕИС код издаден од АД МЕПСО – Скопје, како вршител на енергетска дејност - пренос на електрична енергија. За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави докази за исполнување на условите за професионална способност и тоа: - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка, како и: - Лиценца за вршење на енергетска дејност, снабдување со електрична енергија издадена од Регулаторна Комисија за Енергетика на Република Северна Македонија, - Решение за упис во РУП (Регистар на учесници на пазарот на електрична енергија)согласно Правилата за пазар на електрична енергија и - Изјава од понудувачот дека не е отпочната постапка или нема статус на суспендиран учесник на пазарот на електрична енергија, - Копија од Договор за балансна одговорност со АД МЕПСО доколку понудувачот е БОС (Балансно одговорна страна) или Одлука за преземена балансна одговорност издадена од МЕМО доколку понудувачот е член на БГ (Билансна група) - Копија од ЕИС код издаден од АД МЕПСО – Скопје, како вршител на енергетска дејност - пренос на електрична енергија

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 30.7.2025 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 24.07.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 30.7.2025 година во 10:00 часот, место: ЕСЈН.

V.5) Дополнителни информации Економскиот оператор во понудата ја внесува цената, т.е. маржата изразена во % (проценти, со 2 (две) децимални места), која ќе се користи за пресметка на цената на потрошена електрична енергија за дадениот месец, преку примена на следната формула $C_{mm} = C_{mm}(MEMO)/1000 + \text{маржа во \%}$ каде што — цена по која Економскиот оператор го снабдува Договорниот орган во месецот (м), ден/КЊх - просечна цена за електрична енергија на пазарот на берзата МЕМО за месецот за кој се однесува пресметката, ден/МЊх Вкупен износ на потрошена ЕЕ = * количина на потрошена ЕЕ При конверзија на цената на МЕМО (хтгпсЧ//њњњ.мемо.мк/) берзата од евра во денари ќе се користи среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на последниот ден од месецот за кој се фактурира. Цената ги вклучува сите трошоци за испорака на електричната енергија до местото на испорака и тоа трошоци за потрошена електрична енергија (струја), трошоци за планирање и номинирање на потрошувачката, обезбедување на прекугранични капацитети како и трошоци за балансирање на потрошувачката (балансира одговорност). Трошоци за балансирање на потрошувачката на договорниот орган целосно ќе бидат покриени од страна на носителот на набавката и договорниот орган нема да сноси никакви дополнителни трошоци за балансирањето на својата потрошувачка. Местата на испорака на електричната енергија се дадени во техничката спецификација. Бројот на мерни места наведени во спецификацијата во текот на важноста на договорот може да се промени, а снабдувачот на електрична енергија е должен да испорача електрична енергија до сите мерни места вклучувајќи и нови кои ќе бидат пријавени од страна на договорниот орган.

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11697/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Народна банка на Република Северна Македонија

I.1.2) Адреса: ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Катерина Николовска, адреса на е-пошта: NikolovskaKa@nbrm.mk телефон/факс: 023108 522

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Товарно возило за посебни намени

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 14.616.949,15

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

- П.3) Секторски договор: Не
- П.4) Централно тело: Не
- П.5) Групна набавка: Не
- П.6) Електронски каталог: Не
- П.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Детален опис е даден во техничката спецификација

- П.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
- Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

34144000-8 - Моторни возила со посебна намена

34140000-0 - Товарни моторни возила

- П.9) Делива набавка: Не
- П.10) Рамковна спогодба: Не
- П.11) Алтернативни понуди: Не
- П.12) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12
- П.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
- IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
- IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
- IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
- IV.1.4) Авансно плаќање: Не
- IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
- IV.1.6) Резервирани договори: Не
- IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

Економскиот оператор да има сопствен и од производителот на базните возила овластен сервис на територија на град Скопје, и магацин на резервни делови за возилото кое го нудат

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 31.7.2025 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 31.7.2025 година во 10:00 часот, место: Народна банка на РСМ.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11698/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Пробиштип

I.1.2) Адреса: ул. „Јаким Стојковски“ бр. 1

I.1.3) Град и поштенски код: Пробиштип - 2210

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Анкица Ѓеновска адреса на е-пошта: agenovska@probistip.gov.mk телефон/факс: 03248313

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на материјали за организација на манифестации и настани

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Пробиштип

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

Огласи

- П.5) Групна набавка Не
- П.6) Електронски каталог: Не
- П.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на материјали за организација на манифестации и настани за потребите на општина Пробиштип за 2025 година

- П.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
- Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
- Шифра Опис
- 37000000-8 - Музички инструменти, спортски рекреативни, игри, играчки, занаетчиски предмети, уметнички материјали и додатоци
- П.9) Делива набавка: Не
- П.10) Рамковна спогодба: Не
- П.11) Алтернативни понуди Не
- П.12) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12
- П.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
- IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
- IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
- IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
- IV.1.4) Авансно плаќање: Не
- IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
- IV.1.6) Резервирани договори Не
- IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
- IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
- IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
- V.2) Услови за доставување на понудите
- V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 12:00 часот
- V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот
- V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот
- V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
- V.4) Услови за отворање на понудите
- Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 година во 12:00 часот, место: ул. „Јаким Стојковски“ б.б. Општина Пробиштип во сала за состаноци на 3-ти кат.
- V.5) Дополнителни информации
- V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11699/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

- I.1) Податоци за договорниот орган
- I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Пехчево**
- I.1.2) Адреса: ул. „Равен“ бр. 8
- I.1.3) Град и поштенски код: Пехчево - 2326
- I.1.4) Интернет адреса:
- I.1.5) Лице за контакт: Анетка Цветковска, адреса на е-пошта: anetkacvetkovska@yahoo.com телефон/факс: 033 441 321/
- I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
- I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 - Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Реконструкција и рехабилитација на постоечки пат во с.Робово

- II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
- II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
- II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
- II.3) Секторски договор: Не
- II.4) Централно тело: Не
- II.5) Групна набавка Не
- II.6) Електронски каталог: Не
- II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
- II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

- Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
45000000-7 - Градежни работи
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди: Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 3
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори: Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност
 - Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

Лиценца (од надлежни органи), соодветна на категоријата на објектот (ова се однесува на изведувачот и на подизведувачот), издадена од Министерството за

транспорт и врски на РСМ, согласно Закон за градење (оригинал или копија заверена од понудувачот со потпис и печат и назнака „Верно на оригиналот“).

- IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор
- со листа на работи, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација:

Референтна листа на извршени работи во последните пет години, со приложување потврда заверена од договорен орган за задоволителна изведба на исти или слични работи (се признаваат потврди за договори реализирани во следните години 2025, 2024, 2023, 2022 и 2021 година. Потребна е реализација на минимум 5 успешно реализирани договори.) Во прилог на референтната листа и потврдите треба да се прикачени и договорите.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 во 10:00 часот, место: Општина Пехчево, ул. „Равен“ бр. 8 Пехчево.
V.5) Дополнителни информации Дополнителни информации на горната адреса
V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11706/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

- I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: **Македонска академија на науките и уметностите**
I.1.2) Адреса: бул. „Крсте Мисирков“ бр.2
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јадранка Митевска, адреса на е-пошта: jadranka.mitevaska@manu.edu.mk телефон/факс: 023235400/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потреби од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Образование

Огласи

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:**Секвенционирање на хуман егзом**

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 25 Здравствени и социјални услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Лабораторија на економски оператор

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Секвенционирање на хуман егзом

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

85000000-9 - Услуги за здравство и социјална работа

33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. СЕКВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРОШИРЕН ХУНАМ ЕГЗОМ

2. СЕКВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ХУМАНА ГЕНОМ

II.10) Рамковна спогодба: Да

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи

Не

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба Период во месеци: 12

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

- Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

Решение за работа на молекуларно-дијагностичка лабораторија издадено од Министерството за Здравство, каде економскиот оператор има дозвола да врши дијагностичко – лабораториска дејност за молекуларна дијагностика организирана во дијагностичка лабораторија за молекуларна дијагностика а доколку се работи за странски понудувач се доставува соодветен документ (решение, потврда и сл.), издадена од соодветен орган на државната управа надлежен за работа на молекуларно-дијагностичка лабораторија, како доказ за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на јавната набавка. како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

Искуство во обезбедување на услуги за секвенционирање од следната генерација за најмалку 5000 човечки примероци за здравствени институции во европските земји во последните 3 (три) години. Листа на главни извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги.

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

- Систем за управување со квалитет на лабораторија - EN ISO 15189:2022 акредитација - Дополнителни лабораториски акредитации – CAP или CLIA или еквивалентно. - Лабораторијата треба да биде сертифицирана од производителот на реагенс за збогатување на целните NGS. - Заштита на информации за лична идентификација. Усогласеност со општа регулатива за заштита на податоци (GDPR) (EY) 2016/679.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 30.7.2025 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 24.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 30.7.2025 во 10:00 часот, место: Простории на МАНУ.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11707/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здравствена установа Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ - Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Фатмире Речи, адреса на е-пошта: fatmire.recic@univdentalclinic.org.mk телефон/факс: 023299000/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Дигитализација на клиника за стоматолошка протетика, ортодонија и орална хирургија

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ УСКЦ Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Даден во техничките спецификации

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

30230000-0 - Опрема поврзана со компјутери

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дентален 3Д принтер со чистач и апарат за полимеризација

2. 3Д лабораториски скенер со компјутер

3. Интраорален безжичен скенер со компјутер

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 8:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот

Огласи

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 во 8:00 часот, место: Скопје.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11708/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес

I.1.2) Адреса: ул. „Лазо Осмаков“ бр.14

I.1.3) Град и поштенски код: Велес - 1400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Др Анастасија Иванова, адреса на е-пошта: ivanova.anastasija@yahoo.com телефон/ф акс: 071533893/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Дискови со антибиотици, тестови за одредување на антитела на AST, CRP, RF, кеси за анаероби

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.500.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Центар за јавно здравје-Велес

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Дискови со антибиотици, тестови за одредување на антитела на АСТ, ЦРП, РФ, Кеси за анаероби и лабораториски микроскоп

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дискови со антибиотици

2. Тестови за одредување на антитела AST, SRP, RF

3. Кеси за анаероби

4. Лабораториски микроскоп

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 во 10:00 часот, место: Зградата на ЈЗУ Центар за јавно здравје.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11709/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ „ПСИ-ХИЈАТРИСКА“ БОЛНИЦА СКОПЈЕ - СКОПЈЕ
I.1.2) Адреса: ул. „Скупи-20“ бр. 56
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Линдита Сали адреса на е-пошта: javninabavki@pbskopje.org.mk телефон/факс: 075277484
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потреби-те од јавен интерес –член 9, став 1, алинеја б) од Зако-нон - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на ИТ - опрема
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Ку-пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-ње на услугите, или локација на извршување на рабо-тите: просториите на болницата
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
содржано во техничката спецификација
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-вања
II.9) Делива набавка: Да
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
Сите делови
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Компјутерска опрема
2. принтери и печатари
3. компјутерска галантерија
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на до-говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори: Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-скиот оператор треба да ги достави следниве докумен-ти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-номскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-вични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-вори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-вични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за врше-ње на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-речена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-ност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност
IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор
- со наведување на системот за управување и следе-ње на синџирот за снабдување, кој економскиот опера-тор ќе може да го примени при извршување на догово-рот:
Авторизација од производителот на понудената оп-рема (MAF - Manufacturer Authorisation Form), за ДЕЛ 1 ставка 3 и за ДЕЛ 2 ставка 1, 2, 3 и 4, како и за понуде-ната Антивирусната заштита за ДЕЛ 1.
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- МКС EN ISO 9001:2015 (важи за сите Делови) - МКС EN ISO 20000:2018 (само за ДЕЛ 1) - МКС EN ISO 27001:2013 (само за ДЕЛ 1)

Огласи

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 година во 10:00 часот, место: ПРОСТОРИИТЕ НА БОЛНИЦАТА.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11711/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Републички Совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на РМ

I.1.2) Адреса: ул. „Георги Димитров“ бр. 13

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Звонко Тасевски адреса на е-пошта: granicazvonko@gmail.com телефон/факс: 071237852

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Стоки за сообраќајни служби на Министерството за внатрешни работи, согласно со став 2 од членот 374 од ЗБСП

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Министерство за внатрешни работи ул. „Димче Мирчев“ број 9, 1000 Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: мотоцикли со полициска опрема и и опрема за мотоциклисти

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

34100000-8 - Моторни возила

35000000-4 - Безбедносна, противпожарна, полициска и одбранбена опрема

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 3

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Да

Дополнителни информации за причините за намалување на роковите на постапката за доделување на договор за јавна набавка

- намалување на роковите поради итни причини

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

A1) Економскиот оператор треба да има најмалку три годишно искуство во продажба и сервисирање на мотоцикли и опрема за мотоциклисти; A2) Економскиот оператор во последните три години треба да има реализирано најмалку два договори со договорни органи за купопродажба на мотоцикли и опрема за мотоциклисти;

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган:

опис на стоките - вклучува опис и податоци за модел, податоци за производител, фотографии, податоци каде на интернет можат да се проверат понудените стоки

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 21.7.2025 година во 16:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 13.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 45 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 21.7.2025 година во 16:00 часот, место: седиште на РСБСП ул. „Георги Димитров“ број 13 Скопје - Кисела Вода.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11714/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за надворешни работи и надворешна трговија на Република Северна Македонија

I.1.2) Адреса: „Филип Втори Македонски“ бр. 7

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Зоран Богоевски адреса на е-пошта: zoran.bogoevski@mfa.gov.mk телефон/факс: 02/3 110-333

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изнајмување на возила

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндира-

ни возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: СКОПЈЕ, РСМ И СТРАНСТВО

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изнајмување на возила

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

34000000-7 - Опрема за транспорт и помошна опрема за пренесување

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

Огласи

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

1. Минимум две испораки на услуги сродни со предметот на набавката извршени во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврди за извршени услуги издадени од примателите на услугите

- со изјава за просечниот годишен број на вработени кај давателот на услуги или изведувач на работи и за бројот на неговиот раководен кадар во последните три години:

2. Понудувачот треба да има минимум 4 (четири) вработени лица или ангажирани лица за извршување на предметот на набавка

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 16.7.2025 година во 9:30 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 10.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 16.7.2025 година во 9:30 часот, место: МНРиНТ.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11716/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ - ОХРИД

I.1.2) Адреса: ул. „Боро Шаин“ бр. 10

I.1.3) Град и поштенски код: ОХРИД - 6000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Емилија Јакимоска адреса на е-пошта: jakimoskaemilija@gmail.com телефон/факс: 078/595-605

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Сервисирање, реконструкција и модернизација на системот за водоснабдување, одвод и наводнување во музејскиот комплекс „Музеј на вода“ во локалитет Градиште

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Музејски комплекс „Музеј на вода“ во месноста Градиште

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

44140000-3 - Производи кои се сродни со градежни материјали

44160000-9 - Цевковод, цевководни инсталации,

цевки, спојници за цевки, црева и сродни предмети

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 3

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Да

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 16.7.2025 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 10.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 16.7.2025 година во 10:00 часот, место: НУ Завод и Музеј - Охрид, ул. „Боро Шаин“ бр. 10, Охрид.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11718/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Народна банка на Република Северна Македонија

I.1.2) Адреса: ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Катерина Николовска адреса на е-пошта: NikolovskaKa@nbrm.mk телефон/факс: 023108 522

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на постоечката опрема за третата локација

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.525.423,73

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Детален опис е даден во техничката спецификација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

50324100-3 - Услуги за одржување на системи

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 60

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Да

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

Огласи

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 23.7.2025 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 17.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 23.7.2025 година во 10:00 часот, место: Народна банка на РСМ.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11719/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Кочани

I.1.2) Адреса: ул. „Раде Кратовче“ бр. 1

I.1.3) Град и поштенски код: Кочани - 2300

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Татјана Крстова адреса на е-пошта: tatjana.krstova@kocani.gov.mk телефон/факс: 033 274 001

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на материјали со работна рака за тековно одржување на јавно осветлување

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.152.542,37

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Кочани

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

во техничката спецификација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

45000000-7 - Градежни работи

31000000-6 - Електрични машини, апарати, опрема и потрошен материјал; осветлување

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Да

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи

Не

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба Период во месеци: 12

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност
- Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

Лиценца за изведување на градби од втора категорија (минимум Лиценца Б за изведувач), издадена од Министерството за транспорт и врски, согласно Законот за градење.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

- да има вработено или ангажирано минимум еден електро инженер со овластување Б за изведба - да има вработено или ангажирано минимум еден електро инсталатер монтер - да има вработено или ангажирано минимум еден електро техничар ССС

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

- да има во сопственост или да има на располагање (со договор за деловно-техничка соработка) најмалку една - дигалка со фиксна корпа Н=14м со сертификат за исправност на возилото од акредитирана лабораторија - едно товарно возило - едно патничко возило

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 15.7.2025 година во 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 9.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 11.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 15.7.2025 година во 11:00 часот, место: Општина Кочани.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 30.6.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР /ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11723/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ „Ристо Крле“ - Скопје

I.1.2) Адреса: с. Кадино

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јовче Петковски, адреса на е-пошта: jovce_petkovski@yahoo.com телефон/факс: 022561540

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Превоз на ученици и вработени

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ООУ „Ристо Крле“ Кадино- ПУ „Ристо Крле“ Мралино и ПУ „Ристо Крле“ Бунарцик и с. Ајватовци, за учениците од с. Ајватовци, и обратно.

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Превоз на ученици за учебна 2025-2026 година

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на превоз на отпад)

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди Не

II.12) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 1.9.2025 година се планира да заврши 1.9.2026 година

Период во месеци: 10 или Денови 300

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

- Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

Лиценца за слободен превоз и посебен линиски превоз издадена од Министерство за транспорт и врски на Република С. Македонија

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

Потврда за извршен превоз

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 16.7.2025 година во 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 10.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 16.7.2025 година во 11:00 часот, место: ООУ „Ристо Крле“ - Кадино.

V.5) Дополнителни информации /

V.6) Датум на објава: 1.7.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11724/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ У Клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и инт. лекување и ургентен центар

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Силвана Петровска член адреса на е-пошта: silvana_petrovska@yahoo.com телефон/факс: 070/387-090

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за сервисирање на клима уреди

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 300.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

II.9) Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

50000000-5 - Услуги за поправка и одржување

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:

Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Сервисирање на клима уреди од 2,5 kw, 3,5 kw, 5,5 kw, 7,5 kw

2. Сервисирање на каналски клима уреди

II.10) Рамковна спогодба: Да

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 1

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 16.7.2025 година во 12:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 10.7.2025 година во 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 12.7.2025 година во 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 16.7.2025 година во 12:00 часот, место: во просториите на клиниката.
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 1.7.2025 година.

- ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
 ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
 ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11725/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

- I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје
 I.1.2) Адреса: ул. „Бледски договор“ б.б. Скопје
 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓе Тошиќ, адреса на е-пошта: tosic@bolnica.org.mk телефон/факс: 02/30 87 410
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

- II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Степлери, инструменти, клипсери и трокари**
 II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
 II.3) Секторски договор: Не
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка Не
 II.6) Електронски каталог: Не
 II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
 Шифра Опис
 33140000-3 - Медицински потрошен материјал
 II.9) Делива набавка: Да
 Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
 Сите делови
 Дел број. Опис на делот за набавка
 1. 1 Ендоскопски Степлери и Патрони со интегриран нож во патронот, со дијаметар од 12мм до 15мм
 2. 2 Ендоскопски степлери и патрони со интегриран нож, со дијаметар од 12мм
 3. 3 Ендоскопски степлери и патрони со интегриран нож, со дијаметар од 12мм
 4. 4 Линеарни степлери и патрони
 5. 5 Линеарни степлери и патрони со нож интегриран во патронот и патрони со ректангуларни спојвалки
 6. 6 Линеарни степлери и патрони со нож интегриран во степлерот и со механизам за конзистентна степлерска формација
 7. 7 Линеарни степлери и патрони со нож интегриран во степлерот и со механизам за конзистентна степлерска формација
 8. 8 Верткални степлери и патрони со ректангуларни спојвалки или ротирачка глава
 9. 9 Верткални степлери и патрони со ректангуларни спојвалки или ротирачка глава

Огласи

10. 10 Вертикални закривени степлери и патрони со интегриран нож

11. 11 Циркуларни степлери со превиткувачка глава и ректангуларни спојувалки

12. 12 Циркуларни степлери без превиткувачка глава и прилагодлива висина на затворена степлерска линија

13. 13 Ендоскопски автоматски клипсери, со празна вилица и можност за симнување на клипсата во вилцата пред затварање, дијаметар на телото од 5мм до 10мм, челен и страничен отвор на вилица

14. 14 Ендоскопски автоматски клипсери со автоматско спуштање на клипсата во вилцата и дијаметар на телото од 5мм до 12мм

15. 15 Титаниумски клипси за клипсатор Шторц модел 30443LR или еквивалент

16. 16 Титаниумски клипси за отворена или ендоскопска хирургија, за клип апликатор Olympus модел A56790A или еквивалент

17. 17 Трокар системи со универзална фиксирачка канила

18. 18 Игли за инсуфлација на пнеумоперитонеум

19. 19 Лапароскопски инструменти и Трокари со просирна канила и интегриран редуктор со телото на трокарот

20. 20 Инструменти - Електроди компатибилни со ForceGriad и Ligasure генератори или еквивалент

21. 21 Монополарни инструменти

22. 22 Пациент повратна електрода

23. 23 Кабли за инструменти

24. 24 Инструменти компатибилни за Ултразвучен генератор Harmonic или еквивалент

25. 25 Полиуретански кеси за извлекување примерок и други материјали

26. 26 Лапараскопски клипсатори со пластични клипси

27. 27 Линеарен степлер со нож интегриран во патронот и патрони патрон со по 3 реда на титаниумски спојувалки

28. 28 Смарт степлер за ендоскопска хирургија, со паметна функција за препознавање на типот на полнење со помош на RFID чип и патрони со три реда спојувалки, со и без заоблен врв

29. 29 Линеарни степлери за отворена хирургија и патрони со титаниумски спојувалки и нож интегриран во патронот

30. 30 Ендоскопски линеарен батериски степлер и патрони, должина 45 и 60mm

31. 31 Трокар систем со автоматска заштита на повлекување на сечивото и атрауматски врв

32. 32 Лапараскопска екстракциска кеса

33. 33 Титаниумски лигатирачки клипси

II.10) Рамковна спогодба: Да

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба Период во месеци: 12

II.11) Алтернативни понуди Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност

- Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон:

Решение за промет на големо со медицински средства и дека е запишан во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински средства согласно одредбите од Законот за лековите и медицински средства

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 31.7.2025 година во 09:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.7.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.7.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 31.7.2025 година во 09:00 часот, место: ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје, ул. „Бледски договор“ б.б. Скопје.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 1.7.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.svesnik.com.mk

contact@svesnik.com.mk

Издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Владимир Кронеvски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2025 година изнесува 16.650 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница Серафимовски ДОО Скопје.

ISSN 0354-1622
Цената на овој број е 270 денари.